

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 36 год. LXVII

23 март 2011, среда

Цената на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
855. Закон за меѓународни рестриктивни мерки.....	3	866. Закон за престанување на важење на Законот за заштита од штети на полскиот имот.....	32
856. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	8	867. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција.....	32
857. Закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија.....	8	868. Закон за отворените граѓански университети за доживотно учење.....	35
858. Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција..	11	869. Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.....	43
859. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	16	870. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	48
860. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат.....	19	871. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за изградба на автопатот на Коридорот X, на делницата Демир Капија – Смоквица.....	49
861. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиска дејност.....	22	872. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КФВ по Договорот за заем за Проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар – фаза II“.....	50
862. Закон за дополнување на Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	23	873. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници..	51
863. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи.....	24	874. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници.....	54
864. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд.....	29		
865. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување...	30		

	Стр.		Стр.
875. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи.....	62	891. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	109
876. Закон за изменување и дополнување на Законот за домување.....	82	892. Правилник за определување на специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на износот на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето.....	110
877. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	93	893. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	111
878. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	101	894. Правилник за висината на износот за посебните делови во резервниот фонд, најниската вредност на истиот, видот на трошоците за кои ќе се користат средствата од резервниот фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата.....	114
879. Закон за изменување и дополнување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година.....	103	895. Правилник за формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори.....	115
880. Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала.....	104	896. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	119
881. Автентично толкување на членовите 48 став 1, 51 и 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/10).....	105	897. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	119
882. Указ бр. 18 од Претседателот на Република Македонија.....	106	898. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	119
883. Указ бр. 19 од Претседателот на Република Македонија.....	106	899. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	120
884. Одлука за помилување на осудени лица	106	900. Правилник за утврдување на критериуми за определување на бројот на виши јавно обвинителски советници, самостојни јавно обвинителски советници, јавно обвинителски советници, стручни соработници, јавно обвинителски приправници и други државни службеници во јавните обвинителства	120
885. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	107		
886. Одлука за определување на периодот на закуп на Градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	107		
887. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Аеродром.....	108		
888. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	108		
889. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	109		
890. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	109		

	Стр.		Стр.
901. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	121	907. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	123
902. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	121	908. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	124
903. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	122	909. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	124
904. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	122	910. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	126
905. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	123	911. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	126
906. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	123	912. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	127
		Огласен дел	1-16

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 855.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Се прогласува Законот за меѓународни рестриктивни мерки, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07-1494/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат постапката за воведување и престанување на важење на рестриктивните мерки, спроведувањето на рестриктивните мерки, координацијата на спроведувањето на рестриктивните мерки евиденцијата и други прашања кои се однесуваат на рестриктивните мерки.

Член 2

Рестриктивни мерки, во смисла на овој закон, се мерките кои имаат за цел одржување на меѓународниот мир и меѓународната безбедност, почитување на човековите права и основните слободи и развој на демократијата и владеењето на правото, а се воведени врз основа на:

- а) правно обврзувачки резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации, усвоени според Главата VII од Повелбата на Обединетите нации;
- б) правни акти на Европската унија или

в) правни акти на други меѓународни организации во кои членува Република Македонија во согласност со меѓународното право.

Член 3

Рестриктивните мерки може да се применат врз ед-на или повеќе држави, меѓународни организации, физички и правни лица и други субјекти опфатени со актите од членот 2 на овој закон.

Член 4

Видови на рестриктивни мерки се:
а) ембарго на стоки и услуги;
б) ембарго на оружје;
в) забрана за влез во Република Македонија;
г) финансиски мерки и
д) други рестриктивни мерки согласно со меѓународното право.

Член 5

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Ембарго на стоки и услуги“ е забрана на увоз, извоз и транзит на стоки, давање услуги, трансфер на технологии и активности поврзани со трговијата на стоки и услуги кои се предмет на забраната;
2. „Ембарго на оружје“ е забрана за трговија со оружје и воена опрема и давање на техничка помош и донации во финансиски средства, оружје и воена опрема на субјектите на кои се однесува забраната;
3. „Забрана за влез“ е забрана за влез и транзитирање преку територијата на Република Македонија на лица од странство на кои се однесува рестриктивната мерка;
4. „Финансиски мерки“ се времена забрана за користење или располагање со имот на физичките и правните лица или давање на користење или на располагање на имот на лицата на кои се однесуваат рестриктивните мерки. Оваа мерка се однесува на:
 - а) имот со кој целосно или делумно располагаат или го користат физички и правни лица на кои се однесуваат рестриктивните мерки и/или лица кои финансираат тероризам или терористички организации и
 - б) имот кој потекнува од имот со кој целосно или делумно располагаат или го користат физички и правни лица на кои се однесуваат рестриктивните мерки и/или лица кои финансираат тероризам или терористички организации;

5. „Имот“ се пари, фондови или други инструменти за плаќање, хартии од вредност, депозити, друга сопственост од секаков вид и тоа материјална или нематеријална, движна или недвижна, други права врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и легални документи за сопственост и актива во пишан или електронски облик или инструменти со кои се докажува правото на сопственост или интерес во таквиот имот и

6. „Други рестриктивни мерки“ се целосен или делумен прекин на дипломатските, финансиските и економските односи, на сообраќајните, воздушните, поштенските и други комуникации со една или повеќе држави, но и други мерки во согласност со меѓународното право.

II. ПОСТАПКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 6

(1) Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за надворешни работи донесува одлука за воведување на рестриктивната мерка со која се определуваат:

- а) видот на рестриктивната мерка;
- б) надлежните органи за спроведување на рестриктивната мерка, согласно со нивните законски утврдени надлежности;
- в) начинот на спроведување на рестриктивната мерка и
- г) времетраењето на рестриктивната мерка.

(2) Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за надворешни работи, донесува одлука за престанување на важење на рестриктивната мерка од ставот (1) на овој член.

(3) Одлуките на Владата на Република Македонија од ставовите (1) и (2) на овој член се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 7

(1) Заради спроведувањето на воведените рестриктивни мерки, секое физичко и правно лице, државен орган и орган на единица на локалната самоуправа се должни да овозможат спроведување на воведените рестриктивни мерки и притоа да соработуваат со надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон.

(2) Секое физичко и правно лице, државен орган и орган на единица на локална самоуправа кој располага со информации и податоци за неспроведување на рестриктивните мерки, е должно да го извести Министерството за надворешни работи.

Член 8

Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки, согласно со закон.

Член 9

(1) Со одлуката со која се воведува финансиска рестриктивна мерка Управата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам е должна без одлагање да ги извести соодветните финансиски институции, Агенцијата за катастар за недвижности и Централниот депозитар за хартии од вредност.

(2) Институциите од ставот (1) на овој член се должни без одлагање да извршат проверка и да го замрзнат имотот на лицата опфатени со финансиската рестриктивна мерка, доколку со нив воспоставиле деловен однос или кај нив користеле услуги, или да одбијат воспоставување деловен однос со лицата опфатени со финансиската рестриктивна мерка и за истото да ја известат Управата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам.

(3) Со одлуката за престанување на важење на финансиската рестриктивна мерка Управата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам е должна без одлагање да ги извести институциите од ставот (1) на овој член, кои се должни да го одмрзнат имотот.

Член 10

(1) При спроведување на финансиска рестриктивна мерка, на барање на лицето опфатено со финансиската рестриктивна мерка, надлежниот суд може да одобри делумно користење на имотот во дел којшто е неопходен за намирување на основните животни потреби, како што се лекување на тешко болни лица, породување, трошоци за смртен случај, плаќање на такси и даноци кон државата, трошоци за малолетни деца и слично.

(2) Надлежниот суд ги одредува условите под кои се одобрува делумното користење на имотот од ставот (1) на овој член.

(3) Надлежниот суд го известува Министерството за надворешни работи за донесените одлуки во рок од осум дена.

(4) За секоја судска одлука донесена врз основа на ставот (1) од овој член Министерството за надворешни работи е должно да ги извести надлежните тела во меѓународните организации кои ги вовеле рестриктивните мерки.

Член 11

Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон, физичките и правни лица од членот 7 на овој закон постапуваат со информациите и податоците со кои располагаат согласно со прописите за заштита на личните податоци и за безбедност на класифицирани информации.

Член 12

(1) Спроведувањето на рестриктивните мерки не повлекува одговорност за надлежните органи за спроведување на рестриктивните мерки согласно со овој закон и за физичките или правните лица кои се должни да обезбедат спроведување на рестриктивните мерки согласно со закон.

(2) За штетите кои можат да настанат со примената на овој закон не може да се поднесе барање за надоместок на штета против Република Македонија, против надлежните органи за спроведување на рестриктивните мерки согласно со овој закон и против физичките или правните лица од ставот (1) на овој член.

IV. КООРДИНАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 13

(1) За координација на спроведувањето на рестриктивните мерки Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за надворешни работи, формира Координативно тело за следење на спроведувањето на рестриктивните мерки (во натамошниот текст: Координативното тело).

(2) Координативното тело е составено од пет члена и тоа од Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија и Министерството за финансии со мандат од три години.

(3) Стручно-административните работи за Координативното тело ги врши Министерството за надворешни работи.

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 14

(1) Регистар на одлуките на Владата на Република Македонија од членот 6 на овој закон води Министерството за надворешни работи.

(2) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за надворешни работи.

Член 15

Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон водат евиденција за спроведувањето на рестриктивната мерка која ги содржи следниве податоци за:

- а) рестриктивни мерки за физички лица:
 - име и презиме на лицето,
 - датум, место и држава на раѓање,
 - адреса на живеалиште или престојувалиште,
 - државјанство,
 - број на идентификациона исправа и/или на патна исправа,
 - податоци за средствата и имотот со кој располага лицето на територијата на Република Македонија,
 - податоци за покренати прекршочни постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на рестриктивните мерки и
 - други податоци предвидени со Одлуката за воведување на рестриктивната мерка и
- б) рестриктивни мерки за правни лица:
 - назив и седиште на правното лице,
 - податоци за основачот и основачкиот капитал,
 - име и презиме на управителот и на другите овластени лица на правното лице,
 - податоци за средствата и имотот кои правното лице ги поседува на територијата на Република Македонија,
 - податоци за покренати прекршочни постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на рестриктивните мерки и
 - други податоци предвидени со Одлуката за воведување на рестриктивната мерка.

(2) Функционерот кој раководи со надлежниот орган определен со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон го пропишува начинот и формата на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член.

VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 16

(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.

(3) Глоба во износ од 700 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.

Член 17

Прекршочната постапка ја води и прекршочната санкција ја изрекува надлежниот суд.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила овој закон.

Член 19

Координативното тело од членот 13 на овој закон ќе се формира во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила овој закон.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2007).

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR MASA RESTRIKTIVE NDËRKOMBËTARE

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen procedura për vendosjen dhe shfuqizimin e masave restriktive, zbatimi i masave restriktive, koordinimi i zbatimit të masave restriktive, evidenca dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me masat restriktive.

Neni 2

Masa restriktive sipas këtij ligji janë masat që kanë për qëllim ruajtjen e paqes ndërkombëtare dhe të sigurisë ndërkombëtare, respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe zhvillimin e demokracisë dhe sundimin e së drejtës, e që janë të vendosura në bazë të:

a) rezolutave detyruese juridike të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të miratuara sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara;

b) akteve juridike të Bashkimit Evropian ose

v) akteve juridike të organizatave tjera ndërkombëtare në të cilat Republika e Maqedonisë bën pjesë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

Neni 3

Masat restriktive mund të zbatohen në një ose më tepër shtete, organizata ndërkombëtare, persona fizikë dhe juridikë dhe subjekte tjera të përfshira me aktet nga neni 2 i këtij ligji.

Neni 4

Llojet e masave restriktive janë:

- a) embargoja e mallrave dhe shërbimeve;
- b) embargoja e armëve;
- v) ndalimi për hyrje në Republikën e Maqedonisë;
- g) masat financiare dhe
- d) masat tjera restriktive në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

Neni 5

Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

1. "Embargo e mallrave dhe shërbimeve" është ndalimi për import, eksport dhe transit të mallrave, dhënien e shërbimeve, transferimin e teknologjive dhe aktiviteteve lidhur me tregtinë e mallrave dhe shërbimeve që janë objekt i ndalimit;

2. "Embargo e armëve" është ndalimi për tregti me armë dhe pajisje ushtarake dhe dhënien e ndihmës teknike dhe donacioneve në mjete financiare, armëve dhe pajisjeve ushtarake subjekteve për të cilët ka të bëjë ndalimi;

3. "Ndalim për hyrje" është ndalimi për hyrje dhe transitim nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë i personave nga vendet e jashtme me të cilët ka të bëjë masa restriktive;

4. "Masa financiare" janë ndalimi i përkohshëm për shfrytëzim apo disponim me pronë të personave fizikë dhe juridikë ose dhënies për shfrytëzim ose disponim të pronës personave me të cilët kanë të bëjnë masat restriktive. Kjo masë ka të bëjë me:

a) pronën me të cilën disponojnë tërësisht ose pjesërisht ose e shfrytëzojnë personat fizikë dhe juridikë për të cilët kanë të bëjnë masat restriktive dhe/ose personat që i financojnë terrorizmin apo organizatat terroriste dhe

b) pronën që rrjedh nga prona me të cilën disponojnë tërësisht ose pjesërisht ose e shfrytëzojnë personat fizikë dhe juridikë, për të cilët kanë të bëjnë masat restriktive dhe/ose personat që i financojnë terrorizmin apo organizatat terroriste,

5. "Pronë" janë paratë, fondet ose instrumentet tjera për pagesë, letrat me vlerë, depozitat, pronësia tjetër e çfarëdo lloji, materiale ose jomateriale, e tundshme apo e patundshme, të drejtat tjera mbi sendet, kërkesat, si dhe dokumentet publike dhe dokumentet legale të pronësisë dhe aktiva me shkrim apo në formë elektronike ose instrumentet me të cilat dëshmohet e drejta e pronësisë ose interesit në pronën e atillë dhe

6. "Masa tjera restriktive" janë ndërprerja e tërësishme apo e pjesshme e marrëdhënieve diplomatike, financiare dhe ekonomike, e komunikimeve të komunikacionit, ajrore, postare dhe komunikimeve tjera me një ose më tepër shtete, por edhe masat tjera në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

II. PROCEDURA PËR VENDOSJEN DHE SHFUQIZIMIN E MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 6

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme miraton vendim për vendosjen e masës restriktive, me të cilën përcaktohen:

- a) lloji i masës restriktive;
- b) organet kompetente për zbatimin masës restriktive, në pajtim me kompetencat e tyre të përcaktuara ligjore;
- v) mënyra e zbatimit të masës restriktive dhe
- g) kohëzgjatja e masës restriktive.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme, miraton vendim për shfuqizimin e masës restriktive nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, shpallen në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

III. ZBATIMI I MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 7

(1) Për zbatimin e masave të vendosura restriktive, çdo person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe organ i njësisë së vetadministrimit lokal, detyrohen që ta mundësojnë zbatimin e masave të vendosura restriktive dhe me këtë rast të bashkëpunojnë me organet kompetente, të përcaktuara me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji.

(2) Çdo person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe organ i njësisë së vetadministrimit lokal, që disponon me informata dhe të dhëna për moszbatimin e masave restriktive, detyrohet që ta njoftojë Ministrinë e Punëve të Jashtme.

Neni 8

Organet kompetente të përcaktuara me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji, kryejnë mbikëqyrje mbi zbatimin e masave restriktive në pajtim me ligjin.

Neni 9

(1) Me vendimin me të cilin vendoset masa restriktive financiare, Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit, detyrohet që pa prolongim t'i njoftojë institucionet financiare përkatëse, Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive dhe Depozitarin Qendror për Letra me Vlerë.

(2) Institucionet nga paragrafi (1) i këtij neni, detyrohen që pa prolongim të kryejnë kontroll dhe ta bllokojnë pronën e personave të përfshirë me masën restriktive financiare, nëse me ta kanë vendosur marrëdhënie afariste ose te ata kanë shfrytëzuar shërbime, apo të refuzojnë vendosje të marrëdhënieve afariste me personat e përfshirë me masën restriktive financiare dhe për këtë ta njoftojnë Drejtorinë për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit.

(3) Me vendimin për shfuqizimin e masës restriktive financiare, Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit, detyrohet që pa prolongim t'i njoftojë institucionet nga paragrafi (1) i këtij neni, të cilët detyrohen ta zhblokojnë pronën.

Neni 10

(1) Gjatë zbatimit të masës restriktive financiare, me kërkesë të personit të përfshirë me masën restriktive financiare, gjykata kompetente mund të miratojë shfrytëzim të pjesshëm të pronës në pjesën që është e nevojshme për plotësimin e nevojave themelore për jetë, siç janë: mjekimi i personave të sëmurë rëndë, lindja, shpenzimet për mort, pagimi i taksave dhe tatimeve ndaj shtetit, shpenzimet për fëmijët e mitur dhe ngjashëm.

(2) Gjkata kompetente i përcakton kushtet në të cilat miratohet shfrytëzimi i pjesshëm i pronës nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjkata kompetente e njofton Ministrinë e Punëve të Jashtme për vendimet e miratuara në afat prej tetë ditësh.

(4) Për çdo vendim gjyqësor të miratuar në bazë të paragrafit (1) të këtij neni, Ministria e Punëve të Jashtme detyrohet që t'i njoftojë trupat kompetentë në organizatat ndërkombëtare që i kanë vendosur masat restriktive.

Neni 11

Organet kompetente të përcaktuara me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji, personat fizikë dhe juridikë nga neni 7 i këtij ligji, veprojnë me informatat dhe të dhënat me të cilat disponojnë në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe për sigurinë e informatave të klasifikuara.

Neni 12

(1) Zbatimi i masave restriktive nuk implikon përgjegjësi për organet kompetente për zbatimin e masave restriktive në pajtim me këtë ligj edhe për personat fizikë apo juridikë që detyrohen të sigurojnë zbatim të masave restriktive në pajtim me ligjin.

(2) Për dëmet që mund të shkaktohen me zbatimin e këtij ligji, nuk mund të parashtrahet kërkesë për kompensim të dëmit kundër Republikës së Maqedonisë, kundër organeve kompetente për zbatimin e masave restriktive në pajtim me këtë ligj edhe kundër personave fizikë ose juridikë nga paragrafi (1) i këtij neni.

IV. KOORDINIMI I ZBATIMIT TË MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 13

(1) Për koordinimin e zbatimit të masave restriktive, Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme, formon Trup Koordinues për Ndjekjen e Zbatimit të Masave Restriktive (në tekstin e mëtejshëm: Trupi Koordinues).

(2) Trupi koordinues përbëhet prej pesë anëtarëve si vijon, nga Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave me mandat prej tre vitesh.

(3) Punët administrative profesionale për Trupin Koordinues, i kryen Ministria e Punëve të Jashtme.

V. EVIDENCA PËR ZBATIMIN E MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 14

(1) Regjistër të vendimeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 i këtij ligji, mban Ministria e Punëve të Jashtme.

(2) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton ministri i Punëve të Jashtme.

Neni 15

Organet kompetente të përcaktuara me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji, mbajnë evidencë për zbatimin e masës restriktive, që i përmban të dhënat në vijim:

- a) për masa restriktive për persona fizikë:
 - emri dhe mbiemri i personit,
 - data, vendlindja dhe shteti i lindjes,
 - adresa e vendbanimit apo vendqëndrimit,
 - shtetësia,
 - numri i dokumentit të identifikimit dhe/ose dokumentit të udhëtimit,
 - të dhëna për mjetet dhe pronën me të cilën disponon personi në territorin e Republikës së Maqedonisë,

- të dhëna për procedura të ngritura për kundërvajtje për tentim për moszbatim apo moszbatim të masave restriktive dhe

- të dhëna tjera të parapara me Vendimin për vendosje të masës restriktive dhe b) për masa restriktive për persona juridikë:

- emri dhe selia e personit juridik,
- të dhëna për themeluesin dhe kapitalin themelues,
- emri dhe mbiemri i drejtorit dhe i personave tjerë të autorizuar të personit juridikë,

- të dhëna për mjetet dhe pronën që i posedon personi juridik në territorin e Republikës së Maqedonisë,

- të dhëna për procedura të ngritura për kundërvajtje për tentim për moszbatim apo moszbatim të masave restriktive dhe

- të dhëna tjera të parapara me Vendimin për vendosje të masës restriktive.

(2) Funksionari që udhëheq me organin kompetent të përcaktuar me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji, e përcakton mënyrën dhe formën e mbajtjes së evidencës nga paragrafi (1) i këtij neni.

VI. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE

Neni 16

(1) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse nuk mundëson zbatim të masave restriktive në pajtim me nenin 7 të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse nuk mundëson zbatim të masave restriktive në pajtim me nenin 7 të këtij ligji.

(3) Gjobë në shumë prej 700 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik, nëse nuk mundëson zbatim të masave restriktive në pajtim me nenin 7 të këtij ligji.

Neni 17

Procedurën për kundërvajtje e udhëheq dhe sanksion për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.

VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 18

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 19

Trupi Koordinues nga neni 13 i këtij ligji do të formohet në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 20

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për masa restriktive ndërkombëtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/2007).

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

856.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07-1495/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА****Член 1**

Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009 и 161/2009), во членот 248 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Стручниот раководител од членот 247 став (1) алинеја 1 на овој закон може истовремено да биде и предавач во автошколата, доколку ги исполнува условите од ставот (2) на овој член.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 2

Во членот 265 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

“(4) При спроведување на вториот практичен дел од возачкиот испит, на барање на кандидатот за возач, а во зависност од конструкциските карактеристики на возилото, може да присуствува и возач - инструктор од автошколата во која кандидатот за возач ја завршил обуката, кој нема право на глас.

(5) Барањето за присуство на возачот - инструктор при спроведување на вториот практичен дел од возачкиот испит, кандидатот за возач го искажува непосредно пред започнување на спроведувањето на вториот практичен дел од возачкиот испит.“

Член 3

Во членот 416 алинејата 2 се менува и гласи:

“- во висина од 1% од средствата што се наплатуваат за регистрација на моторни и приклучни возила и тоа од надоместокот за употреба на јавните патишта (патна такса),“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR****Neni 1**

Në Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009 dhe 161/2009), në nenin 248 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Udhëheqësi profesional nga neni 247 paragrafi (1) alineja 1 e këtij ligji, mundet njëkohësisht të jetë edhe ligjërues në autoshkollë, nëse i përmbush kushtet nga paragrafi (2) i këtij neni."

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Neni 2

Në nenin 265 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(4) Gjatë realizimit të pjesës së dytë praktike të provimit të shoferit, me kërkesë të kandidatit për shofer, e varësisht nga karakteristikat e konstruksionit të automjetit, mund të jetë i pranishëm edhe shoferi-instruktor i autoshkollës në të cilën kandidati për shofer e ka kryer trajnimin, i cili nuk ka të drejtë vote.

(5) Kërkesën për praninë e shoferit-instruktorit gjatë realizimit të pjesës së dytë praktike të provimit të shoferit, kandidati për shofer e tregon drejtpërdrejt para fillimit të realizimit të pjesës së dytë praktike të provimit për shofer."

Neni 3

Neni 416 alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- në lartësi prej 1% të mjeteve që arkëtohen për regjistrimin e automjeteve dhe rimorkiove dhe atë nga kompensimi për shfrytëzimin e rrugëve publike (taksës rrugore),".

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

857.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за филмскиот фонд на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07- 1496/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/2006 и 92/2008), во членот 4 ставот (1) се менува и гласи:

„За реализација на активностите од членот 2 на овој закон, Фондот донесува годишен план за приоритетите во финансирањето на филмските проекти и унапредување на филмската дејност во Република Македонија (во натамошниот текст: годишниот план). Годишниот план се донесува во јули во тековната година за наредната година.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„За реализација на годишниот план Фондот донесува годишна програма за финансирање на филмски проекти од национален интерес (во натамошниот текст: годишната програма).“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „годишната програма“ се заменуваат со зборовите: „годишниот план“.

Ставот (3) станува став (4).

Ставот (4) кој станува став (5) се брише.

Во ставот (5) зборовите: „годишната програма“ се заменуваат со зборовите: „годишниот план“.

Ставот (6) се менува и гласи:

„Годишниот план се објавува на веб локацијата на Фондот.“

Член 2

Во членот 6 став (1) алинеја 1 зборовите: „филмската дејност во Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „работата на Фондот“.

Во ставот (2) зборовите: „годишната програма“ се заменуваат со зборовите: „годишниот план“.

Член 3

Во членот 9 став (1) по запирката пред зборовите: „Република Македонија“ се додаваат зборовите: „и нивна промоција во странство преку учество на релевантни меѓународни фестивали“.

Член 4

Во членот 10 алинеја 5 зборовите: „јавните конкурси“ се заменуваат со зборовите: „јавен конкурс“.

Во алинејата 6 по зборот „донесува“ се додаваат зборовите: „годишен план и“, а зборот „нејзината“ се заменува со зборот „нивната“.

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

„- се грижи за презентација на природните и човечките/професионалните ресурси на Република Македонија.“

Алинејата 9 која станува алинеја 10 се менува и гласи:

„- ги поттикнува странските вложувања во филмското производство.“

Во алинејата 12 која станува алинеја 13 на крајот од реченицата пред запирката се додаваат зборовите: „и го поттикнува учеството на продуценти од Република Македонија во европските и меѓународните копродукции“.

По алинејата 12 која станува алинеја 13 се додава нова алинеја 14, која гласи:

„- води евиденција за снимените филмски проекти кои се финансирани од Фондот.“

Во алинејата 13 која станува алинеја 15 на крајот од реченицата пред сврзникот „и“ се додаваат зборовите: „го објавува на веб локацијата на Фондот“.

Член 5

Во членот 11 став (2) втората реченица се брише.

Член 6

Во членот 13 став (4) алинеја 2 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „или да има најмалку три години работно искуство во филмската дејност“.

Во ставот (5) алинеја 1 на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со запирка.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- не доаѓа на седници на Управниот одбор трипати еднопосредно, а неговото отсуство не е оправдано.“

Во алинејата 2 која станува алинеја 3 по зборовите: „годишната програма“ се додаваат зборовите: „и годишниот план“.

Член 7

Во членот 14 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- го донесува годишниот план.“

Во алинејата 6 која станува алинеја 7 по зборовите: „годишната програма“ се додаваат зборовите: „и годишниот план“.

Член 8

Во членот 15 став (3) зборот „две“ се заменува со зборот „четири“.

Во ставот (5) зборот „две“ се заменува со зборот „четири“.

Член 9

Во членот 18 став (1) алинеја 3 по зборот „предлага“ се додаваат зборовите: „годишниот план“.

Член 10

Во членот 19 став (1) по зборовите: „подготовка на“ се додаваат зборовите: „годишниот план и“.

Член 11

Во членот 20 став (1) по зборот „Фондот“ се додаваат зборовите: „врз основа на годишниот план и“, а зборовите: „двапати годишно во мај и“ се заменуваат со зборот „во“.

Член 12

Во членот 23 став (6) првата реченица се менува и гласи: „Продуцентите кои добиле средства од Фондот се должни без надоместок да достават една филмска неупотребена копија во оригиналниот формат на кој е снимен филмот до Националната установа - Кинотека на Македонија.“

Член 13

Во членот 24 став (2) по зборовите: „користењето на средствата“ се става запирка и се додаваат зборовите: „обврската за почитување на авторските и сродните права“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Со договорот од ставот (1) на овој член се уредува и правото на Фондот на учество во добивката од филмскиот проект сразмерно на вложените средства на Фондот.“

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 14

Во членот 25 износот „5.000“ се заменува со износот „1.500“.

Член 15

Постапките по конкурсите за финансирање проекти од филмската продукција што се од национален интерес, започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според Законот за филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/2006 и 92/2008).

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FONDIN FILMIK TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË**

Neni 1

Në Ligjin për Fondin Filmik të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 70/2006 dhe 92/2008), neni 4 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Për realizimin e aktiviteteve nga neni 2 i këtij ligji, Fondi miraton Plan vjetor për prioritete në financimin e projekteve filmike dhe avancimin e veprimtarisë filmike në Republikën e Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Plan vjetor). Plani vjetor miratohet në korrik të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm."

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"Për realizimin e Planit vjetor, Fondi miraton Program vjetor për financimin e projekteve filmike me interes nacional (në tekstin e mëtejme: Program vjetor)."

Në paragrafin (2) që bëhet paragrafi (3) fjalët: "Programin vjetor" zëvendësohen me fjalët: "Planin vjetor".

Paragrafi (3) bëhet paragrafi (4).

Paragrafi (4) që bëhet paragrafi (5) shlyhet.

Në paragrafin (5) fjalët: "programi vjetor" zëvendësohen me fjalët: "plani vjetor".

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Plani vjetor publikohet në ueb-lokacionin e Fondit."

Neni 2

Në nenin 6 paragrafi (1) alineja 1 fjalët: "veprimtarisë filmike në Republikën e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "punës së Fondit".

Në paragrafin (2) fjalët: "programin vjetor" zëvendësohen me fjalët: "planin vjetor".

Neni 3

Në nenin 9 paragrafi (1) pas fjalëve: "Republikën e Maqedonisë" shtohen fjalët: "dhe promovimin e tyre jashtë vendit nëpërmjet pjesëmarrjes në festivale relevante ndërkombëtare".

Neni 4

Në nenin 10 alineja 5 fjalët: "konkurseve publike" zëvendësohen me fjalët: "konkursit publik".

Në alinenë 6 pas fjalës "miraton" shtohen fjalët: "Planin vjetor dhe", dhe fjalët: "e tij" zëvendësohen me fjalët: "e tyre".

Pas alinesë 7 shtohet aline e re 8, si vijon:

"-kujdeset për prezantimin e resurseve natyrore dhe njerëzore/profesionale të Republikës së Maqedonisë,".

Alineja 9 që bëhet aline 10, ndryshohet si vijon:

"- i nxit investimet e huaja në prodhimin filmik,".

Në alinenë 12 e cila bëhet alineja 13 në fund të fjalisë para presjes shtohen fjalët: "dhe e nxit pjesëmarrjen e producentëve nga Republika e Maqedonisë në koproduksione evropiane dhe ndërkombëtare".

Pas alinesë 12 e cila bëhet alineja 13 shtohet aline e re 14, si vijon:

"-mban evidencë për projektet e incizuar filmike të cilat janë financuar nga Fondi,".

Në alinenë 13 e cila bëhet alineja 15, në fund të fjalisë para lidhëzës "dhe" shtohen fjalët: "e publikon në ueb-lokacionin e Fondit".

Neni 5

Në neni 11 paragrafi (2) fjalia e dytë shlyhet.

Neni 6

Në nenin 13 paragrafi (4) alineja 2 në fund të fjalisë shtohen fjalët: "ose të ketë së paku tre vjet përvojë pune në veprimtari filmike".

Në paragrafin (5) alineja 1, në fund të fjalisë lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Pas alinesë 1 shtohet alineja e re 2, si vijon:

"- nuk vjen në mbledhjet e Bordit Drejtues tri herë të njëpasnjëshme, e mungesa e tij nuk është e arsyeshme".

Në alinenë 2 e cila bëhet alineja 3 pas fjalëve: "programin vjetor" shtohen fjalët: "dhe planin vjetor".

Neni 7

Në nenin 14 pas alinesë 1 shtohet alineja e re 2, si vijon:

"- e miraton Planin vjetor".

Në alinenë 6 e cila bëhet alineja 7 pas fjalëve: "programit vjetor" shtohen fjalët: "dhe planit vjetor".

Neni 8

Në nenin 15 paragrafi (3) fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "katër".

Në nenin (5) fjala "dy" zëvendësohet me fjalët "katër".

Neni 9

Në nenin 18 paragrafi (1) alineja 3 pas fjalës "propozon" shtohen fjalët: "planin vjetor".

Neni 10

Në nenin 19 paragrafi (1) pas fjalëve: "përpilimin e" shtohen fjalët "planit vjetor dhe".

Neni 11

Në nenin 20 paragrafi (1) pas fjalës "Fondit" shtohen fjalët: "në bazë të Planit vjetor dhe", ndërsa fjalët: "dy herë në vit në maj dhe" zëvendësohen me fjalën "në".

Neni 12

Në nenin 23 paragrafi (6) fjalia e parë ndryshohet si vijon: "Producentët të cilët kanë marrë mjete nga Fondi, detyrohen që pa kompensim të dorëzojnë një kopje të papërdorur filmike në formatin original në të cilin është incizuar filmi, në Institucionin Nacional-Kinoteka e Maqedonisë."

Neni 13

Në nenin 24 paragrafi (2) pas fjalëve: "shfrytëzimit të mjeteve" vihet prejse dhe shtohen fjalët: "detyrimi për respektimin e të drejtave autoriale dhe të drejtave tjera të përafërta".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Me marrëveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni, rregullohet edhe e drejta e Fondit për pjesëmarrje në fitim nga projekti filmik, në përpjesëtim me mjetet e investuara të Fondit."

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 14

Në nenin 25 shuma "5 000" zëvendësohet me shumën "1 500".

Neni 15

Procedurat e konkurseve për financimin e projekteve të produksionit filmik që janë me interes nacional të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë sipas Ligjit për Fondin Filmik të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 70/2006 dhe 92/2008).

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

858.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07- 1466/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија” број 88/2008 и 119/10), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Во членот 10 став 1 зборовите: “на предлог на министерот за економија” се бришат.

Член 3

Членот 13 се менува и гласи:

„Инспекторатот ги извршува работите согласно со годишната програма за работа.

Во случај на ризик по животот и здравјето на луѓето и во ситуации кои бараат итна интервенција на државните органи, Инспекторатот може да преземе инспекциски надзор надвор од годишната програма за работа.

Годишната програма за работа од ставот 1 на овој член ја донесува директорот и ја доставува до министерот за економија.

Директорот ја донесува годишната програма за работа на Инспекторатот најдоцна до 31 декември во тековната година, а за наредната година подготвува и месечни планови за работа на Инспекторатот врз основа на кој се врши редовниот инспекциски надзор.

Директорот доставува годишен извештај до Владата на Република Македонија за работата на инспекторатот во претходната година, најдоцна до 31 март во тековната година.

Инспекторот подготвува квартален извештај за својата работа и истиот го објавува на веб страницата на Инспекторатот.”

Член 4

Членот 18 се менува и гласи:

„При вршење на инспекцискиот надзор, во согласност со закон, инспекторот има обврски:

1) да постапува по иницијативи за поведување на инспекциска постапка и за тоа да го извести подносителот на иницијативата;

2) да го известува одговорното лице на субјектот на надзорот за почетокот на вршењето на инспекцискиот надзор;

3) да се легитимира пред субјектот на надзорот, односно пред одговорното или друго овластено лице на субјектот на надзорот;

4) да состави записник за извршениот инспекциски надзор;

5) да ја чува тајноста на класифицираните податоци;

6) да постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на државните службеници и Етичкиот кодекс на инспекциската служба и

7) да го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за вршење на надзор.”

Член 5

По членот 18 се додава нова ГЛАВА III-а и нов член 18-а, кои гласат:

„ГЛАВА III-а.

ЗАЕДНИЧКО ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 18-а

Во случај од неопходност на отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, итно од отстранување на недостатоците при користење на техничката опрема од членот 5 став 1 на овој закон, се врши инспекциски надзор од страна на Државниот технички инспекторат, Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина и Државниот трудов инспекторат.”

Член 6

Во членот 30 ставот 2 се менува и гласи:

„Кон барањето од ставот 1 на овој член корисникот е должен да достави извештај за извршениот преглед на техничката опрема од независно правно лице и други документи утврдени во техничките прописи за секоја одделна област.“

Член 7

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

„Член 31-а

Корисниците на техничката опрема се должни во секое време да овозможат непречено вршење на инспекцискиот надзор од страна на државните технички инспектори со непосреден увид на техничката опрема и техничката документација.“

Член 8

Членот 36 се менува и гласи:

„Инспекторот донесува решение за ставање вон употреба на техничката опрема доколку извештајот од техничкиот преглед и периодичните испитувања е негативен поради причини кои не можат да се отстранат како:

- 1) оштетување на техничката опрема чија поправка предизвикала значителна промена;
- 2) неповратна деградација на својствата на техничката опрема кои ја гарантираат нејзината безбедност;
- 3) промена на локацијата и условите на користење на техничката опрема и
- 4) промена на намената на техничката опрема.

Доколку корисникот има за цел да ја користи техничката опрема од ставот 1 на овој член, по изведените зафати врз неа, е должен да ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во употреба.“

Член 9

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:

„Член 36-а

Против решението од членот 36 став 1 на овој закон, може да се изјави жалба преку Државниот инспекторат за техничка инспекција до Министерството за економија во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

По жалба против решението на инспекторот одлучува посебна комисија при Министерството составена од три члена кои ги именува министерот.

Комисијата од ставот 3 на овој член е составена од претседател и два члена, сите дипломирани правници со најмалку три години работно искуство во структурата, кои не треба да бидат вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор.

Претседателот на Комисијата е од редот на раководните државни службеници од Министерство за економија.

Комисијата од ставот 3 на овој член решението по жалба ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата.“

Член 10

Во член 37 по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

„Кога инспекторот ќе утврди неправилности од поголем обем или неправилности со кои се загрозува животот и здравјето на луѓето или на животната средина и во други случаи определени со закон, инспекторот

привремено ќе забрани вршење на дејност со запечатување на просториите, објектите, градилиштата, опремата, средствата за работа и други средства до отстранување на истите.“

Во случаите од ставот 3 на овој член инспекторот ќе им наложи на правните лица кои вршат јавни услуги (снабдување со вода, електрична енергија и слично) да прекинат со испораката, односно со давањето соодветни услови на корисникот неопходни за извршување на неговата дејност.

Корисникот е должен да постапи по наредбата на инспекторот.“

Член 11

По членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:

„Член 37-а

Ако инспекторот утврди дека се сторени следниве неправилности, ако:

1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, производителот не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2);

2) секој корисник не спроведе постапка за ставање во употреба на техничката опрема во согласност со соодветниот технички пропис за вршење на технички преглед и периодично испитување (член 28);

3) по спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, корисникот до Инспекторатот не поднесе барање за ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опремата (член 30);

4) корисникот на техничката опрема во секое време не овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор од страна на државните технички инспектори со непосреден увид во техничката опрема и техничката документација (член 31-а);

5) корисникот не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот преглед и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис (член 31 став 2);

6) независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на техничката опрема не изготви извештај во кој ќе биде содржана оценка на резултатите од спроведените прегледи и испитувања и истиот не го достави до корисникот најдоцна во рок од седум дена по завршување на активностите (член 32 став 1);

7) во случај на разлики во однос на распоредот за вршење на технички прегледи и периодични испитувања меѓу корисникот и независното правно лице, како и за други појавени разлики во однос на техничките прегледи и периодичните испитувања, не го извести Инспекторатот (член 34);

8) корисникот не ја исклучи од работа техничката опрема доколку извештајот од техничкиот преглед и периодичното испитување е негативен, а не ја исклучи од работа техничката опрема и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за тоа не го извести Инспекторатот (член 35 став 1);

9) корисникот за продолжување на употреба на техничката опрема не ги отстрани причините за негативниот извештај, не направи вонреден технички преглед и периодични испитувања и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за резултатите не го извести Инспекторатот (член 35 став 2);

10) корисникот не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во употреба, а истиот има за цел да ја користи техничката опрема од членот 36 став 1 на овој закон, после изведените зафати врз неа (член 36 став 2) и

11) корисникот не постапи по решението на инспекторот од членовите 36 став 1 и 37 став 3 на овој закон, ќе донесе решение со кое привремено ќе забрани вршење на дејност со запечатување на просторите, објектите, градилиштата, опремата, средствата за работа и други средства до отстранување на истите.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Комисијата за жалби при Министерството за економија.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.”

Член 12

Членот 38 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 3.500 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2);

2) не спроведе постапка за ставање во употреба на техничката опрема во согласност со соодветниот технички пропис за вршење на технички преглед и периодично испитување (член 28);

3) по спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, корисникот до Инспекторатот не поднесе барање за ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опремата (член 30);

4) корисникот на техничката опрема во секое време не овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор од страна на државните технички инспектори со непосреден увид во техничката опрема и техничката документација (член 31-а);

5) не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот преглед и периодичните испитувања утврдени во соодветниот технички пропис (член 31 став 2);

6) независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на техничката опрема не изготви извештај во кој ќе биде содржана оценка на резултатите од спроведените прегледи и испитувања и истиот не го достави до корисникот најдоцна во рок од седум дена по завршување на активностите (член 32 став 1);

7) во рок од седум дена од денот на добивањето на извештајот за извршениот технички преглед и периодичното испитување, а доставен од независното правно лице, ако е потребно во зависност од техничката опрема, корисникот не го достави до Инспекторатот (член 33);

8) во случај на разлики во однос на распоредот за вршење на технички прегледи и периодични испитувања меѓу корисникот и независното правно лице, како и за други појавени разлики во однос на техничките прегледи и периодичните испитувања, корисникот не го извести Инспекторатот (член 34);

9) корисникот не ја исклучи од работа техничката опрема доколку извештајот од техничкиот преглед и периодичното испитување е негативен, а не ја исклучи од работа техничката опрема и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за тоа не го извести Инспекторатот (член 35 став 1);

10) корисникот за продолжување на употреба на техничката опрема не ги отстрани причините за негативниот извештај, не направи вонреден технички преглед и периодични испитувања и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за резултатите не го извести Инспекторатот (член 35 став 2);

11) корисникот не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во употреба, а истиот има за цел да ја користи техничката опрема од членот 36 став 1 на овој закон, после изведените зафати врз неа (член 36 став 2) и

12) корисникот не постапи по решението на инспекторот од членовите 36 став 1 и 37 став 3 на овој закон.

Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој член.

За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност, во траење од една до три години, а на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на работи сврзани со располагање, користење, управување и ракување со техничката опрема во траење од една до три години.

За прекршоците утврдени во овој член државниот технички инспектор е должен да му предложи на сторителот на прекршок постапка за порамнување пред да поднесе барање за прекршочна постапка до надлежен суд.

За прекршоците од ставот 1 на овој член е надлежен судот.“

Член 13

Одредбите од членовите 1, 3, 4, 5, 9, 10 и 11 на овој закон ќе започнат да се применуваат со започнување на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION TEKNIK

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion teknik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 88/2008 dhe 119/10), pas nenit 3 shtohet nen i ri 3 – a, si vijon:

“Neni 3-a

Në procedurën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.“

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi 1 fjalët: “me propozim të ministrit të Ekonomisë” fshihen.

Neni 3

Neni 13 ndryshohet si vijon:

“Inspektorati i kryen punët në pajtim me programin vjetor të punës.

Në rast të rrezikut të jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe në situata që kërkojnë intervenim urgjent të organeve shtetërore, Inspektorati mund të ndërmarrë mbikëqyrje inspektuese jashtë programit vjetor të punës.

Programin vjetor të punës nga paragrafi 1 i këtij neni, e miraton drejtori dhe ia dorëzon ministrit të Ekonomisë.

Drejtori e miraton Programin vjetor për punën e Inspektoratit më së voni deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhës, ndërsa për vitin e ardhshëm përpilon plane mujore për punën e Inspektoratit në bazë të të cilave kryhet mbikëqyrje e rregullt inspektuese.

Drejtori dërgon raport vjetor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për punën e inspektoratit në vitin paraprak, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës.

Inspektori përpilon raport tremujor për punën e vet dhe atë e publikon në ueb faqen e Inspektoratit.”

Neni 4

Neni 18 ndryshohet si vijon:

“Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese në pajtim me ligjin, inspektori ka për detyrë:

1) të veprojë sipas nismave për ngritjen e procedurës inspektuese dhe për këtë ta njoftojë parashtruesin e nismës;

2) ta njoftojë personin përgjegjës të subjektit të mbikëqyrjes për fillimin e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese;

3) të legjitimohet para subjektit të mbikëqyrjes, përkatësisht para personit përgjegjës ose personit tjetër të autorizuar të subjektit të mbikëqyrjes;

4) të përpilojë procesverbal për mbikëqyrjen e kryer inspektuese;

5) ta ruajë fshehtësinë e të dhënave të klasifikuara;

6) të veprojë në mënyrë të ligjshme, në kohë dhe në pajtim me Kodeksin etik të nëpunësve shtetërorë dhe Kodeksin etik të shërbimit inspektues dhe

7) ta njoftojë personin përgjegjës të subjektit të mbikëqyrjes për bazën ligjore për kryerjen e mbikëqyrjes.”

Neni 5

Pas nenit 18 shtohet KAPITULLI i ri III – a dhe neni i ri 18 – a, si vijojnë:

“KAPITULLI III – a.

KRYERJA E PËRBASHKËT E MBIKËQYRJES
INSEKTUESE

Neni 18 – a

Në rast të domosdoshmërisë së mënjanimin të rrezikut të drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve, urgjencës për mënjanimin e mangësive gjatë shfrytëzimit të pajisjes teknike nga neni 5 paragrafi 1 të këtij ligji, kryhet mbikëqyrje inspektuese nga Inspektorati Shtetëror Teknik, Inspektorati Shtetëror i Tregut, Inspektorati Shtetëror për Mjedis Jetësor dhe Inspektorati Shtetëror i Punës.”

Neni 6

Në nenin 30 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

“Me kërkesë nga paragrafi 1 i këtij neni shfrytëzuesit detyrohet që të dërgojë raport për kontrollin e kryer të pajisjes teknike nga personi juridik i pavarur dhe dokumente tjera të përcaktuara në dispozitat teknike për çdo sferë të veçantë.”

Neni 7

Pas nenit 31 shtohet nen i ri 31 – a, si vijon:

“Neni 31-a

Shfrytëzuesit e pajisjes teknike detyrohen që në çdo kohë të mundësojnë kryerje të papenguar të mbikëqyrjes inspektuese nga inspektorët teknikë me shikim të drejtpërdrejtë të pajisjes teknike dhe dokumentacionit teknik.”

Neni 8

Neni 36 ndryshohet si vijon:

“Inspektori miraton aktvendim për nxjerrje jashtë përdorimit të pajisjes teknike nëse raporti nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike është negativ, për shkak që nuk mund të mënjanohej si:

1) dëmtimi i pajisjes teknike riparimi i së cilës ka shkaktuar ndryshim të konsiderueshëm;

2) degradimi i pakthyeshëm i cilësive të pajisjes teknike që e garantojnë sigurinë e saj,

3) ndërrimi i lokacionit dhe kushteve të shfrytëzimit të pajisjes teknike dhe

4) ndërrimi i dedikimit të pajisjes teknike.

Nëse shfrytëzuesi ka për qëllim ta shfrytëzojë pajisjen teknike nga paragrafi 1 i këtij neni, pas kryerjes së intervenimeve mbi të, detyrohet që ta zbatojë tërë procedurën për inspeksion teknik gjatë lëshimit në përdorim.”

Neni 9

Pas nenit 36 shtohet nen i ri 36 – a, si vijon:

“Neni 36-a

Kundër aktvendimit nga neni 36 paragrafi 1 të këtij ligji, mund të parashtrohet ankesë nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror për Inspeksion Teknik në Ministrinë e Ekonomisë, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit aktvendimit.

Ankesa nuk e shtyn zbatimin e aktvendimit.

Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit vendos komisioni i veçantë i Ministrisë i përbërë prej tre anëtarëve që i emëron ministri.

Komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni është i përbërë prej kryetarit dhe dy anëtarëve, të gjithë juristë të diplomuar me së paku tre vjet përvojë pune në profesion, që nuk duhet të përfshihen në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese.

Kryetari i Komisionit është nga radha e nëpunësve shtetërorë udhëheqës nga Ministria e Ekonomisë.

Komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni aktvendimin për ankesën, do ta miratojë në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.”

Neni 10

Në nenin 37 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të rinj 3, 4 dhe 5 si vijojnë:

“Kur inspektori do të konstatojë parregullsi në masë të madhe ose parregullsi me të cilat rrezikohet jeta dhe shëndeti i njerëzve ose mjedisi jetësor dhe në raste tjera të përcaktuara me ligj, inspektori përkohësisht do ta ndalojë kryerjen e veprimtarisë me vulosjen e lokaleve, objekteve, kantierëve, pajisjeve, mjeteve për punë dhe mjeteve tjera deri në mënjanimin e tyre.

Në rastet nga paragrafi 3 i këtij neni inspektori do t'i urdhërojë personat juridikë që kryejnë shërbime publike (furnizim me ujë, energji elektrike dhe ngjashëm) që ta ndërpresin dërgimin, përkatësisht dhënien e kushteve adekuate shfrytëzuesit për kryerjen e veprimtarisë së tij.

Shfrytëzuesi detyrohet që të veprojë sipas urdhrit të inspektorit.“

Neni 11

Pas nenit 37 shtohet nen i ri 37 – a, si vijon:

“Neni 37-a

Nëse inspektor konstaton se janë kryer parregullsitë si vijojnë:

1) secilin tip të prodhimit të dedikuar për lëshim në treg në Republikën e Maqedonisë nuk ia paraqet Inspektoratit (neni 7 paragrafi 2);

2) çdo shfrytëzues nuk zbaton procedurë për lëshim në përdorim të pajisjes teknike në pajtim me dispozitën teknike adekuate për kryerjen e kontrollit teknik dhe analizave periodike (neni 28);

3) pas zbatimit të kontrollit teknik, varësisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lëndore, shfrytëzuesi nuk ia parashtron menjëherë Inspektoratit kërkesën për lëshim në përdorim të pajisjes teknike, e më së voni tetë ditë nga dita e marrjes së raportit nga kryerja e kontrollit të pajisjes (neni 30);

4) shfrytëzuesi i pajisjes teknike në çdo kohë nuk e mundëson kryerjen e papenguar të mbikëqyrjes inspektuese nga inspektorët teknikë shtetërorë me shikim të drejtpërdrejtë të pajisjes teknike dhe dokumentacionit teknik (neni 31 – a);

5) shfrytëzuesi nuk i realizon aktivitetet sipas orarit për kryerjen e kontrollit teknik dhe analizave periodike të përcaktuara në dispozitën teknike adekuate (neni 31 paragrafi 2);

6) personi i pavarur juridik që kryen kontroll teknik dhe analiza periodike të pajisjes teknike nuk përgatit raport që do ta përmbajë vlerësimin e rezultateve nga zbatimi i kontrolleve dhe analizave dhe nuk ia dorëzon atë shfrytëzuesit më së voni në afat prej shtatë ditësh pas përfundimit të aktiviteteve (neni 32 paragrafi 1);

7) në rast të dallimeve në lidhje me orarin për kryerjen e kontrolleve teknike dhe analizave periodike ndërmjet shfrytëzuesit dhe personit juridik të pavarur si dhe për dallimet tjera të paraqitura në lidhje me kontrollet teknike dhe analizat periodike, nuk e njofton Inspektoratin (neni 34);

8) shfrytëzuesi nuk e shkyç nga puna pajisjen teknike nëse raporti nga kontrolli teknik dhe analizat periodike është negativ, e nuk e shkyç nga puna pajisjen teknike edhe nëse është e nevojshme, varësisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike në fjalë, për këtë nuk e njofton inspektoratin (neni 35 paragrafi 1);

9) shfrytëzuesi për vazhdimin e përdorimit të pajisjes teknike nuk i mënjanon shkaqet për raportin negativ, nuk kryen kontroll teknik dhe analiza periodike të jashtëzakonshme dhe nëse është e nevojshme varësisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike në fjalë, për rezultatet nuk e njofton Inspektoratin (neni 35 paragrafi 2);

10) shfrytëzuesi nuk e zbaton tërë procedurën e inspeksionit teknik gjatë lëshimit në përdorim, e i njëjti ka për qëllim ta shfrytëzojë pajisjen teknike nga neni 36 paragrafi 1 të këtij ligji, pas intervenimeve të kryera në të (neni 36 paragrafi 2) dhe

11) shfrytëzuesi nuk vepron sipas aktvendimit të inspektorit nga neneve 36 paragrafi 1 dhe 37 paragrafi 3 të këtij ligji,

do të miratojë aktvendim me të cilin përkohësisht do ta ndalojë kryerjen e veprimtarisë me vulosjen e lokaleve, objekteve, kantierëve, pajisjeve, mjeteve për punë dhe mjeteve tjera deri në mënjanimin e tyre.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, te komisioni për ankesa në Ministrinë e Ekonomisë.

Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk e shtyn zbatimin e tij.”

Neni 12

Neni 38 ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 3 500 deri në 7 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) secilin tip të prodhimit të dedikuar për lëshim në treg në Republikën e Maqedonisë nuk ia paraqet Inspektoratit (neni 7 paragrafi 2);

2) nuk zbaton procedurë për lëshim në përdorim të pajisjes teknike në pajtim me dispozitën teknike adekuate për kryerjen e kontrollit teknik dhe analizave periodike (neni 28);

3) pas zbatimit të kontrollit të parë teknik, varësisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike në fjalë, shfrytëzuesi nuk ia parashtron menjëherë Inspektoratit kërkesën për lëshim në përdorim të pajisjes teknike, e më së voni tetë ditë nga dita e marrjes së raportit nga kryerja e kontrollit të pajisjes (neni 30);

4) shfrytëzuesi i pajisjes teknike në çdo kohë nuk e mundëson kryerjen e papenguar të mbikëqyrjes inspektuese nga inspektorët shtetërorë teknikë me shikim të drejtpërdrejtë në pajisjen teknike dhe dokumentacionin teknik (neni 31 – a);

5) nuk i realizon aktivitetet sipas orarit për kryerjen e kontrollit teknik dhe analizave periodike të përcaktuara në dispozitën teknike adekuate (neni 31 paragrafi 2);

6) personi i pavarur juridik që kryen kontroll teknik dhe analiza periodike të pajisjes teknike nuk përgatit raport që do ta përmbajë vlerësimin e rezultateve nga zbatimi i kontrolleve dhe analizave dhe nuk ia dorëzon atë shfrytëzuesit më së voni në afat prej shtatë ditësh pas përfundimit të aktiviteteve (neni 32 paragrafi 1);

7) në afat prej shtatë ditësh nga dita e marrjes së raportit për kryerjen e kontrollit teknik dhe analizave periodike, të dorëzuar nga personi i pavarur juridik, nëse nevojitet varësisht nga pajisja teknike, shfrytëzuesi nuk ia dorëzon Inspektoratit (neni 33);

8) në rast të dallimeve lidhur me orarin për kryerjen e kontrolleve teknike dhe analizave periodike ndërmjet shfrytëzuesit dhe personit të pavarur juridik, si dhe për dallimet tjera të paraqitura lidhur me kontrollet teknike dhe analizat periodike, shfrytëzuesi nuk e njofton Inspektoratin (neni 34);

9) shfrytëzuesi nuk e shkyç nga puna pajisjen teknike nëse raporti nga kontrolli teknik dhe analizat periodike është negativ, ndërsa nuk e shkyç nga puna pajisjen teknike edhe nëse nevojitet, varësisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike në fjalë, për këtë nuk e njofton Inspektoratin (neni 35 paragrafi 1);

10) shfrytëzuesi për vazhdimin e përdorimit të pajisjes teknike nuk i mënjanon shkaqet për raportin negativ, nuk kryen kontroll teknik dhe analiza periodike të jashtëzakonshme dhe nëse nevojitet varësisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike në fjalë, për rezultatet nuk e njofton Inspektoratin (neni 35 paragrafi 2);

11) shfrytëzuesi nuk e zbaton tërë procedurën e inspeksionit teknik gjatë lëshimit në përdorim, e i njëjti ka për qëllim ta shfrytëzojë pajisjen teknike nga neni 36 paragrafi 1 të këtij ligji, pas intervenimeve mbi të (neni 36, paragrafi 2) dhe

12) shfrytëzuesi nuk vepron sipas aktvendimit të inspektorit nga nenet 36 paragrafi 1 dhe 37 paragrafi 3 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 800 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës te personi juridik, për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Gjobë në shumë prej 800 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet personit fizik, për veprimet nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 dhe 12 të këtij neni.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni përveç gjobës personit juridik do t'i kumtohet edhe sanksion për kundërvajtje, ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë, në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet, ndërsa personit përgjegjës te personi juridik do t'i kumtohet sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e punëve lidhur me disponimin, shfrytëzimin, administrimin dhe përdorimin e pajisjes teknike të punës në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet.

Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë nen, inspektori teknik shtetëror detyrohet që t'i propozojë kryerësit të kundërvajtjes procedurë për barazim para se të parashtrojë kërkesë për procedurë kundërvajtëse në gjykatën kompetente.

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni kompetente është gjykatata.“

Neni 13

Dispozitat e neneve 1, 3, 4, 5, 9, 10 dhe 11 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

859.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07-1467/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Член 1

Во Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10 и 158/10), по членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Член 5-а

Во постапката за инспекциски надзор се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор и Законот за Државен пазарен инспекторат, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Во членот 12 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Трговија на мало со нафтен дериват - екстра лесно масло за домаќинство на бензинските станици, не смее да се врши на правни и физички лица за погон на моторни возила, пловни објекти, пловила, или други мотори и машини или други намени, освен како гориво за греење.“

Член 3

Членот 50 се менува и гласи:

“Ако државниот пазарен инспектор, при вршењето на инспекцискиот надзор, утврди дека трговецот врши дејност трговија и дава услуги во трговија без да е регистриран во соодветниот регистар или утврди дека трговецот или физичко лице врши превоз на стока со намера за натамошна продажба без придружна документација (член 2 став 2) ќе донесе решение за привремена забрана на вршење на дејноста во траење од 30 дена.

Против решението на инспекторот од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена до Комисијата формирана согласно со Законот за Државен пазарен инспекторат.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.“

Член 4

По членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи:

“Член 50-а

Ако државниот пазарен инспектор при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека трговецот врши трговија на мало со нафтениот дериват - екстра лесно масло за домаќинство, спротивно на членот 12, став 3 од овој закон, ќе донесе решение за привремена забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена.

Против решението на инспекторот од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена до Комисијата формирана согласно со Законот за Државен пазарен инспекторат.

Ако државниот трудов инспектор при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека трговецот постапил спротивно на членот 25 ставови 1 и 2 од овој закон, со решение ќе му определи рок во кој трговецот е должен да го усогласи работното време.

Ако трговецот во определениот рок не ги отстрани утврдените неправилности од ставот 3 на овој член ќе донесе решение за привремена забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена за трговецот правно лице и 15 дена за трговецот физичко лице.

Против решението на инспекторот од ставовите 3 и 4 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена до Комисијата формирана од министерот за труд и социјална политика.

Жалбата изјавена против решението од ставовите 1 и 4 на овој член не го одлага неговото извршување.“

Член 5

Во членот 51 став 1 точките 2 и 3 се менуваат и гласат:

“2) врши продажба на алкохолни пијалаци во продавница во состав на бензинска станица и преку киоск во трговијата (член 24-а став 1);

3) врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00 до 6,00 часот наредниот ден (член 24-а став 2);“.

Член 6

По членот 51 се додава нов член 52, кој гласи:

“Член 52

Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правното лице, за дејствијата од членот 55 став 1 на овој закон.

Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од членот 55 став 1 на овој закон.

Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговецот поединец за дејствијата од членот 55 став 1 на овој закон.

Глобата од овој член се плаќа во случаи кога сторителот на прекршокот на кого му е дадена покана за плаќање на глобата на самото место, во определен рок од осум дена не ја плати изречената глоба од 500 евра во денарска противвредност за правното лице, односно 100 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице или 200 евра во денарска противвредност на трговец поединец.“

Член 7

Членот 55 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место за прекршок на правното лице, ако:

1) не го објави местото и времето на јавната аукциска продажба согласно со членот 17 став 2 од овој закон;

2) не се придржува на условите за јавна аукциска продажба согласно со членот 17 став 4 од овој закон;

3) вршителот на трговија од врата на врата врши продажба на производи кои не се определени од Владата (член 20 став 2);

4) не го пријавил исполнувањето на условите од членот 22 на овој закон и започнувањето со работа на продажниот и деловниот објект согласно со членот 23 од овој закон;

5) не истакнал лиценца за продажба на алкохолни пијалаци на видно место во продажниот објект (член 23-а став 7);

6) на видно место во продажниот објект не истакнал натпис во смисла на членот 24 став 2 од овој закон;

7) започнал со работа во колективна станбена зграда и деловно станбена зграда пред 6,00 часот и не завршил пред 24,00 часот (член 25 став 3);

8) не го пријавил часот, времето за пауза и распоредот на работното време во Централниот регистар најмалку 15 дена пред почетокот на работењето, односно пред измената на часот, времето за пауза и распоредот на работното време на продавниците, магацините, складовите, бензинските станици и деловните простори (член 26 став 2) и

9) евиденцијата не се наоѓа во соодветната деловна просторија во која се врши трговијата и во секое време не биде достапна на надлежните инспекциски органи (член 28 став 2).

Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место на трговецот поединец за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Државниот пазарен инспектор за прекршоците од ставот 1 на овој член е должен на сторителот на прекршокот да му врачи покана за плаќање на глоба во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Прекршочната комисија.“

Член 8

Во членот 58 став 1 по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:

“7) врши трговија на нафтени деривати спротивно на членот 12 став 3 од овој закон и

8) постапува спротивно на членот 25 ставови 1 и 2 од овој закон.“

Ставот 8 се менува и гласи:

“За дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 7 и 8 на овој член може да му се изрече санкција забрана за вршење на дејност во траење од една до три години.“

Член 9

По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:

„Член 58-а

Прекршочна постапка по прекршоците предвидени во овој закон не може да се поведе, ниту да се води ако поминат 18 месеци од денот кога е сторен прекршокот.“

Член 10

Одредбите на членовите 1, 3 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнување на примена на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трговија.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TREGTI

Neni 1

Në Ligjin për tregti (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10 dhe 158/10), pas nenit 5 shtohet neni i ri 5-a, si vijon:

“Neni 5-a

Në procedurën e realizimit të mbikeqyrjes inspektuese zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese dhe Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.“

Neni 2

Në nenin 12 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

“Tregtia me pakice me derivate të naftes – vaj ekstra të lehte për ekonomi shtepiake të pompave të benzines, nuk guxon të kryhet te personat juridike dhe fizike për pune të mjeteve motorike, objekteve lundruese, mjeteve lundruese ose motoreve dhe makinave tjera ose dedikime tjera, përveç si lende djegese për ngrohje.”

Neni 3

Neni 50 ndryshohet dhe vijon:

“Nese inspektori shtetëror i tregut, gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese verteton se tregtari kryen veprimtari tregtie dhe jep sherbime tregtie pa u regjistruar në regjistrin perkates ose konstaton se tregtari ose personi fizik kryen transport të mallit me qellim për shitje të metutjeshme pa dokumentacion percjelles (neni 2 paragrafi 2), do të miratoje aktvendim për ndalim të perkohshëm të kryerjes së veprimtarise në kohezgjatje prej 30 ditesh.

Kunder aktvendimit të inspektorit nga paragrafi 1 i ketij neni, mund të paraqitet ankese në afat prej tete ditesh në Komisionin e formuar në perputhshmeri me Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut.

Ankesa e paraqitur kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e tij.”

Neni 4

Pas nenit 50 shtohet nen i ri 50-a, si vijon:

„Neni 50-a

Nese inspektori shtetëror i tregut gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese konstaton se tregtari kryen tregti me pakice me derivatin e naftes – vajit ekstra të lehte për ekonomi shtepiake në kundërshtim me nenin 12 paragrafi 3 i ketij ligji, do të miratoje aktvendim për ndalimin e perkohshëm për kryerjen e veprimtarise në kohezgjatje prej 30 ditesh.

Kunder aktvendimit të inspektorit nga paragrafi 1 i ketij neni, mund të paraqitet ankese në afat prej tete ditesh në Komisionin e formuar në perputhshmeri me Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut.

Nese inspektori shtetëror i punes gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese konstaton se tregtari ka vepruar në kundërshtim me nenin 25 paragrafet 1 dhe 2 të ketij ligji, me aktvendim do t'i percaktoje afat në të cilin tregtari duhet ta harmonizojë orarin e punes.

Nese tregtari në afatin e caktuar nuk i menjanon parregullsite e konstatuara nga paragrafi 3 i ketij neni, do të miratoje aktvendim për ndalimin e perkohshëm të kryerjes së veprimtarise në kohezgjatje prej 30 ditesh për tregtarin person juridik dhe 15 ditesh për tregtarin person fizik.

Kunder aktvendimit të inspektorit nga paragrafet 3 dhe 4 të ketij neni, mund të parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh në Komisionin e formuar nga ministri i Punes dhe Politikës Sociale.

Ankesa e paraqitur kunder aktvendimit nga paragrafet 1 dhe 4 të ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e tij.”

Neni 5

Në nenin 51 paragrafi 1 pikat 2 dhe 3 ndryshohen si vijojne:

“2) kryen shitje të pijeve alkoolike në shitore në perberje të pompes së benzines dhe permes kioskut në tregti (neni 24-a paragrafi 1);

3) kryen shitje të pijeve alkoolike nga ora 19,00 deri në ora 6,00 ditën e ardhshme (neni 24-a paragrafi 2);”.

Neni 6

Pas nenit 51 shtohet nen i ri 52, si vijon:

“Neni 52

Gjobe në shume prej 700 eurosh në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet personit juridik, për veprimet nga neni 55 paragrafi 1 i ketij ligji.

Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik për veprimet nga neni 55 paragrafi 1 i ketij ligji.

Gjobe në shume prej 300 eurosh në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet tregtarit individual për veprimet nga neni 55 paragrafi 1 i ketij ligji.

Gjoba nga ky nen paguhet në rastet kur kryeresi i kundërvajtjes të cilit i eshte dhene thirrje për pagesen e gjobes aty për aty, në afat të caktuar prej tete ditesh nuk e paguan gjoben e shqiptuar prej 500 eurosh në kundërvlere me denare për personin juridik, perkatesisht 100 euro në kundërvlere me denare personit pergjegjes në personin juridik ose 200 euro në kundërvlere me denare tregtarit individual.”

Neni 7

Neni 55 ndryshohet si vijon:

“Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet aty për aty për kundërvajtje të personit juridik, nese:

1) nuk e publikon vendin dhe kohen e shitjes publike me ankand në perputhshmeri me nenin 17 paragrafi 2 i ketij ligji;

2) nuk u permbahet kushteve për shitje publike me ankand në perputhshmeri me nenin 17 paragrafi 4 i ketij ligji;

3) kryeresi tregtise prej dere në dere kryen shitje të prodhimeve që nuk jane percaktuar nga Qeveria (neni 20 paragrafi 2);

4) nuk e ka paraqitur plotesimin e kushteve nga neni 22 i ketij ligji dhe fillimin me pune të objektit të shitjes dhe afarist në perputhshmeri me nenin 23 të ketij ligji;

5) nuk e paraqet licencen për shitjen e pijeve alkoolike në vend të dukshëm në objektin shites (neni 23-a paragrafi 7);

6) në vend të dukshëm në objektin shites nuk paraqet mbishkrim në sipas nenit 24 paragrafi 2 i ketij ligji;

7) ka filluar me pune në ndertese kolektive banimi dhe ndertese afariste banimi para ores 6,00 dhe nuk ka mbaruar para ores 24,00 (neni 25 paragrafi 3);

8) nuk e ka paraqitur oren, kohen për pauze dhe orarin e kohes së punes në Regjistrin Qendror së paku 15 dite para fillimit të punes, perkatesisht para ndryshimit të ores, kohes së pauzes dhe orarit të kohes së punes së shitoreve, magazinave, depove, pompave të benzines dhe lokaleve afariste (neni 26 paragrafi 2) dhe

9) evidenca nuk gjendet në lokalin adekuat afarist në të cilën kryhet tregtia dhe në çdo kohe nuk eshte e arritshme për organet mbikeqyrese inspektuese (neni 28 paragrafi 2).

Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet aty për aty edhe personit pergjegjes në personin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet aty për aty tregtarit individual për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Inspektori shtetëror i tregut për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni, detyrohet që kryeresit të kundërvajtjes t'i dorezoje thirrje për pagesen e gjobes në afat prej tete ditesh nga dita e dorezimit të thirrjes.

Nese kryeresi vullnetarisht nuk e paguan gjoben nga ky nen, inspektori shtetor i tregut paraqet kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese në Komisionin për Kunder-vajtje.“

Neni 8

Në nenin 58 paragrafi 1 pas pikes 6 shtohen dy pika të reja 7 dhe 8, si vijojne:

"7) kryen tregti të derivateve të naftes në kundershtrim me nenin 12 paragrafi 3 të ketij ligji dhe

8) vepron në kundershtrim me nenin 25 paragrafet 1 dhe 2 të ketij ligji.“

Paragrafi 8 ndryshohet dhe vijon:

"Për veprimet nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 7 dhe 8 të ketij neni, mund t'i shqiptohet sanksioni ndalim për kryerjen e veprimtarise në kohezgjatje prej një deri në tre vite.”

Neni 9

Pas nenit 58 shtohet nen i ri 58-a, si vijon:

“Neni 58-a

Procedure kundervajtese për kundervajtjet e parapara në kete ligj nuk mund të ngritet as të udhehiqet, nese kalojne 18 muaj nga dita kur eshte kryer kundervajtja.“

Neni 10

Dispozitat e neneve 1, 3, dhe 4 të ketij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për mbikeqyrje inspektuese.

Neni 11

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për tregti.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

860.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07-1468/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Во Законот за Државен пазарен инспекторат (“Службен весник на Република Македонија” број 24/2007 и 81/2007), членот 4 се менува и гласи:

“Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Членовите 5, 6 и 7 се бришат.

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

“Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и прописите донесени врз основа на закон во работењето на трговските друштва, правните и физичките лица (во натамошниот текст: субјект на надзор), како и изрекување на инспекциски мерки со цел за отстранување на утврдените неправилности.”

Член 4

Членот 12 се менува и гласи:

“Инспектор може да биде лице кое има висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство во структурата.“

Член 5

Членовите 12-а, 12-б и 12-в се бришат.

Член 6

Во членот 13-а се додава нов став 1, кој гласи:

“Инспекторатот е прекршочен орган, а постапката пред прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок.“

Ставовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

“Инспекторот ги извршува работите согласно со годишна програма за работа. Во случај на ризик по животот и здравјето на луѓето и во ситуации кои бараат итна интервенција на државните органи, Инспекторатот може да презема инспекциски надзор надвор од годишниот план и програмата за работа.

Директорот донесува годишна програма за работа на Инспекторатот најдоцна до 31 декември во тековната година, а за наредната година и подготвува месечни планови за работа на Инспекторатот врз основа на кој се врши редовниот инспекциски надзор.

Инспекцискиот надзор се врши по налог на директорот или овластено лице од директорот.

Инспекторатот подготвува квартален извештај за својата работа и истото се објавува на веб страницата на Инспекторатот.”

Член 8

Членот 15 се менува и гласи:

“Инспекторот самостојно ги врши работите на инспекцискиот надзор и презема мерки за кои е овластен со овој и друг закон.

При вршење на инспекцискиот надзор во согласност со закон инспекторот има обврски :

1) да постапува по иницијативи за поведување на инспекциска постапка и за тоа да го извести подносителот на иницијативата;

2) да го известува одговорното лице на субјектот на надзорот за почетокот на вршењето на инспекцискиот надзор, освен ако со закон поинаку не е утврдено или ако со таквото известување ќе се намали ефикасноста на надзорот, или заради заштита на јавниот интерес, животот и здравјето на луѓето и имотот;

3) да се легитимира пред субјектот на надзорот, односно пред одговорното или друго овластено лице на субјектот на надзорот;

4) да состави записник за извршениот инспекциски надзор;

5) да ја чува тајноста на класифицираните податоци;

6) да постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на државните службеници и Етичкиот кодекс на инспекциската служба и

7) да го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за вршење на надзор.”

Член 9

Членовите 17 и 19 се бришат.

Член 10

Членот 21 се менува и гласи:

“Привремено одземените предмети - стоки од страна на инспекторот се предаваат на чување во Агенцијата за управување со одземен имот.”

Член 11

Членот 22 се брише.

Член 12

Членовите 28, 29, 30, 31 и 32 се бришат.

Член 13

Членот 33 се менува и гласи:

“Против решението на инспекторот, односно директорот може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Жалбата го одлага извршувањето на решението, освен ако со посебен закон поинаку не е уредено.

По жалба против решенијата на инспекторот одлучува посебна комисија при Министерството за економија составена од три члена кои ги именува министерот.

Комисијата од ставот 3 на овој член е составена од претседател и два члена сите дипломирани правници со најмалку три години работно искуство во структурата, кои не треба да бидат вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор.

Претседателот на Комисијата е од редот на раководните државни службеници.”

Член 14

Членот 39 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) не соработува и на барање на инспекторот не му овозможи непречен пристап до просториите, документите, електронските системи, средствата за комуникација или транспорт или кое било друго средство предмет на инспекциски надзор, како и не ја достави целокупната документација потребна за извршување на инспекцискиот надзор (член 20 став 4) и

2) не постапи по укажувањето на инспекторот за отстранување на утврдените недостатоци и не го извести инспекторот дека недостатоците се отстранети (член 23 ставови 1 и 3).

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговец поединец и на физичко лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место на правното лице за прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој закон.

Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој член.

Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место на трговец поединец и на физичко лице за дејствијата од ставот 1 точка 2 на овој член.

Прекршочниот орган од членот 8 став 2 на овој закон е исклучиво надлежен за водење на прекршочна постапка и за изрекување на прекршочни санкции од ставовите 1 и 2 на овој член во согласност со Законот за прекршоците.”

Член 15

Во целиот текст на Законот зборовите: “контролираниот субјект” се заменуваат со зборовите: “субјект на надзор”.

Член 16

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Државен пазарен инспекторат.

Член 17

Одредбите од членовите 1, 7, 8, 10 и 13 на овој закон ќе започнат да се применуваат со започнување на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR INSPEKTORATIN SHETETEROR TË TREGUT

Neni 1

Në Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise", numer 24/2007 dhe 81/2007), neni 4 ndryshohet si vijon:

"Në procedurën e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të pergjithshme administrative dhe të Ligjit për mbikeqyrje inspektuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 2

Nenet 5, 6 dhe 7 shlyhen.

Neni 3

Neni 8 ndryshohet si vijon:

"Inspektorati kryen mbikeqyrje inspektuese mbi zbatimin e ligjeve dhe rregullave të miratuara në baze të ligjit në punën e shoqërive tregtare, të personave juridike dhe fizike (në tekstin e mëtejshëm: subjekti i mbikeqyrjes), si dhe shqiptim të masave inspektuese me qëllim të menjanim të parregullsive të konstatuara."

Neni 4

Neni 12 ndryshohet si vijon:

"Inspektor mund të jetë personi që ka përgatitje të lartë profesionale dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion."

Neni 5

Nenet 12-a, 12-b dhe 12-v shlyhen.

Neni 6

Në nenin 13-a shtohet paragrafi i ri 1 si vijon:

"Inspektorati është organ kundervajtës, ndërsa procedurën para organit kundervajtës e udhëheq Komisioni për Vendimmarrje për Kundervajtje."

Paragrafet 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 behen paragrafe 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 7

Neni 14 ndryshohet si vijon:

"Inspektori i kryen punët në pajtim me programin vjetor për punë. Në rast të rrezikut për jetën dhe shëndetin e njerezve dhe në situata që kërkojnë intervenim urgjent të organeve shtetërore, Inspektorati mund të ndermarre mbikeqyrje inspektuese jashtë planit vjetor dhe programit për punë.

Drejtori miraton Program vjetor për punën e Inspektoratit, më së voni deri më 31 dhjetor të vitit rrjedhës, ndërsa për vitin e ardhshëm përpilon planë mujore për punën e inspektoratit në baze të të cilave kryhet mbikeqyrja e rregullt inspektuese.

Mbikeqyrja inspektuese kryhet me urdher të drejtorit ose personit të autorizuar nga drejtori.

Inspektorati përpilon raport tremujor për punën e tij dhe ai publikohet në ueb faqen e Inspektoratit."

Neni 8

Neni 15 ndryshohet si vijon:

"Inspektori në mënyrë të pavarur i kryen punët e mbikeqyrjes inspektuese dhe ndermerr masa për të cilat është i autorizuar me këtë ligj dhe ligj tjetër.

Gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese në pajtim me ligjin, inspektori detyrohet që:

1) të veprojë për iniciativë për ngritjen e procedurës inspektuese dhe për këtë ta njoftojë parashtruesin e iniciativës;

2) ta njoftojë personin përgjegjës të subjektit të mbikeqyrjes për fillimin e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, përveç nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe apo nëse me njoftimin e tillë do të zvogëlohet efikasiteti i mbikeqyrjes, ose për mbrojtjen e interesit publik, të jetës dhe shëndetit të njerezve dhe pronës;

3) të legjitimohet para subjektit të mbikeqyrjes, perkatesisht para personit përgjegjës ose personit tjetër të autorizuar të subjektit të mbikeqyrjes;

4) të përpilojë procesverbal për mbikeqyrjen e kryer inspektuese;

5) ta ruajë fshehtësinë e të dhënave të klasifikuara;

6) të veprojë në mënyrë ligjore, në kohë dhe në pajtim me Kodeksin etik të nepunesve shtetërore dhe me Kodeksin etik të shërbimit inspektues dhe

7) ta njoftojë personin përgjegjës të subjektit të mbikeqyrjes për bazën ligjore për kryerjen e mbikeqyrjes."

Neni 9

Nenet 17 dhe 19 shlyhen.

Neni 10

Neni 21 ndryshohet si vijon:

"Sendet - mallrat e marra perkohesisht nga ana e inspektorit, dorezohen për ruajtje në Agjencinë për Menaxhim me Pronën e Marre."

Neni 11

Neni 22 shlyhet.

Neni 12

Nenet 28, 29, 30, 31 dhe 32 shlyhen.

Neni 13

Neni 33 ndryshohet si vijon:

"Kunder aktvendimit të inspektorit, perkatesisht drejtorit mund të parashtrohet ankese në afat prej tetë ditësh nga data e pranimit të aktvendimit.

Ankesa e prolongon zbatimin e aktvendimit, përveç nëse me ligj të posaçëm nuk është rregulluar ndryshe.

Për ankesën kunder aktvendimeve të inspektorit vendos komisioni i vecantë i Ministrisë së Ekonomisë, i përbërë prej tre anëtarëve, që i emëron ministri.

Komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni, përbehet prej kryetarit dhe dy anëtarëve, të gjithë juristë të diplomuar me së paku tre vjet përvojë pune në profesion, që nuk duhet të përfshihen në kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.

Kryetari i Komisionit është nga radhët e nepunesve shtetërore udhëheqës."

Neni 14

Neni 39 ndryshohet si vijon:

"Gjohet në shumë prej 2 000 eurosh në kundërlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik, nëse:

1) nuk bashkëpunon dhe me kërkesë të inspektorit nuk i mundëson atij qasje të papenguar në lokale, dokumente, sisteme elektronike, mjete për komunikim apo transport ose çfarëdo lloj mjeti tjetër objekt të mbikeqyrjes inspektuese, si dhe nuk e dorëzon dokumentacionin e plotë të nevojshëm për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese (neni 20 paragrafi 4) dhe

2) nuk vepron sipas sugjerimit të inspektorit për menjanimin e parregullsive të konstatuara dhe nuk e njofton inspektorin se parregullsitë janë menjanuar (neni 23 paragrafi 1 dhe 3).

Gjohet në shumë prej 500 eurosh në kundërlere me denare do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personi juridik, për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Gjohet në shumë prej 500 eurosh në kundërlere me denare do t'i shqiptohet tregtarit individual dhe personit fizik, për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Gjohet në shumë prej 700 eurosh në kundërlere me denare do t'i shqiptohet aty për aty personit juridik, për kundervajtjen nga paragrafi 1 pika 2 e këtij neni.

Gjohet në shumë prej 200 eurosh në kundërlere me denare do t'i shqiptohet aty për aty personit përgjegjës të personi juridik, për kundervajtjen nga paragrafi 1 pika 2 e këtij neni.

Gjobe në shume prej 300 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet aty për aty tregtarit individual dhe personit fizik, për veprimet nga paragrafi 1 pika 2 e ketij neni.

Organi kundervajtes nga neni 8 paragrafi 2 i ketij ligji eshte kompetent vetem për udheheqjen e procedures për kundervajtje dhe për shqiptimin e sanksioneve për kundervajtje nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, në pajtim me Ligjin për kundervajtje."

Neni 15

Në tere tekstin e Ligjit fjalet: "subjekti i kontrolluar" zevendesohen me fjalet: "subjekti i mbikeqyrjes".

Neni 16

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut.

Neni 17

Dispozitat e neneve 1, 7, 8, 10 dhe 13 të ketij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për mbikeqyrje inspektuese.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

861.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиска дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07-1469/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за вршење на занаетчиска дејност („Службен весник на Република Македонија” број 62/2004, 55/2007 и 115/10), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор и Законот за Државен пазарен инспекторат, доколку со овој закон поинаку не е определено.“

Член 2

Во членот 19 став 1 точка 5 записката се заменува со точка, а точката 6 се брише.

Член 3

Во членот 49 ставот 2 се менува и гласи:

“Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Комисијата за жалби формирана согласно со Законот за Државен пазарен инспекторат“.

Член 4

Членот 52-а се менува и гласи:

“Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место за прекршок на вршителот на занаетчиската дејност, ако:

1) ја врши својата дејност надвор од просториите за работа (член 5 ставови 1 и 2);

2) не ја пријави исполнетоста на минималните технички услови (член 7);

3) не ја пријави промената на адресата на своето седиште, како и бројот на простории (член 16 став 3);

4) на видно место не го истакне работното време и не се придржува на определеното работно време (член 19 точка 3) и

5) нема на видно место истакната фирма (член 20 став 1).

Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото место на занаетчијата за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Државниот пазарен инспектор за прекршоците од ставот 1 на овој член е должен на сторителот на прекршокот да му врачи покана за плаќање на глоба во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред прекршочна комисија.“

Член 5

По членот 52-а се додава нов член 52-б, кој гласи:

„Член 52-б

Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на вршителот на занаетчиската дејност за дејствијата од членот 52-а став 1 на овој закон.

Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од членот 52-а став 1 на овој закон.

Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на занаетчијата за дејствијата од членот 52-а став 1 на овој закон.“

Член 6

Во членот 53 став 1 точка 4 сврзникот „и“ се заменува со точка, а точката 5 се брише.

Член 7

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:

„Член 54-а

Прекршочна постапка по прекршоците предвидени во овој закон не може да се поведе ниту да се води ако поминат 18 месеци од денот кога е сторен прекршокот.“

Член 8

Одредбите на членовите 1 и 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примена на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR KRYERJE TË VEPRIMTARISE ZEJTARE**

Neni 1

Нë Ligjin пëр крyerje тë veprimtarise zejtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 62/2004, 55/2007 dhe 115/10), pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon:

"Neni 2-a

Në proceduren e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese dhe Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 2

Në nenin 19 paragrafi 1 pika 5, presja zevendesohet me pike ndersa pika 6 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 49 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i ketij neni mund të paraqitet ankese në afat prej tete ditësh nga dita e pranimet të aktvendimit në Komisionin për Ankesa, i formuar në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut".

Neni 4

Neni 52-a ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i kumtohet në aty për aty për kundervajtje kryeresit të veprimtarise zejtare, nese:

- 1) e kryen veprimtarine e tij jashte lokaleve të punes (neni 5 paragrafet 1 dhe 2);
- 2) nuk e paraqet plotesimin e kushteve minimale teknike (neni 7);
- 3) nuk e paraqet ndryshimin e adreses së selise së tij, si dhe numrin e lokaleve (neni 16 paragrafi 3);
- 4) në vend të dukshem nuk e paraqet orarin e punes dhe nuk i permbahet orarit të caktuar të punes (neni 19 pika 3) dhe
- 5) në vend të dukshem nuk e paraqet firmen (neni 20 paragrafi 1).

Gjobe në shume prej 50 eurosh në kundervlere me denare do t'i kumtohet aty për aty edhe personit pergjegjes në personin juridik, për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Gjobe në shume prej 200 eurosh në kundervlere me denare do t'i kumtohet aty për aty edhe zejtarit për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Inspektori shtetëror i tregut për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni, detyrohet që kryeresit të kundervajtjes t'i dorezoje ftese për pagese të gjobes në afat prej tete ditësh nga dita e dorezimit të fteses.

Nese kryeresi vullnetarisht nuk e paguan gjoben sipas ketij neni, inspektori shtetëror i tregut parashtrohet kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje në Komisionin për Kundervajtje".

Neni 5

Pas nenit 52-a shtohet nen i ri 52-b, si vijon:

"Neni 52-b

Gjobe në shume prej 700 eurosh në kundervlere me denare do t'i kumtohet kryeresit të veprimtarise zejtare, për veprimet nga neni 52-a paragrafi 1 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 100 eurosh në kundervlere me denare do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes në personin juridik, për veprimet nga neni 52-a paragrafi 1 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 400 eurosh në kundervlere me denare do t'i kumtohet zejtarit, për veprimet nga neni 52-a paragrafi 1 i ketij ligji."

Neni 6

Në nenin 53 paragrafi 1 pika 4 lidheza "dhe" zevendesohet me pike, ndersa pika 5 shlyhet.

Neni 7

Pas nenit 54 shtohet nen i ri 54-a, si vijon:

"Neni 54-a

Procedure për kundervajtje për kundervajtjet e parapara në kete ligj, nuk mund të ngritet dhe as të mbahet nese kalojne 18 muaj nga dita kur eshte kryer kundervajtja."

Neni 8

Dispozitat e neneve 1 dhe 3 të ketij ligji do të fillojne të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për mbikeqyrje inspektuese.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

862.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.

Бр. 07-1470/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 57/10), по членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:

"Член 12-а

За вработените лица во Агенцијата, кои се државни службеници, во однос на правата, должностите и одговорностите од работен однос се применува Законот за државните службеници.

Вработените лица во Агенцијата, кои вршат помошни и технички работи, не се државни службеници и во однос на нивните права, должности и одговорности од работен однос се применува Законот за работни-те односи.

Економските промотори не се државни службеници и во однос на нивните права, должности и одговорности од работен однос се применува Законот за работни-те односи и Законот за надворешни работи."

Член 2

Општите акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR THEMELIMIN E AGJENCISE PËR INVESTIME TË HUAJA DHE PROMOVIM TË EKSPORTIT TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE

Neni 1

Në Ligjin për themelimin e Agjencise për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numër 57/10), pas nenit 12 shtohet neni i ri 12-a, si vijon:

"Neni 12-a

Për të punesuarit në Agjenci, që janë nepunes shtetërore, lidhur me të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë nga marrëdhënia e punës, zbatohet Ligji për nepunes shtetërore.

Personat e punësuar në Agjenci që kryejnë pune ndihmese dhe teknike, nuk janë nepunes shtetërore dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre nga marrëdhënia e punës zbatohet Ligji për marrëdhënie të punës.

Promotoret ekonomike nuk janë nepunes shtetërore dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre nga marrëdhënia e punës, zbatohet Ligji për marrëdhënie të punës dhe Ligji për pune të jashtme."

Neni 2

Aktet e përgjithshme për organizim dhe sistematizim të punës së Agjencise për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonise, do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

863.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1507/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Член 1

Во Законот за управување со кризи ("Службен весник на Република Македонија" број 29/2005), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор ("Службен весник на Република Македонија" број 50/10), доколку со овој закон поинаку не е уредено."

Член 2

Во членот 3 став 1 точката 6 се менува и гласи:

"„Превенција“ е збир на планирани, организирани и институционално водени активности насочени кон намалување или целосно избегнување на недоволните влијанија од ризиците и опасностите и со нив поврзаните несреќи, катастрофи, кризи и кризни состојби;“.

Член 3

Во членот 21 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:

„- изработување и ажурирање на единствена проценка на загрозеноста од сите ризици и опасности по безбедноста на Републиката.“

Член 4

Во членот 29 став 1 зборовите: „Центарот организира“ се заменуваат со зборовите: „во Центарот се формира центар за обука кој организира“.

Во ставот 2 по зборот „кризи“ се додаваат зборовите: „и за истите Центарот издава сертификати“.

Во ставот 3 по зборот „вежбите“ се додаваат зборовите: „формата и содржината на сертификатите за обуката и вежбите“.

Член 5

Во членот 37 став 1 по зборот „предупредување“ се става записка и зборовите: „во случај на кризни состојби“ се заменуваат со зборовите: „како и справување со појавени ризици, опасности, кризи, кризни состојби, несреќи и катастрофи“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Владата со уредба ги утврдува оперативните постапки за меѓусебната комуникација, координација, соработка и постапување на субјектите во системот за управување со кризи.“

Член 6

По членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:

„Член 37-а

За реализирање на активностите од членот 37 став 1 на овој закон, Центарот организира и развива Географски информациски систем.

За потребите на Географскиот информациски систем сите учесници во системот за управување со кризи се должни без надоместок до Центарот да ги доставуваат и разменуваат сите податоци, мапи, снимки, слики и останати релевантни материјали во електронска форма.“

Член 7

Во членот 39 став 1 зборовите: „во состојба на кризна состојба“ се бришат.

Во ставот 2 по зборот „тревожење“ се додаваат зборовите: „начинот и процедурите за тревожење и постапките на населението“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Имателите на сопствени системи за тревожење се должни да обезбедат вклучување во единствениот систем за тревожење во Републиката.“

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Член 8

Во членот 40 став 1 по зборот „Републиката“ точката станува записка и се додава знакот „(Е-112)“.

Член 9

Во членот 50 став 1 по зборот „Центарот“ записка се брише, по зборот „образование“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 10

Во членот 51 став 1 алинеја 1 на крајот на реченицата сврзникот „и“ се заменува со записка.

Во алинејата 2 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5, кои гласат:

„- да проверуваат идентификациски документи на лица поради потврдување на нивниот идентитет во согласност со закон,

- да бараат стручно мислење кога е тоа потребно за инспекцискиот надзор и

- да обезбедат други потребни докази.“

Член 11

По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-б, кои гласат:

“Член 51-а

При вршење на инспекцискиот надзор, во согласност со закон инспекторот за управување со кризи има обврска:

- да постапува по иницијативи за поведување на постапка за инспекциски надзор и за тоа да го извести подносителот на иницијативата,

- да се легитимира пред субјектот на надзорот, односно пред одговорното или друго овластено лице на субјектот на надзорот,

- да состави записник за извршениот инспекциски надзор,

- да ја чува тајноста на класифицирани информации,

- да постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на државните службеници и

- да го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за вршење на надзор.

Член 51-б

Во согласност со закон, заради отстранување на утврдени неправилности инспекторот за управување со кризи има право и обврска на субјектот на надзорот:

- да укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување,

- да нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи инспекторот,

- да поднесе барање за поведување прекршочна постапка и

- да поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.“

Член 12

Во членот 53 став 1 по зборот „надзор“ се додаваат зборовите: „составуваат записник и“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„По жалба против решението од ставот 1 на овој член во рок од осум дена од денот на приемот на решението може да се изјави жалба до посебна комисија од три члена, формирана од директорот на Центарот.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Двајца членови на комисијата од ставот 2 на овој член се избираат од редот на стручно-административните државни службеници вработени во Центарот, а претседателот се избира од редот на раководните државни службеници вработени во Центарот кои не биле вклучени во инспекцискиот надзор.“

Член 13

По членот 53 се додава нов член 53-а, кој гласи:

„Член 53-а

„Директорот на Центарот донесува годишна програма за работа на инспекторите за управување со кризи најдоцна до 31 јануари за тековната година.

Центарот за извршените контроли од страна на инспекторите за управување со кризи изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на веб страницата на Центарот на унифициран квартален преглед.“

Член 14

Насловот на Главата IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ се менува и гласи: "IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 15

Членот 54 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во субјектот учесник во системот за управување со кризи, ако:

- не ги применува одлуките, насоките, препораките и другите мерки и активности на Владата, Управувачкиот комитет и Центарот (членови 44 став 1, 16 и 21 став 1 алинеја 3),

- не ги применува мерките за криптозаштита, противелектронско обезбедување и другите мерки за заштита пропишани со уредба на Владата (член 41),

- не ги применува препораките и заклучоците од Процената (членови 45 и 46),

- не постапи според записникот од извршениот инспекциски надзор и не го извести инспекторот за преземените мерки (член 52 став 2),

- не утврдат работни места во актите за систематизација на работните места за работа во кризна состојба (член 9) и

- за свои потреби заради ефикасна превенција и рано предупредување од потенцијална кризна состојба не врши проценка на ризиците и опасностите на локално ниво и не ги утврди потребите и не ги планира ресурсите (член 5 став 1)."

Член 16

Членот 55 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице кое е сопственик на објект, ако

- по барање на директорот на Центарот нема да дозволи поставување и приклучување на уреди за тревожење на објектот што е во негова сопственост (член 39 став 5)."

Член 17

Членот 56 се менува и гласи:

"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице кое е сопственик на објект, ако

- по барање на директорот на Центарот нема да дозволи поставување и приклучување на уреди за тревожење на објектот што е во негова сопственост (член 39 став 5)."

Член 18

По членот 56 се додаваат четири нови члена 56-а, 56-б, 56-в и 56 -г, кои гласат:

"Член 56-а

За прекршоците утврдени во членовите 54, 55 и 56 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Центарот .

Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред прекршочен орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Комисијата) формирана од страна на директорот на Центарот.

Комисијата е составена од претседател и двајца членови.

Претседателот на Комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од пет години во својата област, а членовите се со високо образование и работно искуство од пет години во својата област.

Покрај членовите на Комисијата, директорот на Центарот може да определи секретар на Комисијата кој врши административни работи за Комисијата и заменици-членови кои по исклучок учествуваат во работата на Комисијата во случај на отсуство на некој од членовите.

Комисијата донесува деловник за својата работа.

Член 56-б

Комисијата има право да изведува докази и да собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и да презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците или со друг закон.

Комисијата е самостојна и независна во работата и одлучува врз основа на стручно знаење и самостојно убедување.

Комисијата работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Против решението на Комисијата со кое се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување управен спор пред надлежен суд.

Комисијата води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки на начин пропишан од директорот на Центарот.

Член 56-в

Комисијата е должна на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување пред поднесувањето на барањето за поведување прекршочна постапка пред прекршочна комисија, согласно со Законот за прекршоците.

Член 56-г

Прекршочната комисија од членот 56-а на овој закон е должна веднаш, а најдоцна во рок до пет дена од денот на поднесувањето на барањето на инспекторите за управување со кризи за поведување на прекршочна постапка, истите да ги земе на разгледување."

Член 19

Подзаконските акти чие донесување е предвидено со овој закон, директорот на Центарот ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 20

Одредбите од членовите 9, 10, 11, 12, и 13 на овој закон ќе започнат да се применуваат со започнување на примена на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ME KRIZA

Neni 1

Në Ligjin për menaxhim me kriza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 29/2005), pas nenit 2 shtohet neni i ri 2-a, si vijon:

"Neni 2-a

Në procedurën e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 50/10), nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 2

Në nenin 3 paragrafi 1 pika 6 ndryshohet si vijon:

„6. "Preventive" është permbljedhja e aktiviteteve të planifikuara, organizuara dhe të udhëhequra në menyre institucionale të drejtuara për uljen ose shmangien e ndikimeve të pavolitshme nga rreziqet dhe kercenimet dhe fatkeqesite, katastrofat, krizat dhe gjendjet e krizes të lidhura me to;".

Neni 3

Në nenin 21 paragrafi 1 alineja 2 ndryshohet si vijon:

"-perpunimi dhe azhurnimi i vleresimit unik të rrezikimit nga të gjitha rreziqet dhe kercenimet për sigurinë e Republikës."

Neni 4

Në nenin 29 paragrafi 1 fjalet: "Qendra organizon", zëvendësohen me fjalet: "në Qender formohet qender për trajnim e cila organizon".

Në paragrafin 2 pas fjales "kriza" shtohen fjalet: "dhe për të njëjtat Qendra leshon certifikata."

Në paragrafin 3 pas fjales "ushtrimet" shtohen fjalet: "forma dhe përmbajtja e certifikatave për trajnim dhe ushtrime."

Neni 5

Në nenin 37 paragrafi 1 pas fjales "paralajmerim" vihet një presje dhe fjalet: "në rast të situatave të krizave" zëvendësohen me fjalet: "si dhe ballafaqimi me rreziqe, kercenime, kriza, situata të krizave, fatkeqesi dhe katastrofa të paraqitura".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Qeveria me dekret i percakton procedurat operative për komunikim, koordinim, bashkëpunim dhe veprim të subjekteve në sistemin për menaxhim me kriza."

Neni 6

Pas nenit 37 shtohet neni i ri 37-a, si vijon:

"Neni 37-a

Për realizimin e aktiviteteve nga neni 37 paragrafi 1 i këtij ligji, Qendra organizon dhe zhvillon Sistem gjeografik informativ.

Për nevojat e Sistemit gjeografik informativ të gjithë pjesëmarrësit në sistemin e menaxhimit me kriza, detyrohen që pa kompensim në Qender t'i dorëzojnë edhe shkembejne të gjitha të dhenat, hartat, incizimet, fotografite dhe materialet tjera relevante në forme elektronike."

Neni 7

Në nenin 39 paragrafi 1 fjalet: "në situatë të gjendjes së krizes" fshihen.

Në paragrafin 2 pas fjales "alarmim" shtohen fjalet: "menyra dhe procedurat për alarmim dhe veprimet e popullsisë."

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"Poseduesit e sistemeve personale për alarm detyrohen që të sigurojnë përfshirje në sistemin unik të alarmit në Republike."

Paragrafet 4 dhe 5 behen paragrafe 5 dhe 6.

Neni 8

Në nenin 40 paragrafi 1 pas fjales "Republika" pika bëhet presje dhe shtohet shenja "(E-112)".

Neni 9

Në nenin 50 paragrafi 1 pas fjales "Qendra" presja fshihet, pas fjales "arsim" vihet pike, kurse fjalet deri në fund të fjalise fshihen.

Neni 10

Në nenin 51 paragrafi 1 alineja 1 në fund të fjalise lidheza "dhe" zëvendësohet me presje.

Në alinene 2 pika në fund të fjalise zëvendësohet me presje dhe shtohen tri aline të reja 3, 4 dhe 5, si vijojnë:

- t'ua kontrollojnë dokumentet e identifikimit personave për verifikimin e identitetit të tyre në pajtim me ligjin,
- të kërkojnë mendim profesional kur kjo nevojitet për mbikeqyrje inspektuese dhe
- të sigurojnë deshmi tjera të nevojshme."

Neni 11

Pas nenit 51 shtohen dy nene të reja 51-a dhe 51-b, si vijojnë:

"Neni 51-a

Gjate inspektimit, në pajtim me ligjin, inspektori për menaxhim të krizes detyrohet:

- të veprime sipas iniciativave për ngritjen e procedurës për mbikeqyrje inspektuese dhe për kete ta njoftojë parashtruesin e iniciativës,
- të legjitimohet para subjektit të mbikeqyrjes, respektivisht para personit përgjegjës ose person tjetër të autorizuar të subjektit të mbikeqyrjes,
- të përpilojë procesverbal për mbikqyrjen e realizuar inspektuese,
- ta ruajë fshehtësinë e informatave të klasifikuara,
- të veprime sipas ligjit, me kohe dhe në pajtim me Kodeksin etik të nepunesve shtetërore dhe
- ta njoftojë personin përgjegjës të subjektit të mbikqyrjes për bazën ligjore për kryerjen e mbikqyrjes.

Neni 51-b

Në përputhje me ligjin, për eliminimin e parregullsive të percaktuara, inspektori për menaxhim me kriza ka të drejtë dhe detyrë që subjektit të mbikeqyrjes:

- t'ia tregojë parregullsitë e percaktuara dhe të percaktojë afat për menjanimin e tyre,
- të urdherojë të ndermarre masa dhe aktivitete në afat që do ta percaktojë inspektori,
- të parashtrtojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse dhe
- të parashtrtojë kallezim penal ose të ngrite procedure tjeter perkatese."

Neni 12

Në nenin 53 paragrafi 1 pas fjales "mbikeqyrje" shtohen fjalet: "përpilojnë procesverbal dhe".

Neni 2 ndryshohet si vijon:

„Për ankesen kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i ketij neni në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit, mund të nparashtrohet ankese në komisionin e vecante treanetaresh, të formuar nga drejtori i Qendres.“

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Dy anetare të komisionit nga paragrafi 2 i ketij neni zgjidhen nga rradhet e nepunesve shtetore administrative profesioniste të punesuar në Qender, e kryetari zgjidhet nga radhet e nepunesve të larte shtetore të punesuar në Qender, që nuk jane perfshire në mbikeqyrje inspektuese."

Neni 13

Pas nenit 53 shtohet një nen i ri 53-a, si vijon:

"Neni 53-a

Drejtori i Qendres miraton program vjetor për pune të inspektoreve për menaxhim me kriza më së voni deri më 31 janar për vitin vijues.

Qendra për kontrollin e kryera nga inspektorët për menaxhim me kriza, pergatit raporte tremujore që publikohen në ueb faqen e Qendres në pasqyre unike tremujore."

Neni 14

Titulli i Kreut IX. DISPOZITA NDESHKUESE ndryshohet si vijon "IX. DISPOZITA KUNDERVAJTESE"

Neni 15

Neni 54 ndryshohet si vijon:

"Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes të subjektit pjesmarres në sistemin e menaxhimit me kriza, nese:

- nuk i zbaton vendimet, udhezimet, rekomandimet dhe masat dhe aktivitetet tjera të Qeverise, Komitetit Drejtues dhe Qendres (nenet 44 paragrafi 1, 16 dhe 21 paragrafi 1 alineja 3),

- nuk i zbaton masa për kriptombrojtje, siguri kunderelektkronik dhe masa tjera për mbrojtje të percaktuara me dekretin e Qeverise (neni 41),

- nuk i zbaton rekomandimet dhe konkluzionet nga Vleresimi (nenet 45 dhe 46),

- nuk vepron sipas procesverbalit nga mbikeqyrja e realizuar inspektuese dhe nuk e njofton inspektorin për masat e ndermarra (neni 52 paragrafi 2),

- nuk percakton vende pune në aktet për sistematizim të vendeve të punes për pune në gjendje krize (neni 9) dhe

- për nevojat e tyre për parandalim efektiv dhe paralajmerim të situates potenciale të krizes, nuk kryen vleresim të rreziqeve dhe rrezikimeve në nivel lokal dhe nuk i percakton nevojat dhe nuk i planifikon resurset (neni 5 paragrafi 1)."

Neni 16

Neni 55 ndryshohet si vijon:

"Gjobe në shume prej 200 deri në 400 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik që eshte pronar i objektit, nese:

- me kerkese të drejtorit të Qendres nuk lejon vendosje dhe lidhje të pajisjeve për alarm në objektin që eshte në pronesi të tij (neni 39 paragrafi 5)".

Neni 17

Neni 56 ndryshohet si vijon:

"Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik që eshte pronar i objektit, nese:

- me kerkese të drejtorit të Qendres nuk lejon vendosje dhe lidhje të paisjeve për alarm në objektin që eshte në pronesi të tij (neni 39 paragrafi 5)."

Neni 18

Pas nenit 56 shtohen nene të reja 56-a, 56-b, 56-v dhe 56 -g, si vijojne:

"Neni 56-a

Për kundervajtjet e percaktuara në nenet 54, 55 dhe 56 të ketij ligji, procedure kundervajtese mban dhe sanksione kundervajtese shqipton Qendra.

Proceduren e kundervajtjes nga paragrafi 1 i ketij neni, në organin për kundervajtje e udheheq Komisioni për Vendimmarje për Kundervajtje (në tekstin e metejme: Komisioni) i formuar nga drejtori i Qendres.

Komisioni perbehet nga kryetari dhe dy anetare.

Kryetari i Komisionit eshte i jurist i diplomuar me provimin e dhene të jurisprudences dhe pervoje pune prej pesë vitesh në fushen e vet, kurse anetaret jane me arsim të larte dhe pervoje pune prej pesë vitesh në fushen e vet.

Përvec anetareve të Komisionit, drejtori i Qendres mund të percaktoje sekretar të Komisionit që kryen pune administrative për Komisionin dhe zevendesanetare që me perjashtim marrin pjese në punen e Komisionit në rast mungese të ndonje prej anetareve.

Komisioni miraton rregullore për punen e vet.

Neni 56-b

Komisioni ka të drejte që të nxjerre deshmi dhe të mbledhe të dhena që jane të domosdoshme për percaktimin e kundervajtjes, si dhe të kryeje pune tjera dhe të ndermarre veprime të percaktuara me kete ligj, Ligjin për kundervajtje ose me ndonje ligj tjetër.

Komisioni eshte i mevetssishem dhe i pavarur në pune dhe vendos në baze të njohurive profesionale dhe bindjeve të pavarura.

Komisioni punon në keshill, kurse vendos me shumice votash nga numri i pergjithshem i anetareve.

Kunder aktvendimit të Komisionit me të cilin shqiptohet sanksion kundervajtjes, mund të ngritet padi për ngritjen e kontestit administrativ në organin kompetent.

Komisioni mban evidence unike të kundervajteve, sanksioneve të shqiptuara dhe vendimeve të miratuara në menyre të percaktuar nga drejtori i Qendres.

Neni 56-v

Komisioni detyrohet që kryeresit të kundervajtjes t'i propozojë procedure për barazim para parashtrimin të kerkeses për ngritjen e procedures kundervajtese në Komisionin për Kundervajtje, në pajtim me Ligjin për kundervajtje.

Neni 56-g

Komisioni për Kundervajtje nga neni 56-a i ketij ligji detyrohet që menjehere ose në afat prej pesë ditesh nga dita e paraqitjes së kerkeses së inspektoreve për menaxhim me kriza për fillimin e procedures kundervajtese, të njejtat t'i marre në shqyrtim."

Neni 19

Aktet nenligjore miratimi i të cilave parashihet me kete ligj, drejtori i Qendres do t'i miratoje në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 20

Dispozitat e neneve 9, 10, 11, 12, dhe 13 të ketij ligji, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për mbikeqyrje inspektuese.

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

864.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1505/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД

Член 1

Во Законот за инспекцијата на труд ("Службен весник на Република Македонија" број 35/97 и 29/2002), во членот 3 се додава нов став 3, кој гласи:

„Директорот донесува годишна програма за работа на инспекторатот до 31 декември во тековната година за наредната година и подготвува месечни планови за работа на инспекторатот, изготвени во рамките на планираните средства во Буџетот на Република Македонија наменет за функционирање на Инспекторатот.“

Член 2

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи:

“Во постапката при вршење инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 3

По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

“Член 13-а

Инспекторатот во функција на вршење на инспекциски надзор соработува и користи податоци од евиденцијата на други органи и институции.“

Член 4

Членот 17 се менува и гласи:

“Во согласност со закон заради отстранување на утврдените неправилности инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот:

1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;

2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рокот кој ќе го определи инспекторот и

3) да забрани работа во работна просторија, на дел од техничка технолошка целина, на одделно работно место или на орудије за работа.“

Член 5

Членот 19 се менува и гласи:

“Против решението на инспекторот за труд може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

По жалбата против одлуката на инспекторот одлучува посебна комисија составена од три члена кои ги именува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Претседателот на комисијата од ставот 2 на овој член се избира од редот на раководните државни службеници во Инспекторатот, а двајца членови од редот на стручните државни службеници во Инспекторатот, кои не биле вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор.

Против конечното решение на инспекторот на трудот, донесено по барање на работник за одложување од извршување на конечна одлука на работодавачот, за која се води работен спор пред надлежен суд, не може да се поведе управен спор.“

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2011 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSIONIN E PUNES

Neni 1

Në Ligjin për inspeksionin e punes ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 35/97 dhe 29/2002) në nenin 3 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

"Drejtori miraton Program vjetor për pune të Inspektoratit deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhes për vitin e ardhshëm dhe pergatit plane mujore për pune të inspektoratit, të pergatitura në kuader të mjeteve të planifikuara në Buxhetin e Republikës së Maqedonise, dedikuar për funksionimin e Inspektoratit."

Neni 2

Në nenin 9 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Në procedurën e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të pergjithshme administrative dhe Ligjit për mbikeqyrje inspektuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 3

Pas nenit 13 shtohet neni i ri 13-a, si vijon:

"Neni 13-a

Inspektorati në funksion të kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese bashkepunon dhe shfrytëzon të dhëna nga evidenca e organeve dhe institucioneve tjera".

Neni 4

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"Në pajtim me ligjin për menjanimin e parregullsisve të percaktuara, inspektori ka të drejte dhe detyre që subjektit të mbikeqyrjes:

1) t'i tregoje për parregullsite e percaktuara dhe të caktoje afat për menjanimin e tyre;

2) ta urdheroje që të marre masa dhe aktivitete perkatese në afat që do ta caktoje inspektori dhe

3) ta ndaloje punen në lokalit e punes, në një pjesë të teresise teknike teknologjike, në vend të caktuar të punes ose mjetit për pune."

Neni 5

Neni 19 ndryshohet si vijon:

"Kunder aktvendimit të inspektorit të punes mund të parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.

Për ankesen kunder vendimit të inspektorit vendos komisioni i posacem i perbere nga tre anetare, të cilet i emeron ministri kompetent për ceshtje nga sfera e punes.

Kryetari i Komisionit nga paragrafi 2 i ketij neni zgjidhet nga radhet e nepunesve shtetore udheheqes në Inspektorat, kurse dy anetare nga radhet e nepunesve shtetore profesionale në Inspektorat, që nuk jane perfshire në kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.

Kunder aktvendimit perfundimtar të Inspektorit të Punës të miratuar me kerkese të punetorit për prolongimin e zbatimit të vendimit perfundimtar të punedhenesit për të cilin udhehiqet kontest pune në gjykaten kompetente, nuk mund të ngritet kontest administrativ.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita të botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndersa do të filloje të zbatohet nga 1 prilli 2011.

865.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1506/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008 48/2009, 50/10 и 171/10), во членот 105 став (1) точката ф) се менува и гласи:

„акции од домашни акционерски друштва кои не се затворени инвестициони фондови, издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и кои котираат на официјалниот пазар или се тргуваат на пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување во рамките на редовниот пазар на берзата на хартии од вредност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што го контролира Комисијата;“.

Точката з) се менува и гласи:

„документи за удел и акции на отворени инвестициски фондови, затворени инвестициски фондови и приватни инвестициски фондови регистрирани во Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија при што средствата на приватните инвестициски фондови се вложуваат во акции и удели на микро, мали и средни трговски друштва во Република Македонија, дефинирани со Законот за трговските друштва;“.

Точката к) се менува и гласи:

„документи за удел, акции и други инструменти издадени од овластени инвестициони фондови со седиште во држава членка на ЕУ или на ОЕЦД што инвестирале претежно во инструменти кои котираат на берзите во тие држави и чија инвестициона политика дозволува користење на деривативни инструменти најмногу до 20% од средствата на инвестициониот фонд, единствено со цел за заштита на средствата и обврските на инвестициониот фонд или за поефикасно остварување на целите на инвестиционата политика на инвестициони фондови кои ги следат перформансите на одреден индекс и“.

Член 2

Во членот 106 став (1) во втората реченица по зборот „издавачите“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а во документи за удел и акции на инвестициски фондови може да се инвестираат средства најмногу до 10% од вкупниот број на удели или акции на поединечниот инвестициски фонд“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Најмногу 5% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во инструменти, издадени од ист субјект кој не е основан од државата и е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија или во држава членка на ЕУ или на ОЕЦД, освен во депозити и сертификати за депозит. Најмногу до 7,5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд можат да се инвестираат во инструменти, на вакви меѓусебно поврзани субјекти.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во удели и акции на инвестициони фондови издадени од исто друштво за управување од држава членка на ЕУ или на

ОЕЦД може да се инвестира најмногу 15% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд, при што во поединечен инвестиционен фонд може да се инвестира најмногу 5% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд. Во удели и акции на отворени и затворени инвестициски фондови издадени од исто друштво за управување од Република Македонија може да се инвестира најмногу 2,5% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд, при што во поединечен инвестиционен фонд може да се инвестира најмногу 1% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд. Во удели на приватни инвестициски фондови издадени од исто друштво за управување од Република Македонија може да се инвестира најмногу 1,25% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд, при што во поединечен инвестиционен фонд може да се инвестира најмногу 0,5% од вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 3

Во членот 107 точка 1) се додава нова реченица која гласи: „Во рамките на ова ограничување најмногу 1,5% од средствата на задолжителниот пензиски фонд може да се вложи во документи за удел на приватните инвестициски фондови.“

Член 4

Во членот 108 точка е) по зборот „инструменти“ се става записка и се додаваат зборовите: „освен посредно вложување преку инвестициони фондови во согласност со ограничувањата од членот 105 став (1) точка к) на овој закон“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL ME FINANCIM KAPITAL

Neni 1

Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10 dhe 171/10) në nenin 105 paragrafi (1) pika gj) ndryshohet si vijon:

"aksionet e shoqërive aksionare vendase që nuk janë фонде të mbyllura investuese, të lëshuara në bazë të lejes së Komisionit për Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë dhe që kuotojnë në tregun zyrtar ose tregtohen në tregun e shoqërive aksionare me detyrime të posaçme për investim në kuadër të tregut të rregullt të bursës së letrave me vlerë ose në treg tjetër të organizuar të letrave me vlerë në Republikën e Maqedonisë që e kontrolojnë Komisioni;".

Pika z) ndryshohet si vijon:

"dokumentet për pjesëmarrjet dhe aksionet e фондеве të hapura investuese, фондеве të mbyllura investuese dhe фондеве investuese private të regjistruara në Komisionin

për Letra me Vlerë të Republikës së Maqedonisë, me ç'rast mjetet e фондеве investuese private investohen në aksionet dhe pjesëmarrjet e shoqërive më të vogla, të vogla dhe të mesme tregtare në Republikën e Maqedonisë, të përkufizuara me Ligjin për shoqëri tregtare;".

Pika k) ndryshohet si vijon:

"dokumentet për pjesëmarrje, aksionet dhe instrumentet tjera të lëshuara nga фондеве e autorizuara investuese me seli në shtetin - anëtar të UE-së ose të OECD-së, që kanë investuar kryesisht në instrumente që kuotojnë në bursat e atyre shteteve dhe politika investuese e të cilave e lejon shfrytëzimin e instrumenteve derivative më së shumti deri në 20% të mjeteve të fondit investues, vetëm me qëllim të mbrojtjes së mjeteve dhe detyrimeve të fondit investues ose për realizim më efikas të qëllimeve të politikës investuese të фондеве investuese, që i ndjekin performansat e indeksit të faktuar dhe".

Neni 2

Në nenin 106 paragrafi (1) në fjalinë e dytë pas fjalës "emetuesit" pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "kurse në dokumentet për pjesëmarrje dhe aksione të фондеве investuese mund të investohen mjete më së shumti deri në 10% nga numri i përgjithshëm i pjesëmarrjeve dhe aksioneve të fondit të veçantë investues".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon.

"Më së shumti 5% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në instrumente të lëshuara nga subjekti i njëjtë që nuk është themeluar nga shteti dhe është i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë ose në shtetin - anëtar të UE-së ose OECD-së, përveç në depozita dhe certifikatat për depozitë. Më së shumti deri në 7,5% nga mjetet e fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në instrumente, në subjekte të këtilla të lidhura në mënyrë të ndërsjellë."

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, në pjesëmarrjet dhe aksionet e фондеве investuese të emetuara nga shoqëria e njëjtë për menaxhim nga shteti - anëtar i UE-së ose OECD-së, mund të investohen më së shumti 15% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional, me ç'rast në fondin e veçantë investues mund të investohen më së shumti 5% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional. Në pjesëmarrjet dhe aksionet e фондеве të hapura dhe të mbyllura investuese të emetuara nga shoqëria e njëjtë për menaxhim nga Republika e Maqedonisë, mund të investohen më së shumti 2,5% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional, me ç'rast në fondin e veçantë investues mund të investohen më së shumti 0,5% nga vlera e mjeteve të fondit të detyrueshëm pensional."

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Neni 3

Në nenin 107 pika gj) shtohet fjalia e re si vijon: "Në kuadër të këtij kufizimi më së shumti 1,5% nga mjetet e fondit të detyrueshëm pensional mund të investohen në dokumente për pjesëmarrje të фондеве investuese private."

Neni 4

Në nenin 108 pika e) pas fjalës "instrumente" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përveç investimit ndërmjetësues nëpërmjet фондеве investuese në pajtim me kufizimet nga neni 105 paragrafi (1) pika k) të këtij ligji".

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

866.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА ОД ШТЕТИ НА ПОЛСКИОТ ИМОТ**

Се прогласува Законот за престанување на важење на Законот за заштита од штети на полскиот имот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1508/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТИ НА ПОЛСКИОТ
ИМОТ**

Член 1

Со овој закон престанува да важи Законот за заштита од штети на полскиот имот („Службен весник на Република Македонија“ број 20/90 и 83/92).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
NGA DËME TË PRONËS FUSHORE**

Neni 1

Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për mbrojtje nga dëme të pronës fushore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/90 dhe 83/92)

Neni 2

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

867.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУ-
МАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07- 1509/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА**

Член 1

Во Законот за шумарска и ловна инспекција ("Службен весник на Република Македонија" број 88/2008 и 6/10), членот 3 се менува и гласи:

"Во вршењето на инспекцискиот надзор се применува Законот за општата управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон и Законот за шумите, Законот за ловство и Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја поинаку не е уредено."

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Член 8-а

Статус на инспекторот

(1) Инспекторот е со звање:

- 1) помлад инспектор;
- 2) инспектор;
- 3) виш инспектор;
- 4) помошник главен инспектор и
- 5) главен инспектор.

(2) Помлад инспектор е службеник кој ги исполнува условите за звањето виш соработник од Законот за државните службеници.

(3) Инспектор е службеник кој ги исполнува условите за звањето советник од Законот за државните службеници.

(4) Виш инспектор е службеник кој ги исполнува условите за звањето раководител на одделение од Законот за државните службеници.

(5) Помошник главен инспектор е службеник кој ги исполнува условите за звањето помошник раководител на сектор од Законот за државните службеници.

(6) Главен инспектор е службеник кој ги исполнува условите за звањето раководител на сектор од Законот за државните службеници."

Член 3

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

„Член 10-а

(1) Директорот донесува годишна програма за работа на Инспекторатот и подготвува месечни планови за работа на Инспекторатот.

(2) Годишната програма и месечните планови ги донесува до 31 декември во тековната за наредната година.”

Член 4

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Привремено одземање на предмети

(1) Инспекторот може во рамките на вршењето на инспекцискиот надзор, привремено да одземе документи, материјали, средства и други предмети кои можат да послужат како доказ во соодветната постапка.

(2) Привремено одземените предмети од ставот (1) на овој член се задржуваат во склад кој ќе го одреди Министерството до донесувањето на правосилна одлука во постапката.

(3) Инспекторот е должен привремено да одземе предмети, согласно со Законот за шумите, Законот за ловството и Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.

(4) Инспекторот е должен да му издаде потврда на субјектот на надзорот од кого привремено се одземаат предмети.

(5) Формата и содржината на образецот на потврдата од ставот (4) на овој член ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.”

Член 5

Членот 25 се менува и гласи:

„Правно средство

(1) Против решението на инспекторот од членот 24 став (3) на овој закон може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(2) По жалба против одлуките на инспекторот во инспекторатот одлучува посебна комисија формирана од министерот.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и два члена.

(4) Претседателот е од редот на раководните државни службеници, а членовите на комисијата се стручни државни службеници со најмалку три години работно искуство во струката, кои нема да бидат вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор.

(5) Комисијата од ставот (3) на овој член одлуката по жалбата ќе ја донесат во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата.

(6) Жалбата изјавена против решението на инспекторот не го одлага извршувањето на решението.”

Член 6

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

„Член 27-а

Итна постапка

(1) Постапката по барањата и пријавите на инспекторите е итна.

(2) Надлежниот орган е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на поднесувањето да ги земе во разгледување барањата и пријавите на инспекторите, доколку не е определен пократок рок со овој или друг закон од членот 21-а став (3) на овој закон.”

Член 7

По членот 27-а се додава нов член 27-б, кој гласи:

„Член 27-б

Соработка на инспекциските служби во вршење на заеднички надзор

(1) Заради вршење на заеднички надзор, Инспекторатот е должен да:

1) ги усогласи програмите и плановите за работа;

2) го планира заедничкото вршење на надзорот и

3) разменува искуства и да ги усогласува ставовите за начинот и методите на работа и други прашања.

(2) Заради вршење на заеднички надзор инспекторите, организационите единици во рамките на другите органи на државната управа и единиците на локалната самоуправа и градот Скопје одржуваат заеднички состаноци, консултации, советувања и други облици на меѓусебна соработка.

(3) Заедничкиот надзор согласно со ставовите (1) и (2) на овој член ќе се врши со:

1) Државниот пазарен инспекторат;

2) Државниот инспекторат за земјоделство;

3) Државниот инспекторат за животна средина;

4) Агенцијата за храна и ветеринарство;

5) Фитосанитарната управа - Одделение за фитосанитарна инспекција и

6) по потреба и со други државни органи и институции.”

Член 8

Во членот 29 ставот (1) се менува гласи:

“Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице ако не ги отстрани недостатоците во рокот кој го одредил инспекторот (член 27 став (1) точка 1).“

Член 9

По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:

„Член 29-а

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице ако не ги почитува одредените мерки од страна на инспекторот (член 27 став (1) точка 5).

(2) Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.”

Член 10

Во членот 30 износите “700 до 1.500” се заменуваат со износите “1.000 до 1.500”.

Член 11

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J I
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR INSPEKSION TË PYLLTARISË
DHE GJUE TISË

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion të pylltarisë dhe gjuetisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 88/2008 dhe 6/10), neni 3 ndryshohet si vijon:

"Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese zbatohet Ligji për procedurë të përgjithshme administrative dhe Ligji për mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë ligj dhe Ligjin për pyje, Ligjin për gjueti dhe Ligjin për material riprodhues të llojeve të drunjve pyjorë nuk është rregulluar ndryshe".

Neni 2

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon:

"Neni 8-a

Statusi i inspektorit

(1) Inspektori është me titull:

- 1) inspektor i ri,
- 2) inspektor,
- 3) inspektor i lartë,
- 4) ndihmësinsektor kryesor dhe
- 5) inspektor kryesor.

(2) Inspektor i ri është nëpunësi që i plotëson kushtet për titullin bashkëpunëtor i lartë nga Ligji për nëpunës shtetërorë.

(3) Inspektor është nëpunësi që i plotëson kushtet për titullin këshilltar nga Ligji për nëpunës shtetërorë.

(4) Inspektor i lartë është nëpunësi që i plotëson kushtet për titullin udhëheqës i seksionit nga Ligji për nëpunës shtetërorë.

(5) Ndihmësinsektor kryesor është nëpunësi që i plotëson kushtet për titullin ndihmësudhëheqës i sektorit nga Ligji për nëpunës shtetërorë dhe

(6) Inspektor kryesor është nëpunësi që i plotëson kushtet për titullin udhëheqës i sektorit nga Ligji për nëpunës shtetërorë".

Neni 3

Pas nenit 10 shtohet neni i ri 10-a, si vijon.

"Neni 10-a

(1) Drejtori miraton program vjetor për punën e Inspektoratit dhe përgatit plane mujore për punën e Inspektoratit.

(2) Programin vjetor dhe planet mujore i miraton deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhës për vitin vijues".

Neni 4

Pas nenit 21 shtohet neni i ri 21-a, si vijon:

"Neni 21-a

Marrja e përkohshme e sendeve

(1) Inspektori mundet në kuadër të kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, përkohësisht të marrë dokumente, materiale, mjete dhe sende tjera që mund të shërbejnë si dëshmi në procedurën përkatëse.

(2) Sendet e marra përkohësisht nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahen në magazinë që do ta caktojë Ministria, deri në miratimin e vendimit të plotfuqishëm në procedurë.

(3) Inspektori detyrohet që përkohësisht të marrë sende, në pajtim me Ligjin për pyje, Ligjin për gjueti dhe Ligjin për materiale riprodhuese të llojeve të drunjve pyjorë.

(4) Inspektori detyrohet që t'i lëshojë vërtetim subjektiv të mbikëqyrjes nga i cili merren sendet përkohësisht.

(5) Formën dhe përmbajtjen e formularit të vërtetimit nga paragrafi (4) i këtij neni, i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave".

Neni 5

Neni 25 ndryshon si vijon:

"Mjeti juridik

(1) Kundër aktvendimit të inspektorit nga neni 24 paragrafi (3) të këtij ligji, mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(2) Për ankesën kundër vendimeve të inspektorit të inspektoratit, vendos komisioni i veçantë i formuar nga ministri.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni, përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë.

(4) Kryetari është nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë, anëtarë të komisionit janë nëpunës shtetërorë profesionalë me së paku tre vjet përvojë pune në profesion, që nuk do të përfshihen në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese.

(5) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni, vendimin për ankesën do ta marrë në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

(6) Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit të inspektorit, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

Neni 6

Pas nenit 27 shtohet neni i ri 27-a, si vijon:

"Neni 27-a

Procedura urgjente

(1) Procedura e kërkesave dhe fletëparaqitjeve të inspektorëve është urgjente.

(2) Organi kompetent detyrohet që menjëherë, e më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e parashtrimit t'i marrë në shqyrtim kërkesat dhe fletëparaqitjet e inspektorëve, nëse nuk është përcaktuar afat më i shkurtër me këtë ligj ose ligj tjetër nga neni 21-a paragrafi (3) i këtij ligji."

Neni 7

Pas nenit 27-a shtohet neni i ri 27-b, si vijon:

"Neni 27-b

Bashkëpunimi i shërbimeve të inspeksionit në kryerjen e mbikëqyrjes së përbashkët

(1) Për kryerje të mbikëqyrjes së përbashkët, inspektorati detyrohet që:

- 1) t'i harmonizojë programet dhe planet për punë;
- 2) ta planifikojë kryerjen e përbashkëta të mbikëqyrjes dhe

3) të shkëmbejnë përvoja dhe t'i harmonizojnë qëndrimet për mënyrën dhe metodat e punës dhe çështje tjera.

(2) Për kryerje të mbikëqyrjes së përbashkët inspektoratet, njësitë organizative në kuadër të organeve tjera të administratës shtetërore dhe njësite të vetadministrimit lokal dhe qytetit të Shkupit, mbajnë mbledhje, konsultime, këshillime të përbashkëta dhe forma tjera të bashkëpunimit të ndërsjellë.

(3) Mbikëqyrja e përbashkët në pajtim me paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, do të kryhet me:

- 1) Inspektoratin Shtetëror të Tregut;

- 2) Инспекторатин Сштетѐрор тѐ Бужќѐсисѐ;
- 3) Инспекторатин Сштетѐрор тѐ Мјѐдисит Јѐтѐсор;
- 4) Ађиѐѐѐнѐ е Ушђиѐмит дђе Вѐтеринарисѐ;
- 5)Дрејторинѐ Фитосанитаре - Сексионин пѐр Инспексион Фитосанитар дђе
- 6) sipas nevojės edhe me organe dhe institucione tjera shtetѐrore.“

Нѐни 8

Нѐ нѐнин 29 параграфѐ (1) ndryshohet si vijon:
"Gjobѐ нѐ shumѐ prej 2 000 deri нѐ 3 000 euro нѐ kundѐrvlerѐ me denarѐ, do t'i shqiptohet personit juridik нѐсе нук ѐ мѐнђанон мaнгѐситѐ нѐ афaтѐн qѐ e ka pѐrcaktuar inspektorѐ (neni 27 параграфѐ(1) pika 1)."

Нѐни 9

Pas nenit 29 shtohet neni ѐ ri 29-a, si vijon:

"Нѐни 29-a

(1) Gjobѐ нѐ shumѐ prej 1 000 deri нѐ 2 000 euro ne kundѐrvlere me denarѐ, do t'i shqiptohet personit juridik нѐсе нук ѐ respektон masat e pѐrcaktuara nga inspektorѐ (neni 27 параграфѐ(1) pika 5).

(2) Gjobѐ нѐ lartѐси prej 400 deri нѐ 800 euro нѐ kundѐrvlerѐ me denarѐ, do t'i shqiptohet personit pѐrgjegђѐс нѐ personin juridik pѐr kundѐrvajtje nga параграфѐ (1) ѐ kѐtij neni."

Нѐни 10

Ne nenin 30 shumat "700 deri нѐ 1 500" zѐvendѐsohen me shumat "1 000 deri нѐ 1 500".

Нѐни 11

Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 тѐ kѐtij ligji, do тѐ fillojnѐ тѐ zbatohen me fillimin e zbatimit тѐ Ligjit pѐr mbikѐqyrje inspektuese.

Нѐни 12

Ky ligj hyn нѐ fuqi нѐ ditѐн e tetѐ nga dita e botimit ne "Gazetѐн Zyrtare тѐ Republikѐс sѐ Maqedonisѐ".

868.

Врз основа на членот 75 ставовѐ 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, прѐседателот на Република Македонија ѐ прѐседателот на Собраниѐто на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Се прогласува Законот за отворените граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ, што Собраниѐто на Република Македонија го донѐсе на седницата одрђана на 22 март 2011 година.

Бр. 07- 1510/1
22 март 2011 година
Скопје

Прѐседател
на Република Македонија,
Ѓорѓѐ Иванов, с.р.

Прѐседател
на Собраниѐто на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат дејноста, управувањѐто, раководењѐто, финансирањѐто, надзорот, како ѐ други прашања поврзани со работата на отворените граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ.

Член 2

Одделни поими употребени со овој закон го имаат следново значењѐ:

1. „Отворени граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ“ се установѐ кои вршат јавна услуга како дејност од областа на формалното образование на младите ѐ возрасните лица (основно образование за возрасни, средно образование за возрасни, стручно оспособување, стручно образование за занимањѐ, техничко образование ѐ постсредно образование за возрасни, преквалификација ѐ доквалификација) согласно со Законот за образование на возрасните, како ѐ неформално образование на младите ѐ возрасните лица насочено за оспособување за работа, за различни социјални активности или личен развој согласно со Законот за образование на возрасните;

2. „Ученик“ е лице кое ги користи услугите на отворените граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ од областа на формалното образование на младите ѐ возрасните лица согласно со Законот за образование на возрасните ѐ

3. „Учесник“ е лице кое ги користи услугите на отворените граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ од областа на неформално образование на младите ѐ возрасните лица согласно со Законот за образование на возрасните.

Член 3

(1) Во отворените граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ се реализира формално ѐ неформално образование на младите ѐ возрасните лица.

1. Формално образование на младите ѐ возрасните лица опфаќа:

- основно образование за возрасни,
- средно образование за возрасни, стручно оспособување, стручно образование за занимањѐ, техничко образование ѐ постсредно образование за возрасни, како ѐ преквалификација ѐ доквалификација.

Основното образование за возрасни се изведува во јавни отворени граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ ѐ тоа како редовно ѐ вонредно образование.

Средното образование за возрасни, стручно оспособување, стручно образование за занимањѐ, техничко образование ѐ постсредно образование за возрасни, како ѐ преквалификација ѐ доквалификација се изведува во јавни, мешовити ѐ приватни отворени граѓански универзитѐти за доживотно учењѐ ѐ тоа како редовно ѐ вонредно образование.

Формалното образование за возрасните се спроведува во согласност со законите кои ја уредуваат оваа дејност, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

2. Неформално образование на младите ѐ возрасните лица, означува организирани процеси на учењѐ насочени за оспособување на младите ѐ возрасните лица за работа, за различни социјални активности или личен развој согласно со Законот за образование на возрасните.

(2) Отворените граѓански универзитети за доживотно учење се јавни, мешовити или приватни установи кои вршат дејност од јавен интерес.

(3) Отворените граѓански универзитети за доживотно учење имаат својство на правни лица.

Член 4

(1) Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење има статут.

(2) Со статутот особено се уредува: организацијата и вршењето на дејноста, називот, седиштето, управувањето и раководењето, контролата, правата и обврските на учесниците, правата и обврските на вработените и други прашања од значење за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(3) Статутот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење го донесува управниот одбор.

(4) На статутот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење согласност дава Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството), по претходно позитивно мислење од Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и Центарот за образование на возрасните.

II. ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА

Член 5

Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење педагошката документација и евиденција ја води и издава во согласност со овој закон, Законот за основното образование, Законот за Бирото за развој на образованието, Законот за стручно образование и обука и Законот за образование на возрасните.

III. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

1. Орган на управување

Член 6

(1) Орган на управување на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење е управниот одбор.

(2) Управниот одбор го сочинуваат пет члена, и тоа: двајца членови од редот на вработените во отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, двајца членови кои ги именува основачот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење и еден член од Министерството за образование и наука.

(3) Претседателот на управниот одбор се именува од редот на членовите на управниот одбор.

(4) Претседателот и членовите на управниот одбор се именуваат со мандат од пет години и може само уште еднаш повторно да бидат именувани.

(5) Одлуките на управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Член 7

(1) Вработените во отворениот граѓански универзитет за доживотно учење своите претставници во управниот одбор ги избираат непосредно и тајно.

(2) Начинот за избор на претставниците на вработените на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење во управниот одбор се утврдува со статутот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

Член 8

За претседател на управниот одбор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршено високо образование и
- да има работно искуство од три години.

Член 9

Управниот одбор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење:

- го донесува статутот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење,
- спроведува постапка за именување и разрешување на директор,
- ја донесува годишната програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење и ја доставува на усвојување до основачот, најдоцна до 1 ноември,
- го донесува годишниот извештај за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење и го доставува до основачот, најдоцна до 1 март,
- ја донесува завршната сметка,
- го донесува годишниот финансиски извештај за отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, најдоцна до 1 март,
- дава согласност на актите за организација и работа и систематизација на работните места на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење,
- одлучува по приговорите и жалбите во врска со работниот однос на вработените во отворениот граѓански универзитет за доживотно учење,
- донесува деловник за својата работа и
- врши други работи утврдени со закон и статутот.

2. Орган на раководење

Член 10

(1) Со отворениот граѓански универзитет за доживотно учење раководи директор.

(2) За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршено високо образование,
- да има пет години работно искуство и да има организационски способности и
- положен испит за директор за основно, односно средно училиште.

(3) По исклучок, доколку нема пријавено кандидат со положен испит за директор, за директор може да биде избрано и лице кое не положило испит за директор, но е должно истиот да го положи во рок од една година од денот на изборот за директор.

(4) Доколку избраниот директор не го положи испитот за директор во рокот утврден во ставот (3) на овој член, му престанува мандатот на директор.

(5) Директорот се именува за време од четири години и може повторно да биде именуван за уште еден мандат.

Член 11

Директорот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење ги врши следниве работи:

- ја организира и раководи со работата на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење,
- го претставува и застапува отворениот граѓански универзитет за доживотно учење,

- ја предлага годишната програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење до управниот одбор, најдоцна до 1 октомври,

- го предлага годишниот извештај за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење до управниот одбор, најдоцна до 31 јануари,

- ја предлага до управниот одбор завршната сметка,

- го предлага годишниот финансиски извештај на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење до управниот одбор, најдоцна до 1 февруари,

- ја организира реализацијата на годишната програма,

- ги донесува актите за организација и работа и систематизација на работните места на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење,

- ги донесува актите во врска со работниот однос со вработените,

- одговара за материјално-финансиското работење и законитоста на работењето на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење и

- врши други работи утврдени со закон и статутот.

Член 12

(1) Директорот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење го именува и разрешува управниот одбор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(2) Управниот одбор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење три месеци пред истекот на мандатот на постојниот директор донесува одлука да објави јавен оглас за именување на директор.

(3) Во јавниот оглас во јавните гласила се утврдуваат условите кои треба да ги исполнува кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши именувањето.

(4) Пријавените кандидати ги доставуваат потребните документи до управниот одбор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење. Кандидатите кон пријавата мора да приложат програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење за период од четири години.

(5) Пристигнатите документи ги прегледува комисија составена од три члена, избрана од управниот одбор чија надлежност се утврдува со статутот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(6) Комисијата од ставот (5) на овој член во рок од седум дена по завршувањето на јавниот оглас ги разгледува пристигнатите документи и на управниот одбор му доставува листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за директор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(7) Од листата на кандидати од ставот (6) на овој член, управниот одбор со мнозинство гласови од вкупниот број членови во рок од 15 дена од денот на добивањето на листата именува директор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(8) Ако управниот одбор, во рокот утврден со ставот (7) од овој член не именува директор именувањето го врши министерот надлежен за образование (во натамошниот текст: министерот).

(9) Кандидатите кои не се именувани, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката, имаат право на жалба во однос на спроведувањето на постапката за избор на директор до второстепената комисија на Владата на Република Македонија надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи.

(10) Против одлуката на комисијата од ставот (9) на овој член кандидатот може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

Член 13

(1) Ако од која било причина не се именува директор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, управниот одбор без јавен конкурс ќе именува вршител на должноста директор од редот на вработените во отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(2) Вршителот на должноста директор ги има сите права и должности на директор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(3) Вршителот на должноста директор се именува за време до изборот на директор, а најдолго за шест месеци.

(4) За вршител на должноста директор може да биде именувано лице кое ги исполнува условите како за избор на директор.

Член 14

(1) На директорот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење му престанува мандатот, ако:

- сам тоа го побара,

- трајно ја загуби способноста за вршење на должноста директор и

- ги исполни условите за старосна пензија.

(2) Директорот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење се разрешува пред истекот на мандатот ако:

- направи повреда на одредбите на законите или други прописи и акти, утврдени од Државниот просветен инспекторат;

- не ја остварува програмата за работа;

- по негова вина е нанесена штета на учесниците и учениците или на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење;

- дозволи организирање на дејности и активности што се во спротивност со наставниот план и програмите и

- дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот финансиски план на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

(3) Иницијатива за разрешување на директор пред истекот на мандат до управниот одбор може да поднесе основачот и Државниот просветен инспекторат доколку е утврдена неправилност од ставот (2) на овој член.

3. Стручен орган

Член 15

(1) Стручен орган на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење е наставничкиот совет.

(2) Наставничкиот совет на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење го сочинуваат наставниците и стручните соработници. Наставничкиот совет го свикнува и со него претседава директорот.

(3) Наставничкиот совет на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење:

- дава мислења за годишната програма за работа и го следи нејзиното извршување;

- го разгледува и утврдува успехот на учесниците и учениците;

- го разгледува остварувањето на програмата и презема мерки за нејзино извршување;
- донесува одлуки по приговори на учесниците и учениците за утврдените оценки;
- го разгледува извештајот од реализација на годишната програма за работа и предлага соодветни мерки;
- расправа и одлучува за стручни прашања поврзани со воспитно-образовната работа;
- дава мислење за годишниот финансиски план на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење;
- дава мислење за планирањето, реализацијата и вреднувањето на постигањата во наставата и учењето и
- врши и други работи утврдени во статутот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Член 16

Средствата за финансирање на отворените граѓански универзитети за доживотно учење може да се обезбедат од сопствени приходи од извршени услуги, од основачот, од Буџетот на Република Македонија, како и од легати, подароци, донации и од други извори.

V. НАДЗОР

Член 17

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството.

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Државниот просветен инспекторат, согласно со закон.

(3) Државниот просветен инспекторат, согласно со закон, врши интегрална евалуација на отворените граѓански универзитети за доживотно учење.

Член 18

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот просветен инспектор утврди дека е сторена неправилност од членот 19 ставови (1) и (2) на овој закон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или отворениот граѓански универзитет за доживотно учење каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот просветен инспекторат кој го извршил инспекцискиот надзор, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за едно или повеќе лица, односно еден или повеќе отворени граѓански универзитети за доживотно учење.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или отворениот граѓански универзитет за доживотно учење над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или отворениот граѓански универзитет за доживотно учење над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку државниот просветен инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку државниот просветен инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

(9) Државниот просветен инспекторат кој што го извршил инспекцискиот надзор, води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот.

VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 19

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, ако:

- применува статут на кој нема добиено согласност од Министерството (член 4 став (4)),

- годишната програма за работа не ја достави до основачот во определениот рок (член 9 алинеја 3) и

- годишниот извештај за работа не го достави до основачот во определениот рок (член 9 алинеја 4).

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, ако:

- не се води или се води и издава педагошката документација и евиденција спротивно на членот 5 од овој закон,

- не донесе одлука три месеци пред истекот на мандатот на постојниот директор да објави јавен оглас за именување на директор (член 12 став (2)) и

- не овозможи вршење на надзор над законитоста и инспекциски надзор (член 17).

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење за дејствијата од ставот (3) на овој член.

(5) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на наставникот, ако:

- не ја води педагошката документација и евиденција или ја води и издава спротивно на членот 5 од овој закон и

- не овозможи вршење на надзор над законитоста и инспекциски надзор (член 17).

Член 20

(1) Прекршочната постапка ја води и прекршочните санкции ги изрекува надлежен суд.

(2) Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон, Државниот просветен инспекторат води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон постојните работнички и народни университети продолжуваат со работа како отворени граѓански университети за доживотно учење на општините и на градот Скопје.

(2) Ако општините и градот Скопје со одлука не ги преземат отворените граѓански университети за доживотно учење, постојните работнички и народни университети можат да се трансформираат во приватни установи согласно со одредбите за трансформација на јавна установа во приватна установа согласно со Законот за установите, водејќи сметка при процена на вредноста на објектите и имотот на постојните работнички и народни университети, вложените средства од вработените стекнати од самофинансирање да се сметаат за вложен капитал на вработените кои ќе бидат земени предвид при самата процена.

Член 22

Објектите и имотот на постојните работнички и народни университети, кои се во сопственост на Република Македонија, со одлука на Владата на Република Македонија ги преземаат општините за отворените граѓански университети за доживотно учење на своите подрачја под услов да продолжат да ја остваруваат дејноста за која се основани.

Член 23

Постојните работнички и народни университети во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ја усогласува својата организација, работа, статут и други акти со овој закон.

Член 24

Директорите на постојните работнички и народни университети продолжуваат со работа како директори на отворени граѓански университети за доживотно учење до истекот на мандатот за кој се именувани.

Член 25

Подзаконските акти предвидени во членот 18 од овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службениот весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR UNIVERSITETET E HAPURA QYTETARE
PËR MESIM TË PERHERSHEM

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME

Neni 1

Me kete ligj rregullohen veprimtaria, administrimi, udheheqja, financimi, mbikeqytja, si dhe ceshtje tjera lidhur me punen e universiteteve të hapura qytetare për mesim të perhershem.

Neni 2

Nocione të vecanta të perdorura në kete ligj e kane kuptimin në vijim:

1. "Universitete të hapura qytetare për mesim të perhershem" jane institucionet që kryejne sherbim publik si veprimtari nga sfera e arsimit formal të të rinjve dhe personave të rritur (arsim fillor për të rritur, arsim të mesem për të rritur, aftesim profesional, arsim profesional për profesion, arsim teknik dhe arsim pas arsimit të mesem për të rritur, rikualifikim dhe kualifikim plotesues) në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve, si dhe arsim joformal të të rinjve dhe personave të rritur, të dedikuar për aftesim për pune, për aktivitete të ndryshme sociale ose zhvillim personal në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve.

2. "Nxenes" eshte personi që i shfrytezon sherbimet e universiteteve të hapura qytetare për mesim të perhershem nga sfera e arsimit formal të të rinjve dhe personave të rritur, në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve.

3. "Pjesemarres" eshte personi që i shfrytezon sherbimet e universiteteve të hapura qytetare për mesim të perhershem nga sfera e arsimit joformal të të rinjve dhe personave të rritur, në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve.

Neni 3

(1) Në universitetet e hapura qytetare për mesim të perhershem realizohet arsimi formal dhe joformal i të rinjve dhe personave të rritur.

1. Arsimi formal i të rinjve dhe personave të rritur i perfshin:

- arsimin fillor për të rritur,

- arsimin e mesem për të rritur, aftesimin profesional, arsimin profesional për profesion, arsimin teknik dhe arsimin pas arsimit të mesem për të rritur, si dhe rikualifikimin dhe kualifikimin plotesues.

Arsimi fillor për të rritur realizohet në universitetet e hapura qytetare për mesim të perhershem, si arsim i rregullt dhe me korrespondence.

Arsimi i mesem për të rritur, aftesimi profesional, arsimi profesional për profesion, arsimi teknik dhe arsimi pas arsimit të mesem për të rritur, si dhe rikualifikimi dhe kualifikimi plotesues realizohen në universitetet e hapura qytetare për mesim të perhershem, edhe atë si arsim i rregullt dhe me korrespondence.

Arsimi formal për të rritur realizohet në pajtim me ligjet që e rregullojne kete veprimtari, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.

2. Arsimi joformal i të rinjve dhe personave të rritur paraqet procese të organizuara të mesimit, të dedikuara për aftesim të të rinjve dhe personave të rritur për pune, për aktivitete të ndryshme sociale ose zhvillim personal në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve.

(2) Universitetet e hapura qytetare për mesim të perhershem jane institucione publike, të perziera ose private që kryejne veprimtari me interes publik.

(3) Universitetet e hapura qytetare për mesim të perhershëm kanë cilesi të personave juridike.

Neni 4

(1) Universiteti i hapur qytetar për mesim të perhershëm ka statut.

(2) Me statutin kryesisht rregullohen: organizimi dhe kryerja e veprimtarisë, emri, selia, administrimi dhe udhëheqja, kontrolli, të drejtat dhe detyrimet e pjesëmarrësve, të drejtat dhe detyrimet e të punësuarve dhe çështje tjera me rendesi për punën e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(3) Statutin e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm, e miraton Keshilli Drejtues.

(4) Për statutin e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm, pelqim jep Ministria e Arsimit dhe Shkencës (në tekstin e metejme: Ministria), pas mendimit pozitiv paraprak nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Qendra për Arsimin e të Rriturve.

II. DOKUMENTACIONI DHE EVIDENCA PEDAGOGJIKE

Neni 5

Universiteti i hapur qytetar për mesim të perhershëm dokumentacionin dhe evidencën pedagogjike e mban dhe e leshon në pajtim me kete ligj, Ligjin për arsim fillor, Ligjin për Byrone për Zhvillimin e Arsimit, Ligjin për arsim profesional dhe trajnim dhe Ligjin për arsim të të rriturve.

III. ADMINISTRIMI DHE UDHEHEQJA ME UNIVERSITETET E HAPURA QYTETARE PËR MESIM TË PERHERSHEM

1. Organi i administrimit

Neni 6

(1) Organ i administrimit të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm është Keshilli Drejtues.

(2) Keshillin Drejtues e perbejne pese anetare: dy anetare nga radhet e të punësuarve në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm, dy persona që i emeron themeluesi i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm dhe një anetar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

(3) Kryetari i Keshillit Drejtues emerohet nga radhet e anetareve të Keshillit Drejtues.

(4) Kryetari dhe anetaret e Keshillit Drejtues emerohen me mandat prej pese vitesh dhe mund të rimerohen vetem edhe një here.

(5) Vendimet e Keshillit Drejtues miratohen me shumice votash nga numri i përgjithshëm i anetareve.

Neni 7

(1) Të punësuarit në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm perfaqesuesit e vet në Keshillin Drejtues i zgjedhin në menyre të drejtperdrejte dhe të fshehte.

(2) Menyra e zgjedhjes së perfaqesuesve të të punësuarve në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm në Keshillin Drejtues, percaktohet me statutin e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

Neni 8

Kryetar i Keshillit Drejtues mund të emerohet personi që i ploteson kushtet në vijim:

- të jete shtetas i Republikës së Maqedonise,
- ta kete të kryer arsimin e larte dhe
- të kete pervoje pune prej tre vitesh.

Neni 9

Keshilli Drejtues i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm:

- e miraton statutin e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm,
- e zbaton proceduren për emerimin dhe shkarkimin e drejtorit,
- e miraton programin vjetor për punën e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm dhe ia dorezon për miratim themeluesit, më së voni deri më 1 nëntor,
- e miraton raportin vjetor për punën e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm dhe ia dorezon themeluesit, më së voni deri më 1 mars,
- e miraton llogarinë perfundimtare,
- e miraton raportin financiar vjetor për universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm, më së voni deri më 1 mars,
- jep pelqim për aktet për organizim dhe punë dhe sistematizim të vendeve të punës në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm,
- vendos për kundërshtimet dhe ankesat lidhur me marrëdhënien e punës të të punësuarve në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm,
- miraton rregullore për punën e vet, dhe
- kryen punë tjera të percaktuara me ligjin dhe statutin.

2. Organi i udhëheqjes

Neni 10

(1) Me universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm udhëheq drejtori.

(2) Drejtor mund të emerohet personi i cili i ploteson kushtet në vijim:

- të jete shtetas i Republikës së Maqedonise,
- të kete kryer arsimin e larte,
- të kete pese vjet pervoje pune dhe të kete aftesi organizative dhe
- provim të dhene për drejtor në shkollë fillore, perkatesisht shkollë të mesme.

(3) Me perjashtim, nese nuk është paraqitur kandidat me provim të dhene për drejtor, drejtor mund të zgjidhet edhe personi i cili nuk e ka dhene provimin për drejtor, mirepo detyrohet që atë ta japë në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes si drejtor.

(4) Nese drejtori i zgjedhur nuk e jep provimin për drejtor në afatin e percaktuar në paragrafin (3) të ketij neni, i pushon mandati i drejtorit.

(5) Drejtori emerohet për kohe prej kater jetesh dhe mund të rimerohet edhe për një mandat.

Neni 11

Drejtori i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm i kryen punët në vijim:

- e organizon dhe udhëheq punën e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm,
- e prezanton dhe e perfaqeson universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm,
- e propozon programin vjetor për punën e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm në Keshillin Drejtues, më së voni deri më 1 tetor,

- e propozon raportin vjetor për punen e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm në Keshillin Drejtues, më së voni deri më 31 janar,

- e propozon në Keshillin Drejtues llogarine perfundimtare,

- e propozon raportin financiar vjetor të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm në Keshillin Drejtues, më së voni deri më 1 shkurt,

- e organizon realizimin e programit vjetor,

- i miraton aktet për organizim dhe pune dhe sistematizim të vendeve të punës në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm,

- i miraton aktet lidhur me marrëdhënien e punës me të punësuarit,

- pergjigjet për punën financiare-materiale dhe ligjshmerine e punës së universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm dhe

- kryen punë tjera të percaktuara me ligj dhe statut.

Neni 12

(1) Drejtorin e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm e emeron dhe shkarkon Keshilli Drejtues i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(2) Keshilli Drejtues i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm tre muaj para kalimit të mandatit të drejtorit ekzistues miraton vendim që të shpall konkurs publik për emerim të drejtorit.

(3) Në konkursin publik në mjetet e informimit publik percaktohen kushtet të cilat duhet t'i plotesoje kandidati për drejtor, dokumentacioni i nevojshëm, kohezgjatja e konkursit publik dhe afati në të cilin do të kryhet emerimi.

(4) Kandidatet e paraqitur i dergojnë dokumentet e nevojshme në Keshillin Drejtues të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm. Kandidatet fletëparaqitjes duhet t'i bashkëngjisin program për punën e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm për periudhë prej katër vjetesh.

(5) Dokumentet e arritura i shqyrton komisioni i përbërë prej tre anetaresh, i zgjedhur nga Keshilli Drejtues kompetenca e të cilit percaktohet me statutin e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(6) Komisioni nga paragrafi (5) i këtij neni në afat prej shtatë ditësh pas mbarimit të konkursit publik i shqyrton dokumentet e arritura dhe Keshillit Drejtues i dorezon listë të kandidatëve të cilët i plotesojnë kushtet për drejtor të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(7) Nga lista e kandidatëve nga paragrafi (6) i këtij neni, Keshilli Drejtues me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anetaresh në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së listës emeron drejtor të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(8) Nëse Keshilli Drejtues, në afatin e percaktuar në paragrafin (7) të këtij neni, nuk emeron drejtor, emerimin e kryen ministri kompetent i arsimit (në tekstin e metejshëm: ministri).

(9) Kandidatet të cilët nuk emerohen, në afat prej tete ditësh nga dita e pranimit të vendimit, kanë të drejtë ankese lidhur me zbatimin e procedurës për zgjedhje të drejtorit në Komisionin e shkallës së dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kompetent për zgjidhjen e çështjeve nga sfera e marrëdhënieve të punës.

(10) Kunder vendimit të komisionit nga paragrafi (9) i këtij neni, kandidati mund të ngrite kontest administrativ para gjykates kompetente.

Neni 13

(1) Nëse nga çfarëdo shkak nuk emerohet drejtor i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm, Keshilli Drejtues pa konkurs publik do të emerojë ushtrues detyre drejtor nga radhet e të punësuarve në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(2) Ushtruesi i detyrës drejtor i ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet e drejtorit të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(3) Ushtruesi i detyrës drejtor emerohet për kohë deri në zgjedhjen e drejtorit, e më së gjati për gjashtë muaj.

(4) Ushtrues detyrës drejtor mund të emerohet personi që i ploteson kushtet si për zgjedhje të drejtorit.

Neni 14

(1) Drejtorit të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm i pushon mandati, nëse:

- atë e kerkon vete,

- pergjithmone e humb aftësinë për kryerjen e detyrës drejtor dhe

- i ploteson kushtet për pension sipas pleqerisë.

(2) Drejtori i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm shkarkohet para kalimit të mandatit, nëse:

- kryen shkelje të dispozitave të ligjeve ose rregullave dhe akteve tjera, të percaktuara nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit,

- nuk e realizon programin për punë,

- me fajin e tij u shkakton dëm pjesëmarrësve dhe nxenesve ose universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm,

- lejon organizmin e veprimtarive dhe aktiviteteve që janë në kundërshtim me planin mesimor dhe programet, dhe

- lejon pagesën e mjeteve të cilat nuk janë percaktuara në planin financiar vjetor të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

(3) Iniciative për shkarkimin e drejtorit para kalimit të mandatit në Keshillin Drejtues mund të parashtrojnë themeluesi dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit, nëse konstatohet parregullsia nga paragrafi (2) i këtij neni.

3. Organi profesional

Neni 15

(1) Organ profesional i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm është keshilli i arsimtareve.

(2) Keshillin e arsimtareve të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm e përbejnë arsimtarët dhe bashkëpunetoret profesionale. Keshillin e arsimtareve e konvokon dhe me të kryeson drejtori.

(3) Keshilli i arsimtareve i universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm:

- jep mendim për programin vjetor për punë dhe e ndjek zbatimin e tij,

- e shqyrton dhe percakton suksesin e pjesëmarrësve dhe nxenesve,

- e shqyrton realizimin e programit dhe ndermerr masa për zbatimin e tij,

- miraton vendime për kundërshtimet e pjesëmarrësve dhe nxenesve për notat e percaktuara,

- e shqyrton raportin nga realizimi i programit vjetor për punë dhe propozon masa perkatese,

- debaton dhe vendos për çështje profesionale lidhur me punën edukative-arsimore.

- jep mendim për planin financiar vjetor të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm,

- jep mendim për planifikimin, realizimin dhe vleresimin e arritjeve në procesin mesimor dhe në mesim dhe
- kryen edhe pune tjera të percaktuara në statutin e universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm.

IV. FINANCIMI I PUNES SË UNIVERSITETEVE TË HAPURA QYTETARE PËR MESIM TË PERHERSHEM

Neni 16

Mjetet për financimin e universiteteve të hapura qytetare për mesim të perhershëm mund të sigurohen nga të hyrat e veta nga shërbimet e kryera, nga themeluesi, nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, si dhe nga leget, dhuratat, donacionet dhe nga burimet tjera.

V. MBIKEQYRJA

Neni 17

(1) Mbiqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të këtij ligji, kryen Ministria.

(2) Mbiqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të këtij ligji, kryen Inspektorati Shtetëror i Arsimit, në pajtim me ligjin.

(3) Inspektorati Shtetëror i Arsimit, në pajtim me ligjin, kryen evaluim integral të universiteteve të hapura qytetare për mesim të perhershëm.

Neni 18

(1) Nese gjate kryerjes së mbiqyrjes inspektuese, inspektori shtetëror i arsimit konstaton se është kryer parregullsi nga neni 19 paragrafet (1) dhe (2), detyrohet që të perpiloje procesverbal në të cilin do ta percaktojë parregullsinë e kryer me sugjerim për menjanimin e parregullsisë së konstatuar në afat prej tete ditësh dhe me dorezim të njekohshëm të fteses për realizimin e edukimit të personit ose universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm, ku është konstatuar parregullsia gjate kryerjes së mbiqyrjes inspektuese.

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe menyren e realizimit të edukimit e percakton ministri.

(3) Edukimin e organizon dhe e realizon Inspektorati Shtetëror i Arsimit i cili e ka kryer mbiqyrjen inspektuese, në afat jo më të gjatë se tete dite nga dita e kryerjes së mbiqyrjes inspektuese.

(4) Edukimi mund të realizohet për më tepër parregullsi të konstatuara të njejta ose të ngjashme për një ose më tepër persona, perkatesisht një ose më tepër universitete të hapura qytetare për mesim të perhershëm.

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose universiteti i hapur qytetar për mesim të perhershëm për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është realizuar.

(6) Nese personi ose universiteti i hapur qytetar për mesim të perhershëm për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të konsiderohet se është edukuar lidhur me parregullsinë e konstatuar.

(7) Nese inspektori shtetëror i arsimit gjate kryerjes së mbiqyrjes kontrolluese konstaton se janë menjëherë parregullsi e percaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, miratton konkluzion me të cilin e nderpret procedurën e mbiqyrjes inspektuese.

(8) Nese inspektori shtetëror i arsimit gjate kryerjes së mbiqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë menjëherë parregullsi e percaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, parashtron kerkese për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente.

(9) Inspektorati Shtetëror i Arsimit i cili e ka kryer mbiqyrjen inspektuese mban evidence për edukimin e realizuar në menyren e percaktuar nga ministri.

VI. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE

Neni 19

(1) Gjore në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm, nese:

- zbaton statut për të cilin nuk ka marre pelqim nga Ministria (neni 4 paragrafi (4)),
- programin vjetor për pune nuk ia dorezon themeluesit në afatin e caktuar (neni 9 alineja 3) dhe
- raportin vjetor për pune nuk ia dorezon themeluesit në afatin e caktuar (neni 9 alineja 4).

(2) Gjore në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje drejtorit të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjore në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm, nese:

- nuk mbahet apo mbahet dhe leshohet dokumentacioni dhe evidence pedagogjike në kundërshtim me nenin 5 të këtij ligji,

- nuk miraton vendim tre muaj para kalimit të mandatit të drejtorit ekzistues që të shpall konkurs publik për emërimin e drejtorit (neni 12 paragrafi (2)),

- nuk mundeson kryerje të mbiqyrjes mbi ligjshmerinë dhe mbiqyrjes inspektuese (neni 17).

(4) Gjore në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje drejtorit të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershëm për veprimet nga paragrafi (3) i këtij neni.

(5) Gjore në shume prej 500 deri në 800 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet për kundërvajtje arsimtarit, nese:

- nuk e mban dokumentacionin dhe evidencën pedagogjike ose e mban dhe e leshon në kundërshtim me nenin 5 të këtij ligji dhe

- nuk mundeson kryerje të mbiqyrjes mbi ligjshmerinë dhe mbiqyrjes inspektuese (neni 17).

Neni 20

(1) Procedure për kundërvajtje mban dhe sanksione për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.

(2) Para parashtrimit të kerkeses për procedure për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara në kete ligj, Inspektorati Shtetëror i Arsimit udhëheq procedure për barazim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 21

(1) Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji universitetet ekzistuese të punetoreve dhe ato popullore vazhdojnë punën si universitete të hapura qytetare për mesim të perhershëm të komunave dhe të qytetit të Shkupit.

(2) Nese komunat dhe qyteti i Shkupit me vendim nuk i marrin universitetet e hapura qytetare për mesim të perhershëm, universitetet ekzistuese të punetoreve dhe ato popullore mund të transformohen në institucione private në

pajtim me dispozitat për transformim të institucionit publik në institucion privat sipas Ligjit për institucione, duke pasur kujdes që gjate percaktimit të vleres së objekteve dhe prones së universiteteve ekzistuese të punetoreve dhe atyre populllore, mjetet e investuara nga të punësuarit, të fituara nga vetefinancimi, të llogariten si kapital i investuar, që do të merren parasysh gjate vleresimit.

Neni 22

Objektet dhe pronen e universiteteve ekzistuese të punetoreve dhe atyre populllore, të cilat janë në pronesi të Republikës së Maqedonise, me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonise i marrin komunat për universitetet e hapura qytetare për mesim të perhershëm në rajonet e tyre, me kusht që të vazhdojnë ta realizojnë veprimtarinë për të cilën janë themeluar.

Neni 23

Universitetet ekzistuese të punetoreve dhe ato populllore në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji e harmonizojnë organizmin, punën, statutin e vet dhe aktet tjera me kete ligj.

Neni 24

Drejtores e universiteteve ekzistuese të punetoreve dhe atyre populllore, e vazhdojnë punën si drejtores të universiteteve të hapura qytetare për mesim të perhershëm deri në kalimin e mandatit për të cilin janë emruar.

Neni 25

Aktet nenligjore të parapara në nenin 18 të këtij ligji do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 26

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

869.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1511/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 99/2009 и 83/10), во членот 5 зборовите: „можат да бидат одобрени до три учебника“ се заменуваат со зборовите: „се одобрува само еден учебник“.

Член 2

Членот 9 се менува и гласи:

„(1) Надлежности на Националната комисија се:

- од рецензентите од соодветна научна област да формира рецензентски комисији за ракописите на учебници,

- на јавниот оглас од членот 16 став (1) на овој закон ако не се јави кандидат од соодветна научна област, избира рецензенти во рецензентската комисија за ракописите на учебници од редот на наставници во основно, средно и високо образование кои ги исполнуваат условите за рецензенти на ракописи на учебници,

- од редот на своите членови определува член извештател кој ќе реферува на претседателот и останатите членови на Националната комисија за стручните вреднувања на ракописите за учебници по соодветните предмети од рецензентските комисији и за мислењето од Бирото за усогласеноста на ракописот на учебник со наставната програма,

- да води расправа за стручните вреднувања на ракописите за учебници по соодветните предмети од рецензентските комисији и мислењето од Бирото и да одлучува дали стручното вреднување, односно мислењето ќе го прифати или нема да го прифати,

- доколку оцени дека има битни пропусти и недоследности во стручното вреднување на ракописите за учебници по соодветните предмети од рецензентските комисији, може истото да не го прифати, да ја распушти рецензентската комисија и да формира стручен тим составен од најмалку три члена од редот на наставници во основно, средно и високо образование кои ги исполнуваат условите за рецензенти на ракописи на учебници и кој ќе изврши ревизија на стручното вреднување на ракописите за учебници,

- да донесува одлука за одобрување и употреба на учебник во основното, односно средното образование или одлука дека не врши избор од доставените ракописи за учебници и

- врши и други работи утврдени со закон.

(2) Мандатот на член од Националната комисија може да престане и пред истекот на мандатот утврден во членот 7 став (5) од овој закон, во случај учебникот да биде повлечен од употреба заради стручни грешки во ракописот за учебник.

(3) Националната комисија за одржаните седници задолжително води записник.“

Член 3

Во членот 10 став (1) по зборот „учебникот“ се додаваат зборовите: „и кој има најмалку десет години работно искуство како наставник во основно, средно или високо образование по соодветниот наставен предмет за кој е наменет учебникот“.

Во ставот (2) по зборот „учебникот“ се додаваат зборовите: „и кој има најмалку десет години работно искуство како наставник во основно, средно или високо образование соодветно според наставната програма за предметот за кој е наменет учебникот“.

Член 4

Во членот 16 ставот (1) се менува и гласи:

„Директорот на Педагошката служба распишува јавен оглас за рецензенти во најмалку две јавни гласила од кои најмалку во по едно од гласилата кои се издаваат на македонски јазик и во гласилата што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и од пријавените кандидати врши избор.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Националната комисија од рецензентите од ставот (1) на овој член формира рецензентска комисија која врши стручно вреднување на ракописи за учебник за соодветен предмет, согласно со методологијата што ја предлага Бирото, а ја утврдува министерот. При стручното вреднување на ракописи за учебник рецензентската комисија особено води сметка со ракописот да не се навредуваат историјата, културата и другите вредности на граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите. Членовите на рецензентската комисија се одговорни за настанатата штета во случај учебникот да биде повлечен од употреба поради сериозни и очигледни грешки во стручното вреднување на ракописот за учебник.“

Во ставот 2 кој станува став (3) бројот „(1)“ се заменува со бројот „(2)“, а во алинеите 1 и 2 зборот „пет“ се заменува со зборот „десет“.

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 5

Членот 17 се менува и гласи:

„(1) Педагошката служба ракописот за учебник го доставува до рецензентската комисија и до Бирото, во рок од седум дена од денот на завршувањето на конкурсот.“

(2) Рецензентската комисија врши стручно вреднување на ракописот согласно со Методологијата за вреднување на учебници, во рок од 14 дена од денот на приемот на ракописот за учебник и ја доставува листата на стручно вреднување на ракописите на учебници до директорот на Педагошката служба.

(3) Бирото, во рок од седум дена од денот на приемот на ракописот за учебник, до директорот на Педагошката служба доставува образложено мислење за усогласеноста на ракописот за учебник со наставната програма.

(4) Директорот на Педагошката служба, во рок од три дена од денот на приемот на стручното вреднување од рецензентската комисија и мислењето од Бирото, до членот известител, односно членовите известители определени од Националната комисија ги доставува стручните вреднувања на ракописите на учебници од рецензентската комисија, ракописите на учебници, како и мислењето од Бирото за усогласеноста на ракописите на учебници со наставната програма.

(5) Ако на конкурсот од членот 12 став (2) на овој закон се доставени повеќе од четири ракописи на учебници за еден наставен предмет, Националната комисија определува два или повеќе членови известители.

(6) Членот известител, односно членовите известители, во рок од десет дена од денот на приемот на стручните вреднувања на ракописите на учебници од рецензентската комисија, ракописите на учебници, како и мислењето од Бирото, реферира на Националната комисија и дава предлог за избор на најдобар ракопис за учебник.

(7) Националната комисија донесува одлука во рок од три дена од денот на реферирањето на членот известител, односно членовите известители.

(8) Против одлуката на Националната комисија, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката, може да се поднесе жалба до комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управни работи во втор степен од областа на образованието.

(9) Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управни работи во втор степен од областа на образованието одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

(10) По конечната одлука за одобрување и употреба на учебникот Педагошката служба објавува каталог на одобрени учебници за употреба на веб страницата на Министерството.

(11) Каталогот од ставот (11) на овој член се објавува најдоцна до 30 април во тековната година.

(12) Формата и содржината на каталогот ги пропишува министерот.“

Член 6

Членот 17-а се менува и гласи:

„(1) Ако на конкурсот од членот 12 став (2) на овој закон не се пријави ниту еден автор на учебник со ракопис за учебник или конкурсот се објавува за наставен предмет кој за прв пат се воведува во основното, односно средното образование или Националната комисија донесе одлука дека не врши избор од доставените ракописи за учебници министерот, по предлог на директорот на Педагошката служба, формира авторски тим за изработка на ракопис за учебник.“

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член во составот на авторскиот тим може да се избере и автор кој не ги исполнува условите во однос на работното искуство од најмалку десет години како наставник во основно, средно или високо образование по соодветниот наставен предмет за кој е наменет учебникот, односно работно искуство од најмалку десет години како наставник во основно, средно или високо образование соодветно според наставната програма за предметот за кој е наменет учебникот.

(3) Авторскиот тим од ставот (1) на овој член, најдоцна во рок од 60 дена од денот на формирањето, до директорот на Педагошката служба доставува ракопис за учебник.

(4) Директорот на Педагошката служба, во рок од два дена од денот на приемот на ракописот за учебник, го доставува до Националната комисија и до Бирото.

(5) Националната комисија, во рок од три дена од денот на приемот на ракописот за учебник, формира рецензентска комисија.

(6) Рецензентската комисија, во рок од седум дена од денот на приемот на ракописот за учебник, врши стручно вреднување на ракописот за учебник изработен од авторскиот тим и го доставува до директорот на Педагошката служба.

(7) Бирото, во рок од три дена од денот на приемот на ракописот за учебник, до директорот на Педагошката служба доставува образложено мислење за усогласеноста на ракописот за учебник со наставната програма.

(8) Директорот на Педагошката служба, во рок од два дена од денот на приемот на стручното вреднување од рецензентската комисија и мислењето од Бирото, до членот известител определен од Националната комисија ги доставува стручните вреднувања на ракописите на учебници од рецензентската комисија, ракописите на учебници, како и мислењето од Бирото за усогласеноста на ракописите на учебници со наставната програма.

(9) Членот известител, во рок од седум дена од денот на приемот на стручните вреднувања на ракописите на учебници од рецензентската комисија, ракописите на учебник и мислењето од Бирото, реферира на Националната комисија и дава предлог за одобрување и употреба на ракописот на учебник од авторскиот тим.

(10) Националната комисија донесува одлука во рок од три дена од денот на реферирањето на членот известител.

(11) Против одлуката на Националната комисија, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката, може да се поднесе жалба до комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управни работи во втор степен од областа на образованието.

(12) Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управни работи во втор степен од областа на образованието одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.“

Член 7

Во членот 18 ставови (1) и (4) зборовите: „откупување на авторските права“ се заменуваат со зборовите: „пренос на материјалното авторско право“.

Во ставот (2) зборовите: „откуп на авторските права“ се заменуваат со зборовите: „пренос на материјалното авторско право“.

Член 8

По членот 26 се додава нова глава V-а и два нови члена 26-а и 26-б, кои гласат:

„V-а. Надзор

Член 26-а

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Државниот просветен инспекторат.

Член 26-б

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот просветен инспектор утврди дека за прв пат е сторена неправилност од членот 27 ставови (1) и (2) на овој закон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или установата каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот просветен инспекторат, од истекот на рокот од ставот (1) на овој член.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за едно или повеќе лица, односно за една или за повеќе установи.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или установата над кое се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или установата над која се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуцирано по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку државниот просветен инспектор при спроведувањето на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку државниот просветен инспектор при спроведувањето на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

(9) Државниот просветен инспекторат води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот.“

Член 9

Членот 27 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на основното, односно средното училиште, ако:

- дозволи продажба на стручна литература и детски списанија во основното, односно средното училиште (член 6-а став (3));

(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на основното, односно средното училиште, ако:

- не формира фонд на учебници (член 25 став (4)) и
- не организира прием, складирање, доделување и враќање на комплетите на учебници (член 25 став (6)).

(4) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (3) на овој член.

(5) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на основното, односно средното училиште, ако:

- употреби учебници кои не се одобрени од Националната комисија (член 17 став (9)).

(6) Глоба во износ од 5.000 до 7.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (5) на овој член.

(7) Глоба во износ од 2.500 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на наставникот за прекршокот од ставот (5) на овој член.“

Член 10

Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Постапките за одобрување и употреба на учебници во основното и средното образование започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за учебници за основно и средно образование.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR LIBRA SHKOLLORË TË ARSIMIT FILLOR
DHE TË MESEM**

Neni 1

Në Ligjin për libra shkollore për arsim fillor dhe të mesem ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 98/2008, 99/2009 dhe 83/10), në nenin 5 fjalet: "mund të lejohen deri në tri libra shkollore" zevendesohen me fjalet: "lejohet vetem një liber shkollor".

Neni 2

Neni 9 ndryshohet si vijon:

"(1) Kompetencat e Komisionit Nacional jane:

- nga recensentet nga sfera adekuat shkencore të formoje komisione të recensenteve për doreshkrimet e librave shkollore,

- në shpalljen publike nga neni 16 paragrafi (1) të ketij ligji nese nuk paraqitet kandidati i sferes shkencore adekuat, zgjedh recensente në komisionin e recensenteve për doreshkrimet e librave shkollore nga radhet e arsimtareve në arsimin fillor, të mesem dhe të larte të cilet i plotesoje kushtet për recensente të doreshkrimit të librave shkollore,

-nga radhet e anetareve të tij percakton anetar referues cili do t'i referoje kryetarit dhe anetareve të tjere të Komisionit Nacional për vleresimet profesionale të doreshkrimeve të librave shkollore sipas lendeve adekuat nga komisionet e recensenteve dhe për mendimin nga Byroja për harmonizimin e doreshkrimit të librave shkollore me programin mesimor,

- të mbaje debat për vleresimet profesionale të doreshkrimeve për libra shkollore për lende adekuat nga komisionet e recensenteve dhe mendimi nga Byroja dhe të vendose nese vleresimin profesional respektivisht mendimin do ta pranoje ose nuk do ta pranoje,

- nese vlereson se ka leshime të rendesishme dhe jo-konsekuence në vleresimin profesional të doreshkrimeve të librave shkollore në lende perkatese nga komisionet e recensenteve, mund të mos e pranoje atë, ta shperbeje komisionin e recensenteve dhe të formoje komision profesional të perbere së paku prej tre anetareve nga radhet e arsimtareve në arsimin fillor, të mesem dhe të larte të cilet i plotesoje kushtet për recensente të doreshkrimeve të librave shkollore dhe që do të kryeje revizion të vleresimit profesional të doreshkrimeve të librave shkollore,

- të miratoje vendim për lejim dhe perdorim të tekstit shkollor në arsimin fillor, respektivisht arsim të mesem ose vendim se nuk kryen zgjedhje nga doreshkrimet e dorezuar për libra shkollore dhe

- kryen edhe pune tjera të percaktuara me ligj.

(2) Mandati i anetarit të Komisionit Nacional mund të nderpritet edhe kalimit të mandatit të percaktuar në nenin 7 paragrafi (5) të ketij Ligji, në rast se libri mesimor terhiqet nga perdorimi për shkak të gabimeve profesionale në doreshkrimin e librit mesimor.

(3) Komisioni Nacional për mbledhjet e mbajtura detyrimisht mban procesverbal."

Neni 3

Në nenin 10 paragrafi (1) pas fjaleve: "libri shkollor" shtohen fjalet: "dhe i cili ka së paku dhjete vjet pervoje pune si arsimtar në arsimin fillor, të mesem ose të larte për lende adekuat mesimore për të cilen eshte dedikuar libri shkollor".

Në paragrafin (2) pas fjaleve: "libri shkollor" shtohen fjalet: "dhe i cili ka së paku dhjete vjet pervoje pune si arsimtar në arsimin fillor, të mesem ose të larte në menyre perkates sipas programit mesimor për lenden të ciles i dedikohet libri shkollor."

Neni 4

Në nenin 16 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Drejtori i Sherbimit Pedagogjik shpall konkurs publik për recensente së paku në dy gazeta publike nga të cilat së paku në një nga gazetata që botohen në gjuhen maqedonase dhe në gazetata që botohen në gjuhen që e flasin së paku 20% e qytetareve që flasin gjuhe zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase dhe nga kandidatet e paraqitur kryen zgjedhje."

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Komisioni Nacional, nga recensentet nga paragrafi (1) i ketij neni, formon Komision të Recensenteve, që e kryen vleresimin e doreshkrimeve për liber shkollor për lenden adekuat, në pajtim me metodologjine që e propozon Byroja, kurse e percakton ministri. Gjate vleresimit profesional të librit shkollor Komisioni i Recensenteve vecanerisht kujdeset që të mos ofendohen historia, kultura dhe vlerat tjera të qytetareve të Republikës së Maqedonise, popullit maqedonas, si dhe qytetareve që jetojne brenda kufijve të saj që jane pjese e popullit shqiptar, turk, vllleh, serb, rom, boshnjak e të tjere. Anetarët e Komisionit të Recensenteve jane pergjegjes për demin e shkaktuar nese libri shkollor terhiqet nga perdorimi për shkak të gabimeve serioze dhe të dukshme në vleresimin profesional të doreshkrimit për liber shkollor".

Në paragrafin 2 i cili behet paragrafi (3) numri "(1)" zevendesohet me numrin "(2)", kurse në alinete 1 dhe 2 fjala "pese" zevendesohet me fjalen "dhjete"

Paragrafet (3), (4) dhe (5) behen paragrafe (4), (5) dhe (6).

Neni 5

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"(1) Sherbimi Pedagogjik doreshkrimin për liber shkollor e dorezon në Komisionin e Recensenteve dhe në Byro, në afat prej shtate ditesh nga dita e mbarimit të konkursit.

(2) Komisioni i Recensenteve kryen vleresim profesional të doreshkrimit në pajtim me Metodologjine për vleresim të tekstit shkollor, në afat prej 14 ditesh nga dita e pranimit të doreshkrimit të tekstit shkollor dhe ia dorezon listën për vleresim profesional të doreshkrimeve të librave shkollore drejtorit të Sherbimit Pedagogjik.

(3) Byroja, në afat prej shtate ditesh nga dita e pranimit të doreshkrimit për liber shkollor, drejtorit të Sherbimit Pedagogjik i dorezon mendim të arsyetuar për harmonizimin e doreshkrimit të librit shkollor me programin mesimor.

(4) Drejtori i Sherbimit Pedagogjik, në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të vleresimit profesional nga Komisioni i Recensenteve dhe mendimit nga Byroja, anetarit referues, respektivisht anetareve referues të percaktuar nga Komisioni Nacional ua dorezon vleresimet profesionale të doreshkrimeve dhe të librave shkollorë nga Komisioni i Recensenteve, doreshkrimet e librave shkollorë, si dhe mendimin nga Byroja për harmonizimin e doreshkrimeve të librave shkollorë me programin mesimor.

(5) Nese në konkursin nga neni 12 paragrafi (2) të këtij ligji janë dorezuar më shumë se kater doreshkrime për libra shkollorë për një lende mesimore, Komisioni Nacional percakton dy ose më shumë anetare referues.

(6) Anetari referues, respektivisht anetaret referues në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të vleresimit profesional të doreshkrimeve të librave shkollorë nga Komisioni i Recensenteve, doreshkrimet e librave shkollorë si dhe mendimin nga Byroja, i referon Komisionit Nacional dhe jep propozim për zgjedhjen e doreshkrimit më të mirë të librit shkollor.

(7) Komisioni Nacional miraton vendim në afat prej tri ditësh nga dita e referimit të anetarit referues, respektivisht anetareve referues.

(8) Kunder vendimit të Komisionit Nacional, në afat prej tete ditësh nga dita e pranimit të vendimit, mund të parashtrahet ankese në komisionin e Qeverisë së Republikës së Maqedonise për zgjidhjen e puneve administrative në shkallë të dytë nga sfera e arsimit.

(9) Komisioni i Qeverisë së Republikës së Maqedonise për zgjidhjen e puneve administrative në shkallë të dytë nga sfera e arsimit, vendos për ankesën e parashtruar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

(10) Pas perfundimit të vendimit për lejimin dhe perdorimin e librit shkollor, Sherbimi Pedagogjik publikon katalog të librave shkollorë të lejuar për përdorim, në ueb faqen e Ministrisë.

(11) Katalogu nga paragrafi (11) i këtij neni publikohet më së voni deri më 30 prill të vitit vijues.

(12) Formën dhe përmbajtjen i katalogut e percakton ministri."

Neni 6

Neni 17-a ndryshohet si vijon:

"(1) Nese në konkursin nga neni 12 paragrafi (2) i këtij ligji nuk paraqitet asnjë autor i librit shkollor me doreshkrim për liber shkollor ose konkursi publikohet për lende mesimore që për here të pare futet në arsimin fillor, respektivisht të mesëm ose Komisioni Nacional miraton vendim se nuk kryen zgjedhje nga doreshkrimet e dorezuara për libra shkollorë, ministri me propozim të drejtorit të Sherbimit Pedagogjik, formon ekip të autoreve për përpunimin e doreshkrimit për liber shkollor.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni në përberjen e ekipit të autoreve mund të zgjidhet edhe autori që nuk i plotëson kushtet për përvorjen e punës prej së paku dhjetë vjet si arsimtar në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë për lenden mesimore adekuate që i dedikohet libri shkollor, respektivisht përvorjen e punës së paku dhjetë vjet si arsimtar në arsimin fillor, të mesëm ose të lartë në menyre adekuate sipas programit mesimor për lenden që i dedikohet libri shkollor.

(3) Ekipi i autoreve nga paragrafi (1) i këtij neni, më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e formimit, drejtorit të Sherbimit Pedagogjik i dorezon doreshkrim për liber shkollor.

(4) Drejtori i Sherbimit Pedagogjik, në afat prej dy ditësh nga dita e pranimit të doreshkrimit të librit shkollor, e dorezon në Komisionin Nacional dhe në Byro.

(5) Komisioni Nacional, në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të doreshkrimit për liber shkollor, formon Komision të Recensenteve.

(6) Komisioni i Recensenteve, në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të doreshkrimit për liber shkollor, kryen vlerësim profesional të doreshkrimit për liber shkollor të përpunuar nga ekipi i autoreve dhe ia dorezon drejtorit të Sherbimit Pedagogjik.

(7) Byroja, në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të doreshkrimit për liber shkollor, drejtorit të Sherbimit Pedagogjik i dorezon mendim të arsyetuar për harmonizimin e doreshkrimit të librit shkollor me programin mesimor.

(8) Drejtori i Sherbimit Pedagogjik, në afat prej dy ditësh nga dita e pranimit të vleresimit profesional nga Komisioni i Recensenteve dhe mendimit nga Byroja, referuesit respektivisht anetareve referues të percaktuar nga Komisioni Nacional, ua dorezon vleresimet profesionale të doreshkrimeve të librave shkollorë nga Komisioni i Recensenteve, doreshkrimet e librave shkollorë, si dhe mendimin nga Byroja për harmonizimin e doreshkrimeve të librave shkollorë me programin mesimor.

(9) Anetari referues, në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të vlerësimeve profesionale të doreshkrimeve të librave shkollorë nga Komisioni i Recensenteve, doreshkrimet e librit shkollor si dhe mendimit nga Byroja, referon në Komisioni Nacional dhe jep propozim për lejimin dhe përdorimin e doreshkrimit të librit shkollor nga ekipi i autoreve.

(10) Komisioni Nacional miraton vendim në afat prej tri ditësh nga dita e referimit të anetarit referues.

(11) Kunder vendimit të Komisionit Nacional, në afat prej tete ditësh nga dita e pranimit të vendimit, mund të paraqitet ankese në komisionin e Qeverisë së Republikës së Maqedonise për zgjidhjen e puneve administrative të shkallës së dytë nga sfera e arsimit.

(12) Komisioni i Qeverisë së Republikës së Maqedonise për zgjidhjen e puneve administrative të shkallës së dytë nga sfera e arsimit, vendos për ankesën e parashtruar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës."

Neni 7

Në nenin 18 paragrafet (1) dhe (4) fjalet: "blerjen e të drejtave të autorit" zëvendësohet me fjalet: "bartjen e të drejtës materiale të autorit".

Në paragrafin (2) fjalet: "blerjen e të drejtave të autorit" zëvendësohen me fjalet: "bartjen e të drejtës materiale të autorit".

Neni 8

Pas nenit 26 shtohet Kapitulli i ri V-a dhe dy nene të reja 26-a dhe 26-b, si vijojne:

"V-a. Mbikeqyrja

Neni 26-a

Mbiqueqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji e kryen Inspektorati Shtetëror i Arsimit.

Neni 26-b

(1) Nese gjatë kryerjes së mbiqueqyrjes inspektuese Inspektorati Shtetëror i Arsimit percakton se për here të pare është kryer parregullsi nga neni 27 paragrafet (1) dhe (2) të këtij ligji, detyrohet që të përpilojë procesverbal në të cilin

do ta percaktoje parregullsine e konstatuar me sugjerim për menjanimin e parregullsise së konstatuar në afat prej tete ditesh dhe me dorezim të njëkohshem të fteses për zbatim të edukimit të personit ose institucionit ku është konstatuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese."

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe menyren e zbatimit të edukimit, i percakton ministri.

(3) Edukimin e organizon dhe e zbaton Inspektorati Shtetëror i Arsimit, pas kalimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Edukimi mund të zbatohet për parregullsi të konstatuara të njëjta ose të ngjashme për një ose më shumë presona respektivisht një ose më shumë institucione.

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose institucioni për të cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të llogaritet se edukimi është zbatuar.

(6) Nese personi ose institucioni për të cilet zbatohet edukimi paraqiten në edukimin e caktuar dhe e mbarojne atë, do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me parregullsine e percaktuar.

(7) Nese inspektori shtetëror i arsimit gjate zbatimit të mbikeqyrjes së kontrollit konstaton se janë menjëherë parregullsite e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, miraton konkluzion me të cilin e ndërpret procedurën e mbikeqyrjes inspektuese.

(8) Nese inspektori shtetëror i arsimit, gjate zbatimit të mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë menjëherë parregullsite e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, parqet kerkese për ngritjen e procedurës kundervajtëse në gjykatën kompetente.

(9) Inspektorati Shtetëror i Arsimit, mban evidence për edukimin e zbatuar në menyre të percaktuar nga ministri."

Neni 9

Neni 27 ndryshohet si vijon:

(1) Gjobe në shumë prej 3 000 deri 5 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje shkolles fillore respektivisht të mesme, nese:

- lejon shitje të literatures profesionale dhe revistave për femije në shkollën fillore respektivisht të mesme (neni 6-a paragrafi (3)).

(2) Gjobe në shumë prej 1 500 deri 2 500 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik, për kundervajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjobe në shumë prej 5 000 deri në 10 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje shkolles fillore respektivisht të mesme nese:

- nuk formon fond të librave shkollore (neni 25 paragrafi (4)) dhe

- nuk organizon pranim, magazinim, ndarje dhe kthim të completeve të librave shkollore (neni 25 paragrafi (6)).

(4) Gjobe në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik, për kundervajtje nga paragrafi (3) i këtij neni.

(5) Gjobe në shumë prej 10 000 deri në 15 000 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje shkolles fillore respektivisht të mesme, nese:

- perdor libra shkollore që nuk janë lejuar nga Komisioni Nacional (neni 17 paragrafi (9)).

(6) Gjobe në shumë prej 5 000 deri në 7 500 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik, për kundervajtje nga paragrafi (5) i këtij neni.

(7) Gjobe në shumë prej 2 500 deri në 3 500 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet edhe arsimtarit për kundervajtje nga paragrafi (5) i këtij neni."

Neni 10

Aktet nenligjore të parapara në kete ligj do të miratohen në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Procedurat për lejimin dhe perdorimin e librave shkollore në arsimin fillor dhe të mesëm të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të mbarojne në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për libra shkollore për arsim fillor dhe të mesëm.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise".

870.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1512/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2009 и 35/10), во членот 88 став (1) алинеја 2 по зборот "закон" се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Во случај кога поради причините од ставот (1) алинеја 2 на овој член нема слободно работно место на кое се вршат исти или сродни работи со работите што се вршат на работното место од кое работникот се распоредува, работникот се распоредува на друго работно место за кое се исполнети условите од членот 85 алинеи 1, 2 и 3 на овој закон.“

Член 2

Во Главата VI. "Работни односи" точката 11 се менува и гласи: "11. ОТКАЖУВАЊЕ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ".

Член 3

По членот 129-ѓ се додаваат два нови члена 129-е и 129-ж, кои гласат:

„Прекинување на договор за вработување по сила на закон

Член 129-е

(1) Министерството ги прекинува договорите за вработување на овластените службени лица по сила на закон, со навршување на 40 години пензиски стаж на овластено службено лице, без оглед на неговите години на возраст.

(2) Старосната пензија од ставот (1) на овој член се утврдува во висина од 80% од просечната месечна нето плата што работникот ја остварил во текот на најповолните десет години од пензискиот стаж.

Право на еднократен надоместок во вид на отпремнина

Член 129-ж

На работникот кој стекнал право на пензија му следува еднократен надоместок во вид на отпремнина, во висина од пет просечни месечни нето плати остварени по работник во Република Македонија, објавена до денот на исплатата."

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PUNE TË BRENDSHME

Neni 1

Në Ligjin për pune të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 92/2009 dhe 35/10), në nenin 88 paragrafi (1) alineja 2 pas fjalës "ligji" vihet pike dhe fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Në rastin kur për shkakë nga paragrafi (1) alineja 2 e ketij neni, nuk ka vend të lire të punes në të cilin kryhen pune të njejta apo të ngjashme me punet që kryhen në vendin e punes nga i cili punetori sistemohet, punetori sistemohet në vend tjetër të punes për të cilin janë plotësuar kushtet nga neni 85 alinete 1, 2 dhe 3 të ketij ligji."

Neni 2

Në kapitullin VI. "Marredheniet e punes" pika 11 ndryshohet si vijon: "11. PRISHJA DHE NDERPRERJA E MARREVESHJES PËR PUNESIM".

Neni 3

Pas nenit 129-gj shtohen dy nene të reja 129-e dhe 129-zh, si vijojne:

"Nderprerja e marreveshjes për punesim me fuqi ligjore

Neni 129-e

(1) Ministria ua nderpret marreveshjet për punesim personave të autorizuar zyrtare me fuqi ligjore, me kryerjen e 40 vjeteve të stazhit pensional të personit zyrtar të autorizuar, pa marre parasysh vitet e moshës së tij.

(2) Pensioni sipas pleqerise nga paragrafi (1) i ketij neni, percaktohet në lartesi prej 80% të rrogës neto mesatare mujore, të cilën punetori e ka realizuar gjatë dhjete viteve më të volitshme të stazhit pensional.

E drejta e kompensimit të njehershem në forme të pageses së njehershme

Neni 129-zh

Punetorit i cili e ka fituar të drejtën e pensionit i takon kompensim i njehershem në forme të pageses së njehershme, në lartesi të pese rrogave neto mesatare mujore të realizuara për punetor në Republikën e Maqedonise, të publikuar deri në ditën e pageses."

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

871.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ НА КОРИДОРОТ X, НА ДЕЛНИЦАТА ДЕМИР КАПИЈА - СМОКВИЦА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за изградба на автопатот на Коридорот X, на делницата Демир Капија - Смоквица,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1513/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ НА КОРИДОРОТ X, НА ДЕЛНИЦАТА ДЕМИР КАПИЈА - СМОКВИЦА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Европската банка за обнова и развој со заем во износ од 107.000.000 евра, како национално кофинансирање наменето за реализација на Проектот за изградба на автопатот на Коридорот X, на делницата Демир Капија - Смоквица, кој делумно ќе се финансира преку Инструментот за претпристапна помош - ИПА на Европската унија.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за Проектот за изградба на автопатот на Коридорот X, на делницата Демир Капија - Смоквица, кој ќе се склучи помеѓу Република Македонија и Европската банка за обнова и развој.

Во име на Република Македонија Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 15 години, со вклучен грејс период од три години. Отплатата ќе се врши во 25 полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 20 април и 20 октомври секоја година, започнувајќи од 20 април 2014 година, а завршувајќи на 20 април 2026 година.

Годишната каматна стапка е варијабилна каматна стапка шестмесечен ЕУРИБОР зголемена за 1% на годишно ниво.

Република Македонија ќе и плати на Европската банка за обнова и развој еднократна провизија во висина од 1% од износот на заемот.

За износот на неповлечените средства од заемот на Европската банка за обнова и развој ќе и се плаќа провизија во висина од 0,5% од износот на неповлечените средства од заемот на годишно ниво.

Член 4

Проектот ќе се реализира во две компоненти, и тоа:

- изградба на автопат на Коридорот X од Демир Капија до Смоквица и
- изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини.

Првата компонента од проектот ќе ја имплементира Оперативната структура составена од Министерството за финансии - Сектор за централно финансирање и склучување на договори, Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за државни патишта.

Втората компонента од проектот ќе ја имплементира Агенцијата за државни патишта.

Член 5

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NGARKIM TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE ME HUA TE BANKA EVROPIANE PËR RINDERTIM DHE ZHVILLIM SIPAS MARREVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN PËR NDERTIMIN E AUTOSTRADDES SË KORRIDORIT X, NË AKSIN RRUGOR DEMIR KAPI - SMOKVICE

Neni 1

Republika e Maqedonise ngarkohet në Banken Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim me hua në vlerë prej 107 000 000 eurosh, si bashkefinansim nacional i dedikuar për

realizimin e Projektit për ndertimin e autostrades së Korridorit X, në aksin rrugor Demir Kapi-Smokvice, që pjesërisht do të financohet nepermjet Instrumentit për ndihme paraadruere - IPA të Bashkimit Evropian.

Neni 2

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i këtij ligji, percaktohen me Marreveshje për hua për Projektin për ndertimin e autostrades së Korridorit X, në aksin rrugor Demir Kapi-Smokvice, që do të lidhet ndermjet Republikës së Maqedonise dhe Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim.

Në emer të Republikës së Maqedonise Marreveshjen për hua nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruaje ministri i Financave ose person i autorizuar prej tij.

Neni 3

Afati i pageses së huas nga neni 1 i këtij ligji është 15 vite, me grejs periudhe të përfshirë prej tre vitesh. Pagesa do të bëhet në 25 keste gjysmëvjetore që arrijnë për pagese më 20 prill dhe 20 tetor çdo vit, duke filluar nga 20 prilli 2014, e duke mbaruar më 20 prill 2026.

Shkalla vjetore e kamates është shkallë e ndryshueshme e kamates gjashtëmujore EUROBOR e rritur për 1 % në nivel vjetor.

Republika e Maqedonise do t'i paguajë Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim provizion të njëhershëm në vlerë prej 1 % nga shuma e huas.

Për shumën e mjeteve të paterhequra të huas, Bankes Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim do t'i paguhet provizion në lartësi prej 0,5% të shumës së mjeteve të paterhequra të huas në nivel vjetor.

Neni 4

Projekti do të realizohet në dy komponente, si vijojnë:

- ndertimi i autostrades së Korridorit X nga Demir Kapi deri në Smokvice dhe
- ndertimi dhe instalimi i sistemit elektronik për arketim të taksave rrugore.

Komponentin e parë të projektit do ta implementojë Struktura operative e përbërë nga Ministria e Financave - Sektori për financim qendror dhe lidhjen e marreveshjeve, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Agjencia për Rrugë Shtetërore.

Komponentin e dytë të projektit do ta implementojë Agjencia për Rrugë Shtetërore.

Neni 5

Republika e Maqedonise huan nga neni 1 i këtij ligji, do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonise.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

872.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА - КФВ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНАТА ДОЛИНА НА РЕКАТА ВАРДАР - ФАЗА II“

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КФВ по Договорот за заем за Проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар - фаза II“,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1515/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА - КФВ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНАТА ДОЛИНА НА РЕКАТА ВАРДАР - ФАЗА II“

Член 1

Во Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КфВ по Договорот за заем за Проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар - фаза II“ („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2009), во членот 3 ставот 3 се менува и гласи:

„Заемот ќе се отплаќа во полугодишни рати кои достасуваат за плаќање на 30 јуни и 30 декември, секоја година, започнувајќи од 30 јуни 2016 година, а завршувајќи на 30 јуни 2031 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

Л И Г Ј

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NGARKIM TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE ME HUA NË BANKEN KREDITORE PËR RINDERTIM - KFV SIPAS MARREVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN "UJITJA E LUGINES JUGORE TË LUMIT VARDAR - FAZA II"

Нени 1

Нë Ligjin për ngarkim të Republikës së Maqedonisë me hua në Banken Kreditore për Rindertim - KfV sipas Marreveshjes për hua për Projektin "Ujitja e lugines jugore të lumit Vardar-faza II" ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 133/2009), në nenin 3 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Huaja do të paguhet në keste gjysmëvjetore që arrijne për pagese më 30 qershor dhe 30 dhjetor, çdo vit, duke filluar nga 30 qershori 2016, e duke perfunduar më 30 qershor 2031."

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

873.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1516/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009 114/2009, 35/10 и 167/10), во членот 6 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места ја пропишува министерот за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: министерот).“

Член 2

Во членот 10 став (2) зборот „раководен“ се брише.

Член 3

Во членот 16 став (1) зборовите: „психолошки тест, тест за интегритет“ се бришат.

Ставовите (4), (5) и (7) се бришат.

Ставот (6) станува став (4)

Во ставот (8) кој станува став (5) зборовите: „директорот на“ се бришат.

Член 4

Во членот 17-а по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) Избраниот кандидат полага психолошки тест и тест за интегритет, а трошоците за полагање на тестовите паѓаат на товар на избраниот кандидат.

(3) Мислењето од спроведениот психолошки тест и тест за интегритет од ставот (2) на овој член, ангажираното лиценцирано стручно лице го доставува до органот од членот 3 став (2) на овој закон.

(4) Психолошкиот тест и тестот за интегритет со избраниот кандидат се спроведува во рок од десет дена, но не пократок од пет дена од денот на донесувањето на одлуката за избор.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15).

Член 5

По членот 17-а се додава нов член 17-б, кој гласи:

„Член 17-б

(1) Психолошкиот тест со кој се проверуваат социјалните способности на избраниот кандидат за извршување на работите и задачите во државната служба се состои од меѓународно признати психолошки тестови.

(2) Тестот за интегритет со кој се проверуваат етичките и моралните вредности на кандидатот се состои од:

- тест кој се спроведува во писмена форма, врз основа на стандардно утврдена листа на прашања и

- устен ден кој подразбира проверка на знаењата на кандидатот и можноста за изразување, елоквенција и разбирање на значењето на државната служба преку давање одговори на прашањата од општа култура.

(3) За спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет Агенцијата ангажира лиценцирани стручни лица од независна и целосно акредитирана професионална институција.“

Член 6

Досегашниот член 17-б станува член 17-в.

Член 7

Во членот 17-к по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во органот од членот 3 став (2) на овој закон кој е новоформиран или во кој нема раководен државен службеник, секретар или државен секретар, ментор е државен службеник во исто или повисоко звање од државниот службеник кој е на пробна работа.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 8

Во членот 17-л став (4) на крајот од текстот точката се брише и се додаваат зборовите: „доколку кандидатот е од истиот орган, или за престанок на вработувањето доколку кандидатот е од друг орган“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар, во рок од три дена по завршување на пробната работа донесува решение за стекнување со статус на државен службеник и распоредување на работно место, или за престанок на вработувањето односно за распоредување на работно место или за враќање на претходното работно место, доколку кандидатот е од истиот орган, или за престанок на вработувањето доколку кандидатот е од друг орган.“

Член 9

Во членот 70 став (2) записката по зборовите: „раководен државен службеник“ се заменува со сврзникот „и“.

Член 10

Во членот 78 став (5) зборовите: „од ставот (6) на овој член“ се бришат.

Во ставот (6) зборовите: „се утврдува со акт на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ја пропишува министерот“.

Член 11

Во членот 79-а став (4) зборовите: „од членот 78 став (6) на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „согласно со членот 78 став (5) од овој закон“.

Член 12

Во членот 81-г алинеја 6 зборот „администрација“ се заменува со зборот „трудот“.

Член 13

Во членот 82-и став (1) зборовите: „Државниот инспекторат за администрација“ се заменуваат со зборовите: „Државниот управен инспекторат“, а на крајот на реченицата точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен надзорот кој што согласно со закон е во надлежност на друг државен орган“.

Во ставот (3) зборовите: „во Законот за инспекцискиот надзор“ се заменуваат со зборовите: „со закон“.

Член 14

Во членот 82-љ став (1) зборовите: „Државниот инспекторат за администрација“ се заменуваат со зборовите: „Државниот управен инспекторат“, а зборовите: „од членот 7 став (2) на овој закон“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „Државниот инспекторат за администрација“ се заменуваат со зборовите: „Државниот управен инспекторат“.

Член 15

Одредбите од членовите 4 и 5 на овој закон ќе започнат да се применуваат по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS SHTETËRORË

Neni 1

Në Ligjin për nëpunës shtetërorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 114/2009, 35/10 dhe 167/10), në nenin 6 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Përmbajtjen dhe mënyrën e përpilimit të akteve për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës, i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës (në tekstin e mëtejshëm: ministri)."

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi (2) fjala "udhëheqës" shlyhet.

Neni 3

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: "test psikologjik, test të integritetit" shlyhen.

Paragrafët (4), (5) dhe (7) shlyhen.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (4).

Në paragrafin (8) që bëhet paragraf (5) fjalët: "drejtori i" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 17-a pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:

"(2) Kandidati i zgjedhur i nënshtrohet testit psikologjik dhe testit të integritetit, ndërsa shpenzimet për dhënien e testeve janë në ngarkim të kandidatit të zgjedhur.

(3) Mendimin nga testi i realizuar psikologjik dhe testi i integritetit nga paragrafi (2) i këtij neni, personi i licencuar i angazhuar profesional, e dorëzon në organin nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji.

(4) Testi psikologjik dhe testi i integritetit me kandidatin e zgjedhur realizohet në afat prej dhjetë ditësh, por jo më të shkurtër se pesë ditë nga dita e miratimit të vendimit për zgjedhje."

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) dhe (15).

Neni 5

Pas nenit 17-a shtohet nen i ri 17-b, si vijon:

"Neni 17-b

(1) Testi psikologjik me të cilin kontrollohen aftësitë sociale të kandidatit të zgjedhur për kryerjen e punëve dhe detyrave në shërbimin shtetëror, përbëhet nga teste psikologjike të pranura ndërkombëtarisht.

(2) Testi i integritetit me të cilin kontrollohen vlerat etike dhe morale të kandidatit, përbëhet nga:

- testi që realizohet me shkrim, në bazë të listës së përcaktuar standarde të pyetjeve dhe

- pjesa me gojë, që nënkupton kontroll të njohurive të kandidatit dhe mundësisë së shprehjes, elokucencës dhe njohjes së rëndësisë së shërbimit shtetëror nëpërmjet përgjigjes së pyetjeve nga kultura e përgjithshme.

(3) Për realizimin e testit psikologjik dhe testit të integritetit, Agjencia angazhon presona të licencuar profesionalë nga institucion profesional i pavarur dhe i plotësisht akredituar."

Neni 6

Neni 17-b bëhet nen 17-v.

Neni 7

Në nenin 17-k pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, në organin nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji që është i sapoformuar apo në të cilin nuk ka nëpunës shtetëror udhëheqës, sekretar ose sekretar shtetëror, mentor është nëpunësi shtetëror me titull të njëjtë ose më të lartë nga nëpunësi shtetëror që është në punë provuese".

Paragrafët (3), (4) dhe (5), bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).

Neni 8

Në nenin 17-ll paragrafi (4) në fund të tekstit pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "nëse kandidati është nga organi i njëjtë, ose për ndërprerje të punësimit, nëse kandidati është nga organi tjetër."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"(5) Sekretari, përkatësisht funksionari që udhëheq me organin në të cilin nuk emërohet sekretar, në afat prej tri ditësh pas përfundimit të punës provuese, miraton aktvendim për marrje të statusit të nëpunësit shtetëror dhe sistemim në vend pune, ose për ndërprerje të punësimit përkatësisht për sistemim në vend pune ose për kthim në vendim e mëparshëm të punës, nëse kandidati është nga organi i njëjtë, ose për ndërprerje të punësimit nëse kandidati është nga organi tjetër."

Neni 9

Në nenin 70 paragrafi (2) presja pas fjalëve: "nëpunës shtetëror udhëheqës" zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Neni 10

Në nenin 78 paragrafi (5) fjalët: "nga paragrafi (6) i këtij neni" shlyhen.

Në paragrafin (6) fjalët: "përcaktohet me akt të Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "e përcakton ministri".

Neni 11

Në nenin 79-a paragrafi (4) fjalët: "nga neni 78 paragrafi (6) të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "në pajtim me nenin 78 paragrafi (5) të këtij ligji".

Neni 12

Në nenin 81-g alineja 6 fjala "administratës" zëvendësohet me fjalën "punës".

Neni 13

Në nenin 82-i paragrafi (1) fjalët: "Inspektorati Shtetëror i Administratës" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Administrativ", ndërsa në fund të fjalës pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "përveç mbikëqyrjes që në pajtim me ligjin është në kompetencë të organi tjetër shtetëror".

Në paragrafin (3) fjalët: "në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese" zëvendësohen me fjalët: "me ligj".

Neni 14

Në nenin 82-l paragrafi (1) fjalët: "Inspektorati Shtetëror i Administratës" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Administrativ", ndërsa fjalët: "nga neni 7 paragrafi (2) i këtij ligji" shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "Inspektoratit Shtetëror të Administratës" zëvendësohen me fjalët: "Inspektoratit Shtetëror Administrativ".

Neni 15

Dispozitat e neneve 4 dhe 5 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

874.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1517/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 52/10), во членот 5 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “во согласност со Уставот”.

Член 2

Во членот 16 став (1) зборовите: „Јавниот оглас за вработување од членот 14 став (1) алинеја 1 на овој закон се објавува“ се заменуваат со зборовите: „По барање на институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон Агенцијата за администрација (во натамошниот текст: Агенцијата), го објавува јавниот оглас за вработување од членот 14 став (1) алинеја 1 на овој закон“.

Член 3

Во членот 17 став (1) зборовите: „Раководното лице на институцијата“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Комисијата за селекција се состои од три члена и тоа претседател и два члена, од кои претседател и еден член од институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон, како и еден член од Агенцијата, при што се обезбедува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Претседателот и членовите имаат заменици.“

Член 4

По членот 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-б, кои гласат:

„Член 17-а

(1) Постапката за селекција на кандидат за јавен службеник се состои од: административна селекција, испит за јавен службеник и интервју.

(2) Административната селекција се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас.

(3) Испитот за јавен службеник се состои од општ и практичен дел.

(4) Агенцијата издава потврда за положен испит за јавен службеник, која има важност од две години, сметано од денот на полагањето на испитот.

(5) Начинот на селектирање и вработување на јавните службеници го пропишува министерот за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: министерот).

Член 17-б

(1) Административната селекција од членот 17-а став (2) на овој закон се спроведува во рок од пет дена по завршувањето на јавниот оглас.

(2) Испитот за јавен службеник од членот 17-а став (3) на овој закон, се спроведува во рок од 15 дена, но не во рок пократок од десет дена од денот на завршувањето на административната селекција.

(3) По завршувањето на испитот за јавен службеник, врз основа на резултатите од образованието и од испитот, Комисијата за селекција спроведува интервју со петте најуспешни кандидати кои го положиле испитот.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, интервју се спроведува и со кандидатите кои имаат ист резултат како и петтиот кандидат на листата.

(5) Врз основа на резултатите од образованието, испитот за јавен службеник и интервјуто, во рок од три дена од денот по спроведувањето на интервјуто, Комисијата за селекција доставува ранг-листа од три најуспешни кандидати до раководното лице на институцијата.“

Член 5

Во членот 18 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:

„(2) Одлуката за избор на јавен службеник се објавува на веб локацијата и на огласната табла на Агенцијата.

(3) Избраниот кандидат полага психолошки тест и тест за интегритет, а трошоците за полагање на тестовите паѓаат на товар на избраниот кандидат.

(4) Мислењето од спроведениот психолошки тест и тест за интегритет од ставот (3) на овој член, ангажираното стручно лице го доставува до институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон.

(5) Психолошкиот тест и тестот за интегритет со избраниот кандидат се спроведува во рок од десет дена, но не во рок пократок од пет дена од денот на донесувањето на одлуката за избор.“

Во ставот (2) кој станува став (6) зборовите: „органот кој одлучува во втор степен“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Во ставот (3) кој станува став (7) зборовите: „Органот од ставот (2) на овој член“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“, а бројот „15“ се заменува со зборот „осум“.

Ставот (4) станува став (8).

Во ставот (5) кој станува став (9) зборовите: „донесена од второстепениот орган“ се заменуваат со зборовите: „на Агенцијата“, а по зборот “кандидат“ се става запирка и се додаваат зборовите: “во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката“.

Ставот (6) станува став (10).

Член 6

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:

„Член 18-а

(1) Психолошкиот тест со кој се проверуваат социјалните способности на кандидатот за извршување на работите и задачите во јавната служба се состои од меѓународно признати психолошки тестови.

(2) Тестот за интегритет со кој се проверуваат етички-те и моралните вредности на кандидатот се состои од:

- тест кој се спроведува во писмена форма врз основа на стандардно утврдена листа на прашања и

- устен ден кој подразбира проверка на знаењата на кандидатот и можноста за изразување, елоквенција и разбирање на значењето на јавната служба преку давање одговори на прашањата од општа култура.

(3) За спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет Агенцијата ангажира лиценцирани стручни лица од независна и целосно акредитирана професионална институција.“

Член 7

Во членот 19 став (1) алинеја 1 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „последната година“.

Во алинејата 2 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 8

По членот 21 се додаваат четири нови члена 21-а, 21-б, 21-в и 21-г, кои гласат:

„Член 21-а

Вработен во орган на државната управа, друг државен орган или институција, кој нема статус на јавен службеник и кој ги исполнува посебните услови од членот 15 став (3) на овој закон, по потреба, или по негово барање, по претходно положен испит за јавен службеник, може да биде распореден на работно место и да се стекне со статус на јавен службеник во институција на работно место со соодветно звање.

Член 21-б

(1) Лицето кое за прв пат се вработува во јавна служба, односно јавен службеник кој се вработува на повисоко работно место од претходното има обврска за задолжителна пробна работа.

(2) За избраниот кандидат за јавен службеник со високо образование пробната работа трае 12 месеци, а за избраниот кандидат со средно образование и јавниот службеник кој се вработува на повисоко работно место од претходното, пробната работа трае шест месеци.

Член 21-в

(1) Избраниот кандидат за јавен службеник, односно избраниот јавен службеник кој се вработува на повисоко работно место од претходното, пробната работа ја извршува на работното место на кое е распореден и се оспособува за самостојно извршување на работата, при што му се обезбедува обука за оспособување за извршување на работа на конкретно работно место.

(2) Работата на избраниот кандидат за јавен службеник, односно избраниот јавен службеник од ставот (1) на овој член ја следи и оценува непосредно претпоставениот јавен службеник, односно друго лице определено од раководното лице на институцијата во ранг од најмалку едно повисоко ниво од лицето избрано за обука за извршувањето на работа на конкретно работно место (во натамошниот текст: ментор).

(3) Раководното лице на институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон формира Комисија за полагање на стручен испит.

(4) Избраниот кандидат, односно избраниот јавен службеник од ставот (1) на овој член го полага стручниот испит во рок од 15 дена пред истекот на времетраењето на пробната работа.

(5) Начинот на спроведување на пробната работа, полагањето на стручниот испит и начинот на оценување ги пропишува министерот.

Член 21-г

(1) На крајот на пробната работа избраниот кандидат за јавен службеник, односно избраниот јавен службеник кој се вработува на повисоко работно место од претходното, се оценува со следниве оценки:

- „задоволува“, кога врз основа на оцената на менторот за работењето и покажаното знаење и резултатите од стручниот испит од членот 21-в став (4) на овој закон може да се очекува дека успешно ќе ги извршува работите од конкретното работно место и

- „не задоволува“, кога врз основа на оцената на менторот за работењето и покажаното знаење и резултатите од стручниот испит од членот 21-в став (4) на овој закон не може да се очекува дека успешно ќе ги извршува работите од конкретното работно место.

(2) Избраниот кандидат за јавен службеник, кој по завршување на пробната работа е оценет со оценка „задоволува“, се стекнува со статус на јавен службеник и се распоредува на работното место за кое бил на пробна работа.

(3) Јавниот службеник кој се вработува на повисоко работно место од претходното и по завршување на пробната работа е оценет со оценка „задоволува“, се распоредува на работното место за кое бил на пробна работа.

(4) На избраниот кандидат за јавен службеник, односно избраниот јавен службеник, кој по завршување на пробната работа е оценет со оценка „не задоволува“, му престанува вработувањето во јавната служба, односно се враќа на работното место на кое претходно бил распореден доколку кандидатот е од истата институција, односно му престанува вработувањето доколку кандидатот е од друга институција.

(5) Раководното лице на институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон, во рок од три дена по завршување на пробната работа донесува решение за стекнување со статус на јавен службеник и распоредување на работно место, или за престанок на вработувањето, односно за распоредување на работно место, или за враќање на претходното работно место доколку кандидатот е од истата институција, или за престанок на вработувањето доколку кандидатот е од друга институција.

(6) Против решението од ставот (5) на овој член избраниот кандидат за јавен службеник, односно избраниот јавен службеник, има право на жалба до Агенцијата во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(7) Агенцијата одлучува во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата.

(8) Против одлуката на Агенцијата незадоволниот кандидат, односно јавниот службеник има право на тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.“

Член 9

Во членот 22 став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „по претходна согласност на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор“, а зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: Министерството)“.

Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата за државни службеници донесува упатство за“ се заменуваат со зборовите: „Министерот ја пропишува“.

Член 10

Во членот 24 став (3) зборовите: „за правда“ се бришат.

Член 11

Во членот 28 став (2) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Член 12

Во членот 41 став (1) точка 2 процентите „10% до 30%“ се заменуваат со процентите: „20%, односно 30%“.

Член 13

Во членот 42 став (1) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) неизвршување или несовесно, ненавремено, непристојно или небрежно вршење на работите и работните задачи со полесни последици од повредата;“.

Точката 4 станува точка 5.

Во точката 5 која станува точка 6 зборот „државниот“ се заменува со зборот „јавниот“.

Во ставот (2) процентот „10%“ се заменува со процентот „20%“.

Член 14

Во членот 44 став (2) алинеја 1 процентите „10% до 30%“ се заменуваат со процентот „30%“.

Член 15

Во членот 51 став (1) зборовите: „преку институцијата до органот кој одлучува во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „до Агенцијата“.

Во ставот (2) зборовите: „Органот од ставот (1) на овој член“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“, а бројот „15“ се заменува со зборот „осум“.

Член 16

Во членот 53 став (2) зборовите: „преку институцијата до органот кој одлучува во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „до Агенцијата“.

Член 17

Во членот 59 став (1) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Во ставот (2) зборовите: „се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „ги пропишува министерот“.

Член 18

Во членот 61 став (4) зборовите: „се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „ја пропишува министерот“.

Член 19

Во членот 62 став (2) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Во ставот (3) зборовите: „се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „ги пропишува министерот“.

Член 20

Во членот 63 став (2) зборовите: „преку институцијата до органот кој одлучува во втор степен“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Во ставот (3) зборовите: „Органот од ставот (2) на овој член“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Член 21

Во членот 68 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- по барање на раководното лице на институцијата, ако јавниот службеник не ги извршува работните задачи утврдени во описот на работното место, а при тоа му биле обезбедени потребните услови, упатства и насоки за работа, како и бил претходно писмено предупреден дека постои незадоволство од начинот на извршувањето на работните задачи и му бил утврден рок, не подолг од 30 дена во кој можел да го подобри своето работење.“

Член 22

Во членовите 70 ставови (1) и (2), 71 ставови (1) (2) и (3) и 72 ставови (1) и (2) зборовите: „органот кој одлучува во втор степен“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Член 23

Членот 73 се брише.

Член 24

Во членот 74 став (1) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Член 25

Во членот 76 ставот (1) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Во ставот (2) зборовите: „Агенцијата за државни службеници е должна“ се заменуваат со зборовите: „Министерството е должно“.

Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Член 26

Во членот 77 став (4) зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (2) и (3)“, а зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Член 27

Во членот 78 став (1) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „Министерството“.

Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Член 28

По членот 78 се додава нова Глава IX-а и пет нови члена 78-а, 78-б, 78-в, 78-г и 78-д, кои гласат:

„IX-а. НАДЗОР**Член 78-а**

(1) Државниот управен инспекторат врши надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон во институциите од членот 3 точка 3 на овој закон, освен надзорот којшто согласно со закон е надлежност на друг државен орган.

(2) Надзорот од ставот (1) го вршат инспектори.

(3) Инспекторот ги има овластувањата утврдени со закон.

Член 78-б

(1) Надзорот може да биде редовен, вонреден и контролен.

(2) Редовниот надзор е најавен надзор и опфаќа надзор на спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, како и надзор на спроведувањето на соодветната и правична застапеност на заедниците. Редовниот надзор се врши според годишната програма што министерот ја донесува до 31 декември во тековната година за наредната година.

(3) Вонреден надзор е ненајавен надзор кој се врши по службена должност, по барање на физички или правни лица, а во случај на сомневање на спроведување на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(4) Контролниот инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот, при што инспекторот при утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон делумно постапила или не постапила по донесениот инспекциски акт.

(5) Непостапувањето, односно делумното постапување по инспекцискиот акт претставува основа за примена на инспекциските мерки во согласност со закон.

(6) Министерот го пропишува начинот на вршење на надзорот.

Член 78-в

(1) Институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон е должна на инспекторот:

- да му овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор и да ја стави на увид документацијата и податоците кои се потребни за вршење на надзорот,

- да му ги обезбеди условите неопходни за непречена работа и утврдување на фактичката состојба,

- да му даде писмено или усно објаснување во врска со предметот на надзорот,

- по писмено барање на инспекторот, во рокот определен со барањето, на инспекторот да му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на надзорот,

- да му даде други информации во врска со предметот на надзорот и

- во определените рок да го извести инспекторот за преземените мерки по записникот, односно решението.

(2) Во согласност со закон, заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот има право и обврска на институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон:

- да и укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување,

- да и нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи и

- да и поднесе барање за поведување прекршочна постапка.

(3) Заради отстранување на утврдените недостатоци инспекторот може да врши и други овластувања и одговорности во согласност со закон.

(4) При вршењето на надзорот не смее да биде повредена тајноста на личните податоци.

Член 78-г

(1) За извршениот надзор, инспекторот составува записник на местото на вршење на надзорот, во кој се внесуваат: назив на органот што го врши дејствието, местото, денот и часот кога се врши надзорот, предметот во кој се врши надзорот, имињата на присутните лица и нивните застапници или полномошници.

(2) Институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон има право да дава изјави на записник и забелешки во однос на законитоста на постапката на надзорот, односот на инспекторот или точноста на утврдената фактичка состојба, со образложение за причините за тоа.

(3) По завршувањето на надзорот записникот се потпишува и примерок се предава на институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога поради обемот и сложеноста на надзорот, неговата природа и околности не е можно да се состави записник во текот на надзорот, записникот се составува во службените простории на инспекциската служба во рок од три дена од денот на надзорот со образложение за причините. Примерок од записникот се доставува на потпишување и на произнесување на институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон, која може во рок од осум дена од денот на приемот на записникот да стави забелешка на неговата содржина.

(5) Во постапката на надзор инспекторот донесува заклучок и решение.

(6) Решението од ставот (5) на овој член, овластениот инспектор е должен да го донесе без одлагање, а најдоцна во рок од осум дена од завршувањето на надзорот.

(7) Против решението и заклучокот може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението или заклучокот до министерот.

Член 78-д

(1) Државниот управен инспекторат за спроведениот надзор во тековната година, најдоцна до 31 јануари донесува и доставува годишен извештај до министерот.

(2) Содржината на извештајот од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот.“

Член 29

По членот 78-д се додава нова Глава IX-б и два нови члена 78-ѓ и 78-е, кои гласат:

„IX-б. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ**Член 78-ѓ**

(1) Глоба во износ од 200 до 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на раководното лице на институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон, ако:

- го попречува инспекторот во вршењето на надзорот или кога во определениот рок не му ги достави бараните податоци (член 78-в став (1) алинеја 1),

- во определениот рок не го извести инспекторот за преземените мерки по записникот, односно решението (член 78-в став (1) алинеја 6) и

- во определениот рок не го изврши решението за отстранување на утврдените недостатоци (член 78-в став (2) алинеја 2).

(2) Глоба во износ од 150 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на раководителот на организациониот облик за управување со човечки ресурси или друго овластено лице од институцијата од членот 3 точка 3 на овој закон, ако:

- го попречува инспекторот во вршењето на надзорот (член 78-в став (1) алинеја 1),

- не постапи на начин кој му е определен, ги пречекори овластувањата и должностите (член 78-в став (2) алинеја 2),

- не ја стави на увид документацијата и податоците кои се потребни за вршење на надзорот (член 78-в став (1) алинеја 1) и

- не даде писмено или усно објаснување во врска со предметот на надзорот (член 78-в став (1) алинеја 3).

Член 78-е

(1) За прекршоците утврдени со овој закон прекршочната постапка ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.

(2) Пред поднесување на барање за покренување прекршочна постапка до надлежниот суд се врши поманување согласно со Законот за прекршоците.“

Член 30

Во членот 82 бројот “2“ се заменува со бројот “3“, а зборовите: “Агенцијата за државни службеници“ се заменува со зборот “Министерството“.

Член 31

Одредбите од членот 6 на овој закон со кој се додава нов член 18-а ќе започнат да се применуваат по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 32

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавните службеници.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 24 април 2011 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR NEPUNES PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për nepunes publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 50/10), në nenin 5 pika në fundin e fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "në pajtim me Kushtetuten".

Neni 2

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalet: "Konkursi publik për punesim nga neni 14 paragrafi (1) alineja 1 të këtij ligji, shpallet", zevendesohen me fjalet: "Me kerkese të institucionit nga neni 3 pika 3 të këtij ligji, Agjencia e Administratës (në tekstin e metejme: Agjencia) e shpall konkursin publik për punesim nga neni 14 paragrafi (1) alineja 1 të këtij ligji".

Neni 3

Në nenin 17 paragrafi (1) fjalet: "Personi udheheqes i institucionit" zevendesohen me fjalën "Agjencia".

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

„(2) Komisioni për Seleksionim perbehet prej tre anetareve: kryetari dhe dy anetare, prej të cileve kryetari dhe një anetar prej institucionit nga neni 3 pika 3 të këtij ligji, si dhe një anetar nga Agjencia, me ç'rast sigurohet parimi i perfaqesimit të drejte dhe perkates të qytetareve që u takojne të gjitha bashkesive. Kryetari dhe anetaret kane zevedes.“

Neni 4

Pas nenit 17 shtohen dy nene të reja 17-a dhe 17-b, si vijojne:

„Neni 17-a

(1) Procedura e seleksionimit të kandidatit për nepunes publik perbehet nga: seleksionimi administrativ, provimi për nepunes publik dhe intervista.

(2) Seleksionimi administrativ perbehet nga kontrolli i të dhenave të shenuara në fletëparaqitje për punesim me kushtet e percaktuara në konkursin publik.

(3) Provimi për nepunes publik perbehet prej pjesës së pergjithshme dhe pjesës praktike.

(4) Agjencia leshon vertetim për provimin e dhene për nepunes publik, që ka vlefshmeri prej dy vitesh, duke llogaritur nga dita e dhenies së provimit.

(5) Menyren e seleksionimit dhe punesimit të nepunesve publike e percakton ministri i Shoqerise Informatike dhe Administratës (në tekstin e metejme: ministri).

Neni 17-b

(1) Seleksionimi administrativ nga neni 17-a paragrafi (2) i këtij ligji, realizohet në afat prej pese ditesh pas perfundimit të konkursit publik.

(2) Provimi për nepunes publik nga neni 17-a paragrafi (3) i këtij ligji, realizohet në afat prej 15 ditesh, por jo në afat më të shkurter se dhjete dite nga dita e perfundimit të seleksionimit administrativ.

(3) Pas perfundimit të provimit për nepunes publik, në baze të rezultateve nga arsimi dhe provimi, Komisioni për Seleksionim realizon interviste me pese kandidatet më të suksesshem që e kane dhene provimin.

(4) Me perjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, intervista realizohet edhe me kandidatet që kane rezultate të njejtat, si edhe kandidatin e peste në liste.

(5) Në baze të rezultateve nga arsimi, provimi për nepunes publik dhe intervista, në afat prej tri ditesh nga dita e realizimit të intervistes, Komisioni për Seleksionim dorezon rang-liste nga tre kandidatet më të suksesshem te personi udheheqes i institucionit.“

Neni 5

Në nenin 18 pas paragrafit (1) shtohen kater paragrafe të rinj (2), (3), (4) dhe (5), si vijojne:

"(2) Vendimi për zgjedhjen e nepunesit publik, publikohet në ueb lokacionin e tabelës së shpalljeve të Agjencisë.

(3) Kandidati i zgjedhur jep test psikologjik dhe test të integritetit, ndërsa shpenzimet për dhenien e testeve janë në llogari të kandidatit të zgjedhur.

(4) Mendimin nga testi i realizuar psikologjik dhe testi i integritetit nga paragrafi (3) i këtij neni, personi i angazhuar profesional ia dërgon institucionit nga neni 3 paragrafi 3 i këtij ligji.

(5) Testi psikologjik dhe testi i integritetit me kandidatin e zgjedhur, realizohet në afat prej dhjetë ditësh, por jo në afat më të shkurtër se pesë dite nga dita e miratimit të vendimit për zgjedhje."

Në paragrafin (2) që behet paragraf (6) fjalet: "organi i cili vendos në shkallë të dytë" zëvendësohen me fjalën "Agjencia".

Në paragrafin (3) që behet paragraf (7) fjalet: "Organi nga paragrafi (2) i këtij neni" zëvendësohet me fjalën "Agjencia", ndërsa numri "15" zëvendësohet me fjalën "tete".

Paragrafi (4) behet paragraf (8).

Në paragrafin (5) që behet paragraf (9) fjalet: "të miratuar nga organi i shkallës së dytë" zëvendësohen me fjalën: "të Agjencisë", ndërsa pas fjaleve: "kandidati i pakenaqr" vihet presje dhe shtohen fjalet: "në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit".

Paragrafi (6) behet paragraf (10).

Neni 6

Pas nenit 18 shtohet nen i ri 18-a, si vijon:

"Neni 18-a

(1) Testi psikologjik me të cilin kontrollohen aftësitë sociale të kandidatit për kryerjen e punëve dhe detyrave në sherbimin publik perbehet nga teste psikologjike të pranuar ndërkombëtarisht.

(2) Testi i integritetit me të cilin kontrollohen vlerat etike dhe morale të kandidatit perbehet nga:

- testi që realizohet me shkrim në bazë të listës së përcaktuar standarde të pyetjeve dhe

- pjesa me gojë që nenkupton kontroll të njohurive të kandidatit dhe mundësive të shprehjes, elokuences dhe njohjes së rëndësive të sherbimit publik nepermjet dhenies së përgjigjeve në pyetjet nga kultura e përgjithshme.

(3) Për realizimin e testit psikologjik dhe testit të integritetit, Agjencia angazhon persona të licencuar profesionale nga institucioni profesional i pavarur dhe plotësisht i akredituar."

Neni 7

Në nenin 19 paragrafi (1) alineja 1 fjalet: "dy viteve" zëvendësohen me fjalën: "vitit të fundit".

Në alinene 2 fjalet: "dy vite" zëvendësohen me fjalën: "një vit".

Neni 8

Pas nenit 21 shtohen kater nene të reja 21-a, 21-b, 21-v dhe 21-g, si vijojne:

"Neni 21-a

I punësuar në organ të administratës shtetërore, organ ose institucion tjetër shtetëror, që nuk ka status të nepunesit publik dhe që i përmbush kushtet e vecanta nga neni 15 paragrafi (3) i këtij ligji, sipas nevojës ose me kërkesë të tij, pas provimit të dhënë paraprakisht për nepunes publik, mund të sistemohet në vend pune dhe ta marrë statusin e nepunesit publik në institucion në vend pune me titull perkates.

Neni 21 - b

(1) Personi që për here të parë punësohet në sherbimin publik, perkatesisht nepunesi publik që punësohet në vend më të lartë të punës nga i mëparshmi, obligohet për punë të detyrueshme provuese.

(2) Për kandidatin e zgjedhur për nepunes publik me arsim të lartë, puna provuese zgjat 12 muaj, ndërsa për kandidatin e zgjedhur me arsim të mesëm dhe nepunesin publik që punësohet në vend pune më të lartë nga i mëparshmi, puna provuese zgjat gjashtë muaj.

Neni 21 - v

(1) Kandidati i zgjedhur për nepunes publik, perkatesisht nepunesi i zgjedhur publik, që punësohet në vend pune më të lartë nga i mëparshmi, punën provuese e kryen në vendin e punës në të cilin është i sistemuar dhe aftësohet për kryerje të pavarur të punës, me ç'rast i sigurohet trajnim aftësimi për kryerjen e punës në vendin konkret të punës.

(2) Punën e kandidatit të zgjedhur për nepunes publik, perkatesisht të nepunesit të zgjedhur publik nga paragrafi (1) i këtij neni, e ndjek dhe vlerëson nepunes publik epror i drejtperdrejte, perkatesisht personi tjetër i caktuar nga personi udhëheqës i institucionit në rang të së paku një niveli më të lartë nga personi i zgjedhur për trajnim për kryerjen e punës në vendin konkret të punës (në tekstin e metejme: mentori).

(3) Personi udhëheqës i institucionit nga neni 3 pika 3 e këtij ligji, formon Komision për Dhenien e Provimit Profesional.

(4) Kandidati i zgjedhur, perkatesisht nepunesi i zgjedhur publik nga paragrafi (1) i këtij neni, e jep provimin profesional në afat prej 15 ditësh para mbarimit të kohezgjatjes së punës provuese.

(5) Menyren e realizimit të punës provuese, dhenien e provimit profesional dhe menyren e vlerësimit, i përcakton ministri.

Neni 21 - g

(1) Në fund të punës provuese kandidati i zgjedhur për nepunes publik, perkatesisht nepunesi i zgjedhur publik që punësohet në vend pune më të lartë nga i mëparshmi, vlerësohet me nota si vijojne:

- "mjaftueshem", kur në bazë të vlerësimit të mentorit për punën dhe njohuritë e treguara dhe rezultatet nga provimi profesional nga neni 21-v paragrafi (4) i këtij ligji, mund të pritët se me sukses do t'i kryejë punët në vendin konkret të punës dhe

- "pamjaftueshem", kur në bazë të vlerësimit të mentorit për punën dhe njohuritë e treguara dhe rezultatet nga provimi profesional nga neni 21-v paragrafi (4) i këtij ligji, nuk mund të pritët se me sukses do t'i kryejë punët nga vendi konkret i punës.

(2) Kandidati i zgjedhur për nepunes publik, i cili pas perfundimit të punës provuese, është vlerësuar me note "mjaftueshem", e fiton statusin e nepunesit publik dhe sistemohet në vend pune për të cilin ka qenë në punë provuese.

(3) Nepunesi publik që punësohet në vend pune më të lartë nga i mëparshmi dhe pas perfundimit të punës provuese është vlerësuar me note "mjaftueshem", sistemohet në vend pune për të cilin ka qenë në punë provuese.

(4) Kandidatit të zgjedhur për nepunes publik, perkatesisht nepunesit të zgjedhur publik, i cili pas perfundimit të punës provuese, është vlerësuar me note "pamjaftueshem" i nderpritët punësimi në sherbimin publik, perkatesisht kthehet në vendin e punës në të cilin ka qenë i sistemuar paraprakisht, nese kandidati është nga institucioni i njejtë, perkatesisht i nderpritët punësimi nese kandidati është nga institucion tjetër.

(5) Personi udheheqes i institucionit nga neni 3 pika 3 e ketij ligji, në afat prej tri ditësh pas perfundimit të punës provuese miraton aktvendim për marrje të statusit të nepunesit publik dhe sistemohet në vend pune, ose për ndërprerje të punësimit, perkatesisht për sistemim në vend pune, ose për kthim në vendin e meparshëm të punës nese kandidati është nga institucioni i njejtë, ose për ndërprerje të punësimit nese kandidati është nga institucion tjetër.

(6) Kunder aktvendimit nga paragrafi (5) i ketij neni, kandidati i zgjedhur për nepunes publik perkatesisht nepunesi i zgjedhur publik, ka të drejtë ankese në Agjenci, në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(7) Agjencia vendos në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të ankës.

(8) Kunder vendimit të Agjencise, kandidati perkatesisht nepunesi publik i pakenaqur, ka të drejtë padie në gjykatën kompetente në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit."

Neni 9

Në nenin 22 paragrafi (1) pas fjales "ligji" shtohen fjalet: "pas pelqimit paraprak të Sekretariatit për Implementimin e Marreveshjes Kornize", ndersa fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shtetore: zevendesohet me fjalet: "Ministrise së Shoqerise Informatike dhe Administrates (në tekstit e metejme: Ministria)".

Në paragrafin (3) fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shtetore miraton udhezim për" zevendesohet me fjalet: "Ministri e percakton".

Neni 10

Në nenin 24 paragrafi (3), fjalet: "i Drejtësisë" shlyhen.

Neni 11

Në nenin 28 paragrafi (2) fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalën "Ministrise".

Neni 12

Në nenin 41 paragrafi (1) pika 2 fjalet "10% deri në 30%" zevendesohen me fjalet "20% perkatesisht 30%".

Neni 13

Në nenin 42 paragrafi (1) pas pikes 3 shtohet pike e re 4, si vijon:

"4) moskryerja apo kryerja e pandergjegjshme, jo në kohe, e pasjellshme ose e pakujdesshme e punëve dhe detyrave të punës me pasoja më të lehta nga shkelja."

Pika 4 behet pike 5.

Në piken 5) e cila behet pike 6) fjala "shtetoror" zevendesohet me fjalën "publik".

Në paragrafin (2) numri "10%" zevendesohet me numrin "20%".

Neni 14

Në nenin 44 paragrafi (2) alineja 1 fjalet: "10% deri në 30%" zevendesohet me numrin "30%".

Neni 15

Në nenin 51 paragrafi (1) fjalet: "nepermjet institucionit, në organin që vendos në shkallë të dytë" zevendesohet me fjalet: "në Agjenci".

Në paragrafin (2) fjalet: "Organi nga paragrafi (1) i ketij neni" zevendesohen e fjalën "Agjencia", ndersa numri "15" zevendesohet me fjalën "tete".

Neni 16

Në nenin 53 paragrafi (2) fjalet: "nepermjet institucionit në organin që vendos në shkallë të dytë" zevendesohen me fjalet: "në Agjenci".

Neni 17

Në nenin 59 paragrafi (1) fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalën "Ministrise".

Në paragrafin (2) fjalet: "percaktohet me akt të Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalet: "i percakton ministri".

Neni 18

Në nenin 61 paragrafi (4) fjalet: "percaktohet me akt të Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalet: "i percakton ministri".

Neni 19

Në nenin 62 paragrafi (2) fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalën: "Ministrise".

Në nenin (3) fjalet: "percaktohet me akt të Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalet: "i percakton ministri".

Neni 20

Në nenin 63 paragrafi (2) fjalet: "nepermjet institucionit në organin që vendos në shkallë të dytë" zevendesohen me fjalet: "në Agjenci".

Në paragrafin (3) fjalet: "Organi nga paragrafi (2) i ketij neni" zevendesohen me fjalën: "Agjencia".

Neni 21

Në nenin 68 pas alineje 3 shtohet aline e re 4, si vijon:
"-me kerkese të personit udheheqes të institucionit, nese nepunesi nuk i kryen detyrat e punës të percaktuara në pershkrimin e vendit të punës, e me kete rast i jane siguruar kushtet e nevojshme, udhezimet dhe orientimet për punë, si dhe ka qene i paralajmëruar paraprakisht me shkrim se ekziston pakenaqesi nga menyra e kryerjes së detyrave të punës dhe i është percaktuar afat jo më i gjatë se 30 dite, në të cilin ka mundur ta permiresoje punën e vet."

Neni 22

Në nenet 70 paragrafet (1) dhe (2), 71 paragrafet (1), (2) dhe (3) dhe 72 paragrafet (1) dhe (2) fjalet: "në organin që vendos në shkallë të dytë" zevendesohet me fjalën "Agjenci".

Neni 23

Neni 73 shlyhet.

Neni 24

Në nenin 74 paragrafi (1) fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalën "Ministria".

Neni 25

Në nenin 76 paragrafi (1) fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalën "Ministrise".

Në paragrafin (2) fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shtetore ka për detyrë" zevendesohen me fjalet: "Ministria ka për detyrë".

Në paragrafin (3) fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalën "ministrit".

Neni 26

Në nenin 77 paragrafi (4) fjalet: "paragrafet (1) dhe (2)" zevendesohen me fjalet: "paragrafet (2) dhe (3)", nder-sa fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shtetore" zevendesohen me fjalën "Ministria".

Neni 27

Në nenin 78 paragrafi (1) fjalet: "Agjencia e Nepune-sve Shtetore" zevendesohen me fjalën "Ministria".

Në paragrafin (3) fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shte-tore" zevendesohen me fjalën "ministrit".

Neni 28

Pas nenit 78 shtohet Kapitull i ri IX-a dhe pese nene të reja 78-a, 78-b, 78-v, 78-g dhe 78-d, si vijojne:

"IX-a. MBIKEQYRJA

Neni 78-a

(1) Inspektorati Shtetoror Administrativ kryen mbikeq-yrje mbi zbatimin e ketij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji, në institucionet nga neni 3 pika 3 e ketij ligji, pervec mbikeqyrjes që në pajtim me ligjin eshte në kompetence të organit tjetër shtetor.

(2) Mbikeqyrjen nga paragrafi (1) e kryejne inspekto-ret.

(3) Inspektori i ka autorizimet e percaktuara me ligj.

Neni 78-b

(1) Mbikeqyrja mund të jete e rregullt, e jashtezakonsh-me dhe kontrolluese.

(2) Mbikeqyrje e rregullt eshte mbikeqyrja e paralajme-ruar dhe perfshin mbikeqyrje mbi zbatimin e ketij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji, si dhe mbikeq-yrje mbi zbatimin e perfaqesimit të drejte dhe perkates të bashkesive. Mbikeqyrja e rregullt kryhet sipas programit vjetor që ministri e miraton deri më 31 dhjetor në vitin rr-jedhes për vitin e ardhshëm.

(3) Mbikeqyrje e jashtezakonshme eshte mbikeqyrja e paparalajmeruar, që kryhet me detyre zyrtare, me kerkese të personit fizik ose personave juridike, në rast të dyshimit për zbatimin e ketij ligji dhe rregullave të miratuara në ba-ze të ketij ligji.

(4) Mbikeqyrje inspektuese kontrolluese kryhet pas ka-limit të afatit të percaktuar në aktin e inspektimit të miratu-ar nga inspektori, me ç'rast inspektori gjate percaktimit të gjendjes faktike do të konstatoje se institucioni nga neni 3 pika 3 e ketij ligji, pjeserisht ka vepruar ose nuk ka vepruar sipas aktit të miratuar të inspektimit.

(5) Mosveprimi, perkatesisht veprimi i pjeseshëm sipas aktit të inspektimit paraqet baze për zbatimin e masave ins-pektuese në pajtim me ligjin.

(6) Ministri e percakton menyren e kryerjes së mbikeq-yrjes.

Neni 78-v

(1) Institucioni nga neni 3 pika 3 e ketij ligji, ka për detyre që inspektorit:

- t'i mundesoje kryerje të papenguar të mbikeqyrjes ins-pektuese dhe t'ia paraqese për shikim dokumentacionin dhe të dhenat, që jane të nevojshme për kryerjen e mbikeqyrjes,
- t'i siguroje kushte të domosdoshme për pune të papen-guar dhe konstatim të gjendjes faktike,
- t'i jape sqarim me shkrim ose me goje lidhur me len-den e mbikeqyrjes,

- me kerkese me shkrim të inspektorit në afatin e perca-ttuar me kerkese, inspektorit t'i dorezoje ose të perpiloje të dhena të sakta dhe të plota, raporte, materiale ose doku-mente tjera, që jane të domosdoshme për realizimin e mbi-keqyrjes,

- t'i jape informata tjera lidhur me lenden e mbikeqyrjes dhe

- në afatin e percaktuar ta njoftoje inspektorin për ma-sat e ndermarra spas procesverbalit, perkatesisht aktvendi-mit.

(2) Në pajtim me ligjin për menjanimin e parregullsive të konstatuara, inspektori ka të drejte dhe për detyre që in-stitucionit nga neni 3 pika 3 të ketij ligji:

- t'i sugjeroje për parregullsite e konstatuara dhe të per-caktoje afat për menjanimin e tyre,

- t'i urdherojë të ndermarre masa dhe aktivitete perkate-se në afat të cilin do ta percaktoje dhe

- t'i parashtroje kerkese për ngritje të procedures kun-dervajtese.

(3) Për menjanimin e mangesive të konstatuara, inspe-ktori mund të kryeje edhe autorizime dhe pergjegjesi tjera në pajtim me ligjin.

(4) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes nuk guxon të cenohet fshehtesia e të dhenave personale.

Neni 78-g

(1) Për mbikeqyrjen e kryer, inspektori perpilon proce-sverbal në vendin e kryerjes së mbikeqyrjes, në të cilin she-nohen: emri i organit që e kryen veprimin, vendi, dita dhe ora kur eshte kryer mbikeqyrja, lenda në të cilen kryhet mbikeqyrja, emrat e personave të pranishëm dhe perfaqe-suesit ose të autorizuarit e tyre.

(2) Institucioni nga neni 3 pika 3 të ketij ligji, ka të drejte të jape deklarata në procesverbal dhe verejtje lidhur me ligjshmerine e procedures së mbikeqyrjes, sjelljen e inspektorit ose sakesine e gjendjes së konstatuar faktike, me arsyetimin e shkaqeve për kete.

(3) Pas perfundimit të mbikeqyrjes procesverballi nenshkruhet dhe ekzemplari i dorezohet institucionit nga neni 3 pika 3 të ketij ligji.

(4) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, kur për shkak të vellimit dhe nderlikueshmerise së mbikeqyrjes, natyres dhe rrethanave të saj, nuk eshte e mundur të perpi-lohet procesverbal gjate mbikeqyrjes, procesverballi perpi-lohet në lokalet zyrtare të sherbimit inspektues në afat prej tri ditesh nga dita e mbikeqyrjes me arsyetimin e shkaqeve. Ekzemplari i procesverbalit dorezohet për nenshkrim dhe pronomim të institucionit nga neni 3 pika 3 të ketij ligji, i cili mundet në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të procesverbalit të paraqese verejtje për permbajtjen e tij.

(5) Në proceduren e mbikeqyrjes, inspektori miraton konkluzion dhe aktvendim.

(6) Aktvendimin nga paragrafi (5) i ketij neni, inspe-ktori i autorizuar ka për detyre që ta miratoje pa prolongim, e më së voni në afat prej tete ditesh nga perfundimi i mbi-keqyrjes.

(7) Kunder aktvendimit dhe konkluzionit mund të para-qitet ankese në afat prej tete ditesh nga pranimi i aktvendi-mit ose konkluzionit, te ministri.

Neni 78-d

(1) Inspektorati Shtetoror Administrativ për mbikeqyr-jen e kryer në vitin rrjedhes, më së voni deri më 31 janar miraton dhe i dorezon raport vjetor ministrit.

(2) Permbajtjen e raportit nga paragrafi (1) të ketij neni e percakton ministri."

Neni 29

Pas nenit 78-d shtohet Kapitull i ri IX-b dhe dy nene të reja 78-gj dhe 78-e, si vijojne:

"IX-b. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE

Neni 78-gj

(1) Gjobe në shume prej 200 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, për kundervajtje do t'i shqiptohet personit udheheqes të institucionit nga neni 3 pika 3 e ketij ligji, nese:

- e pengon inspektorin në kryerjen e mbikeqyrjes ose kur në afatin e percaktuar nuk ia dorezon të dhenat e kerkuara (neni 78-v paragrafi (1) alineja 1),

- në afatin e percaktuar nuk e njofton inspektorin për masat e ndermarra sipas procesverbalit, perkatesisht aktvendimit (neni 78-v paragrafi (1) alineja 6) dhe

- në afatin e percaktuar nuk e zbaton aktvendimin për menjanimin e parregullsive të konstatuara (neni 78-v paragrafi (2) alineja 2).

(2) Gjobe në shume prej 150 deri në 800 euro në kundervlere me denare, për kundervajtje do t'i shqiptohet udheheqesit të formes organizative për menaxhim me resurse njerezore ose personit tjetër të autorizuar të institucionit nga neni 3 pika 3 të ketij ligji, nese:

- e pengon inspektorin në kryerjen e mbikeqyrjes (neni 78-v paragrafi (1) alineja 1),

- nuk vepron në menyre që i eshte percaktuar, i tejkalon autorizimet dhe detyrat (neni 78-v paragrafi (2) alineja 2),

- nuk i paraqet në shikim dokumentacionin dhe të dhenat e nevojshme për kryerjen e mbikeqyrjes (neni 78-v paragrafi (1) alineja 1) dhe

- nuk jep sqarim me shkrim ose me goje lidhur me lenden e mbikeqyrjes (neni 78-v paragrafi (1) alineja 3).

Neni 78-e

(1) Për kundervajtjet e percaktuara me kete ligj procedure për kundervajtje e udheheq dhe sanksion për kundervajtje shqipton gjykata kompetente.

(2) Para parashtrimit të kerkeses për ngritjen e procedures për kundervajtje në gjykatën kompetente kryhet barazim, në pajtim me Ligjin për kundervajtje."

Neni 30

Në nenin 82 numri "2" zevendesohet me numrin "3", ndersa fjalet: "Agjencise së Nepunesve Shteterore" zevendesohen me fjalen "Ministrise".

Neni 31

Dispozitat e nenit 6 të ketij ligji me të cilin shtohet nen i ri 18-a, do të fillojne të zbatohen pas gjashte muajve nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 32

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për nepunes publike.

Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", ndersa do të filloje të zbatohet nga 24 prilli 2011."

875.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1519/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за тутун и тутунски производи ("Службен весник на Република Македонија" број 24/2006, 88/2008 и 31/10), во членот 2 зборот „никоцијана“ се заменува со зборот „nicotiana“, а во заградата по зборот „tabacum“ се додава буквата „L“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. **Тутунски производи** се производите подготвени од тутун за пушење, цвакање и шмркање;

2. **Пури и цигарилоси** се свитоци од тутун наменети за пушење со една обвивка или со внатрешна и надворешна обвивка, кои се:

- направени исклучиво од природен тутун,

- со надворешна обвивка од природен тутун или

- со надворешна обвивка со боја на тутун и внатрешна обвивка, двете од реконституиран тутун, ако најмалку 60% од парчињата тутун во нив имаат ширина и должина поголема од 1,75 мм, надворешната обвивка е завиткана спирално, а пурата има врв заострен за 30 степени во однос на оската на пурата или

- со надворешна обвивка со боја на тутун и внатрешна обвивка, двете од реконституиран тутун, ако нивната тежина по парче без филтер и додаток за во уста изнесува 2,3 г или повеќе и ако најмалку 60% од парчињата тутун во нив имаат ширина и должина поголема од 1,75 мм, а ширината на обвивката во најмалку една третина од должината на ролната изнесува 34 мм. Тежината по парче е просечната тежина на 1.000 парчиња без филтер и додаток за во уста;

3. **Реконституиран или хомогенизиран тутун** е фолија со дебелина на тутунски лист изработена од тутунска прашина, тутунска ситневина и тутунски ребра поврзани со соодветни скробни лепила;

4. **Тутунски ребра** - главна нерватура (жили) на тутунските лисја кои по соодветна обработка влегуваат во состав на тутунските производи;

5. **Цигари се:**

- свитоци од тутун што може да се пушат, а што не се пури или цигарилоси,

- свитоци од тутун, кои со индустриски процес се вметнуваат во хартиени туби за цигари и

- свитоци од тутун кои со индустриски процес се виткаат во хартија за цигари.

Еден свиток од тутун од типот во ставот 1 алинеи 1, 2 и 3 од овој член ќе биде сметан како две цигари, при наплаќање акциза кога, несметајќи го филтерот или делот за во уста, е подолг од 9 см, но не подолг од 18 см како три цигари кога, несметајќи го филтерот или делот за во уста, е подолг од 18 см, но не подолг од 27 см итн.;

6. **Тутун за пушење е:**

- сецкан или на друг начин иситнет, ткаен (разvlakнет) или во плочи пресуван тутун кој може да се пуши без натамошна индустриска преработка, кога е наменет за пушење и малопродажба, а не спаѓа во пури и цигарилоси според точката 2 на овој член или во цигари според точката 3 на овој член,

- фино сецкан тутун за правење цигари кога 25% по маса од парчињата тутун имаат ширина помала од 1 мм, како и 25% по маса од парчињата тутун со ширина поголема од 1 мм и кој е наменет да се продаде за правење цигари и

- тутунот за пушење од алинејата 1 на оваа точка ќе се смета како и на друг начин подготвен тутун за пушење, освен фино сецканиот тутун за виткање цигари од алинејата 2 на оваа точка;

7. **Тутун за орална употреба** ги опфаќа сите тутунски производи, со исклучок на оние кои се наменети за пушење или цваќање, направени целосно или делумно од тутун, во облик на прашок или во форма на парчиња или во каква било комбинација на тие форми, особено оние што се нудат во пакувани кеси или порозни кеси, или во форма слична на прехранбени производи;

8. **Катран** е дехидриран суров кондензат од чадот, кој не содржи никотин;

9. **Никотин** е никотински алкалоид;

10. **Јаглероден моноксид** е токсичен гас кој е составен дел од чадот што се јавува при пушењето;

11. **Адитив на тутунскиот производ** е секој материјал освен тутунот кој се додава на тутунскиот производ со цел за подготовка, третман, преработка и пакување со намера да се влијае на органолептичките, хемиските, физичките и микробиолошките карактеристики на производот;

12. **Пакување** е единечна кутија или опаковка во која се продава тутунскиот производ, не земајќи ја предвид просирната опаковка;

13. **Суров тутун** е тутун во листови, исушен, но сè уште необработен;

14. **Јарма бала** е пакувана единица од суров неферментиран тутун, спакуван во обвивка од конопено или памучно платно;

15. **Картонска кутија** е паковна единица на суров неферментиран тутун и/или ферментиран тутун;

16. **Дара** е одбивање на дел од вкупната тежина на балата, односно тежината на амбалажниот материјал (обвивка од конопено или памучно платно или картонска кутија);

17. **Ферментиран тутун** е полуфабрикат кој се добива под дејство на надворешни (температура, релативна влага, аерација) и внатрешни (тутунски ферменти) фактори од моментот на изумирање на клетката кај тутунскиот лист;

18. **Тонга бала** е пакувана единица од индустриски класи на неферментиран или ферментиран тутун во лист, спакуван во обвивка од конопено или памучно платно или картонска кутија;

19. **Тутунско семе** е орган за размножување и е наменето за производство на тутун по пат на генеративно размножување;

20. **Пелетирано (пилирано) тутунско семе** е семе специјално обработено и обложено со материја;

21. **Производство на тутун** е производство на тунов расад, расадување, одгледување на тутунски растенија на нива, откинување на лисјата од растенијата, сушење на тутунските лисја и примарна (домашна) манипулација на суров тутун;

22. **Откуп на тутун** е проценка и преземање на суровиот тутун во простории предвидени во членот 21 од овој закон;

23. **Сместување на откупениот тутун** е сместување на откупениот тутун во простории предвидени во членот 21 од овој закон;

24. **Обработка на тутун** е индустриска манипулација и ферментација (сезонска, вонсезонска, ридраинг и софтвераинг постапка) за добивање на ферментиран тутун;

25. **Обработен тутун** е тутун во форма на цели растенија или листови во природна состојба или како сушени или ферментирани листови, цели или оджилени/стрипсирани (оголени), потсечени или непотсечени, кршени или исечкани (вклучувајќи исечкани делови во различна форма, но не и готов тутун за пушење) и тутунски ребра, кои можат да бидат третирани (сосирани или натопени) со течност со соодветен состав, главно со цел да се спречи мувлосувањето и сушењето и да се зачува миризливоста;

26. **Промет на ферментиран тутун** е купопродажба, извоз и увоз на ферментиран тутун;

27. **Производство на тутунски производи** е индустриска постапка за производство, пакување на производите направени од тутун, кои се наменети за пушење, цваќање и шмркање;

28. **Промет на тутунски производи** е извоз, увоз, продажба, како и секоја друга активност за промет на тутунски производи;

29. **Следливост** е способност да се следи и проследи тутунот, адитивите или штетните супстанции кои ги има или е очекувано да бидат вградени во тутунските производи прку сите фази на производство, промет и дистрибуција;

30. **Контрола на квалитет и безбедност на тутун и тутунски производи** е контрола извршена од страна на надлежните инспектори заради утврдување на присуството на штетни материи и други загадувачи/контаминенти (физички, хемиски и биолошки) со цел да се превенираат ризиците од аспект на обезбедување квалитет и безбедност на истите;

31. **Загадувач/контаминент** е секоја состојба што ненаменски е присутна во тутунот и тутунскиот производ како резултат на производство, сушење, преработка и пакување вклучувајќи го и загадувањето од животната средина;

32. **Примерок за анализа** е примерок или количество од тутун и тутунски производи даден за анализа и

33. **Мостри тутун** се репрезентативни примероци на тутун по типови и класи согласно со мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во лист.“

Член 3

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„За тутунски производи се сметаат:

- а) пури и цигарилоси;
- б) цигари и
- в) тутун за пушење.“

Член 4

Во членот 5 по зборот „на“ се додаваат зборовите: „зелени делови од тутунското растение, неферментиран тутун, ферментиран тутун и“, а зборот „оптек“ се заменува со зборот „промет“.

Член 5

Во членот 6 зборот „физички“ се заменува со зборовите: „семејни земјоделски стопанства“.

Член 6

Членот 7 се менува и гласи:

„Производителот пред да склучи договор за производство и откуп е должен да го пријави производството на тутун од производната година најдоцна до 31 март во тековната година во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е седиштето или местото на живеење на производителот независно од местото на извршување на земјоделската дејност.

Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на носителот на земјоделското стопанство - производител на тутун му издава заверен евидентен лист за пријавено производство со сите катастарски парцели на кои ќе произведува тутун, по типови и количини на тутун и податоците за издадените евидентни листови ги внесува во единствениот регистар на земјоделски стопанства.

Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нема да го издаде евидентниот лист од ставот 2 на овој член доколку производителот не го пријави производството на тутун согласно со ставот 1 од овој член.

Формата и содржината на евидентниот лист, начинот на пријавувањето од ставот 1 на овој член, потребната документација, како и начинот на издавање на евидентниот лист ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 7

Членот 8 се менува и гласи:

„Производителите на тутун се должни да употребуваат сертифициран семенски материјал (семенски материјал) од откупувачите на тутун, а обезбеден од регистриран производител на тутунско семе, согласно со закон.

Откупувачот на тутун е должен да обезбеди тутунско семе од регистриран производител на тутунско семе, според договорените површини, во количина најмалку од 90 г/ха за ориентален тутун, од 40 г/ха за полуориентален тутун и од 20 г/ха за крупнолисни сорти на тутун, а за пелетрирано семе во количина најмалку 250 г/ха за ориентален тутун, 90 г/ха за полуориентален тутун и 40 г/ха за крупнолисни сорти на тутун.

Откупувачот е должен репроматеријалот (семенски материјал и производи за заштита на растенија), да ги обезбеди без надоместок на тутунопроизводителите.“

Член 8

Во членот 9 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во печатена и електронска форма“.

Член 9

Во членот 12 став 4 зборовите: „заверениот картон“ се заменуваат со зборовите: „евидентен лист за пријавено производство“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и е должен да го врати на производителот“.

Во ставот 5 зборовите: „заверен картон“ се заменуваат со зборовите: „евидентен лист за пријавено производство“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Со производителот може да се склучи нов договор и по рокот од ставот 6 на овој член, доколку откупувачот паднал во стечај или ликвидација или е избришан од регистарот на откупувачи на тутун.“

Член 10

Во членот 13 алинеја 6 по зборовите: „надоместок за“ се додаваат зборовите: „организирањето и“.

Член 11

Во членот 18 став 2 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или е избришан од регистарот на откупувачи на тутун“.

Член 12

Членот 20 се менува и гласи:

„Откуп и обработка на тутун можат да вршат трговски друштва (откупувачи) чија приоритетна дејност е трговија на големо со суров тутун, кои се запишани во регистарот на откупувачи на тутун што го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Откупувачите се должни во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство без одложување да ја пријават секоја промена на името, адресата, седиштето или дејноста и да достават барање за промена со соодветни докази.

За промените од ставот 2 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение.

Пред откупот на тутунот од тековната реколта, а најдоцна до 1 ноември откупувачите се должни до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и до Државниот инспекторат за земјоделство да ги пријават локациите на сите откупни пунктови во кои ќе се врши откуп на тутун заради вршење увид за исполнување на условите согласно со овој закон.

Откупувачот е должен да обезбеди соодветен документ од банка како доказ за обезбедени финансиски средства за договорените количини на тутун од тековната реколта најдоцна до почетокот на откуп на тутунот.

Откупувачот е должен да отвори откупни пунктови во населени места со договорено производство повеќе од 200 тони тутун.

Откупувачот може да отвори откупни пунктови и во населени места каде што договореното производство е помалку од 200 тони.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун.“

Член 13

Во членот 21 став 1 алинеја 2 по зборот „соодветна“ се додаваат зборовите: „и баждарена“.

Алинејата 5 се менува и гласи:

„- да има позитивни показатели за оцена на работењето во информацијата за економско-финансиската состојба издадена од Централниот регистар на Република Македонија.“

Во алинејата 6 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и намирени обврски согласно со членот 27 став 3 од овој закон“.

Член 14

Во членот 22 став 3 зборовите: „и бришење од“ се заменуваат со зборот „во“.

Член 15

По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи:

„Член 22-а

Државниот инспекторат за земјоделство кај регистрираните откупувачи, најмалку еднаш во годината врши увид на исполнувањето на условите од членот 21 став 1 на овој закон, а записникот за извршениот увид го доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Врз основа на записникот од ставот 1 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со решение го брише запишаниот откупувач од Регистарот од членот 21 на овој закон во следниве случаи:

- по писмено барање од органот на управување на запишаниот откупувач,
- при објавување на ликвидација или отворена стечајна постапка,
- доколку се утврди дека откупувачот дал неточни податоци при запишување во регистарот,
- не ги отвора пријавените откупни пунктови и не врши откуп согласно со овој закон,
- не обезбедува сертифициран семенски материјал согласно со овој закон,
- не врши проценка согласно со Правилникот за мерила за квалитативна и квантитативна проценка на суровиот тутун и
- кога ќе престане да исполнува најмалку еден од условите од членот 21 на овој закон.

Против решението од ставот 2 на овој член откупувачот на тутун може во рок од 15 дена од денот на приемот на истото да изјави жалба до Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството на Владата на Република Македонија.

По конечност на решението од ставот 2 на овој член, откупувачот се брише од Регистарот.“

Член 16

Членот 23 се менува и гласи:

„Откупот на тутунот произведен во тековната година започнува во сите откупни пунктови кои се пријавени најдоцна од 15 декември во тековната производна година и завршува најдоцна до 15 март во наредната година. За затворањето на откупните пунктови откупувачот доставува писмено известување до Државниот инспекторат за земјоделство.

Откупувачот со план за откуп ја утврдува динамиката на откуп на тутунот од тековната реколта пред почетокот на откупот, по истиот треба да се придржува и е должен да ги извести производителите со кои склучил договор за денот и времето на преземањето на тутунот.

Планот за откуп од ставот 2 на овој член откупувачот го доставува до Државниот инспекторат за земјоделство најдоцна три дена пред почетокот на откупот.“

Член 17

Во членот 24 став 2 зборовите: „со правилник кој се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ се бришат.

Член 18

Во членот 25 став 1 зборовите: „примероци (мостри)“ се заменуваат со зборот „мостри“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Верифицираните мостри се подигаат во ист ден од страна на сите откупувачи на тутун по претходно известување од комисијата.“

Ставот 3 станува став 4.

Член 19

По членот 26 се додава член 26-а, кој гласи:

„Член 26-а

Доколку проценителот на откупен пункт изврши погрешна проценка на тутунот од тековната реколта на 30 производители спротивно на мерилата од членот 24 на овој закон, а тоа ќе биде потврдено од комисијата за повторна проценка на тутунот од членот 29 на овој закон, лиценцата ќе му биде одземена и ќе се забрани полагање во рок од три години.“

Член 20

Во членот 27 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Највисоката асоцијација на тутунопроизводители - Сојуз на здруженија на тутунопроизводители е должна да обезбеди постојано присуство на претставник при процената на тутунот.“

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите: „Надоместокот за“ се додаваат зборовите: „организирањето и“.

Во ставот 4 кој станува став 5 по зборот „трошоци“ се додаваат зборовите: „за организирање и застапување на претставникот од здружението“.

Член 21

Членот 28 се менува и гласи:

„Проценувачот ги одредува типот и класата на тутунот според мострите од членот 25 на овој закон, количината (брuto и нето тежина), одбитоците и спорниот тутун, ги објавува јавно и ги забележува во книгата за проценка што ја води откупувачот.

Производителот добива од откупувачот заверена дневна потврда за предадениот тутун во која е наведена брuto и нето тежина, дара и одбитоци (песок и влага) и податоци за спорен тутун по класа и килограми.

Формата, содржината и начинот на водење на книгата за проценка ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 22

Членот 29 се менува и гласи:

„Производителот или претставникот на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводители може да даде приговор за процената во однос на квалитетот и квантитетот на тутунот за откуп во моментот на предавање-то на тутунот.

Откупувачот е должен тутунот кој е предмет на приговорот од ставот 1 на овој член да го прими и да го евидентира во книгата за приговори и писмено истиот ден да го пријави до комисија за повторна проценка формирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за подрачјето каде што се откупува тутунот. Производителот е должен спорниот тутун да го остави во откупниот пункт каде што е извршена процената.

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од по еден претставник на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, откупувачот и здружението на тутунопроизводители. Претставникот од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е претседател на комисијата.

Членовите на комисијата мора да ги исполнуваат условите за проценувач од членот 26 на овој закон. Откупувачот и Сојузот на здруженијата на тутунопроизводители се должни да обезбедат претставници за работа на комисијата.

Комисијата од ставот 2 на овој член во рок од еден ден од денот на приемот на приговорот врши повторна проценка на оспорениот тутун и за својата работа води записник.

Комисијата одлучува со мнозинство гласови и одлуката за процената на комисијата е конечна и се заведува во книгата за приговори. Откупувачот и производителот не смеат да ја попречуваат работата на комисијата.

Комисијата од ставот 2 на овој член за случаите од членот 26-а на овој закон доставува предлог за одземање на лиценцата до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Формата, содржината и начинот на водење на книгата за приговори ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 23

Во членот 30 став 2 по зборот „водењето“ се става запирка и се додава зборот „доставувањето“.

Во ставот 3 зборовите: „подрачната единица на“ се бришат.

Член 24

Во членот 31 став 1 зборовите: „картон за производство“ се заменуваат со зборовите: „евидентен лист за пријавено производство“.

Член 25

Во членот 34 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За промет, извоз и увоз на ферментираниот тутун се издава сертификат за квалитет согласно со членот 57 став 1 на овој закон.“

Член 26

Во членот 36 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За промет, извоз и увоз на тутунски производи се издава сертификат за квалитет и безбедност согласно со членот 58 став 3 на овој закон.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 27

Членот 40 се менува и гласи:

„Тутунските производи и тутунот за пушење не смеат да содржат никакви забранети адитиви, непознати супстанции, штетни материи и други загадувачи/контаминенти (физички, хемиски и биолошки).

Адитивите дозволени да се користат во производство на тутунски производи и тутунот за пушење, нивната точна цел на употреба и односните услови за хигиена ги пропишува министерот за здравство во листа на дозволени адитиви.

Листата на забранети адитиви ја пропишува министерот за здравство.

Производителите и увозниците на тутунските производи по барање на Министерството за здравство се должни да достават на пропишан образец податоци за адитивите кои се користат во изработката на тутунските производи и тутунот за пушење.

Формата и содржината на образецот од ставот 4 на овој член, начинот на неговото доставување и користењето на податоците ги пропишува министерот за здравство.

Домашните и увезените цигари не смеат да содржат адитиви кои не се дозволени во Република Македонија.

Нема да се поднесува барање за употреба на природните делови на суровиот тутун.

Начинот на мерење на штетни материи и други загадувачи/контаминенти (физички, хемиски и биолошки), како и начинот и методите на земање примероци за утврдување на штетните материи и други загадувачи/контаминенти (физички, хемиски и биолошки) во тутунските производи ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со министерот за здравство.“

Член 28

Во членот 43 став 1 точка 3 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Во точката 5 по зборот „катран“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „никотин“ се додаваат зборовите: „и јаглород моноксид“.

Член 29

Во членовите 53 став 1, 54 став 5 и 55 ставови 1 и 3 зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите: „Царинската управа“.

Член 30

Членот 57 се менува и гласи:

„Контрола на квалитетот на ферментираниот тутун при извоз и увоз врши Државниот инспектор за земјоделство.

Анализа на земените примероци од страна на државниот инспектор за земјоделство за контрола на квалитетот врши акредитирана лабораторија од областа на тутунот од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија која издава сертификат за квалитет.

Трошоците за контрола на квалитетот и за анализа се на товар на правното лице од член 34 на овој закон.

По добивањето на резултатите, доколку барателот не е задоволен, во рок од 24 часа по нивното примање може да поднесе приговор до акредитирана лабораторија од областа на тутунот која ги вршела испитувањата. Лабораторијата е должна најдоцна во рок од три дена да се изјасни по приговорот.

Начинот на вршење на контрола на квалитетот на тутунот, формата и содржината и начин на издавање на сертификатот од ставот 2 на овој член, како и начинот и методите на земање примероци за анализа на квалитет на тутунот ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 31

Членот 58 се менува и гласи:

„Контрола на квалитетот и безбедноста на тутунските производи при извоз и увоз врши државниот инспектор за земјоделство.

Содржината на катран, никотин и јаглороден моноксид во основниот чад на цигарата треба да биде проверена и потврдена од акредитирана лабораторија согласно со прописите за акредитација.

Акредитираната лабораторија ќе ги утврди измерените податоци во споредба со содржината на катран, никотин и јаглороден моноксид во тутунските производи наведени на пакувањето на тутунските производи и издава сертификат за квалитетот и безбедност на тутунските производи.

Утврдувањето на содржината на катран, никотин и јаглород моноксид кај цигарите се врши врз основа на меѓународно признати стандарди ISO 4387 за содржината на катран, ISO 3400 или ISO 10315 за содржината на никотин и ISO 8454 за содржината на јаглород моноксид.

Адекватноста на содржината на катран, никотин и јагленород моноксид наведени на пакувањето ќе се потврдат во согласност со стандардот ISO 8243.“

Член 32

По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:

„Член 58-а

Државниот инспекторат за земјоделство спроведува мониторинг кај домашниот производител и увозникот на цигари. Мониторингот е задолжителен најмалку еднаш во календарска година и со него се вршат мерење на состојките од членовите 40 и 41 на овој закон.

Домашниот производител и увозник на цигари се должни да извршат мерење на состојките од членовите 40 и 41 на овој закон во акредитирана лабораторија на сите регистрирани марки цигари од секоја произведена, односно увезена партија пред пуштање во промет.

Трошоците за мерење на состојките од членовите 40 и 41 на овој закон се на товар на производителот, односно увозникот на цигари.

По добивањето на резултатите, доколку производителот односно увозникот не е задоволен во рок од 24 часа по нивното примање може да поднесе приговор до акредитирана лабораторија која ги вршела испитувањата која е должна најдоцна во рок од три дена да се изјасни по приговорот.

Начинот на вршење на контрола на квалитетот и безбедност на мерењето на состојките од членовите 40 и 41 на овој закон, формата, содржината и начинот на издавање на сертификатот од членот 58 став 3 на овој

закон, како и начинот и методите на земање примероци за анализа на квалитетот на тутунските производи ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 33

Во членот 59 став 2 запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и инспектори за храна“ се бришат.

Член 34

Членот 60 се менува и гласи:

„Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение со кое ќе го забрани производството, прометот на тутун, извозот, увозот и пуштањето во промет на тутунските производи, ако:

1) утврди дека производителот на тутун врши производство без да склучи договор за производство и откуп на тутун со откупувачот (член 6);

2) утврди дека производителот пред да склучи договор за производство и откуп не го пријави производството на тутун од производната година во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, според седиштето или местото на живеење (член 7 став 1);

3) производителот на тутун нема заверен евидентен лист за катастарските парцели од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на кои ќе врши производство на тутун (член 7 став 2);

4) производителот на тутун не употребува семенски материјал од откупувачите на тутун, а обезбеден од регистриран производител на тутунско семе, согласно со закон (член 8);

5) производителот и откупувачот при транспортот на тутунот ги немаат потребните документи согласно со членот 31 на овој закон;

6) производителот, извозникот или увозникот стави во промет ферментиран тутун без сертификат за квалитет (член 34 став 2);

7) производителот, извозникот или увозникот стави во промет тутунски производи без сертификат за квалитет и безбедност (член 36 став 2);

8) во промет се ставени цигари што на пакувањето немаат податоци за содржината на катран, никотин и јаглороден моноксид во смисла на членот 48 став 1 од овој закон (член 42);

9) производителот или увозникот не обезбеди мерење на состојките од членот 41 став 1 на овој закон на сите регистрирани марки цигари пред пуштање во промет (член 58-а став 2) и

10) во промет е ставен тутун за орална употреба.

Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за привремено одземање на тутунот од ставот 1 точка 5 на овој член и задолжително го предаде на најблискиот откупувач на тутун.

Откупувачот на тутунот од ставот 2 на овој член е должен да го преземе привремено одземенитот тутун на начин предвиден за редовен откуп на суров тутун во лист.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.“

Член 35

Членот 61 се менува и гласи:

„Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за забрана на откуп и/или обработка на тутун, производство и промет на ферментиран тутун во траење од шест месеци, ако:

1) откупувачот не обезбеди сертифициран семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе (член 8);

2) откупувачот не е запишан во регистарот на откупувачи на тутун што го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 20 став 1) и

3) откупувачот не ги исполнува условите од членот 21 став 1 на овој закон.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.“

Член 36

Членот 62 се менува и гласи:

„Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение со кое ќе нареди во определен рок да се отстранат утврдените недостатоци, ако:

1) откупувачот не ја пријави секоја промена на име, адресата, седиштето или дејноста (член 20 став 2);

2) не започне со откуп на сите откупни пунктови во предвиден рок и не достави писмено известување за затворањето на откупните пунктови до Државниот инспекторат за земјоделство (член 23 став 1);

3) откупувачот не утврди динамика на откуп на тутунот од тековната реколта, односно не се придржува кон истата (член 23 став 2);

4) откупувачот пред почетокот на откуп на тутун во просториите за откуп не истакне мостри на тутунот по типови и класи (член 25 став 1);

5) откупувачот процената на тутунот не ја врши со проценувач кој ги исполнува условите од одредбите на членот 26 став 1 од овој закон;

6) проценувачот процената не ја врши во просторија наменета за откуп на тутун јавно, во присуство на производителот и претставникот на здружението на тутопроизводители кој има лиценца (член 27);

7) откупувачот не води книга за процена на тутун (член 28) и

8) откупувачот на тутун не води посебна евиденција за откупените количини на тутун од тековната реколта и истите не ги пријави во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и на барање на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не достави податоци за тековните откупени количини на тутун (член 30 ставови 1, 3 и 4).

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.“

Член 37

Членот 63 се менува и гласи:

„Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение со кое ќе забрани:

1) вршење на дејност производство на тутунски производи во траење од 30 дена и привремено да ги одземе тутунските производи, доколку утврди дека производителот на тутунски производи врши производство без да е запишан во регистарот на производители на тутунски производи (член 35 став 1);

2) вршење на дејност производство на тутунски производи во траење од 30 дена и привремено да ги одземе тутунските производи, доколку утврди дека производителот на тутунски производи врши производство без да ги исполнува условите од членот 35 став 2 на овој закон;

3) вршење на дејност извоз или увоз на тутунски производи во траење од 30 дена и привремено да ги одземе тутунските производи, доколку утврди дека извозникот или увозникот на тутунски производи врши извоз или увоз без да е регистриран во регистарот за производители, извозници и увозници на тутунски производи што го води Министерството за економија (член 36 став 1);

4) вршење на дејност извоз или увоз на тутунски производи во траење од 30 дена и привремено да ги одземе тутунските производи, доколку утврди дека извозникот или увозникот на тутунски производи врши извоз или увоз без да ги исполнува условите од членот 36 став 2 на овој закон;

5) вршење на производство, односно увоз во траење од 30 дена на тутунските производи што не се запишани во регистарот на марки на тутунски производи и привремено да ги одземе истите (член 38 став 5);

6) во промет се ставени цигари спротивно на одредбите од членот 48 став 1 на овој закон и

7) вршење продажба на одделни цигари и/или други тутунски производи надвор од оригиналното пакување на производителот, во траење од 30 дена и привремено да ги одземе истите доколку утврди дека продажбата се врши надвор од оригиналното пакување на производителот, со исклучок на пурите (член 49).

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од министерот за економија.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.

За одземените тутунски производи во случаите од ставот 1 на овој член, државниот пазарен инспектор е должен да издаде потврда.

Привремено одземените тутунски производи од ставот 1 на овој член задолжително се предаваат на надлежниот суд.“

Член 38

Членот 64 се менува и гласи:

„Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение со кое ќе нареди во определен рок да се отстранат утврдените недостатоци, ако:

1) производителите, извозниците и увозниците на тутунски производи до Министерството за економија не ја пријавиле промената на името, адресата, седиштето или дејноста (член 38 став 4) и

2) производителите, извозниците и увозниците на тутунски производи не водат евиденција за производството, извозот, увозот и залихите на тутунските производи (член 39 став 1).

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од министерот за економија.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.“

Член 39

Членот 65 се менува и гласи:

„Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за забрана за пуштање во промет на тутунски производи и ќе определи рок за отстранување на утврдените недостатоци, ако:

1) употребува забранети адитиви (додатоци) или употребува адитиви кои не се одобрени од министерот за здравство во производството на тутунски производи (член 40);

2) податоците од членот 41 став 1 на овој закон не се втиснати на бочната страна на пакувањето и не покриваат најмалку 10% од страната на која се втиснати, а ако се употребува покрај македонскиот уште еден јазик најмалку 12% од страната на која се втиснати (член 41 став 3);

3) на пакувањето на цигарите не се содржани информациите од членот 43 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој закон;

4) на пакувањето на цигарите не се напишани информациите на јазик како што е определено во членот 43 став 2 на овој закон;

5) општото предупредување не покрива најмалку 30% вклучувајќи ја и рамката на предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 40% вклучувајќи ја и рамката на задната страна. Доколку информациите се пишуваат покрај на македонскиот уште на еден јазик општото предупредување мора да покрива најмалку 32% вклучувајќи ја и рамката на предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 45% на задната страна (член 43 ставови 3 и 4);

6) општото и дополнителното предупредување не се применува наизменично (ротирачки) на начин што ќе гарантира редовна појава на сите предупредувања, т.е. да овозможи секое предупредување да се појави подеднакво на произведените количини (член 43 став 5);

7) пакувањето на тутунските производи, чија најдобро видлива површина е поголема од 75 см² не ги содржи предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон, кои не покриваат најмалку површина од 22,5 см² на предната и 22,5 см² на задната страна на пакувањето, а ако се употребува покрај македонскиот уште на еден јазик, најмалку површина од 24 см² на предната и 24 см² на задната страна на пакувањето (член 44);

8) текстовите на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се втиснати на начин определен во членот 45 став 1 на овој закон;

9) текстовите на податоците од членот 41 став 1 на овој закон и на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се ставени во рамка или се ставени, при што ширината на рамката е помала од 3 мм, а поголема од 4 мм (член 45 став 3);

10) текстовите на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се на контролната (даночната) маркица која е залепена на пакувањето на тутунскиот производ (член 45 став 4);

11) предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се втиснати на налепница која може да се отстрани (член 45 став 5) и

12) на пакувањето на тутунските производи се впишуваат текстови, описи или други знаци кои содржат ознаки, зборови или изрази што упатуваат или сугерираат на тоа дека тој вид е помалку штетен од другите (на пример: low tar, light, mild, ultra light, односно малку катран, лесен, благ, ултра лесен и други слични ознаки) (член 46).

Доколку правното лице не постапи по решението и во дадениот рок не ги отстрани утврдените недостатоци државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за забрана на вршење на дејноста производство на тутунски производи, во траење од 30 дена.

Со решението од ставот 1 на овој член државниот инспектор за земјоделство привремено ќе ги одземе тутунските производи до донесувањето на одлука на надлежниот суд.

Одземените тутунски производи се предаваат на надлежниот суд.

За одземените тутунски производи државниот инспектор за земјоделство издава потврда.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.“

Член 40

По членот 65 се додаваат два нови члена 65-а и 65-б, кои гласат:

“Член 65-а

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот при Државниот инспекторат за земјоделство утврди дека за прв пат е сторена неправилност од членовите 68-а и 69-б на овој закон е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од 15 дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Едукацијата ја организира и спроведува инспекторот при Државниот инспекторат за земјоделство во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе субјекти.

Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

Доколку инспекторот при Државниот инспекторат за земјоделство при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.

Доколку инспекторот при Државниот инспекторат за земјоделство при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Државниот инспекторат за земјоделство води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 65 –б

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државниот инспекторат за земјоделство за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на унифициран квартален преглед."

Член 41

Членот 66 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 15.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) врши производство на тутун без да склучи договор за производство и откуп со откупувачот (член 6);

2) не употребува семенски материјал од откупувачите на тутун обезбеден од регистриран производител на тутунско семе (член 8 став 1);

3) не обезбеди семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе во предвидените количини (член 8 став 2);

4) не е запишан во регистарот на откупувачи (член 20 став 1);

5) не обезбеди соодветен документ од банкарска институција за договорените количини на тутун од тековната реколта (член 20 став 5);

6) не ги исполнува условите од членот 21 на овој закон;

7) не поднесе барање за запишување во регистарот на откупувачи на тутун што го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 22 став 1);

8) откупот не го врши според мерилата за квалитативна и квантитативна проценка (член 24 став 1);

9) процената на тутунот ја врши проценувач кој нема лиценца (член 26 став 1);

10) не обезбеди постојано присуство на претставник при процената на тутунот (член 27 ставови 2 и 3);

11) нема обезбедено книга согласно со овој закон и податоците не ги објавува јавно, не ги забележува во книгата за проценка и не издава на производителот заверена дневна потврда за предадениот тутун во која е наведена бруто и нето количина, дара и други одбитоци (песок и влага) (член 28 ставови 1 и 2);

12) не го прими, не го евидентира спорниот тутун во книгата за проценка и книгата за приговори и писмено истиот ден не го пријави до комисија за повторна проценка (членови 28 став 1 и 29 став 2);

13) не обезбедува присуство на претставник во комисијата за повторна проценка (член 29 став 4);

14) врши купување, прекупување, продажба и препродажба на суров тутун во лист или режан тутун спротивно на одредбите од овој закон (член 32);

15) врши извоз на неферментиран суров тутун неманипулиран во индустриски класи и непакуван во тонга бали или во картонски кутии (член 33);

16) врши промет, извоз и увоз на ферментиран тутун, без да е запишан во трговскиот регистар или без сертификат за квалитет (член 34);

17) врши производство на тутунски производи, без да е запишан во трговскиот регистар за вршење дејност производство на тутунски производи и без да е запишан во регистар на производители, извозници и увозници на тутунски производи што го води Министерството за економија (член 35 став 1);

18) не ги исполнува условите од членот 35 став 2 на овој закон;

19) врши промет, извоз или увоз на тутунски производи без да е запишан во регистарот на производители, извозници и увозници на тутунски производи што го води Министерството за економија или без сертификат за квалитет и безбедност (член 36);

20) не ги исполнува условите од членот 36 став 2 на овој закон;

21) не поднесе барање до Министерството за економија за запишување во регистарот на марки на тутунски производи (член 38 став 5);

22) употребува адитиви (додатоци) спротивно на одредбите од членот 40 на овој закон;

23) пушта во промет цигари што на пакувањето не содржат податоци за содржината на катран, никотин и јаглероден моноксид во милиграми по цигара (член 41);

24) врши продажба на одделни цигари и/или други тутунски производи надвор од оригиналното пакување на производителот, со исклучок на пурите (член 49);

25) доколку не го пресмета или неточно го пресмета надоместокот, односно не го пресмета на начин предвиден со овој закон или надоместокот не го уплати во пропишаните рокови согласно со членот 52 од овој закон;

26) не ги спроведе неопходните тестирања на цигарите во акредитирана лабораторија согласно со Законот за акредитација (член 58-а став 2) и

27) не ги даде на тестирање цигарите во акредитирана лабораторија согласно со Законот за акредитација (член 58-а став 2).

Покрај глобата за прекршоци од ставот 1 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети, растенија, средства и производи што се употребени за извршување на прекршокот.

За прекршокот од ставот 1 на овој член, освен глоба, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години.

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 точки 8, 9, 11 и 12 на овој член и на проценителот во откупниот пункт.“

Член 42

Членот 67 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) не го пријави, секоја производна година, до 30 мај договореното производство на тутун за тековната реколта до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 9 став 1);

2) не го продаде целокупниот произведен тутун на откупувачот, односно не го откупи целокупниот договорен тутун, под условите предвидени со договорот (член 10 став 1);

3) не побара мислење за договорот од највисоката асоцијација на тутунопроизводителите (член 12 став 2);

4) склучи договор за количини на тутун за кои производителот има склучено договор со друг откупувач (член 12 став 3);

5) склучува договор со производител кој нема завен евидентен лист или во евидентниот лист на производителот не го запише и завери со печат бројот на договорот и договорената количина и не му го врати евидентниот лист на производителот (член 12 ставови 4 и 5);

6) склучува договор по истекот на рокот за склучување на договор (член 12 став 6);

7) не ги пријавува локациите на сите откупни пунктови во кои ќе врши откуп на тутун во определениот рок (член 20 став 4);

8) не отвори откупни пунктови (член 20 став 6);

9) со откуп на тутун не започне во сите пријавени откупни пунктови најдоцна од 15 декември во тековната производна година и не заврши најдоцна до 15 март во наредната година (член 23);

10) не го спроведува, не го достави планот за откуп или не ги извести производителите за денот и времето на преземање на тутунот (член 23 став 2);

11) пред почетокот на откупот на тутунот во просториите за откуп не истакне мостри на тутунот по типови и класи (член 25 став 1);

12) ја попречува работата на комисијата за повторна процена на тутунот (член 29 став 6);

13) не води евиденција за производството, увозот, извозот и залихите на тутунските производи (член 39 став 1);

14) на пакувањето на цигарите не се содржани општите и дополнителните предупредувања од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон;

15) општото предупредување не покрива најмалку 30% вклучувајќи ја и рамката на предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 40% вклучувајќи ја и рамката на задната страна. Доколку информациите се пишуваат покрај на македонскиот уште на еден јазик општото предупредување мора да покрива најмалку 32% вклучувајќи ја и рамката на предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 45% на задната страна (член 43 ставови 3 и 4);

16) општото и дополнителното предупредување не се применува наизменично (ротирачки) на начин што ќе гарантира редовна појава на сите предупредувања, т.е. да овозможи секое предупредување да се појави подеднакво на произведените количини (член 43 став 5);

17) пакувањето на тутунските производи, чија најдобро видлива површина е поголема од 75 см² не ги содржи предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон, кои не покриваат најмалку површина од 22,5

см² на предната и 22,5 2 см² на задната страна на пакувањето, а ако се употребува покрај македонскиот уште еден јазик, најмалку површина од 24 см² на предната и 24 см² на задната страна на пакувањето (член 44);

18) текстот на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се втиснати на начин определен во членот 45 став 1 на овој закон;

19) големината на буквите на секое предупредување на одделно пакување е во спротивност со прописот на Министерството за здравство (член 45 став 2);

20) текстот на податоците од членот 41 став 1 на овој закон и предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се ставени во рамка, при што ширината на рамката е помала од 3 мм, поголема од 4 мм (член 45 став 3);

21) текстовите на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се на контролната (даночната) маркица која е залепена на пакувањето на тутунскиот производ (член 45 став 4);

22) предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се втиснати на налепница, која може да се отстрани (член 45 став 5);

23) на пакувањето на тутунските производи се впишуваат текстови, описи или други знаци кои содржат ознаки, зборови или изрази што упатуваат или сугерираат на тоа дека тој вид е помалку штетен од другите (на пример: low tar, light, mild, ultra light, односно малку катран, лесен, благ, ултра лесен и други слични ознаки) (член 46);

24) става во промет тутун за орална употреба (член 47) и

25) најмалку еднаш годишно не обезбеди мерење на состојките од членот 41 на овој закон (член 57 став 2).

Покрај глобата за прекршоци од ставот 1 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање на предмети, растенија, средства и производи и друго што се употребени за извршување на прекршокот.

За прекршокот од ставот 1 на овој член, освен глоба, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до пет години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 43

Членот 68 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) не го пријави или даде лажни податоци за производството на тутун до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 7 став 1);

2) раскинувањето на договорот откупувачот не го пријави во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за подрачјето на производството (член 18 став 3);

3) не води или на пропишан начин не ја води евиденцијата за откупените количини на тутун од тековната реколта (член 30 став 1);

4) не води посебна евиденција за откупените и обработените количини на тутун, не ги пријавува и не доставува податоци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство до крајот на април во наредната година (член 30 став 3);

5) откупувачот при транспорт на откупените количини на тутун не ги носи потребните документи од членот 31 став 2 на овој закон и

6) не ја пријави секоја промена на името, адресата, седиштето или дејноста (член 38 став 4).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точка 6 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна санкција одземање на тутунот.“

Член 44

По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:

„Член 68-а

Глоба во износ од 800 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) склучи договор кој не ги содржи одредбите од членот 13 на овој закон и

2) преносот на договорот не го пријави во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одговорна за подрачјето на производството (член 16 став 3).

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 45

Членот 69 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице, ако:

1) не го пријави или даде лажни податоци за производството на тутун до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 31 март во тековната година (член 7 став 1);

2) не го продаде произведениот тутун на откупувачот со кој склучил писмен договор за производство и откуп на тутун под условите предвидени со договорот (член 10 став 1);

3) произведува тутун без склучен договор за производство и откуп на тутун со откупувачот на тутун и склучува договор за една производна година и за исто производство со повеќе откупувачи (член 11);

4) врши транспорт на тутун без потребните документи од членот 31 став 1 на овој закон и

5) врши купување, прекупување, продажба и препродажба на суров тутун во лист или режан тутун спротивно на одредбите од овој закон (член 32).

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна санкција одземање на тутунот.“

Член 46

Членот 69-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице, ако:

1) нема лиценца за проценка на тутунот (член 26 став 1).

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна санкција одземање на тутунот.“

Член 47

По членот 69-а се додаваат два нови члена 69-б и 69-в, кои гласат:

„Член 69-б

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице, ако:

1) не го остава спорниот тутун во откупниот пункт (член 29 став 2) и

2) ја попречува работата на комисијата за повторна проценка (член 29 став 6).

Член 69-в

Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидени со овој закон, Државниот инспекторат за земјоделство води постапка за порамнување согласно со Законот за Државниот инспекторат за земјоделство.“

Член 48

Подзаконските акти за постапката за едукација ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До денот на влегувањето во сила на подзаконските прописи од овој закон ќе се применуваат постојните прописи.

Член 49

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за тутун и тутунски производи.

Член 50

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 5, 6, 9 ставови 1 и 2, 24, 34 став 1 точка 3 и 42 став 1 точка 5 ќе се применуваат од 1 јануари 2012 година.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DUHAN DHE PRODHIME TË DUHANIT

Neni 1

Në Ligjin për duhan dhe prodhime të duhanit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2006, 88/2008 dhe 31/10), në nenin 2 fjala "nikocijana" zëvendësohet me fjalën "nicotiana", ndërsa në kllapa pas fjalës "tabacum" shtohet shkronja "L".

Neni 2

Neni 3 ndryshohet si vijon:

"Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijojnë:

1. **Prodhime të duhanit** janë prodhimet e përgatitura nga duhani për pirje, përtypje dhe thithje;

2. **Pure dhe cigarilosë** janë mbështjelljet nga duhani të dedikuara për pirje me një mbështjellës ose me mbështjellës të brendshëm dhe të jashtëm të cilat:

- janë bërë ekskluzivisht nga duhani natyror,

- me mbështjellës të jashtëm nga duhani natyror ose
- me mbështjellës të jashtëm me ngjyrë të duhanit dhe mbështjellës të brendshëm, të dyja nga duhani i rirregulluar, nëse së paku 60% e copave të duhanit në to kanë gjerësi dhe gjatësi më të madhe se 1,75 mm, mbështjellësi i jashtëm është mbështjellë në formë spirale, kurse puroja ka majë të mprehur për 30 gradë në aspekt të boshtit të puros ose

- me mbështjellës të jashtëm me ngjyrë të duhanit dhe mbështjellës të brendshëm, të dyja nga duhan i rirregulluar, nëse pesha e tyre për copë pa filtër dhe shtojcë për në gojë është 2,3 g ose më shumë dhe nëse së paku 60% nga copat e duhanit në to kanë gjerësi dhe gjatësi më të madhe se 1,75 mm, kurse gjerësia e mbështjellësit në së paku në një të tretën e gjatësisë së mbështjellësit është 34 mm. Pesha për copë është pesha mesatare e 1 000 copëve pa filtër dhe shtesë për në gojë;

3. **Duhan i rirregulluar ose i homogjenizuar** është folie me trashësi të fletës së duhanit e përpunuar nga pluhuri i duhanit, thërrimet e duhanit dhe damarët e duhanit të lidhura me ngjitës adekuat të amidonit;

4. **Damarët e duhanit** - damarë kryesorë (damarë) të fletëve të duhanit, që pas përpunimit adekuat përfshihen në përbërjen e prodhimeve të duhanit;

5. **Cigare janë:**

- mbështjellje të duhanit që mund të pihen, e që nuk janë puro ose cigarilosë,

- mbështjellës duhani, që me proces industrial futen në tuba të letrës për cigare dhe

- mbështjellës duhani që me procesin industrial mbështillen në letër për cigare.

Një mbështjellës duhani nga tipi i paragrafit 1 alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni do të konsiderohet si dy cigare, gjatë arkëtimit të akcizës kur duke mos e llogaritur filtrin ose pjesën për në gojë, është më i gjatë se 9 cm, por jo më i gjatë se 18 cm, si tri cigare kur duke mos e llogaritur filtrin ose pjesën për në gojë është më i gjatë se 18 cm, por jo më i gjatë se 27 cm etj;

6. **Duhan për pirje është:**

- duhani i prerë ose i imtësuar, i tjerë (fijeuar) ose i shtypur në pllaka që mund të pihet pa përpunim të mëtejshëm industrial, kur është i dedikuar për pirje dhe shitje me pakicë, e që nuk bën pjesë në pure dhe cigarilosë sipas pikës 2 të këtij neni ose në cigare sipas pikës 3 të këtij neni,

- duhani i prerë imtë për prodhimin e cigareve nëse 25% nga masa e pjesëve të duhanit kanë gjerësi më të vogël se 1 mm, si dhe 25% nga masa e pjesëve të duhanit me gjerësi më të madhe se 1 mm dhe që është i dedikuar të shitet për prodhimin e cigareve dhe

- duhani për pirje nga alineja 1 e kësaj pike, do të konsiderohet si dhe duhani i përgatitur në mënyrë tjetër, përveç duhanit të prerë imtë për mbështjelljen e cigareve nga alineja 2 e kësaj pike.

7. **Duhani për përdorim oral** i përfshin të gjitha prodhimet e duhanit, me përjashtimin e atyre që dedikohen për pirje ose përtypje, të prodhuara tërësisht ose pjesërisht nga duhani, në formë pluhuri ose copash ose në çfarëdo kombinimesh të atyre formave, veçanërisht të atyre që ofrohen në qese të paketuara ose qese me vrma, ose në formë të ngjashme me prodhimet ushqimore.

8. **Katrani** është kondensat i dehidruar i papërpunuar i tymit, që nuk përmban nikotinë;

9. **Nikotinë** është alkaloidi i nikotinës;

10. **Monoksid i karbonit** është gazi toksik si pjesë përbërëse e tymit që paraqitet gjatë pirjes së duhanit;

11. **Aditiv i prodhimit të duhanit** është çdo material përveç duhanit, që i shtohet prodhimit të duhanit me qëllim të përgatitjes, trajtimit, përpunimit dhe paketimit me qëllim që të ndikohet në karakteristikat organoleptike, kimike, fizike dhe mikrobiologjike të prodhimit;

12. **Paketim** është kutia e veçantë ose ambalazhi në të cilin shitet prodhimi i duhanit, duke mos e llogaritur ambalazhin e tejdukshëm;

13. **Duhan i papërpunuar** është duhani në fleta, i tharë por ende i papërpunuar;

14. **Jarma dengu** është njësi paketimi nga duhani i pafermentuar i papërpunuar, i paketuar në mbështjellës prej pëlhure të konopit ose pambukut;

15. **Kuti kartoni** është njësia e paketimit të duhanit të papërpunuar të pafermentuar dhe/ose të fermentuar;

16. **Dara** është heqje e një pjesë nga pesha e përgjithshme e dengut, respektivisht pjesës së materialit ambalazhues (mbështjellësit nga pëlhura e konopit ose pambukut ose kutisë së kartonit);

17. **Duhan i fermentuar** është gjysmëfabrikati që fitohet nën ndikimin e faktorëve të jashtëm (temperaturës, lagështisë relative, ajrosjes) dhe të brendshëm (fermentet e duhanit) nga momenti i vdekjes së qelizës në fletën e duhanit;

18. **Tonga dengu** është njësi paketimi i klasave industriale të duhanit të pafermentuar ose të fermentuar në fleta, e paketuar në pëlhurë konopi ose pambuku ose kuti kartoni;

19. **Fara e duhanit** është organ për shumim dhe është i dedikuar për prodhimin e duhanit nëpërmjet shumimit gjenerativ;

20. **Farë e peletuar (piluar) e duhanit** është fara e përpunuar në mënyrë speciale dhe e mbështjellë me materie;

21. **Prodhim i duhanit** është prodhim i rasatit të duhanit, mbëltime, kultivimi i bimëve të duhanit në ara, këputja e fletëve nga bima, tharja e fletëve të duhanit dhe manipulimi primar (shtëpiak) i duhanit të papërpunuar;

22. **Grumbullimi i duhanit** është vlerësimi i dhe marrja e duhanit të papërpunuar, në hapësira të parapara në nenin 21 të këtij ligji;

23. **Vendosja e duhanit të grumbulluar** është vendosje e duhanit në hapësira të parapara në nenin 21 të këtij ligji;

24. **Përpunimi i duhanit** është manipulim dhe fermentim industrial (sezonal, jashtësezonal, procedura ridraining dhe softdraining) për fitimin e duhanit të fermentuar;

25. **Duhan i përpunuar** është e duhani në formën e bimëve të tëra ose të fletëve në gjendje natyrore ose fletëve të thata ose të fermentuara, të tëra ose pastruar /në varg (sterile), të prera ose të paprera, të thyera ose të imtësuar (duke përfshirë edhe pjesët e imtësuar në formë të ndryshme, por jo edhe duhani gatshëm për pirje) dhe damarë të duhanit, që mund të trajtohen (me salcë ose të lyera) me lëng me përbërje të përshtatshme, kryesisht me qëllim për të parandaluar mykjen dhe tharjen dhe të ruhet aroma;

26. **Qarkullimi i duhanit të fermentuar** është shitje, grumbullim, eksport dhe import i duhanit të fermentuar;

27. **Prodhim i prodhimeve të duhanit**, është procedura industriale e prodhimit, paketimit të prodhimeve të bëra nga duhani, që janë të dedikuara për pirje, përtypje dhe thithje;

28. **Qarkullim i prodhimeve të duhanit** është eksporti, importi, shitja, si dhe çdo aktivitet tjetër për qarkullimin e prodhimeve të duhanit;

29. **Përcjellshmëria** është aftësi që të përcillet dhe bartet duhani, aditivët ose substancat e dëmshme që i ka ose pritet që të futen në prodhimet e duhanit nëpërmjet të gjitha fazave të prodhimit, qarkullimit dhe distribuimit;

30. **Kontroll i cilësisë dhe sigurisë së e duhanit dhe prodhimeve të duhanit** është kontrolli i kryer nga inspektorët kompetentë për ta përcaktuar praninë e substancave tjera të dëmshme dhe ndotëse/kontaminuese (fizike, kimike dhe biologjike), për të parandaluar rrezikun lidhur me sigurimin e cilësisë dhe sigurisë së të njëjtave;

31. **Ndotës/kontaminues** është çdo gjendje që pa dedikim është i pranishëm në duhan dhe produkte të duhanit, si rezultat i prodhimit, tharjes, përpunimit dhe paketimit, duke e përfshirë edhe ndotjen nga mjedisi jetësor;

32. **Ekzemplar për analizë** është ekzemplari ose sasia e duhanit ose prodhimeve të duhanit të dhëna për analizë dhe

33. **Mostra duhani** janë ekzemplarë reprezentativë të duhanit sipas llojeve dhe klasave sipas matjeve për vlerësimin kualitativ dhe kuantitativ të dunat të përpunuar në fletë."

Neni 3

Në nenin 4 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Prodime të duhanit konsiderohen:

- a) purot dhe cigarilosët;
- b) cigaret dhe
- v) duhani për pirje."

\

Neni 4

Në nenin 5 pas fjalës "me" shtohen fjalët "pjesët e gjelbra të bimës së duhanit, duhanin e pafermentuar, duhanin e fermentuar dhe", ndërsa fjala "qarkullim" zëvendësohet me fjalën "qarkullim".

Neni 5

Në nenin 6 fjala "fizike" zëvendësohet me fjalët: "ekonomi bujqësore familjare".

Neni 6

Neni 7 ndryshohet si vijon:

"Prodhuksi para se të lidhë marrëveshje për prodhim dhe grumbullim, obligohet që ta paraqesë prodhimin e duhanit të vitit prodhuks me së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës, në njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, ku është selia ose vendbanimi i prodhuesit pavarësisht nga vendi i kryerjes së veprimtarisë bujqësore.

Njësinë rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, bartësit të ekonomisë bujqësore-prodhues i duhanit i lëshon fletë evidentimi të verifikuar për prodhim të paraqitur me të gjitha parcelat kadastrale në të cilat do të prodhohet duhan, sipas llojeve dhe sasive të duhanit dhe të dhënat për listat e lëshuara evidentuese i fut në regjistrin e unik të ekonomive bujqësore.

Njësinë rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nuk do ta lëshojë listën evidentuese nga paragrafi 2 i këtij neni, nëse prodhuksi nuk e paraqet prodhimin e duhanit në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni.

Formën dhe përmbajtjen e listës evidentuese, mënyrën e paraqitjes nga paragrafi 1 i këtij neni, dokumentacionin e nevojshëm, si dhe mënyrën e lëshimit të listës evidentuese i përcakton ministri i së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 7

Neni 8 ndryshohet si vijon:

"Prodhuksit e duhanit obligohen që të përdorin material të certifikuar faror (material faror) nga grumbulluesit e duhanit, të siguruar nga prodhuksi i regjistruar i farës së duhanit, në pajtim me ligjin.

Grumbulluesi i duhanit obligohet që të sigurojë farë të duhanit nga prodhuksi i regjistruar i farës së duhanit, sipas sipërfaqeve të kontraktuara, në sasi prej së paku 110 g/ha për duhan oriental, 40 g/ha për duhan gjysëmoriental dhe 20 g/ha për lloje të duhanit me fletë të madhe, kurse për farë të peletuar në sasi prej së paku 250 g/ha për duhan oriental, 90 g/ha për duhan gjysëmoriental dhe 40 g/ha për lloje të duhanit me fletë të madhe.

Grumbulluesi obligohet që repromaterialin (materialin faror dhe prodhimet për mbrojtje të bimëve), t'ua sigurojë pa kompensim prodhuksve të duhanit."

Neni 8

Në nenin 9 paragrafi 1 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "në shtyp dhe formë elektronike."

Neni 9

Në nenin 12 paragrafi 4 fjalët: "kartoni i verifikuar" zëvendësohen me fjalët: "lista evidentuese e prodhimit të paraqitur" ndërsa pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe ka për detyrë t'ia kthejë prodhuksit."

Në nenin 5 fjalët: "karton i verifikuar" zëvendësohen me fjalët: "lista evidentuese e prodhimit të paraqitur".

Pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"Me prodhuksin mund të lidhet marrëveshje e re edhe pas afatit nga paragrafi 6 i këtij neni, nëse grumbulluesi ka falimentuar ose është likuiduar ose është shlyer nga regjistri i grumbulluesve të duhanit."

Neni 10

Në nenin 13 alineja 6 pas fjalëve: "kompensim për" shtohen fjalët: "organizimin dhe".

Neni 11

Në nenin 18 paragrafi 2 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose është fshirë nga regjistri i grumbulluesve të duhanit."

Neni 12

Neni 20 ndryshohet si vijon:

"Grumbullim dhe përpunim të duhanit mund të kryejnë shoqëritë tregtare (grumbulluesit) veprimtari parësore e të cilave është tregtia me shumicë e duhanit të përpunuar, që janë të regjistruara në regjistrin e grumbulluesve të duhanit që e udhëheq Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Grumbulluesit kanë për detyrë që Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave pa vonesë t'ia paraqesin çdo ndryshim të emrit, adresës, selisë ose veprimtarisë dhe të dërgojnë kërkesë për ndryshim me dëshmi përkatëse.

Për ndryshimet nga paragrafi 2 i këtij neni ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave miraton vendim.

Para grumbullimit të duhanit nga rekolta rrjedhëse e më së voni deri më një nëntor grumbulluesit kanë për detyrë që Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë, t'ua paraqesin lokacionet e të gjitha pikave të grumbullimit në të cilat do të kryhet grumbullimi i duhanit për kryerjen e inspektimit për plotësimin e kushteve sipas këtij ligji.

Grumbulluesi obligohet që të sigurojë dokument adekuat nga banka, si dëshmi për mjetet e siguruar financiare për sasi të kontraktuara të duhanit nga rekolta rrjedhëse më së voni deri në fillimin e grumbullimit të duhanit.

Grumbulluesi obligohet që të hapë pika të grumbullimit në vendbanime me prodhimtari të kontraktuar prej më shumë se 200 tonë duhan.

Grumbulluesi mund të hapë pika grumbullimi edhe në vendbanime me prodhimtari të kontraktuar prej më pak se 200 tonë duhan.

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të grumbulluesve të duhanit."

Neni 13

Në nenin 21 paragrafi 1 alineja 2 pas fjalës "adekuate" shtohen fjalët "dhe e gjedhuar".

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

"- të ketë tregues pozitivë për vlerësimin e punës në informatën mbi gjendjen ekonomike financiare të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,".

Në alinenë 6 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe obligimet e përmbushura në pajtim me nenin 27 paragrafi 3 të këtij ligji."

Neni 14

Në nenin 22 paragrafi 3 fjalët: "dhe shlyerje nga" zëvendësohen me fjalën "në".

Neni 15

Pas nenit 22 shtohet nen i ri 22-a, si vijon:

"Neni 22-a

Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë të grumbulluesit e regjistruar të paktën një herë në vit e kryen inspektimin e plotësimit të kushteve nga neni 21 paragrafi 1 të këtij ligji, ndërsa procesverbalin për inspektimin e kryer e dërgon në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Në bazë të procesverbalit nga paragrafi 1 i këtij neni, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me aktvendim e shlyen grumbulluesin e regjistruar nga Regjistri i nenit 21 të këtij ligji, në rastet si vijojnë:

- me kërkesë me shkrim nga organi për administrim të grumbulluesit të regjistruar,
- me shpallje të likuidimit ose hapje të procedurës së falimentimit,
- nëse përcaktohet se grumbulluesi ka dhënë të dhëna të pasakta gjatë regjistrimit në regjister,
- nuk i hap pikat e paraqitura të grumbullimit dhe nuk kryen grumbullim në pajtim me këtë ligj,
- nuk siguron material të certifikuar faror në pajtim me këtë ligj,
- nuk kryen vlerësim në pajtim me Rregulloren për matës të vlerësimit kualitativ dhe kuantitativ të duhanit të papërpunuar dhe
- kur pushon t'i plotësojë së paku njërin prej kushteve nga neni 21 i këtij ligji.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni grumbulluesi i duhanit në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit mund të parashtrojë ankesë në Komisionin për zgjidhjen e çështjeve administrative në shkallë të dytë nga fusha e bujqësisë, pylltarisë, ekonomisë së ujërave dhe veterinarisë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Pas aktvendimit përfundimtar nga paragrafi 2 i këtij neni, grumbulluesi shlyhet nga Regjistri."

Neni 16

Neni 23 ndryshohet si vijon:

"Grumbullimi i duhanit të prodhuar në vitin rrjedhës fillon në të gjitha pikat e grumbullimit që janë paraqitur më së voni nga 15 dhjetori i vitit rrjedhës të prodhimit dhe përfundon më së voni deri më 15 mars të vitit të ardhshëm. Për mbylljen e pikave të grumbullimit grumbulluesi dorëzon njoftim me shkrim në Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë.

Grumbulluesi me plan për grumbullim e përcakton dinamikën e grumbullimit të duhanit nga rekolta rrjedhëse para fillimit të grumbullimit, të njëjtit duhet t'i përmbahet dhe e ka për detyrë që t'i informojnë prodhuesit me të cilët ka lidhur marrëveshje për ditën dhe kohën e marrjes së duhanit.

Planin për grumbullim nga paragrafi 2 i këtij neni grumbulluesi do t'ia dorëzojë Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë, më së voni tri ditë para fillimit të grumbullimit."

Neni 17

Në nenin 24 paragrafi 2 fjalët: "me rregullore që shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" shlyhen.

Neni 18

Në nenin 25 paragrafi 1 fjalët: "ekzemplarë (mostra)" zëvendësohen me fjalën "mostra".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Mostrat e verifikuara merren në të njëjtën ditë nga të gjithë grumbulluesit e duhanit pas njoftimit paraprak nga komisioni."

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Neni 19

Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon:

"Neni 26-a

Nëse vlerësuesi i pikës së grumbullimit kryen vlerësim të gabuar të duhanit nga rekolta rrjedhëse të 30 prodhuesve në kundërshtim me matësit nga neni 24 i këtij ligji, e kjo vërtetohet nga Komisioni për Rivlerësimin e Duhanit nga neni 29 i këtij ligji, licenca do t'i hiqet dhe do t'i ndalohej hyrja në provim në afat prej tre vitesh."

Neni 20

Në nenin 27 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Asociacioni më i lartë i prodhuesve të duhanit-Lidhja e Shoqatave të Prodhuesve të Duhanit ka për detyrë të sigurojë prani të përhershme të përfaqësuesit në vlerësimin e duhanit."

Në paragrafin 3 që bëhet paragraf 4 pas fjalëve: "kompensimi për" shtohen fjalët: "organizim dhe".

Në paragrafin 4 që bëhet paragraf 5 pas fjalës "shpenzime" shtohen fjalët: "për organizimin dhe përfaqësimin e përfaqësuesit të shoqatës".

Neni 21

Neni 28 ndryshohet si vijon:

"Vlerësuesi i përcakton llojin dhe klasën e duhanit sipas mostrave në bazë të nenit 25 të këtij ligji, sasinë (peshën bruto dhe neto), zbritjet dhe duhanin kontestues, i shpall publikisht dhe i regjistron në librin për vlerësim që e mban grumbulluesi.

Prodhuesi merr nga grumbulluesi vërtetim ditor të verifikuar për duhanin e dorëzuar në të cilin është shënuar pesha bruto dhe neto, dara dhe zbritjet (rëra dhe lagështia) dhe të dhënat për duhanin e kontestuar nëpër klasa dhe kilogramë.

Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së librit për vlerësim i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 22

Neni 29 ndryshohet si vijon:

"Prodhuesi ose përfaqësuesi i Lidhjes së Shoqatave të Prodhuesve të Duhanit mund ta kundërshtojë vlerësimin lidhur me cilësinë dhe sasinë e duhanit për grumbullim në momentin e dorëzimit të duhanit.

Grumbulluesi ka për detyrë që duhanin që është lëndë e kundërshtimit nga paragrafi 1 i këtij neni, ta marrë dhe ta evidentojë në librin e ankesave dhe me shkrim të njëjtën ditë ta paraqesë në Komisionin për Rivlerësim të themeluar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për rajonin ku grumbullohet duhani. Prodhuesi obligohet që duhanin e kontestuar ta vendosë në pikën e grumbullimit ku është bërë vlerësimi.

Komisioni nga paragrafi 2 i këtij neni përbëhet nga një përfaqësues i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, grumbulluesi dhe Shoqata e Prodhuesve të Duhanit. Përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave është kryetar i Komisionit.

Anëtarët e komisionit doemos duhet t'i plotësojnë kërkesat për vlerësues nga neni 26 i këtij ligji. Grumbulluesi dhe Lidhja e Shoqatave të Prodhuesve të Duhanit kanë për detyrë të sigurojnë përfaqësues për punën e komisionit.

Komisioni nga paragrafi 2 të këtij neni në afat prej një dite nga marrja e ankesës e kryen rivlerësimin e duhanit të kontestuar dhe për punën e tij mban procesverbal.

Komisioni vendos me shumicë votash dhe vendimi i vlerësimit të Komisionit është përfundimtar dhe regjistrohët në librin e ankesave. Grumbulluesi dhe prodhuesi nuk guxojnë ta pengojnë punën e komisionit.

Komisioni nga paragrafi 2 i këtij neni për rastet nga neni 26-a i këtij ligji i dorëzon propozim për heqjen e licencës ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së librit për kundërshtime e përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 23

Në nenin 30 paragrafi 2 pas fjalës "udhëheqja" vihet pikë dhe shtohet fjala "dorëzimi".

Në paragrafin 3 fjalët "njësia rajonale e" shlyhet.

Neni 24

Në nenin 31 paragrafi 1 fjalët: "karton për prodhim" zëvendësohen me fjalët: "lista evidentuese për prodhim të paraqitur".

Neni 25

Në nenin 34 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Për qarkullim, eksport dhe import të duhanit të fermentuar jepet certifikatë për kualitet në pajtim me nenin 57 paragrafi 1 i këtij ligji".

Neni 26

Në nenin 36 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Për qarkullim, eksport dhe import të prodhimeve të duhanit jepet certifikatë për kualitet dhe siguri në pajtim me nenin 58 paragrafi 3 i këtij ligji."

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.

Neni 27

Neni 40 ndryshohet si vijon:

"Prodhimet e duhanit dhe duhani për pirje nuk guxojnë të përmbajnë asnjë aditiv të ndaluar, substanca të panjohura, materie të dëmshme dhe ndotës/kontaminues tjerë (fizikë, kimikë dhe biologjikë).

Aditivët e lejuar për shfrytëzim në prodhimtarinë e prodhimeve të duhanit dhe duhanit për pirje, qëllimin e tyre të saktë për përdorim dhe kushtet përkatëse për higjienë, i përcakton ministri i Shëndetësisë në listën e aditivëve të lejuar.

Listën e aditivëve të ndaluar e përcakton ministri i Shëndetësisë.

Prodhuesit dhe importuesit e prodhimeve të duhanit me kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë obligohen që të dorëzojnë në formular të caktuar të dhëna për aditivë që shfrytëzohen në përpunimin e prodhimeve të duhanit dhe duhanit për pirje.

Formën dhe përmbajtjen e formularit nga paragrafi 4 i këtij neni, mënyrën e dërgimit të tij dhe shfrytëzimin e të dhënave, i përcakton ministri i Shëndetësisë.

Cigaret vendase dhe të importuara nuk guxojnë të përmbajnë aditivë që nuk lejohen në Republikën e Maqedonisë.

Nuk do të parashtrohet kërkesë për përdorimin e pjesëve natyrore të duhanit të papërpunuar.

Mënyrën e matjes së materieve të dëmshme dhe ndotësve/kontaminuesve tjerë (fizikë, kimikë dhe biologjikë), si dhe mënyrën e metodave për marrjen e ekzemplarëve për vërtetimin e materieve të dëmshme dhe ndotësve/kontaminuesve tjerë (fizikë, kimikë dhe biologjikë) në prodhimet e duhanit, i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë."

Neni 28

Në nenin 43 paragrafi 1 pika 3 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Në pikën 5 pas fjalës "katran" lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje ndërsa pas fjalës "nikotin" shtohen fjalët: "dhe monoksid karboni".

Neni 29

Në nenet 53 paragrafi 1, 54 paragrafi 5 dhe 55 paragrafët 1 dhe 3 fjalët: "Drejtoria e të Hyrave Publike" zëvendësohen me fjalët: "Drejtoria Doganore".

Neni 30

Neni 57 ndryshohet si vijon:

"Kontrollin e kualitetit të duhanit të fermentuar gjatë eksportit dhe importit e kryen Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë.

Analizën e ekzemplarëve të marra nga Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë për kontrollin e kualitetit, e kryen laboratorit i akredituar nga sfera e duhanit nga Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë i cili lëshon certifikatë për kualitet.

Harxhimet për kontroll të kualitetit dhe për analizë janë në llogari të personit juridik nga neni 34 i këtij ligji.

Pas marrjes së rezultateve nëse kërkuesi nuk është i kënaqur, në afat prej 24 orësh pas pranimit të tyre mund të parashtrorë kundërshtim në laboratorin e akredituar nga sfera e duhanit që i ka kryer hulumtimet. Laboratori obligohet që më së voni në afat prej tri ditësh të prononcohet për kundërshtimin.

Mënyrën e kryerjes së kontrollit të kualitetit të duhanit, formën dhe përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së certifikatës nga paragrafi 2 i këtij neni, si dhe mënyrën dhe metodat e marrjes së ekzemplarëve për analizë të kualitetit të duhanit, i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 31

Neni 58 ndryshohet si vijon:

"Kontrollin e kualitetit dhe sigurinë e prodhimeve të duhanit gjatë eksportit dhe importit i kryen Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë.

Përmbajtja e katranit, nikotinës dhe monoksidit të karbonit në tymin bazë të cigares duhet të kontrollohet dhe vërtetohet nga laborator i akredituar në pajtim me dispozitat për akreditim.

Laboratori i akredituar do t'i vërtetojë të dhënat e matura në krahasim me përmbajtjen e katranit, nikotinës dhe monoksidit të karbonit në prodhimet e duhanit të shënuara në paketimin e prodhimeve të duhanit dhe lëshon certifikatë për kualitetin dhe sigurinë e prodhimeve të duhanit.

Përcaktimi i përmbajtjes së katranit, nikotinës dhe monoksidit të karbonit në cigare kryhet në bazë të standardeve të pranura ndërkombëtare: ISO 4387 për përmbajtjen e katranit, ISO 3400 ose ISO 10315 për përmbajtjen e nikotinës dhe ISO 8454 për përmbajtjen e monoksidit të karbonit.

Përkatësia e përmbajtjes së katranit, nikotinës dhe monoksidit të karbonit të shënuara në paketim do të përcaktohen në pajtim me standardet ISO 8243."

Neni 32

Pas nenit 58 shtohet neni i ri 58-a, si vijon:

"Neni 58-a

te prodhuesit vendas dhe importuesit e cigareve. Monitorimi është i detyrueshëm së paku një herë në një vit kalendarik dhe me të bëhet matja e përbërjeve nga nenet 40 dhe 41 të këtij ligji.

Prodhuesi vendor dhe importuesi i cigareve kanë për detyrë të kryejnë matjen e përbërjeve nga nenet 40 dhe 41 të këtij ligji në laborator të akredituar, për të gjitha markat e regjistruara të cigareve nga secila parti e prodhuar përkatësisht parti e importuar para lëshimit në qarkullim.

Harxhimet për matjen e përbërësve nga nenet 40 dhe 41 janë në llogari të prodhuesit përkatësisht importuesit të cigareve.

Pas marrjes së rezultateve, nëse prodhuesi përkatësisht importuesi nuk janë të kënaqur, në afat prej 24 orësh pas pranimit të tyre mund të parashtrorë kundërshtim në laboratorin e akredituar i cili ka i kryer hulumtimet që ka për detyrë më së voni në afat prej tri ditësh të prononcohet për kundërshtimin.

Mënyrën e kryerjes së kontrollit të kualitetit dhe sigurisë së masave të përbërjes nga nenet 40 dhe 41 të këtij ligji, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e lëshimit të

certifikatës nga neni 58 paragrafi 3 i këtij ligji, si dhe mënyrën dhe metodat e marrjes së ekzemplarëve për analizë të kualitetit të prodhimeve të duhanit, i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 33

Në nenin 59 paragrafi 2 presja zëvendësohet me lidhëzën "dhe", ndërsa fjalët: "dhe inspektorët e ushqimit" shlyhen.

Neni 34

Neni 60 ndryshohet si vijon:

"Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë do të miratojë aktvendim me të cilin e ndalon prodhimin, qarkullimin e duhanit, eksportin, importin dhe lëshimin në qarkullim të prodhimeve të duhanit, nëse:

1) konstaton se prodhuesi i duhanit kryen prodhim pa lidhur marrëveshje për prodhim dhe grumbullim të duhanit me grumbulluesin (neni 6);

2) konstaton se prodhuesi para se të nënshkruajë marrëveshje për prodhim dhe grumbullim nuk e paraqet prodhimin e duhanit nga viti prodhues në njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, sipas selisë ose vendbanimit (neni 7 paragrafi 1);

3) prodhuesi i duhanit nuk ka listë të evidentuar të verifikuar për parcelat kadastrale nga njësia rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në të cilat do të kryejë prodhim të duhanit (neni 7 paragrafi 2);

4) prodhuesi i duhanit nuk përdor material faror nga grumbulluesit e duhanit, të siguruar nga prodhuesi i regjistruar i farës së duhanit, në pajtim me ligjin (neni 8);

5) prodhuesi dhe grumbulluesi gjatë transportit të duhanit nuk i kanë dokumentet e nevojshme në pajtim me nenin 31 të këtij ligji;

6) prodhuesi, eksportuesi ose importuesi lëshon në qarkullim duhan të fermentuar pa certifikatë për kualitet (neni 34 paragrafi 2);

7) prodhuesi, eksportuesi ose importuesi lëshon në qarkullim prodhime të duhanit të fermentuar pa certifikatë për kualitet dhe siguri (neni 36 paragrafi 2);

8) në qarkullim janë lëshuar cigare që në paketim nuk kanë të dhëna për përmbajtjen e katranit, nikotinës dhe monoksid karbonit sipas nenit 48 paragrafi 1 të këtij ligji (neni 42);

9) prodhuesi ose importuesi nuk siguron matje të përbërësve nga neni 41 paragrafi 1 i këtij ligji në të gjitha markat e regjistruara të cigareve, para lëshimit në qarkullim (neni 58-a paragrafi 2) dhe

10) në qarkullim është lëshuar duhan për përdorim oral. Inspektori shtetëror i bujqësisë do të miratojë aktvendim për marrjen e përkohshme të duhanit nga paragrafi 1 pika 5 e këtij neni dhe detyrimisht e dorëzon te grumbulluesi më i afërt i duhanit.

Grumbulluesi i duhanit nga paragrafi 2 i këtij neni ka për detyrë që ta marrë duhanin e konfiskuar përkohësisht në mënyrën e paraparë për grumbullim të rregullt të duhanit të papërpunuar në fleta.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrorë ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në komisionin e posaçëm prej tre anëtarësh, të emëruar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e tij."

Neni 35

Neni 61 ndryshohet si vijon:

"Inspektori shtetëror i bujqësisë do të miratojë aktvendim për ndalim të grumbullimit dhe/ose përpunimit të duhanit, prodhimit dhe qarkullimit të duhanit të fermentuar në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh, nëse:

1) grumbulluesi nuk siguron material faror të certifikuar nga prodhuesi i regjistruar i farës së duhanit (neni 8);

2) grumbulluesi nuk është i regjistruar në regjistrin e grumbulluesve të duhanit që e udhëheq Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (neni 20 paragrafi 1) dhe

3) grumbulluesi nuk i plotëson kushtet nga neni 21 paragrafi 1 i këtij ligji.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, në komisionin e posaçëm prej tre anëtarësh të emëruar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e tij."

Neni 36

Neni 62 ndryshohet si vijon:

"Inspektori shtetëror i bujqësisë do të miratojë aktvendim me të cilin do të urdhërojë që në afat të caktuar të mënjanohe mangësitë e konstatuara, nëse:

1) grumbulluesi nuk e paraqet çdo ndryshim të emrit, adresës, selisë ose veprimtarisë (neni 20 paragrafi 2);

2) nuk fillon me grumbullim në të gjitha pikat e grumbullimit në afatin e paraparë dhe nuk dorëzon njoftim me shkrim për mbylljen e pikave të grumbullimit në Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë (neni 23 paragrafi 1);

3) grumbulluesi nuk përcakton dinamikë të grumbullimit të duhanit nga rekolta rrjedhëse përkatësisht nuk i përmbahet asaj (neni 23 paragrafi 2);

4) grumbulluesi para fillimit të grumbullimi të duhanit, në lokalet e grumbullimit nuk nxjerr mostra të duhanit sipas llojeve dhe klasave (neni 25 paragrafi 1);

5) grumbulluesi, vlerësimin e duhanit nuk e kryen me vlerësuesi i cili i plotëson kushtet nga dispozitat e nenit 26 paragrafi 1 të këtij ligji;

6) vlerësuesi, vlerësimin nuk e kryen në lokal të dedikuar për grumbullim të duhanit, publikisht, në prani të prodhuesit dhe përfaqësuesit të shoqërisë së prodhuesve të duhanit që ka licencë (neni 27);

7) grumbulluesi nuk mban regjistër të vlerësimit të duhanit (neni 28) dhe

8) grumbulluesi i duhanit nuk mban evidencë të posaçme për sasitë e grumbulluara të duhanit nga rekolta rrjedhëse dhe nuk i paraqet ato në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, si dhe me kërkesë të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nuk dorëzon të dhëna për sasitë e grumbulluara rrjedhëse të duhanit (neni 30 paragrafët 1, 3 dhe 4).

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në komisionin e posaçëm prej tre anëtarësh të emëruar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e tij."

Neni 37

Neni 63 ndryshohet si vijon:

"Inspektori shtetëror i tregut do të miratojë aktvendim me të cilin ndalohet:

1) kryerja e veprimtarisë prodhim i prodhimeve të duhanit me kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe përkohësisht t'i konfiskojë prodhimet e duhanit nëse konstaton se prodhuesi i prodhimeve të duhanit kryen prodhimtari pa qenë i regjistruar në regjistrin e prodhuesve të prodhimeve të duhanit (neni 35 paragrafi 1);

2) kryerja e veprimtarisë prodhim i prodhimeve të duhanit me kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe përkohësisht t'i konfiskojë prodhimet e duhanit nëse konstaton se prodhuesi i prodhimeve të duhanit kryen prodhimtari pa i plotësuar kushtet nga neni 35 paragrafi 2 i këtij ligji;

3) kryerja e veprimtarisë eksport ose import i prodhimeve të duhanit me kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe përkohësisht t'i konfiskojë prodhimet e duhanit nëse konstaton se eksportuesi ose importuesi i prodhimeve të duhanit kryen eksport ose import pa qenë i regjistruar në regjistrin e prodhuesve, eksportuesve dhe importuesve të prodhimeve të duhanit që e mban Ministria e Ekonomisë (neni 36 paragrafi 1);

4) kryerja e veprimtarisë eksport ose import i prodhimeve të duhanit me kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe përkohësisht t'i konfiskojë prodhimet e duhanit nëse konstaton se eksportuesi ose importuesi i prodhimeve të duhanit kryen eksport ose import pa i plotësuar kushtet nga neni 36 paragrafi 2 i këtij ligji;

5) kryerja e prodhimtarisë, përkatësisht importit në kohëzgjatje prej 30 ditësh të prodhimeve të duhanit që nuk janë regjistruar në regjistrimin e markave të prodhimeve të duhanit dhe njëkohësisht t'i konfiskojë të njëjtat (neni 38 paragrafi 5);

6) në qarkullim janë vendosur cigare në kundërshtim me dispozitat e nenit 48 paragrafi 1 të këtij ligji dhe

7) shitja e cigareve të posaçme të prodhuesve tjerë të duhanit jashtë paketimit origjinal të prodhuesit, me kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe njëkohësisht t'i konfiskojë të njëjtat, nëse konstaton se shitja bëhet jashtë paketimit origjinal të prodhuesit, me përjashtim të purove (neni 49).

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në komisionin e posaçëm prej tre anëtarësh të emëruar nga ministri i Ekonomisë.

Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e tij.

Për prodhimet e konfiskuara të duhanit në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut ka për detyrë të lëshojë vërtetim.

Prodhimet e duhanit të konfiskuara përkohësisht nga paragrafi 1 i këtij neni detyrimisht dorëzohen në gjykatën kompetente."

Neni 38

Neni 64 ndryshohet si vijon:

"Inspektori shtetëror i tregut do të miratojë aktvendim me të cilin do të urdhërojë që në afatin e caktuar të mënjanohe mangësitë e konstatuara, nëse:

1) prodhuesit, eksportuesit dhe importuesit e prodhimeve të duhanit, në Ministrinë e Ekonomisë nuk e kanë paraqitur ndryshimin e emrit, adresës, selisë ose veprimtarisë (neni 38 paragrafi 4) dhe

2) prodhuesit, eksportuesit dhe importuesit e prodhimeve të duhanit nuk mbajnë evidencë për prodhimtarinë, eksportin, importin dhe tepricat e prodhimeve të duhanit (neni 39 paragrafi 1).

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrahet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në komisionin e posaçëm prej tre anëtarësh të emëruar nga ministri i Ekonomisë.

Ankesa e deklaruar kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e tij."

Neni 39

Neni 65 ndryshohet si vijon:

"Inspektori shtetëror i bujqësisë do të miratojë aktvendim për ndalim të lëshimit në qarkullim të prodhimeve të duhanit dhe do të përcaktojë afat për mënjanimin e mangësive të konstatuara, nëse:

1) përdor aditivë të ndaluar (shtesa) ose përdor aditivë që nuk janë të lejuar nga ministri i Shëndetësisë në prodhimtarinë e prodhimeve të duhanit (neni 40);

2) të dhënat nga neni 41 paragrafi 1 i këtij ligji nuk janë shtypur anash në paketim dhe nuk mbulojnë së paku 10% të anës në të cilën janë shtypur, e nëse përdoret krahas maqedonishtes edhe një gjuhë tjetër së paku 12% e anës në të cilën janë shtypur (neni 41 paragrafi 3);

3) në paketimin e cigareve nuk përmbahen informata nga neni 43 paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij ligji;

4) në paketimin e cigareve nuk janë shkruar informatat në gjuhën siç është e përcaktuar në nenin 43 paragrafi 2 i këtij ligji;

5) paralajmërimi i përgjithshëm nuk mbulon së paku 30% duke përfshirë edhe kornizën e pjesës së përparme, ndërsa paralajmërimi plotësues së paku 40% duke përfshirë edhe kornizën e pjesës së pasme. Nëse informatat shkruhen krahas gjuhës maqedonase edhe në një gjuhë tjetër, paralajmërimi i përgjithshëm doemos duhet të mbulojë 32% duke përfshirë edhe kornizën e pjesës së përparme, ndërsa paralajmërimi plotësues së paku 45% të pjesës së pasme (neni 43 paragrafët 3 dhe 4);

6) paralajmërimi i përgjithshëm dhe paralajmërimi plotësues nuk zbatohet në mënyrë alternative (me rotacion) në mënyrë që do të garantojë paraqitje të rregullt të të gjitha paralajmërimeve, përkatësisht të mundësojë që çdo paralajmërim të paraqitet në mënyrë të barabartë me sasitë e prodhuara (neni 43 paragrafi 5);

7) paketimi i prodhimeve të duhanit, sipërfaqja më mirë e dukshme e të cilave është më e madhe se 75 cm² nuk i përmban paralajmërimet nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji, të cilat nuk mbulojnë sipërfaqe prej së paku 22,5 cm² në pjesën e përparme dhe 22,5 cm² në pjesën e pasme të paketimit, e nëse përdoret përveç gjuhës maqedonase edhe një gjuhë tjetër, së paku në sipërfaqe prej 24 cm² në pjesën e përparme dhe 24 cm² në pjesën e pasme të paketimit (neni 44);

8) tekstet e paralajmërimeve nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji nuk janë të shënuara në mënyrën e përcaktuar në nenin 45 paragrafi 1 të këtij ligji;

9) tekstet e të dhënave nga neni 41 paragrafi 1 i këtij ligji dhe të paralajmërimeve nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji, nuk janë të vendosura në kornizë ose janë të vendosura, me ç'rast gjerësia e kornizës është më e vogël se 3 mm, e më e madhe se 4 mm (neni 45 paragrafi 3);

10) tekstet e paralajmërimeve nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji, janë në markën e kontrollit (tatimore), e cila është e ngjitur në paketimin e prodhimit të duhanit (neni 45 paragrafi 4);

11) paralajmërimet nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji janë shtypur në etiketë, e cila mund të mënjanohej (neni 45 paragrafi 5) dhe

12) në paketimin e prodhimeve të duhanit shkruhen tekste, përshkrime ose shenja tjera të cilat përmbajnë shenja, fjalë ose shprehje të cilat udhëzojnë apo sugjerojnë se ai lloj është më pak i dëmshëm se sa të tjerët (p.sh. low tar, light, mild, ultra light, përkatësisht pak katran, i lehtë, i butë, ultra i lehtë dhe shenja tjera të ngjashme) (neni 46),

Nëse personi juridik nuk vepron sipas aktvendimit dhe në afatin e paraparë nuk i mënjanon mangësitë e konstatuara, Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë do të miratojë aktvendim për ndalim të kryerjes së veprimtarisë prodhim të prodhimeve të duhanit, në afat prej 30 ditësh.

Me aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektori shtetëror i bujqësisë do t'i konfiskojë përkohësisht prodhimet e duhanit, deri në miratimin e vendimit të gjykatës kompetente.

Prodhimet e konfiskuara të duhanit i dorëzohen gjykatës kompetente.

Për prodhimet e konfiskuara të duhanit inspektori shtetëror i bujqësisë lëshon vërtetim.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrahet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, në komisionin e posaçëm prej tre anëtarësh, të emëruar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e tij."

Neni 40

Pas nenit 65 shtohen dy nene të reja 65-a dhe 65-b, si vijojnë;

"Neni 65-a

"Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë konstaton se për herë të parë është kryer parregullsi nga nenet 68-a dhe 69-b të këtij ligji, ka për detyrë që të përpilojë procesverbal në të cilin do ta përcaktojë parregullsinë e kryer me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së konstatuar në afat prej 15 ditësh dhe me dorëzim të njëkohshëm të ftesës për realizimin e edukimit të personit ose subjektit, ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.

Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe mënyrën e realizimit të edukimit, i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Edukimin e organizon dhe realizon inspektori i Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.

Edukimi mund të realizohet për më shumë parregullsi të konstatuara të njëjta ose të ngjashme për një ose më tepër subjekte.

Nëse në terminin e caktuar personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është realizuar.

Nëse personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të konsiderohet se është edukuar lidhur me parregullsinë e konstatuar.

Nëse inspektori i Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se janë mënjeluar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, miraton konkluzion me të cilin e ndërpret procedurën e mbikëqyrjes inspektuese.

Nëse inspektori i Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë mënjeluar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para gjykatës kontestuese.

Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë mban evidencë për edukimin e realizuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë edhe Ekonomisë së Ujërave.

Neni 65-b

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave- Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë për kontrollin e kryera përpilon raporte tremujore dhe i publikon në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në pasqyrë të unifikuar tremujore."

Neni 41

Neni 66 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 15 000 deri në 20 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) prodhon duhan pa lidhur marrëveshje për prodhim dhe grumbullim të duhanit me grumbulluesin (neni 6);

2) nuk përdor material faror nga grumbulluesit e duhanit, të siguruar nga prodhuesi i regjistruar i farës së duhanit (neni 8 paragrafi 1);

3) nuk siguron material faror nga prodhuesi i regjistruar i farës së duhanit në sasi të e papara (neni 8 paragrafi 2);

4) nuk është i regjistruar në regjistrin e grumbulluesve (neni 20 paragrafi 1);

5) nuk siguron dokument përkatës nga institucioni bankar për sasi të e kontraktuara të duhanit nga rekolta rrjedhëse (neni 20 paragrafi 5);

6) nuk i plotëson kushtet nga neni 21 i këtij ligji;

7) nuk parashtron kërkesë për regjistrim në regjistrin e grumbulluesve të duhanit që e mban Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (neni 22 paragrafi 1);

8) grumbullimin nuk e kryen sipas kriterëve për vlerësimin kualitativ dhe kuantitativ (neni 24 paragrafi 1);

9) vlerësimin e duhanit e kryen vlerësues i cili nuk ka licencë (neni 26 paragrafi 1);

10) nuk siguron prani të përhershme të përfaqësuesit gjatë vlerësimit të duhanit (neni 27 paragrafët 2 dhe 3);

11) nuk ka siguruar regjistër në pajtim me këtë ligj dhe të dhënat nuk i shpallë publikisht, nuk i shënon në librin për vlerësim dhe nuk i jep prodhuesit vërtetim ditor të verifikuar për duhanin e dorëzuar, në të cilin është shënuar sasia bruto dhe neto, dara dhe zbritjet tjera (rëra dhe lagështia) (neni 28 paragrafët 1 dhe 2);

12) nuk e pranon, nuk e evidenton duhanin e kontestueshëm në librin e vlerësimit dhe në librin për kundërshtime dhe me shkrim në ditën e njëjtë nuk e paraqet në komision për vlerësim të sërishëm (nenet 28 paragrafi 1 dhe 29 paragrafi 2);

13) nuk siguron prani të përfaqësuesit të komisionit për vlerësim të sërishëm (neni 29 paragrafi 4);

14) blen, riblen, shet dhe rishet duhan të papërpunuar në fletë ose duhan të grirë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 32);

15) eksporton duhan të papërpunuar të pafermentuar të pamanipuluar në klasa industriale dhe të papaketuar në tonga dengu ose në kuti kartoni (neni 33);

16) kryen qarkullim, eksport dhe import të duhanit të fermentuar, pa qenë i regjistruar në regjistrin tregtar ose pa certifikatë për kualitet (neni 34);

17) prodhon prodhime të duhanit, pa qenë i regjistruar në regjistrin tregtar për kryerjen e veprimtarisë prodhim të prodhimeve të duhanit dhe pa qenë i regjistruar në regjistrin e prodhuesve, eksportuesve dhe importuesve të prodhimeve të duhanit, të cilin e mban Ministria e Ekonomisë (neni 35 paragrafi 1);

18) nuk i plotëson kushtet nga neni 35 paragrafi 2 i këtij ligji.

19) kryen qarkullim, eksport ose import të prodhimeve të duhanit pa qenë i regjistruar në regjistrin e prodhuesve, eksportuesve ose importuesve të prodhimeve të duhanit të cilin e mban Ministria e Ekonomisë (neni 36);

20) nuk i plotëson kushtet nga neni 36 paragrafi 2 i këtij ligji.

21) nuk parashtron kërkesë në Ministrinë e Ekonomisë për regjistrim në regjistrin e markave të prodhimeve të duhanit (neni 38 paragrafi 5);

22) përdor aditivë (shitesa) në kundërshtim me dispozitat nga neni 40 i këtij ligji;

23) lëshon në qarkullim cigare që në paketim nuk përmbajnë të dhëna për përmbajtjen e katranit, nikotinës dhe monoksidit të karbonit në miligramë për cigare (neni 41);

24) shet cigare të veçanta dhe/ose prodhime tjera të duhanit jashtë paketimit origjinal të prodhuesit, me përjashtim të purove (neni 49);

25) nuk e llogarit ose e llogarit në mënyrë të pasaktë kompensimin, përkatësisht nuk e llogarit në mënyrën e papara me këtë ligj ose kompensimin nuk e paguan në afatet e përcaktuara në pajtim me nenin 52 të këtij ligji;

26) nuk i kryen testimet e nevojshme të cigareve në laborator të akredituar në pajtim me Ligjin për akreditim (neni 58-a paragrafi 2) dhe

27) nuk i jep për testim cigaret në laborator të akredituar në pajtim me Ligjin për akreditim (neni 58-a paragrafi 2).

Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni, do të shqiptohet masë e posaçme për kundërvajtje konfiskim i sendeve, bimëve, mjeteve dhe prodhimeve që janë përdorur për kryerjen e kundërvajtjes.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, krahas gjobës personit juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej një vit deri në tre vjet.

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Gjobë në shumë prej 100 deri në 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 pikat 8, 9, 11 dhe 12 të këtij neni edhe vlerësuesit në pikën e grumbullimit."

Neni 42

Neni 67 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 10 000 deri në 15 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk e paraqet çdo vit prodhues deri më 30 maj prodhimtarinë e kontraktuar të duhanit për rekoltën rrjedhëse në njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (neni 9 paragrafi 1);

2) nuk ia shet tërë duhanin e prodhuar grumbulluesit, përkatësisht nuk e grumbullon tërë duhanin e kontraktuar, në kushtet e papara me marrëveshje (neni 10 paragrafi 1);

3) nuk kërkon mendim për marrëveshjen nga asociacioni më i lartë i prodhuesve të duhanit (neni 12 paragrafi 2);

4) lidh marrëveshje për sasi të duhanit për të cilat prodhuesi ka nënshkruar marrëveshje me grumbullues tjetër (neni 12 paragrafi 3);

5) lidh marrëveshje me prodhuesin i cili ka listë të verifikuar evidentuese ose në listën evidentuese të prodhuesit nuk e shënon dhe verifikon me vulë numrin e marrëveshjes dhe sasinë e kontraktuar dhe nuk ia kthen listën evidentuese prodhuesit (neni 12 paragrafët 4 dhe 5);

6) lidh marrëveshje pas skadimit të afatit për lidhjen e marrëveshjes (neni 12 paragrafi 6);

7) nuk i paraqet lokacionet për të gjitha pikat e blerjes në të cilat do të blihet duhani në afatin e përcaktuar (neni 20 paragrafi 4);

8) nuk hap pika të grumbullimit (neni 20 paragrafi 6);

9) me grumbullimin e duhanit nuk fillon në të gjitha pikat e grumbullimit e paraqitura më së voni nga 15 dhjetori i vitit rrjedhës të prodhimit dhe nuk përfundon më së voni deri më 15 mars të vitit të ardhshëm (neni 23);

10) nuk e realizon, nuk e dorëzon planin për grumbullim ose nuk i njofton prodhuesit për ditën dhe kohën e marrjes së duhanit (neni 23 paragrafi 2);

11) para fillimit të grumbullimit të duhanit në lokalet e blerjes nuk vendos mostra të duhanit sipas tipave dhe klasave (neni 25 paragrafi 1);

12) e pengon punën e komisionit për vlerësim të sërishëm të duhanit (neni 29 paragrafi 6);

13) nuk mbanë evidencë për prodhimin, importin, eksportin dhe tepricat e prodhimeve të duhanit (neni 39 paragrafi 1);

14) në paketimin e cigareve nuk i përmban paralajmërimet e përgjithshme dhe plotësuese nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji;

15) paralajmërimi i përgjithshëm nuk e mbulon së paku 30% duke përfshirë edhe kornizën e pjesës së parme, ndërsa në paralajmërimi plotësues së paku 40% duke e përfshirë edhe kornizën e pjesës së prapme. Nëse informatat shkruhen krahas gjuhës maqedonase edhe në një gjuhë tjetër paralajmërimi i përgjithshëm doemos duhet t'i mbulojë 32% duke e përfshirë edhe kornizën e pjesës së përparme, ndërsa paralajmërimi plotësues së paku 45% të pjesës së pasme (neni 43 paragrafët 3 dhe 4);

16) paralajmërimi i përgjithshëm dhe ai plotësues nuk aplikohet në mënyrë alternative (me rotacion) në mënyrë që të garantojë paraqitje të rregullt të të gjitha paralajmërimeve, përkatësisht të mundësojë që çdo paralajmërim të paraqitet në mënyrë të barabartë me sasitë e prodhuara (neni 43 paragrafi 5);

17) paketimi i prodhimeve të duhanit, sipërfaqja më mirë e dukshme e të cilave është më e madhe se 75 cm² nuk i përfshin paralajmërimet nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji, të cilat nuk mbulojnë sipërfaqe prej së paku 22,5 cm² në pjesën e përparme dhe 22,5 cm² në pjesën e pasme të paketimit, e nëse përveç gjuhës maqedonase përdoret edhe një gjuhë tjetër, së paku në sipërfaqe prej 24 cm² në pjesën e përparme dhe 24 cm² në pjesën e pasme të paketimit (neni 44);

18) teksti i paralajmërimeve nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji nuk janë të shënuara në mënyrën e përcaktuar në nenin 45 paragrafi 1 të këtij ligji;

19) madhësia e shkronjave e çdo paralajmërimi në paketim të veçantë është në kundërshtim me rregullën e Ministrisë së Shëndetësisë (neni 45 paragrafi 2);

20) teksti i të dhënave nga neni 41 paragrafi 1 i këtij ligji dhe i paralajmërimeve nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji, nuk janë shënuar në kornizë, me ç'rast gjerësia e kornizës është më e vogël se 3 mm, e më e madhe se 4 mm (neni 45 paragrafi 3);

21) tekstet e paralajmërimeve nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji janë në markën kontrolluese (tatimore), e cila është ngjitur në paketimin e prodhimit të duhanit (neni 45 paragrafi 4);

22) paralajmërimet nga neni 43 paragrafi 1 pika 7 e këtij ligji janë shtypur në etiketë, e cila mund të mënjanohej (neni 45 paragrafi 5);

23) në paketimin e prodhimeve të duhanit shkruhen tekste, përshkrime ose shenja tjera të cilat përmbajnë shenja, fjalë ose shprehje të cilat udhëzojnë apo sugjerojnë se ky lloj është më pak i dëmshëm se sa të tjerët (p.sh low tar, light, mild, ultra light, përkatësisht pak katran, i lehtë, i butë, ultra i butë dhe shenja të tjera të ngjashme) (neni 46);

24) lëshon në qarkullim duhan për përdorim oral (neni 47) dhe

25) së paku një herë në vit nuk siguron matje të përbërësve nga neni 41 i këtij ligji (neni 57 paragrafi 2).

Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni do të shqiptohet masë e posaçme për kundërvajtje konfiskim i sendeve, bimëve, mjeteve dhe prodhimeve e tjerë, që janë përdorur për kryerjen e kundërvajtjes.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, krahas gjobës personit juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej një viti deri në tre vite, duke llogaritur nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit.

Gjobjë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 43

Neni 68 ndryshohet si vijon:

"Gjobjë në shumë prej 1 500 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk e paraqet ose jep të dhëna të rrejshme për prodhuesin e duhanit në njësinë rajonale në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (neni 7 paragrafi 1);

2) prishjen e marrëveshjes grumbulluesi nuk e paraqet në njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për rajonin e prodhimit (neni 18 paragrafi 3);

3) nuk mban ose në mënyrë të përcaktuar nuk e mban evidencën për sasitë e grumbulluara të duhanit nga rekoltën rrjedhëse (neni 30 paragrafi 1);

4) nuk mban evidencë të posaçme për sasitë e grumbulluara dhe të përpunuara të duhanit, nuk i paraqet dhe nuk dorëzon të dhëna në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave deri në fund të muajit prill në vitin e ardhshëm (neni 30 paragrafi 3);

5) grumbulluesi gjatë transportit të sasive të blera të duhanit nuk i mban dokumentet e nevojshme nga neni 31 paragrafi 2 i këtij ligji dhe

6) nuk e paraqet çdo ndryshim të emrit, adresës, selisë ose veprimtarisë (neni 38 paragrafi 4);

Gjobjë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni, për veprimet nga paragrafi 1 pika 6 e këtij neni, do të shqiptohet edhe sanksion i posaçëm për kundërvajtje konfiskim i duhanit."

Neni 44

Pas nenit 68 shtohet nen i ri 68-a, si vijon:

"Neni 68-a

"Gjobë në shumë prej 800 deri në 1 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) lidh marrëveshje që nuk i përmban dispozitat nga neni 13 i këtij ligji dhe

2) bartjen e marrëveshjes nuk e paraqet në njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave përgjegjëse për rajonin e prodhimit (neni 16 paragrafi 3).

Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 45

Neni 69 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 600 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) nuk e paraqet ose jep të dhëna të rrejshme për prodhimin e duhanit në njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës (neni 7 paragrafi 1);

2) nuk ia shet duhanin e prodhuar grumbulluesit me të cilin ka lidhur marrëveshje me shkrim për prodhim dhe grumbullim të duhanit në kushtet e parapara me marrëveshje (neni 10 paragrafi 1);

3) prodhon duhan pa marrëveshje të lidhur për prodhim dhe grumbullim të duhanit me grumbulluesin e duhanit dhe lidh marrëveshje për një vit prodhues edhe për prodhim të njëjtë me më tepër grumbullues (neni 11);

4) transporton duhan pa dokumentet e nevojshme nga neni 31 paragrafi 1 i këtij ligji dhe

5) blen, riblen, shet dhe rishet duhan të papërpunuar në fleta ose duhan të grirë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 32).

Përveç gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të kumtohet edhe sanksion i veçantë kundërvajtës konfiskim i duhanit."

Neni 46

Neni 69 - a ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) nuk ka licencë për vlerësimin e duhanit (neni 26 paragrafi 1).

Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të kumtohet edhe sanksion i veçantë kundërvajtës konfiskim i duhanit."

Neni 47

Pas nenit 69-a shtohen dy nene të reja 69-b dhe 69-v, si vijojnë:

"Neni 69-b

Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) nuk e lë duhanin e kontestuar në pikën e grumbullimit (neni 29 paragrafi 2) dhe

2) e pengon punën e komisionit për rivlerësim (neni 29 paragrafi 6).

Neni 69 - v

Procedurë kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj udhëheq gjykata kompetente.

Para paraqitjes së kërkesës për procedurë kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë mban procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë."

Neni 48

Aktet nënligjore për procedurën e edukimit do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullave nënligjore të këtij ligji do të zbatohen rregullat ekzistuese.

Neni 49

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për duhan dhe prodhime të duhanit.

Neni 50

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat e neneve 5, 6, 9 paragrafët 1 dhe 2, 24, 34 paragrafi 1 pika 3 dhe 42 paragrafi 1 pika 5 do të zbatohen nga 1 janari 2012.

876.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за домување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1520/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ****Член 1**

Во Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009 и 57/10), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Во членот 10 ставот (2) се менува и гласи:

„Работите на управување од ставот (1) на овој член може да ги врши управител или заедница на сопственици за што сопствениците на посебните делови се должни да донесат одлука со која ќе одлучат овие работи да ги врши управител или заедница на сопственици.“

Во ставот (4) алинеја 1 зборовите: „за вршење на дејности на управување“ се бришат.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- да има најмалку три вработени лица од кои едно со високо образование (дипломиран правник или дипломиран економист) и две лица со најмалку средна стручна подготовка.“

Член 3

Во членот 11 ставот 4 се менува и гласи:

„Сопственикот на посебен дел, односно закупацот е должен редовно да го одржува станот и да се грижи за одржувањето на станбената зграда со цел да не се предизвика штета или штетни влијанија, како и да се обезбеди непречено користење на посебните делови од страна на другите сопственици.“

Член 4

Во членот 12 ставот (6) се менува и гласи:

„Сопствениците на посебните делови се должни да го спроведуваат донесениот план за одржување.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Доколку сопствениците на посебните делови не го спроведуваат донесениот план за одржување, секој сопственик на посебен дел може да ја извести инспекциската служба во општините, односно општините во градот Скопје да изврши инспекциски надзор и доколку утврди дека некои од сопствениците не го спроведуваат донесениот план за одржување ќе донесе решение.“

Член 5

Во членот 18 став (1) во втората реченица зборовите: „се смета за донесена“ се заменуваат со зборовите: „е донесена“.

Член 6

Во членот 29 став (2) зборовите: „надлежен орган на инспекцијата“ се заменуваат со зборовите: „надлежната инспекциска служба во општините и општините во градот Скопје“.

Член 7

Во членот 50 ставовите (3) и (4) се бришат.

Член 8

Во членот 52 став (2) во втората реченица зборот „солидарно“ се брише.

Член 9

Во членот 54 ставот (1) се менува и гласи:

„Ако во станбена зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни делови и повеќе од осум посебни делови, сопствениците на посебните делови можат да донесат одлука за формирање заедница на сопственици како правно лице за управување со станбената заграда. Одлуката е донесена кога за неа гласале повеќе од половина од сопствениците на посебните делови.“

Член 10

Во членот 55 став (1) точката 2 се менува и гласи:

„лично име и адреса односно назив и седиште на сопствениците на посебните делови - членови на заедницата;“

Точката 3 се менува и гласи:

„податоци за посебните делови содржани во катастарот на недвижности (имотен лист);“

Точката 6 се брише.

Точката 7 станува точка 6.

Член 11

Во членот 58 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Заедницата на сопственици е непрофитна организација.

(3) Финансиското работење на заедницата на сопственици се врши согласно со Законот за сметководство на непрофитните организации.“

Член 12

Во членот 60 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „кои имаат писмено овластување дадено од страна на сопственикот на посебниот дел да одлучува во негово име во органот на управување на заедницата на сопственици, како и други лица кои имаат овластување за тоа.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Ако сопственик на посебен дел е отсутен непрекинато повеќе од три месеци од местото каде што се наоѓа посебниот дел, е должен да овласти друго лице да одлучува во негово име во органот на управување.“

Член 13

Во членот 64 ставот (1) се менува и гласи:

„Заедницата на сопственици престанува врз основа на одлука за престанок. Одлуката за престанок на заедницата на сопственици е донесена кога за неа гласале повеќе од половина од сопствениците на посебните делови.“

Член 14

Во членот 71 став (1) зборовите: „Државниот инспекторат надлежен за работите од станбено-комуналната област“ се заменуваат со зборовите: „инспекциската служба во општините и општините во градот Скопје“.

Во ставот (2) зборовите: „инспекцискиот орган“ се заменуваат со зборовите: „инспекциската служба“.

Член 15

Во членот 91 ставови (1) и (2) по зборот „општина-та“ се става запирка и се додаваат зборовите: „градот Скопје“.

Член 16

Насловот на членот 92 и во членот 92 ставот (1) се менуваат и гласат:

„Склучување на договор за закуп за непрофитно домување по смртта на закупецот

Ако закупецот на станот кој има склучено договор за закуп за непрофитно домување почине, членовите на неговото семејно домаќинство кои непрекинато живееле со него, имаат право да побараат од закуподавачот да склучат нов договор за закуп за непрофитно домување доколку ги исполнуваат условите за добивање стан под закуп со непрофитно домување.“

Член 17

Насловот на членот 97 и членот 97 се менуваат и гласат:

„Категоризација на станови и станбени згради

(1) Категоризација на становите и станбените згради се врши со цел обезбедување и заштита на конкурентен пазар на станови и истата е задолжителна при купопродажба на становите.

(2) Критериумите и методологијата за категоризација на становите и станбените згради ги пропишува Владата на Република Македонија на предлог на министерот надлежен за работите од станбено-комуналната област.

(3) Категоризацијата на становите и станбените згради ја врши Регулаторната комисија за домување, по поднесено писмено барање од сопственикот на стан, закупецот на стан или друго лице кое има писмено овластување дадено од страна на сопственикот на станот, претседателот на заедница на сопственици, односно управителот со кое е приложена и пресметка за вредноста на станот изработена од страна на овластен проценител.

(4) За извршената категоризација на становите и станбените згради Регулаторната комисија за домување издава уверение.

(5) За издавање на уверението од ставот (4) на овој член се плаќа надоместок во износ од 1 евро по м² станбена површина во денарска противвредност на денот на уплатата.

(6) Уверението од ставот (4) на овој член барателот е должен да го достави до органот надлежен за водење јавна книга за запишување на правата на недвижности заради запишување (прибележување).

(7) Процената за вредноста на станот ја врши овластен проценувач по барање на сопственикот на станот, закупецот на станот, претседателот на заедницата на сопственици, односно управителот или друго лице кое има писмено овластување дадено од страна на сопственикот на станот.

(8) За извршената проценка за вредноста на станот овластениот проценувач издава пресметка за вредноста на станот. Трошоците за извршената проценка за вредноста на станот ги поднесува барателот. Висината на трошоците за извршената проценка ги утврдува овластен проценувач согласно со Законот за проценка.“

Член 18

Во членот 100 став (1) зборовите: „Единиците на локалната самоуправа“ се заменуваат со зборовите: „Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје“.

Во ставот (2) зборовите: „единиците на локалната самоуправа“ се заменуваат со зборовите: „општините, општините во градот Скопје и градот Скопје“.

Во точката 5 зборовите: „регистар за“ се бришат.

Во ставот (3) зборовите: „единиците на локалната самоуправа“ се заменуваат со зборовите: „општините, општините во градот Скопје и градот Скопје“.

Член 19

Членот 101 се менува и гласи:

„Советот на општините, односно Советот на градот Скопје за општините во градот Скопје ги пропишува општите правила за употреба на станови и станбени објекти и начинот за реновирање на станбените објекти и подобрување на надворешниот изглед на станбените згради.“

Член 20

Во членот 102 ставот (1) се менува и гласи:

„Годишната програма за домување од членот 100 на овој закон содржи:“.

Член 21

Во членот 105 ставот (5) се менува и гласи:

„Регулаторната комисија се финансира од Буџетот на Република Македонија, приходите остварени од вршење на работите од својата надлежност, средствата утврдени со други прописи и донации.“

Член 22

Во членот 109 став (1) точката 5 се менува и гласи:

„врши категоризација на станови и станбени згради согласно со пропишаните критериуми од членот 97 на овој закон;“.

Точката 6 се менува и гласи:

„ги издава и одзема лиценците за управител за вршење на дејностите на управување со станбените згради и води регистар на управители на станбени згради;“.

Во точката 8 по зборот „управителите“ се додаваат зборовите: „претседателите на заедниците на сопственици“, а сврзникот „и“ на крајот се брише и се става точка и запирка.

По точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10) дава мислење за Стратегијата за домување и годишните програми од членовите 99 став (1) точка 2 и 100 став (1) на овој закон.“

Член 23

Во членот 112 став (1) зборовите: „и градот Скопје“ се бришат.

Член 24

Во членот 113 став (2) по зборот „управителот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „заедницата на сопственици“.

Член 25

Членот 116 се менува и гласи:

„(1) Инспекцискиот надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон го вршат овластени инспектори за домување во општините и општините во градот Скопје во рамките на надлежната инспекциска служба (во натамошниот текст: овластен инспектор за домување).

(2) Доколку општините, односно општините во градот Скопје немаат назначено овластени инспектори за домување, инспекцискиот надзор го вршат инспектори при Државниот комунален инспекторат во име и за сметка на општините, односно општините во градот Скопје.“

Член 26

Членот 117 се менува и гласи:

„(1) Овластен инспектор за домување може да биде службеник со високо образование, дипломиран правник или дипломиран инженер архитект или дипломиран градежен инженер со статус на инспектор утврден во актот за систематизација на општината.

(2) Инспекторот има службена легитимација со која го докажува своето својство, идентитет и овластување.“

Член 27

Во членот 118 ставот (1) се менува и гласи:

„При вршење на инспекцискиот надзор овластените инспектори за домување од членот 116 на овој закон имаат право да вршат надзор над станбени, станбено-деловни и деловно-станбените згради дали управувањето со истите се врши согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, дали се почитуваат пропишаните норми и стандардите за домување и дали се уредени закупничките односи согласно со овој закон.“

Ставот (3) се брише.

Член 28

По членот 118 се додава нов член 118-а, кој гласи:

„Член 118-а

(1) За работата на овластените инспектори за домување градоначалникот на општината, односно градоначалникот на општините во градот Скопје донесува годишна програма најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната година. Годишната програма содржи месечни планови за работата на овластените инспектори за домување.

(2) Градоначалникот на општината, односно градоначалникот на општините во градот Скопје за работата на овластените инспектори за домување најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година доставува годишен извештај до советот на општината, односно советот на општините на градот Скопје.“

Член 29

Во членот 119 ставот (1) се менува и гласи:

„Управителот, односно претседателот на заедницата на сопственици и сопствениците на посебните делови во станбените, станбено-деловните и деловно-станбените згради или закупците, се должни да им овозможат на инспекторите од членот 116 на овој закон, непречено извршување на работите на инспекцискиот надзор, да им ги стави на увид исправите и податоците кои се потребни за вршење на надзорот, како и да им овозможи пристап до просториите и документите кои се предмет на инспекцискиот надзор.“

Член 30

Членот 120 се менува и гласи:

„(1) За констатираната состојба овластениот инспектор за домување, односно инспекторите при Државниот комунален инспекторат составуваат записник во кој ги констатираат утврдените неправилности врз основа на кој донесуваат решение во кое определуваат рок од осум дена во кој треба да се отстранат утврдените неправилности.

(2) Против решението на инспекторите од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(3) По жалбата од ставот (2) на овој член против решението на овластениот инспектор за домување одлучува посебна комисија составена од три члена именувани од градоначалникот на општината, односно од градоначалникот на општините на градот Скопје. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководните службеници во општината, односно општините во градот Скопје кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна, економска или градежна струка, со најмалку три години работно искуство.

(4) По жалбата од ставот (2) на овој член против решението на инспекторите при Државниот комунален инспекторат одлучува посебна комисија формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од станбено-комуналната област согласно со закон.

(5) Комисијата од ставовите (3) и (4) на овој член одлуката по жалбата ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

(6) Жалбата изјавена против решението на инспекторите од ставот (1) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“

Член 31

Во членот 121 ставот (2) се менува и гласи:

„Административното извршување на решението го спроведува овластениот инспектор за домување во согласност со закон.“

Член 32

Насловот на членот 122 и членот 122 се менуваат и гласат:

„Трошоци на постапката

(1) Трошоците од инспекциската постапка во која не се утврдени неправилности при што не е изречена инспекциска мерка паѓаат на товар на инспекциската служба која го извршила надзорот.

(2) Трошоците од инспекциската постапка во која се утврдени неправилности при што е изречена инспекциска мерка ги сноси субјектот над кој е вршен инспекцискиот надзор.

(3) За трошоците на постапката кои се познати во моментот на донесувањето на решението со кое е изречена инспекциска мерка за утврдените неправилности се одлучува во самото решение, а доколку истите не се познати во тој момент инспекторот донесува посебен заклучок за утврдување на трошоците на постапката.“

Член 33

По членот 122 се додаваат два нови члена 122-а и 122-б, кои гласат:

„Член 122-а

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторите од членот 116 на овој закон утврдат дека е сторена неправилност од членовите 28, 62 став (1), 66 ставови (1), (2) и (3) и 112 став (1) на овој закон, се должни да состават записник во кој ќе се утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од 15 дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од станбено-комуналната област.

(3) Едукацијата ја организираат и спроведуваат овластените инспектори за домување на општините, односно општините во градот Скопје, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

(4) Едукацијата може да се спроведува за повеќе утврдени исти или истородни неправилности, за еден или повеќе субјекти.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку инспекторите од членот 116 на овој закон при спроведување на контролниот надзор утврдат дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесуваат заклучок за запирање на постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку инспекторите од членот 116 на овој закон при спроведување на контролниот надзор утврдат дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесуваат барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд, односно комисијата за прекршоци во органот на државната управа надлежен за работите од станбено-комуналната област.

(9) Инспекциските служби во општините, односно општините во градот Скопје водат евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од станбено-комуналната област.

Член 122-б

Инспекциските служби на општините, односно општините на градот Скопје за донесените инспекциски акти во постапката на инспекцискиот надзор од страна на овластените инспектори за домување се должни на својата веб страница да објавуваат квартални извештаи.“

Член 34

Во членот 125 став (1) по точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:

„16) на барање на општината не ги достави податоците од членот 113 став (1) на овој закон.“

Член 35

Членот 126 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сопственик на стан или деловен простор во станбена зграда, односно закупец, ако:

1) редовно не го одржува станот, односно не се грижи за одржувањето на станбената зграда, согласно со членот 11 став (4) на овој закон;

2) не го спроведува донесениот план за одржување (член 12 став (6));

3) редовно и навремено не ги плаќа надоместоците за оржување или другите видови надоместоци (член 28);

4) не даде овластување на друго лице (член 60 став (3));

5) месечно не го плаќа својот дел од трошоците за управување и во резервниот фонд (член 62 став (1));

6) издаде или користи стан или дел од стан во закуп или подзакуп без склучен договор за закуп согласно со членот 66 ставови (1), (2) и (3) на овој закон;

7) постапи спротивно на членот 66 став (4) од овој закон;

8) не достави примерок од договорот за закуп од органот на управата надлежен за работите на јавните приходи и до надлежната служба на општината (член 70 став (4)) и

9) на барање на општината не ги достави податоците од членот 113 став (1) на овој закон.“

Член 36

Во членот 127 став (2) зборовите: „општините, општините во градот Скопје и градот Скопје“ се заменуваат со зборовите: „општината, односно општините во градот Скопје“.

Член 37

Во членот 131 став (1) по зборовите: „а кој го користи станот врз основа на акт“ се додаваат зборовите: „и договор“.

Во ставот (2) во првата реченица по зборовите: „се должни да поднесат барање за закуп на станот“ се додаваат зборовите: „до органот од членот 99 став (4) на овој закон“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку лицата од ставот (2) на овој член не ги исполнуваат условите за склучување на договор за непрофитен закуп, со истите, правното лице од членот 99 став (2) на овој закон ќе склучи договор за пазарен закуп.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 38

Во членот 132 став (7) зборовите: „без соодветно оформена документација“ се заменуваат со зборовите: „без соодветен акт за доделување и користење на станот“.

Член 39

Корисници на станови за кои се водат судски постапки, станови за кои ќе се одлучи да не се продаваат, односно да бидат заменети со друг стан од страна на Владата на Република Македонија, станови кои до 31 декември 2010 година не се внесени во евиденцијата на станови во сопственост на Република Македонија и станови за кои се водат постапки за пренос на правото на користење на стан имаат право да поднесат барање за откуп на станот по завршувањето на постапките.

Член 40

Начин, услови и постапка за продажба и закуп на станови во сопственост на Република Македонија, кои се користат од лица без соодветен акт за доделување и користење.

Под користење на стан во сопственост на Република Македонија без соодветен акт за доделување и користење, во смисла на овој закон, се подразбира користење на стан од страна на лице кое е вселено и користи стан во сопственост на Република Македонија, без акт за доделување и користење на станот издаден од надлежен орган и без договор за користење, односно закуп на станот.

Лицата кои користат стан во сопственост на Република Македонија без соодветен акт за доделување и користење на станот и се вселиле во станот заклучно со денот на влегувањето во сила на Законот за домување 13 август 2009 година, се должни во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон, да поднесат барање за:

- купување на стан до правното лице од членот 99 став (2) на овој закон или
- закуп на стан до Комисијата за станбени прашања при Владата на Република Македонија.

Користењето на станот, во рокот определен од ставот 2 на овој член се утврдува врз основа на евиденцијата на правното лице од членот 99 став (2) на овој закон и изјави на корисниците.

Со лицата од ставот 2 алинеја 1 на овој член ќе се склучат договори за продажба на станот, доколку ги исполнуваат следниве услови:

- лицето да е државјанин на Република Македонија и
- лицето, неговиот брачен другар и членовите на неговото семејно домаќинство да немаат стан, кука, кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија.

Кон барањето за купување на станот, лицето ја доставува следнава документација:

- уверение за државјанство,
- уверение за жителство,
- копија од лична карта, која ќе се користи согласно со Законот за заштита на лични податоци,
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и другите членови на неговото семејно домаќинство дека немаат стан, кука, кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија,
- потврда од органот надлежен за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижности дека лицето, неговиот брачен другар и другите членови на неговото семејно домаќинство не се запишани како носители на право во катастарот на недвижности и
- изјава заверена кај нотар дека го користи станот и од кога го користи.

Член 41

Постапката за продажба на стан од членот 40 став 1 на овој закон, ја спроведува правното лице од членот 99 став (2) на овој закон во рок од три месеци од доставување на комплетното барање.

Средствата остварени од продажбата на становите ќе се уплаќаат на посебна наменска сметка на правното лице од членот 99 став (2) на овој закон за изградба на станови во сопственост на Република Македонија согласно со годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија.

Продажбата на становите се врши во готово или на одложено плаќање со учество од 30% од цената на станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.

Со бателите кои ги исполнуваат условите и се стекнуваат со право на купување на станот, по претходно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија, правното лице од членот 99 став (2) на овој закон склучува договор за продажба на станот.

Вредноста на станот се определува согласно со Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката

та за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена.

Пред склучувањето на договорот за продажба на станот, правното лице од членот 99 став (2) на овој закон изготвува пресметка на надоместокот за претходното користење на станот која се пресметува во висина на закупнината којашто важела во периодот на користењето на станот. Неплатениот надоместок за претходното користење на станот може во цел износ да се додаде на продажната цена на станот.

Член 42

Предмет на продажба не може да биде стан:

- во објект од времен карактер, кој не се задржува со урбанистичкиот план,
- во експроприран објект,
- наменет за социјално домување или за домување на лица со ниски лични приходи,
- во објект опфатен со Законот за денационализација,
- даден на користење согласно со Уредбата за начинот, условите и постапката за давање под закуп на станови во сопственост на Република Македонија и
- соби во објекти кои не се сметаат за станови, во смисла на овој закон.

Член 43

За барањата за доделување на стан под закуп, согласно со членот 40 став 2 алинеја 2 на овој закон одлучува Комисијата за станбени прашања при Владата на Република Македонија, согласно со одредбите на Законот за општата управна постапка, доколку лицето - подносител на барањето ги исполнува следниве услови:

- лицето да е државјанин на Република Македонија и
- лицето, неговиот брачен другар и членовите на неговото семејно домаќинство да немаат стан, кука, кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија.

Кон барањето за доделување на стан под закуп, лицето - подносител на барањето ја доставува документацијата определена со членот 26 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена, како и изјава заверена кај нотар дека го користи станот и од кога го користи, изјава за намирени обврски за користењето на станот или изјава за постигнат договор за одложено плаќање на долгот.

Договорите за закуп, согласно со решението на комисијата од ставот 1 на овој член ги склучува правното лице од членот 99 став (2) на овој закон.

Член 44

Лицата кои нема да поднесат барање за купување на станот или за склучување на договор за закуп на станот во рокот од членот 40 став 2 на овој закон, односно не склучат договор за купопродажба на станот или договор за закуп на станот во рок од 15 дена од

денот на доставувањето на актот со кој се одлучува за продажба на станот, односно за доделување под закуп, ќе се сметаат за лица кои го користат станот без правен основ и ќе се применат одредбите од членот 87 на овој закон.

Член 45

Доколку сопствениците на посебните делови не определат управител или не регистрираат заедница на сопственици во рок од една година од денот на влегувањето во сила од овој закон, на барање на овластениот инспектор за домување во соодветната општина, управителот го определува судот во вонпарнична постапка избран од регистерот на управители на станбени згради од членот 109 став (1) точка 6 на овој закон.

Член 46

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Подзаконските акти од членот 33 став (9) на овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До влегувањето во сила на подзаконските акти од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните подзаконски акти.

Член 47

Одредбите од членовите 1, 25, 26, 27, 28, 30 и 32 на овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 48

Постапките по барањата за откуп на стан и пренос на правото на користење на стан започнати пред влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно со одредбите на овој закон.

Член 49

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за домување.

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR BANIM

Neni 1

Në Ligjin për banim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 99/2009 dhe 57/10), pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon:

"Neni 2-a

Në procedurën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe."

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Punët e menaxhimit nga paragrafi (1) i këtij neni mund t'i kryejë drejtori ose bashkësia e pronarëve për çfarë pronarët e pjesëve të veçanta detyrohen që të marrin vendim me të cilin do të vendosin që këto punë t'i kryejë drejtori ose bashkësia e pronarëve."

Në paragrafin (4) alineja 1 fjalët: "për kryerjen e veprimtarisë së menaxhimit" fshihen.

Alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- të ketë së paku tre të punësuar nga të cilët një me arsim të lartë (jurist i diplomuar ose ekonomist i diplomuar) dhe dy persona me së paku arsim të mesëm."

Neni 3

Në nenin 11 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Pronari i pjesës së veçantë respektivisht qiramarrësi detyrohet që rregullisht ta mirëmbajë banesën dhe të kujdeset për mirëmbajtjen e ndërtesës për banim me qëllim që të mos shkaktohet dëm ose ndikime dëmtuese si dhe të sigurohet shfrytëzim i papenguar i pjesëve veçanta, nga pronarët tjerë."

Neni 4

Në nenin 12 paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Pronarët e pjesëve të veçantë detyrohen që ta zbatojnë planin e miratuar për mirëmbajtje."

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

"(7) Nëse pronarët e pjesëve të veçanta nuk e zbatojnë planin e miratuar për mirëmbajtje, çdo pronar i pjesës së veçantë mund ta njoftojë shërbimin inspektues në komuna respektivisht në qytetin e Shkupit që të kryejë mbikëqyrje inspektuese dhe nëse përcakton se disa nga pronarët nuk e zbatojnë planin e miratuar për mirëmbajtje do të marrë aktvendim."

Neni 5

Në nenin 18 paragrafi (1) në fjalinë e dytë fjalët: "konsiderohet e miratuar" zëvendësohet me fjalët: "është miratuar".

Neni 6

Në nenin 29 paragrafi (2) fjalët: "organi kompetent i inspeksionit" zëvendësohet me fjalët: "shërbimi kompetent inspektues në komuna dhe komunat në Qytetin e Shkupit".

Neni 7

Në nenin 50 paragrafët (3) dhe (4) fshihen.

Neni 8

Në nenin 52 paragrafi (2) në fjalinë e dytë fjala "solidare" fshihet.

Neni 9

Në nenin 54 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Nëse në ndërtesën e banimit ka më shumë se dy pronarë të pjesëve të veçanta dhe më shumë se tetë pjesë të veçanta, pronarët e pjesëve të veçanta mund të marrin vendim për formimin e bashkësisë së pronarëve si person juridik për menaxhim me ndërtesën banesore. Vendimi miratohet kur për atë votojnë më shumë se gjysma e pronarëve të pjesëve të veçanta."

Neni 10

Në nenin 55 paragrafi (1) pika 2 ndryshohet si vijon:

"emri personal dhe adresa respektivisht emri dhe selia e pronarëve të pjesëve të veçanta-anëtarë të bashkësisë;"

Pika 3 ndryshohet si vijon:
 "të dhënat për pjesët e veçanta, të përmbajtura në kadastrën e patundshmërive (aktzotërim);".
 Pika 6 fshihet.
 Pika 7 bëhet pika 6.

Neni 11

Në nenin 58 pas paragrafit (1) shtohet dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Bashkësia e pronarëve është organizatë joprofitabile.

(3) Puna financiare e bashkësisë së pronarëve kryhet në pajtim me Ligjin për kontabilitet të organizatave joprofitabile."

Neni 12

Në nenin 60 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "që kanë autorizim me shkrim të dhënë nga pronari i pjesës së veçantë që të vendosë në emër të tij në organin e administrimit të bashkësisë së pronarëve si dhe persona tjerë që kanë autorizime për këtë."

Me paragrafin (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Nëse pronari i pjesës së veçantë mungon vazhdimisht më shumë se tre muaj nga vendi ku gjendet pjesa e veçantë, detyrohen që ta autorizojë personin tjetër që të vendosë në emër të tij në organin e administrimit."

Neni 13

Në nenin 64 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Bashkësia e pronarëve shuhet në bazë të vendimit për shuarje. Vendimi për shuarjen e bashkësisë së pronarëve miratohet kur për atë votojnë më shumë se gjysma e pronarëve të pjesëve të veçanta."

Neni 14

Në nenin 71 paragrafi (1) fjalët: "Inspektorati Shtetëror kompetent për punët nga sfera komunale banesore" zëvendësohen me fjalët: "shërbimi inspektues në komunat dhe komunat e Qytetit të Shkupit".

Në paragrafin (2) fjalët: "organi inspektues" zëvendësohet me fjalët: "shërbimi inspektues".

Neni 15

Në nenin 91 paragrafët (1) dhe (2) pas fjalës "komuna" vihet presje dhe shtohen fjalët: "qytetit të Shkupit".

Neni 16

Titulli i nenit 92 dhe neni 92 paragrafi (1) ndryshohen si vijojnë:

"Lidhja e marrëveshjes për qira të banimit jofitimprurës pas vdekjes së qiramarrësit

Nëse qiramarrësi i banesës që ka lidhur marrëveshje për qira për banim jofitimprurës vdes, anëtarët e ekonomisë familjare të tij që pandërprerë kanë jetuar me të, kanë të drejtë të kërkojnë nga qiradhënësi të lidhin marrëveshje të re për qira për banim jofitimprurës nëse i plotësojnë kushtet për marrjen e banesës me qira me banim jofitimprurës."

Neni 17

Titulli i nenit 97 dhe neni 97 ndryshohen si vijojnë:

"Kategorizimi i banesave dhe ndërtesave për banim

(1) Kategorizimi i banesave dhe ndërtesave për banim kryhet me qëllim sigurimin

e mbrojtjes së tregut konkurrues të banesave dhe i njëjti është i detyrueshëm gjatë shitblerjes të banesave.

(2) Kriteret dhe metodologjia për kategorizimin e banesave dhe ndërtesave për banim, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit kompetent për punët nga sfera komunale banesore.

(3) Kategorizimin e banesave dhe ndërtesave për banim e kryen Komisioni Rregullator për Banim, pas paraqitjes së kërkesës me shkrim nga pronari i banesës, qiramarrësi i banesës ose personi tjetër që ka autorizim me shkrim të dhënë nga pronari i banesës, kryetari i bashkësisë së pronarëve, respektivisht drejtori me të cilën bashkëngjitet edhe llogaria e vlerës së banesës, e përpiluar nga vlerësuesi i autorizuar.

(4) Për kategorizimin e kryer të banesave dhe ndërtesave për banim Komisioni

Rregullator për Banim lëshon vërtetim.

(5) Për lëshim të vërtetimit nga paragrafi (4) i këtij neni paguhet kompensim në shumë prej 1 euro për m² sipërfaqe banimi në kundërvlerë me denarë në ditën e pagesës.

(6) Vërtetimin nga paragrafi (4) i këtij neni kërkuksi detyrohet që ta dorëzojë te organi Kompetent për mbajtjen e librit publik për regjistrimin e të drejtave të kompensimeve për regjistrim (shënim).

(7) Vlerësimin e vlerës së banesës e kryen vlerësuesi i autorizuar me kërkesë të

pronarit të banesës, qiramarrësit të banesës, kryetarit të bashkësisë së pronarëve, respektivisht drejtorit ose personit tjetër që ka autorizim me shkrim të dhënë nga pronari i banesës.

(8) Për vlerësimin e kryer për vlerën e banesës vlerësuesi i autorizuar i banesës lëshon llogari për vlerën e banesës. Shpenzimet për vlerësimin e kryer për vlerën e banesës i bart kërkuksi. Lartësinë e shpenzimeve për vlerësimin e kryer i përcakton vlerësuesi i autorizuar në pajtim me ligjin për vlerësim."

Neni 18

Në nenin 100 paragrafi (1) fjalët: "Njësitë e vetadministrimit lokal" zëvendësohen me fjalët: "Komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit".

Në paragrafin (2) fjalët: "Njësitë e vetadministrimit lokal" zëvendësohen me fjalët: "Komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit".

Në pikën 5 fjalët: "regjistër për" fshihen.

Në paragrafin (3) fjalët: "njësitë e vetadministrimit lokal" zëvendësohen me fjalët: "Komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit".

Neni 19

Neni 101 ndryshohet si vijon:

"Këshilli i komunave respektivisht Këshilli i qytetit të Shkupit për komunat në qytetin e Shkupit i përcakton rregullat e përgjithshme për përdorimin e banesave dhe objekteve për banim dhe mënyrën e renovimit të objekteve për banim dhe përmirësimin e pamjes së jashtme të ndërtesave për banim."

Neni 20

Në nenin 102 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Programi vjetor për banim nga neni 100 i këtij ligji i përmban:".

Neni 21

Në nenin 105 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Komisioni Rregullator financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, të hyrat e realizuara nga

kryerja e punëve në kompetencë të vet, mjetet e përcaktuara me dispozita tjera dhe donacione."

Neni 22

Në nenin 109 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon: "e kryen kategorizimin e banesave dhe ndërtesave për banim në pajtim me kriteret e përcaktuara nga neni 97 i këtij ligji;"

Pika 6 ndryshohet si vijon:

"i lëshon dhe i heq licencat për drejtor për kryerjen e veprimtarisë menaxhim me ndërtesa banesore dhe mban regjistër të drejtorit të ndërtesave për banim;"

Në pikën 8 pas fjalës "drejtorët" shtohen fjalët: "kryetarët e bashkësive të pronarëve", kurse lidhëza "dhe" në fund fshihet dhe vihet pikëpresje.

Pas pikës 9 shtohet pikë e re 10, si vijon:

"10) jep mendim për Strategjinë për banim dhe programet vjetore nga nenet 99 paragrafi (1) pika 2 dhe 100 paragrafi (1) të këtij ligji."

Neni 23

Në nenin 112 paragrafi (1) fjalët: "dhe qyteti i Shkupit" fshihen.

Neni 24

Në nenin 113 paragrafi (2) pas fjalës "drejtori" vihet presje dhe shtohen fjalët: "bashkësia e pronarëve".

Neni 25

Neni 116 ndryshohet si vijon:

"(1) Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji, kryejnë inspektorët të autorizuar për banim në komuna dhe komunat e qytetit të Shkupit në kuadër të shërbimit kompetent inspektues (në tekstin e mëtejshëm: inspektorët i autorizuar për banim).

(2) Nëse komunat respektivisht komunat në qytetin e Shkupit nuk kanë emëruar inspektorët të autorizuar për banim, mbikëqyrjen inspektuese e kryejnë inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Komunal në emër dhe për llogari të komunave respektivisht komunave të qytetit të Shkupit."

Neni 26

Neni 117 ndryshohet si vijon:

"(1) Inspektorët i autorizuar për banim mund të jetë nëpunës me arsim të lartë, jurist i diplomuar ose inxhinier arkitekt i diplomuar ose inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë me status të inspektorit, të përcaktuar në aktin për sistematizim të komunës.

(2) Inspektorët ka legjitimacion zyrtar me të cilin i dëshmon cilësinë, identitetin dhe autorizimin e tij."

Neni 27

Në nenin 118 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorët e autorizuar për banim nga neni 116 i këtij ligji, kanë të drejtë të kryejnë mbikëqyrje të ndërtesave për banim, banesore afariste dhe afariste banesore, nëse menaxhimi me të njëjtat kryhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji, nëse respektohen normat dhe standardet e përcaktuara për banim dhe nëse janë rregulluar marrëdhëniet e qirasë në pajtim me këtë ligj."

Paragrafi (3) fshihet.

Neni 28

Pas nenit 118 shtohet nen i ri "118-a", si vijon:

"Neni 118-a

(1) Për punën e inspektorëve të autorizuar për banim kryetari i komunës respektivisht kryetari i komunës së qytetit të Shkupit, miraton plan vjetor më së voni deri më 31 dhjetor në vitin vijues për vitin e ardhshëm. Programi vjetor përmban plane mujore për punën e inspektorëve të autorizuar për banim.

(2) Kryetari i komunës respektivisht kryetari i komunës në qytetin e Shkupit për punën e inspektorëve të autorizuar për banim, më së voni deri më 31 mars në vitin vijues për vitin e ardhshëm dorëzon raport vjetor në Këshillin e Komunës respektivisht Këshillin e Komunave të qytetit të Shkupit."

Neni 29

Në nenin 119 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Drejtori, respektivisht kryetari i bashkësisë së pronarëve dhe pronarët e pjesëve të veçanta në ndërtesat banesore, banesore afariste dhe afariste banesore ose qiramarrësit, detyrohen që t'ia mundësojnë inspektorit nga neni 116 i këtij ligji, kryerjen e papenguar të punëve të mbikëqyrjes inspektuese, t'ia paraqesin në shqyrtim dokumentet dhe të dhënat e nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes si dhe t'ia mundësojnë qasje në lokalet dhe dokumentet që janë lëndë e mbikëqyrjes inspektuese."

Neni 30

Neni 120 ndryshohet si vijon:

"(1) Për gjendjen e konstatuar inspektorët i autorizuar për banim respektivisht inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Komunal përpilojnë procesverbal në të cilin i konstatojnë parregullsitë e vërtetuara në bazë të cilave marrin aktvendim ku i përcaktojnë afat prej tetë ditësh në të cilin duhet të mënjanojnë parregullsitë e konstatuara.

(2) Kundër aktvendimit të inspektorit nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit.

(3) Për ankesën nga paragrafi (2) i këtij neni kundër aktvendimit të inspektorit

të autorizuar për banim, vendos komisioni i veçantë i përbërë nga tre anëtarësh të emëruar nga kryetari i komunës, respektivisht nga kryetari i komunës së qytetit të Shkupit. Kryetari i Komisionit është person nga radhët e nëpunësve udhëheqës në komuna respektivisht komunat e qytetit të Shkupit që nuk kanë marrë pjesë në procedurën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese. Anëtarët e Komisionit janë me arsim të lartë nga sfera, e drejtësisë, ekonomisë ose ndërtimtarisë, me së paku tre vjet përvojë pune.

(4) Për ankesën nga paragrafi (2) i këtij neni kundër aktvendimit të inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror Komunal, vendos komision i veçantë i formuar nga ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera komunale banesore në pajtim me ligjin.

(5) Komisioni nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, vendimin për ankesë do ta miratojë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimi të ankesës.

(6) Ankesa e paraqitur kundër aktvendimit të inspektorit nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e shtyn zbatimin e aktvendimit."

Neni 31

Në nenin 121 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Përmbartimin administrativ të aktvendimit e zbaton inspektori i autorizuar për banim në pajtim me ligjin."

Neni 32

Titulli i neni 122 dhe neni 122 ndryshohen si vijojnë:

"Shpenzimet e procedurës

(1) Shpenzimet e procedurës inspektuese në të cilën nuk konstatohen parregullsi me ç'rast nuk është shqiptuar masë inspektuese, janë në llogari të shërbimit inspektues që e ka kryer mbikëqyrjen.

(2) Shpenzimet e procedurës inspektuese në të cilën konstatohen parregullsi me ç'rast është shqiptuar masë inspektuese, janë në llogari të subjektit ku është kryer mbikëqyrja.

(3) Për shpenzimet e procedurës që dihen në momentin e miratimit të aktvendimit me të cilin është shqiptuar masë inspektuese për parregullsitë e konstatuara vendoset në aktvendim, e nëse të njëjtat nuk dihen në atë moment, inspektori miraton konkluzion të veçantë për përcaktimin e shpenzimeve të procedurës."

Neni 33

Pas neni 122 shtohen dy nene të reja 122-a dhe 122-b, si vijojnë:

"Neni 122-a

(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorët nga neni 116 i këtij ligji konstatojnë se është kryer parregullsi nga nenet 28, 62 paragrafi (1), 66 paragrafët (1), (2) dhe (3) dhe 112 paragrafi (1) të këtij ligji, detyrohen që të përpilojnë procesverbal në të cilin do të konstatohet parregullsia e kryer me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së konstatuar në afat prej 15 ditësh dhe me dorëzim të njëkohshëm të ftesës për zbatimin e edukimit të personit ose subjektit ku është konstatuar parregullsi gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.

(2) Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim si dhe mënyrën e zbatimit të edukimit, i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera komunale banesore.

(3) Edukimin e organizojnë dhe zbatojnë inspektorët e autorizuar për banim të komunave respektivisht komunave në qytetin e Shkupit, në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese.

(4) Edukimi mund të zbatohet për më shumë parregullsi të konstatuara të njëjta ose të ngjashme, për një ose më shumë subjekte.

(5) Nëse në terminin e caktuar personi ose subjekti për të cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është zbatuar.

(6) Nëse personi ose subjekti për të cilin zbatohet edukimi paraqit në edukimin e caktuar dhe të njëjtin e mbaron, konsiderohet se është edukuar në lidhje me parregullsinë e konstatuar.

(7) Nëse inspektorët nga neni 116 i këtij ligji gjatë zbatimit të mbikëqyrjes kontrolluese vërtetojnë se janë larguar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, miratojnë konkluzion për ndërprerjen e procedurës së mbikëqyrjes inspektuese.

(8) Nëse inspektorët nga neni 116 i këtij ligji gjatë zbatimit të mbikëqyrjes kontrolluese vërtetojnë se nuk janë larguar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, paraqesin kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtës në gjykatën kompetente respektivisht Komisionin për Kundërvajtje, në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera komunale banesore.

(9) Shërbimet inspektuese në komuna respektivisht komuna të qytetit të Shkupit mbajnë evidencë për edukimin e zbatuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për punët nga sfera komunale banesore.

Neni 122-b

Shërbimet inspektuese në komuna respektivisht komunat e qytetit të Shkupit për aktet inspektuese të miratuara në procedurat e mbikëqyrjes inspektuese nga inspektorët të autorizuar për banim, detyrohen që në ueb faqen e vet të publikojë raporte tremujore."

Neni 34

Në nenin 125 paragrafi (1) pas pikës 15 shtohet pikë e re 6, si vijon:

"16) me kërkesë të komunës nuk i dorëzon të dhënat nga neni 113 paragrafi (1) i këtij ligji."

Neni 35

Neni 126 ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 300 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje pronarit të banesës ose lokalit afarist në ndërtesën banesore respektivisht qiramarrësit, nëse:

1) rregullisht nuk e mirëmban banesën, respektivisht nuk kujdeset për mirëmbajtjen e ndërtesës për banim, në pajtim me nenin 11 paragrafi (4) të këtij ligji;

2) nuk e zbaton planin e miratuar për mirëmbajtje (neni 12 paragrafi (6));

3) rregullisht dhe në kohë nuk i paguan kompensimet për mirëmbajtje ose lloje tjera të kompensimeve (neni 28);

4) nuk i jep autorizim personit tjetër (neni 60 paragrafi (3));

5) në muaj nuk e paguan pjesën e vet të shpenzimeve për menaxhim dhe në fondin rezerv (neni 62 paragrafi (1));

6) lëshon ose shfrytëzon banesë ose pjesë të banesës në qira ose nënqira pa marrëveshje të lidhur për qira në pajtim me nenin 66 paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji;

7) vepron në kundërshtim me nenin 66 paragrafi (4) të këtij ligji;

8) nuk e dorëzon ekzemplarin e marrëveshjes për qira në organin e administratës shtetërore, kompetent për punët e të hyrave publike dhe në shërbimin kompetent komunal (neni 70 paragrafi (4)) dhe

9) me kërkesë të komunës nuk i dorëzon të dhënat nga neni 113 paragrafi (1) të këtij ligji."

Neni 36

Në nenin 127 paragrafi (2) fjalët: "komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit" zëvendësohet me fjalët: "komuna respektivisht komunat në qytetin e Shkupit".

Neni 37

Në nenin 131 paragrafi (1) pas fjalëve: "e i cili e shfrytëzon banesën në bazë të aktit" shtohen fjalët: "dhe marrëveshjes".

Në paragrafin (2) në fjalinë e parë pas fjalëve: "detyrohen që të paraqesin kërkesë për qira të banesës" shtohen fjalët: "në organin nga neni 99 paragrafi (4) i këtij ligji".

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Nëse personat nga paragrafi (2) i këtij neni nuk i plotësojnë kushtet për lidhjen e marrëveshjes për qira jofitimprurëse, me të njëjtit personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji do të lidhë marrëveshje për qira sipas tregut."

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafi (4), (5) dhe (6).

Neni 38

Në nenin 132 paragrafi (7) fjalët: "pa dokumentacion të formuar në mënyrë adekuate" zëvendësohet me fjalët: "pa akt adekuat për ndarjen dhe shfrytëzimin e banesës".

Neni 39

Shfrytëzuesit e banesave për të cilat mbahen procedura gjyqësore, banesave për të cilët do të vendoset të mos shiten respektivisht do të zëvendësohen me banesë tjetër nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, banesave që deri më 31 dhjetor 2010 nuk janë futur në evidencën e banesave për të cilat mbahen procedura për bartjen e të drejtës së shfrytëzimit të banesës, kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për blerjen e banesës pas mbarimit të procedurave.

Neni 40

Mënyra, kushtet dhe procedura e shitjes dhe qirasë së banesave në pronësi të Republikës së Maqedonisë, që shfrytëzohen nga personat pa akt përkatës për ndarje dhe shfrytëzim

Me shfrytëzim të banesës në pronësi të Republikës së Maqedonisë pa akt adekuat për ndarje dhe shfrytëzim, sipas këtij ligji nënkuptohet shfrytëzimi i banesës nga personi që është vendosur dhe e shfrytëzon banesën në pronësi të Republikës së Maqedonisë, pa akt për ndarje dhe shfrytëzim të banesës të lëshuar nga organi kompetent dhe pa marrëveshje për shfrytëzim përkatësisht për qira të banesës.

Personat që i shfrytëzojnë banesat në pronësi të Republikës së Maqedonisë pa akt adekuat për ndarje dhe shfrytëzim të banesës dhe janë vendosur në banesë përfundimisht me ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për banim 13 gusht 2009, detyrohen që në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të paraqesin kërkesë:

-për blerjen e banesës te personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji ose

-për qira të banesës te Komisioni për Çështje të Banimit në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Përdorimi i banesës në afatin e përcaktuar nga paragrafi 2 i këtij neni, përcaktohet në bazë të evidencës së personit juridik nga neni 99 paragrafi (2) të këtij ligji dhe deklaratave të shfrytëzuesve.

Me personat nga paragrafi 2 alineja 1 të këtij neni do të lidhen marrëveshje për shitjen e banesës, nëse i plotësojnë kushtet në vijim:

-personi të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe
-personi, bashkëshorti dhe anëtarët e ekonomisë së tij familjare të mos kenë banesë, shtëpi, shtëpi për pushim ose lokal afarist në pronësi të tyre ose të mos jenë shfrytëzues të banesës tjetër ose lokalit afarist në pronësi shtetërore në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Me kërkesë për blerjen e banesës, personi e dorëzon dokumentacionin në vijim:

-certifikatën e shtetësisë,
-certifikatën e banorit,
-kopjen e letërnjoftimit, që do të shfrytëzohet në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale,

-deklarata të vërtetuara te noteri të personit, bashkëshortit të tij se nuk kanë banesë, shtëpi, shtëpi për pushim ose lokal afarist në pronësi të tyre ose të mos jenë shfrytëzues të banesës tjetër ose lokalit afarist në pronësi shtetërore në territorin e Republikës së Maqedonisë,

-vërtetimin nga organi kompetent për mbajtjen e regjistrat publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive se personi, bashkëshorti i tij dhe anëtarët tjerë të ekonomisë së tij familjare nuk janë të regjistruar si bartës të së drejtës në kadastrën e patundshmërive dhe

-deklaratë të vërtetuar te noteri se e shfrytëzon banesën dhe prej kur e shfrytëzon.

Neni 41

Procedurën për shitjen e banesës nga neni 40 paragrafi 1 i këtij ligji, e mban personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji në afat prej tre muajsh nga dorëzimi i kërkesës së kompletuar.

Mjetet e realizuara nga shitja e banesave do të paguhen në llogari të veçantë me dedikim të personit juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij neni, për ndërtimin e banesave në pronësi të Republikës së Maqedonisë në pajtim me programin vjetor për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e hapësirës banesore në pronësi të Republikës së Maqedonisë.

Shitja e banesave bëhet me para të gatshme ose me pagesë të prolonguar me pjesëmarrje prej 30% të çmimit të banesës, ndërsa pjesa tjetër e çmimit paguhet më së shumti deri në 180 këste të barabarta mujore me kamatë vjetore prej 7,2%.

Me kërkesit që i plotësojnë kushtet dhe e fitojnë të drejtën e blerjes së banesës, pas mendimit paraprak nga Avokatia e Shtetit të Republikës së Maqedonisë, personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji lidh marrëveshje për shitjen e banesës.

Vlera e banesës përcaktohet në pajtim me Dekretin për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së banesës, si dhe metodologjinë për përcaktimin e vlerës së qirasë, lartësinë e qirasë jofitimprurëse, mënyrën e pagesës së qirasë, normat hapësinore, mënyrën e shfrytëzimit të banesës, procedurën e ndarjes së banesave jofitimprurëse, banesave për nevoja zyrtare, për qira të përkohshme, qira të banesave për dedikim të caktuar.

Para lidhjes së marrëveshjes për shitjen e banesës personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji, e përgatit llogarinë e kompensimit për shfrytëzimin e mëparshëm të banesës që llogaritet në lartësinë e qirasë që ka vlejtur në periudhën e shfrytëzimit të banesës. Kompensimi i papaguar për shfrytëzimin e mëparshëm të banesës mundet në shumë të plotë t'i shtohet çmimit të banesës.

Neni 42

Lëndë e shitjes nuk mund të jetë banesa:

-në objekt me karakter të përkohshëm, që nuk përmbahet me planin urbanistik,

-në objekt të shpronësuar,

-e dedikuar për banim social ose për banim të personave me të hyra të vogla personale,

- në objekt të përfshirë me Ligjin për denacionalizim,

-e dhënë në shfrytëzim në pajtim me Dekretin për mënyrën, kushtet dhe procedurën e dhënies me qira të banesave në pronësi të Republikës së Maqedonisë dhe

-dhoma në objekte që nuk konsiderohen banesa sipas këtij ligji.

Neni 43

Për kërkesat për ndarjen e banesave me qira, në pajtim me nenin 40 paragrafi 2 alineja 2 të këtij ligji, vendos Komisioni për Çështje të Banimit në Qeverinë së Republikës së Maqedonisë, në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, nëse personi-parashtruesi i kërkesës i plotëson kushtet në vijim:

- personi të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe
- personi, bashkëshorti i tij dhe anëtarët e ekonomisë së tij familjare të mos kenë banesë, shtëpi, shtëpi për pushim ose lokal afarist në pronësi të tyre ose të mos jenë shfrytëzues të banesës tjetër ose lokalit afarist në pronësi shtetërore në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Me kërkesë për ndarjen e banesës me qira, personi parashtrues i kërkesës e dorëzon dokumentacionin e përcaktuar me nenin 26 paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të Rregullores për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së banesës, si dhe metodologjinë për përcaktimin e shumës së qirasë, shumës së qirasë jofitimprurëse, mënyrën e pagesës së qirasë, normat hapësinore, mënyrën e shfrytëzimit të banesës, procedurën për ndarjen e banesave jofitimprurëse, banesave për nevoja zyrtare, për qira të përkohshme, qiramarrje të banesave me dedikim të posaçëm si dhe deklaratë të vërtetuar te noteri se e shfrytëzon banesën dhe prej kur e shfrytëzon, deklaratë për detyrime të përmbushura për shfrytëzimin e banesës ose deklaratë për marrëveshjen e arritur për pagesë të prolonguar të borxhit.

Marrëveshjet për qira, në pajtim me aktvendimin e Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, i lidh personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji.

Neni 44

Personat që nuk do të parashtrorjnë kërkesë për blerjen e banesës ose për lidhjen e marrëveshjes për marrjen e banesës me qira nga neni 40 paragrafi (2) të këtij ligji, përkatësisht nuk lidhin marrëveshje për shitblerjen e banesës ose marrëveshje për marrjen e banesës me qira në afat prej 15 ditësh nga dorëzimi i aktit me të cilin vendoset për shitjen e banesës përkatësisht për dhënien me qira, do të konsiderohen persona që e shfrytëzojnë banesën pa bazë juridike dhe do të zbatohen dispozitat e nenit 87 të këtij ligji.

Neni 45

Nëse pronarët e pjesëve të veçanta nuk caktojnë drejtor ose nuk regjistrojnë bashkësi të pronarëve në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, me kërkesë të inspektorit të autorizuar për banim në komunën përkatëse, drejtorin e cakton gjykata në procedurë jashtëkontestimore të zgjedhur nga regjistri i drejtorëve të ndërtesave banesore nga neni 109 paragrafi (1) pika 6 të këtij ligji.

Neni 46

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Aktet nënligjore të nenit 33 paragrafi (9) të këtij ligji do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Deri në hyrjen në fuqi të akteve nënligjore nga paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen aktet ekzistuese nënligjore.

Neni 47

Dispozitat e neneve 1, 25, 26, 27, 28, 30 dhe 32 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

Neni 48

Procedurat e kërkesave për blerjen e banesës dhe bartjen e të drejtës për shfrytëzim të banesës të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 49

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për banim.

Neni 50

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

877.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1521/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 79/2009), во членот 26 алинеја 8 зборот „самостојно“ се заменува со зборот „организирано“.

Член 2

Во членот 31 став 2 по алинејата 1 се додава алинеја 2, која гласи:

„- лице кое употребува, односно злоупотребува дроги и други психотропни супстанции и прекурзори,“.

Член 3

Во членот 32 став 2 алинеја 1 по зборот „образование“ се додаваат зборовите: „односно шест месеци по завршување на средното образование“.

Член 4

Во членот 40 став 1 во првиот ред зборот „самостојно“ се заменува со зборот „организирано“, а по зборот „попреченост“ се додаваат зборовите: „деца без родители и родителска грижа и деца со воспитно-социјални проблеми“.

Во ставот 3 зборот „самостојно“ се заменува со зборот „организирано“.

Член 5

Во членот 44 алинеја 8 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 9 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 10, која гласи:

„- додаток за слепило и мобилност.“

Член 6

Во членот 45 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Лице кое е на издржување на казна затвор подолго од 30 дена или е сместено во згрижувачко семејство, во установа за социјална заштита или друга установа со решение на центарот за социјална работа, не се смета за член на домаќинството за тој период.“

Член 7

Во членот 52 алинеја 2 зборовите: „од висината на постојаната парична помош утврдена со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „5.000 денари“.

Член 8

Во членот 55 ставот 7 се менува и гласи:

„Ако корисникот на социјална парична помош од ставот 1 на овој член неоправдано го одбие работното ангажирање, се смета за член на домаќинството при пресметување на вкупните приходи на домаќинството, а се исклучува од користење на правото на социјална парична помош во наредните 12 месеци.“

Член 9

Во членот 59 износот „4.000“ се заменува со износот „5.000“.

Член 10

По членот 61 се додава нов член 61-а, кој гласи:

„Член 61-а

Центарот врши непосреден увид заради утврдување на фактичката состојба на лицето и семејството.

Непосредниот увид се врши по оценка на надлежниот центар, а најмалку еднаш во текот на годината.“

Член 11

Во членот 62 став 1 алинеја 2 зборовите: „од висината на постојаната парична помош утврдена со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „5.000 денари“.

Член 12

Во членот 63 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Правото на постојана парична помош му мирува на лицето кое е на издржување на казна затвор подолго од 30 дена или е сместено во згрижувачко семејство, во установа за социјална заштита или друга установа со решение на центарот за социјална работа за тој период.“

Член 13

Во членот 64 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако корисникот или неговиот старател наопрвдано не се јави во рокот определен за повторна оценка за неспособноста за работа, правото на постојана парична помош му престанува.“

Член 14

По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:

„Член 69-а

Лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, кое е запишано по прв пат на студиска година од прв и втор циклус на студии како редовен или вонреден студент на јавните високообразовни установи има право на парична помош за студирање во висина од 9.000 денари месечно, ако користи социјален стан под закуп, односно 18.000 денари месечно, ако не користи социјален стан под закуп, усогласена со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година.

Доколку лицето од ставот 1 на овој член ја повтори студиската година, правото на парична помош за студирање му мирува сè до запишување на следната студиска година по прв пат.

Лице од ставот 1 на овој член кое е запишано на трет циклус докторски студии има право на парична помош за студирање од ставот 1 на овој член за времетраењето на докторските студии на јавните високообразовни установи, но најмногу до пет години од датата на запишувањето. Лицето, еднаш годишно до центарот доставува потврда за редовно извршување на обврските од докторските студии, согласно со статутот на високообразовната институција, а најдоцна до септември за тековната година.

Лице кое користи право на парична помош за студирање од ставовите 1 и 3 на овој член, се исклучува од користење на правото на парична помош од членот 69 на овој закон.“

Член 15

Во членот 76 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако корисникот или неговиот старател неоправдано не се јави во рокот определен за повторна оценка за утврдување на потребата од помош и нега од друго лице, правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице му престанува.“

Член 16

Во членот 84 став 1 алинеја 7 зборот „самостојно“ се брише.

Член 17

По членот 84 се додава нов поднаслов 4.10 и нов член 84-а, кои гласат:

„4.10. Дополток за слепило и мобилност

Член 84-а

Правото на додаток за слепило се обезбедува за потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет и лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој коешто без помош на инвалидска количка не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и со решение на центарот за социјална работа согласно со членот 203 став 2 од овој закон.

Месечниот износ на додатокот од ставот 1 на овој член изнесува 7.000 денари, усогласен со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година и истиот се обезбедува од Буџетот на Република Македонија.“

Член 18

Во членот 93 став 2 зборот „евиденција“ се заменува со зборот „регистар“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот.“

Член 19

Во членот 113 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Евиденцијата за корисниците содржи податоци за единствен матичен број, пол, возраст, адреса на живеење и други податоци за корисникот и членовите на неговото семејство, односно домаќинство, а кои се однесуваат за утврдување на личниот статус и состојбата на социјален ризик.“

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот „водење“ се додаваат зборовите: „и содржината“.

Член 20

Во членот 130 став 1 по зборот „дава“ се додаваат зборовите: „обновува, продолжува“.

Во ставот 2 по зборот „издавањето“ се додаваат зборовите: „обновувањето, продолжувањето“.

Член 21

По членот 130 се додаваат четири нови члена 130-а, 130-б, 130-в и 130-г, кои гласат:

„Член 130-а

Стручно лице во установа за социјална заштита со високо образование може да се стекне со лиценцата за работа, ако има:

- диплома за завршено соодветно високо образование, во зависност од дејноста на установата,
- најмалку 40 часа обука спроведена согласно со Програмата за работа на Заводот за социјални дејности и
- успешно ја помине проверката на имплементацијата на стручното знаење од Комисијата за лиценцирање.

По исклучок од ставот 1 на овој член, стручните работници кои работат во установите за социјална заштита пред конституирање на Комисијата за лиценцирање, се стекнуваат со лиценца за работа врз основа на проверката на имплементацијата на стручното знаење од Комисијата.

Лиценцата од ставот 1 на овој член се издава за период од пет години.

Член 130-б

На стручен работник со високо образование може да му се обнови лиценцата за работа ако во периодот на важноста на лиценцата посетил најмалку 30 часа континуирана едукација, спроведена согласно со Програмата за работа на Заводот за социјални дејности и доколку Комисијата за лиценцирање по извршената проверка констатира дека лицето успешно го имплементира стручното знаење.

Член 130-в

На стручен работник со високо образование кој не ги исполнил условите од членот 130-б на овој закон може привремено да му се продолжи лиценцата за работа за наредните шест месеци, под услов во овој период успешно да ја заврши обуката и проверката на успешноста на имплементирање на стручното знаење од членот 130-б на овој закон.

Член 130-г

На стручен работник со високо образование му се одзема лиценцата за работа во установа за социјална заштита, доколку:

- по истекот на рокот за продолжување на лиценцата, не ги исполни условите за обновување на лиценцата, односно нема посетено 30 часа континуирана едукација, согласно со членот 130-б од овој закон и

- Комисијата за лиценцирање по извршената проверка констатира дека лицето не го имплементира стручното знаење.“

Член 22

Во членот 132 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:

„- Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори (во натамошниот текст: терапевтска заедница),“.

Член 23

Во членот 140 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во дневниот центар за улични деца - деца на улица може да се организира интервентно згрижување на децата заради преземање мерки на нивна заштита, најмногу до 24 часа.“

Член 24

По членот 147 се додава нов поднаслов и нов член 147-а, кои гласат:

„Терапевтска заедница

Член 147-а

Терапевтската заедница обезбедува привремено прифаќање и згрижување на лицата кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори, спроведување на социјална ресоцијализација преку организиран психосоцијален третман во текот на одреден временски период, преку програма и метод на самопочитување и активно вклучување на корисникот во терапевтската програма, услуги во врска со исхрана, престој, згрижување, одржување на хигиена и културно-забавни активности.

Поблиските услови за начинот на остварување и спроведувањето на програмата за социјална ресоцијализација во терапевтска заедница ги пропишува министерот.“

Член 25

Во членот 148 во третиот ред сврзникот „и“ се заменува со записка, а по бројот 147 се додава бројот „и 147-а“.

Член 26

Во членот 157 став 1 алинеја 7 во четвртиот ред сврзникот „и“ се заменува со записка, а по бројот 147 се додава бројот „и 147-а“.

Во алинејата 10 зборот „самостојно“ се заменува со зборот „организирано“.

Член 27

Во членот 203 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

„Ревизија на наодот и мислењето од првостепениот стручен орган врши комисија формирана од министерот, составена од три члена - доктори на медицина.

Ако при ревизијата на наодот и мислењето на првостепениот стручен орган се констатира дека истиот не е соодветен на утврдената фактичка здравствена состојба и медицинската документација врз основа на која истиот е издаден, комисијата од ставот 5 на овој член, поднесува кривична пријава за сознанија за сторено кривично дело, барање за поведување прекршочна постапка или иницијатива за покренување на дисциплинска постапка пред надлежен орган.“

Член 28

Во членот 235 по зборот „закон“ се става записка и се додаваат зборовите: „Законот за инспекцискиот надзор“.

Член 29

Во членот 236 ставот 1 се менува и гласи:

„Инспекцискиот надзор инспекторот го врши преку:

- редовен инспекциски надзор,
- контролен инспекциски надзор и
- вонреден инспекциски надзор.“

Во ставот 2 по зборот „Министерството“, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „најдоцна до 31 декември во тековната година, а за наредната година“.

Член 30

Во членот 240 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Инспекторот има обврска да постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на државните службеници и Етичкиот кодекс на инспекциската служба и да ја чува тајноста на класифицираните податоци.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 31

По членот 241 се додаваат два нови члена 241-а и 241-б, кои гласат:

„Член 241-а

Доколку при вршење на инспекциски надзор овластениот инспектор утврди дека е сторена неправилност од членот 254 на овој закон, овластениот инспектор е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност од стручен работник кој непосредно ги врши работите во спроведувањето и примената на законите и прописите во областа на социјалната заштита со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врчување покана за спроведување на едукација на работникот и на субјектот каде што е утврдена неправилноста.

Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведувањето на едукацијата ги пропишува министерот.

Едукацијата ја организира и спроведува инспекторот, односно и други државни службеници во Министерството, овластени за спроведување на инспекциски надзор, во рок не подолг од 15 дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе стручни работници кои непосредно ги вршат работите и субјекти.

Доколку во закажаниот термин стручниот работникот или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Доколку стручниот работникот или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

Доколку овластениот инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

Доколку овластениот инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.

Инспекторот и друг државен службеник во Министерството, овластени за спроведување на инспекцискиот надзор води евиденција за спроведената едукација.

Министерот со акт ги пропишува содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 9 на овој член.

Член 241-б

Министерството за извршената контрола од страна на инспекторите и спроведените едукации изготвува квартални извештаи, кои ги објавува на веб страницата на Министерството на унифициран квартален преглед.“

Член 32

Во членот 243 став 1 алинеја 2 зборовите: „службената должност“ се заменуваат со зборовите: „работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи“.

Член 33

Во членот 244 ставот 1 се менува и гласи:

„По жалба против заклучокот од членот 241-а став 7 на овој закон и решението на инспекторот од членот 242 на овој закон одлучува комисија составена од три члена и нивни заменици именувани од министерот.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Претседателот и заменик претседателот на комисијата се именуваат од редот на раководните државни службеници, а двата члена и нивните заменици, од редот на стручните државни службеници кои не биле вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор, од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита.“

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 34

Во членот 254 став 1 износите „3.000 до 5.000“ се заменуваат со износите „8.00 до 1.500“.

По алинејата 11 се додаваат две нови алинеи 12 и 13, кои гласат:

“- оневозможи непречено извршување на инспекциски надзор (член 240 став 3) и
- во определениот рок не го извести инспекторот за преземените мерки (член 243 став 2).“

Во ставот 2 износите “800 до 1.000“ се заменуваат со износите “200 до 400“.

Во ставот 3 износите “700 до 1.000“ се заменуваат со износите “150 до 300“.

Член 35

Во членот 255 став 1 износите “3.000 до 5.000“ се заменуваат со износите “1.000 до 2.000“.

Во ставот 2 износите “700 до 1.000“ се заменуваат со износите “150 до 300“.

Член 36

Во членот 256 износите “3.000 до 5.000“ се заменуваат со износите “1.000 до 2.000“.

Член 37

Правно лице, чија регистрирана претежна дејност не е од областа на социјалната заштита, а во рамките на своето работење обезбедува услуги на стари и други возрастни инвалидизирани лица во вид на сместување, нега, исхрана, помош и нега, културно-забавни и рекреативни активности и им обезбедува вонинституционални облици на заштита во вид на домашна нега и помош и дневно згрижување, е должно во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да поведе постапка за трансформирање во установа за социјална заштита, да ги усогласи своите акти, организација и работење согласно со одредбите на овој закон. Министерството на барање на правното лице проверува дали се исполнети условите од членот 89 на овој закон.

Владата, на предлог на Министерството донесува одлука за одобрување за трансформацијата во установа за социјална заштита, без ликвидација на правното лице од ставот 1 на овој член.

Доколку правното лице од ставот 1 на овој член не изврши усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите од овој закон, министерот донесува решение за забрана на вршење на работите од областа на социјалната заштита.

Министерот по правото на надзор и мислење на Комисијата од членот 92 став 2 на овој закон донесува решение од ставот 3 на овој член.

Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Комисијата на Владата.

По конечноста на решението од ставот 3 на овој член, решението се доставува до надлежни органи за преземање на соодветни мерки и дејствија.

Член 38

Во целиот текст на законот зборовите: „здружение на граѓани“ во кој било род и број се заменуваат со зборот „здружение“.

Член 39

Подзаконските акти предвидени со овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 40

Одредбите од членовите 28 до 33 на овој закон ќе се применуваат од денот на започнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 41

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за социјалната заштита.

Член 42

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, освен одредбите од членовите 5 и 17 кои ќе се применуваат од 1 јули 2012 година и одредбата од членот 14 на овој закон која ќе се применува од 15 септември 2011 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SOCIALE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009), në nenin 26 alineja 8 fjalët: "në mënyrë të pavarur" zëvendësohen me fjalët: "të organizuar".

Neni 2

Në nenin 31 paragrafi 2 pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:

"- personi që përdor, përkatësisht keqpërdor droga dhe substanca tjera psikotropike dhe prekurzorët".

Neni 3

Në nenin 32 paragrafi 2 alineja 1 pas fjalës "arsim" shtohen fjalët: "përkatësisht gjashtë muaj pas mbarimit të arsimit të mesëm".

Neni 4

Në nenin 40 paragrafi 1 në rreshtin e parë fjalët: "të pavarur" zëvendësohet me fjalët: "të organizuar", ndërsa pas fjalës "pengesa" shtohen fjalët: "fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror dhe fëmijë me probleme edukativo-sociale".

Në paragrafin 3 fjalët: "të pavarur" zëvendësohet me fjalët: "të organizuar".

Neni 5

Në nenin 44 alineja 8 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 9 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 10, si vijon:

„- shitesha për verbëri dhe mobilitet.“

Neni 6

Në nenin 45 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Personi që është në mbajtje të dënimit me burg më gjatë se 30 ditë ose është i vendosur në familje përkujdesëse, në institucion për mbrojtje sociale ose institucion tjetër me aktvendim nga qendra për punë sociale, nuk konsiderohet anëtar i ekonomisë familjare për atë periudhë."

Neni 7

Në nenin 52 alineja 2 fjalët: "të lartësisë së ndihmës ekzistuese në para të përcaktuar me këtë ligj" zëvendësohen me fjalët: "5 000 denarë".

Neni 8

Në nenin 55 paragrafi 7 ndryshohet si vijon:

"Nëse shfrytëzuesi i ndihmës sociale në para nga paragrafi 1 i këtij neni pa arsye e refuzon angazhimin në punë, konsiderohet si anëtar i ekonomisë familjare gjatë llogaritjes së të ardhurave të përgjithshme të ekonomisë familjare, ndërsa përjashtohet nga shfrytëzimi i të drejtës së ndihmës sociale në para në 12 muajt e ardhshëm."

Neni 9

Në nenin 59 shuma "4 000" zëvendësohet me shumën "5 000"

Neni 10

Pas nenit 61 shtohet neni i ri 61-a, si vijon:

"Neni 61-a

Qendra kryen kontroll të drejtpërdrejtë për konstatimin e gjendjes faktike të personit dhe familjes.

Kontroli i drejtpërdrejtë kryhet me vlerësimin e qendrës kompetente, e së paku një herë në vit".

Neni 11

Në nenin 62 paragrafi 1 alineja 2 fjalët: "nga shuma e ndihmës së përhershme në para të përcaktuar me këtë ligj" zëvendësohen me fjalët: "5 000 denarë".

Neni 12

Në nenin 63 pas paragrafit 1 shtohet pargarfi i ri 2, si vijon:

"E drejta për ndihmë të përhershme i pushon personit që është në vuajtje të dënimit me burg më gjatë se 30 ditë ose është i vendosur në familje përkujdesëse, në institucion për ndihmë sociale ose institucion tjetër, me aktvendim të qendrës për ndihmë sociale për atë periudhë."

Neni 13

Në nenin 64 pas paragrafit 1 shtohet pargarfi i ri 2, si vijon:

"Nëse shfrytëzuesi dhe kujdestari i tij pa arsye nuk paraqitet në afatin e përcaktuar për vlerësim të sërishëm të paaftësisë për punë, e drejta për ndihmë të përhershme i ndërpritet."

Neni 14

Pas nenit 69 shtohet neni i ri 69-a, si vijon:

"Neni 69-a

Personi i cili deri në moshën 18 vjeçare ka pasur status të fëmijës pa prindër dhe kujdes prindëror, që është regjistruar për herë të parë në vitin studimor të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve si student i rregullt ose student me korrespondencë në institucionet e arsimit të lartë, ka të drejtë të ndihmës në para për studim në shumë prej 9 000 denarësh në muaj nëse shfrytëzon banesë sociale me qira, përkatësisht 18 000 denarë nëse nuk shfrytëzon banesë sociale me qira, të harmonizuar me rritjen e shpenzimeve për jetë për vitin paraprak, të shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës, në janar për vitin rrjedhës.

Nëse personi nga paragrafi 1 i këtij neni e përsërit vitin studimor, e drejta e ndihmës në para për studim i pushon deri në regjistrimin e vitit tjetër studimor për herë të parë.

Personi nga paragrafi 1 i këtij neni që është regjistruar në ciklin e tretë të studimeve të doktoraturës ka të drejtë të ndihmës në para për studime nga paragrafi 1 i këtij neni në kohëzgjatjen e studimeve të doktoraturës në institucione

publike për arsim të lartë, por më së shumti deri në pesë vite nga data e regjistrimit. Personi, një herë në vit në qendër dorëzon vërtetim për përmbushjen e rregullt të detyrave të studimeve të doktoraturës, në pajtim me statutin e institucionit për arsim të lartë, e më së voni deri në shator për vitin rrjedhës.

Personi që e shfrytëzon të drejtën e ndihmës në para për studime nga paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, përjashtohet nga shfrytëzimi i ndihmës në para nga neni 69 i këtij ligji."

Neni 15

Në nenin 76 pas paragrafit 1 shtohet pargarfi i ri 2, si vijon:

"Nëse shfrytëzuesi ose kujdestari i tij pa arsye nuk paraqitet në afatin e përcaktuar për vlerësim të sërishëm për konstatimin e nevojës për ndihmë dhe përkujdesje nga personi tjetër, e drejta e kompensimit në para për ndihmë dhe përkujdesje nga personi tjetër i ndërpritet."

Neni 16

Në nenin 84 paragrafi 1 alineja 7 fjalët: "në mënyrë të pavarur" shlyhen.

Neni 17

Pas nenit 84 shtohet nëntitulli i ri 4.10 dhe neni i ri 84-a, si vijojnë:

"4.10 Shtesa për verbëri dhe mobilitet

Neni 84-a

E drejta e shtesës për verbëri sigurohet për person plotësisht të verbër mbi moshën 26 vjeçare, ndërsa e drejta e shtesës për mobilitet sigurohet për personin mbi moshën 26 vjeçare me 100% invaliditet trupor dhe personin me pengesa mesatare, të rënda dhe të thella në zhvillimin mental i cili pa karrocë invalide nuk mund t'i përmbushë nevojat themelore, të përcaktuara nga organi profesional dhe me vendim të qendrës për punë sociale në pajtim me nenin 203 paragrafi 2 të këtij ligji.

Shuma mujore e shtesës nga pargarfi 1 i këtij neni është 7 000 denarë, e harmonizuar me rritjen e shpenzimeve për jetë për vitin paraprak të shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës, në janar për vitin rrjedhës dhe e njëjta sigurohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë."

Neni 18

Në nenin 93 paragrafi 2 fjala "evidencë" zëvendësohet me fjalën "regjistër".

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit i përcakton ministri."

Neni 19

Në nenin 113 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Evidenca për shfrytëzuesit përmban të dhëna për numrin amë, gjininë, moshën, adresën e vendbanimit dhe të dhëna tjera për shfrytëzuesin dhe anëtarët e familjes së tij, përkatësisht ekonomisë familjare, që kanë të bëjnë me përcaktimin e statusit personal dhe gjendjen e rrezikut social."

Në paragrafin 2 që bëhet paragraf 3 pas fjalës "mbajtjes" shtohen fjalët: "dhe përmbajtjen".

Neni 20

Në nenin 130 paragrafi 1 pas fjalës "jep" shtohen fjalët : "përtërin, vazhdon".

Në paragrafin 2 pas fjalës "lëshimi" shtohen fjalët: "përtëritja, vazhdimi". "

Neni 21

Pas nenit 130 shtohen katër nene të reja 130-a, 130-b, 130-v dhe 130-g, si vijojnë:

"Neni 130-a

Personi profesional në institucionin për mbrojtje sociale me arsim të lartë mund të marrë licencë për punë, nëse ka:

- diplomë për arsim të lartë të kryer adekuat, varësisht nga veprimtaria e institucionit,
- së paku 40 orë trajnimi të realizuar në pajtim me Programin e punës së Entit për Veprimtari Sociale dhe
- me sukses e kalon kontrollin e implementimit të njohurive profesionale nga Komisioni për Licencim.

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, punëtorët profesionalë që punojnë në institucionet për ndihmë sociale para konstituimit të Komisionit për Licencim, marrin licencë për punë në bazë të kontrollit të implementimit të njohurive profesionale nga Komisioni.

Licenca nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet për periudhë pesëvjeçare.

Neni 130-b

Punëtorit profesional me arsim të lartë mund t'i përtëritet licenca për punë nëse për periudhën e vlefshmërisë së licencës ka ndjekur së paku 30 orë edukim të vazhdueshëm të realizuar në pajtim me Programin e punës së Entit për Veprimtari Sociale dhe nëse Komisioni për Licencim pas kontrollit të kryer konstaton se personi me sukses e implementon njohurinë profesionale.

Neni 130-v

Punëtorit profesional me arsim të lartë që nuk i ka plotësuar kushtet nga neni 130-b i këtij ligji, mundet përkohësisht t'i vazhdohet licenca për punë për gjashtë muajt e ardhshëm, me kusht që në këtë periudhë me sukses ta kryejë trajnimin dhe kontrollin e suksesit të imlementimit të njohurive profesionale nga neni 130-b të këtij ligji.

Neni 130-g

Punëtorit profesional me arsim të lartë i hiqet licenca për punë në institucionin për mbrojtje sociale, nëse:

- pas kalimit të afatit për vazhdimin e licencës, nuk i plotëson kushtet për përtëritjen e licencës, përkatësisht nuk i ka vijuar 30 orë edukim të vazhdueshëm, në pajtim me nenin 130-b të këtij ligji dhe

-Komisioni për Licencim pas kontrollit të kryer konstaton se personi nuk e implementon njohurinë profesionale."

Neni 22

Në nenin 132 pas alinesë 10 shtohet alineja e re 11, si vijon:

„ – Qendra për rehabilitim social të personave që përdorin përkatësisht keqpërdorin drogë dhe substanca tjera psikotropike dhe prekurzorë (në tekstin e mëtejme: Bashkësia Terapeutike).”

Neni 23

Në nenin 140 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Në qendrën ditore për fëmijë të rrugës-fëmijë në rrugë mund të organizohet përkujdesje intervenuese e fëmijëve për marrjen e masave për mbrojtjen e tyre, më se shumti deri në 24 orë."

Neni 24

Pas nenit 147 shtohet nëntitulli i ri dhe neni i ri 147-a, si vijojnë:

"Bashkësia Terapeutike

Neni 147- a

Bashkësia Terapeutike i siguron pranimin dhe përkujdesjen e përkohshme të personave që përdorin përkatësisht keqpërdorin drogë dhe substanca tjera psikotropike dhe prekurzorë, zbatimin e risocializimit social nëpërmjet programit dhe metodës së vetërespektimit dhe përfshirjes aktive të shfrytëzuesit në programin terapeutik, shërbime në lidhje me ushqimin, qëndrimin, përkujdesjen, mbajtjen e higjienës dhe aktivitetet kulturore argëtuese.

Kushtet më të përafërta për mënyrën e realizimit të zbatimit të programit për risocializim social në bashkësinë terapeutike i përcakton ministri."

Neni 25

Në nenin 148 në rreshtin e tretë lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, ndërsa pas numrit 147 shtohet numri "dhe 147-a".

Neni 26

Në nenin 157 paragrafi 1 alineja 7 në rreshtin e katërt lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, ndërsa pas numrit 147 shtohet numri "dhe 147-a".

Në alinenë 10 fjalët: "në mënyrë të pavarur" zëvendësohen me fjalët: "në mënyrë të organizuar".

Neni 27

Në nenin 203 pas paragrafit 4 shtohet dy paragrafë të rinj 5 dhe 6, si vijojnë:

"Revizion për konstatimin dhe mendimin e organit profesional të shkallës së parë kryen komisioni i formuar nga ministri, i përbërë prej tre anëtarësh - doktorë të mjeksësisë.

Nëse gjatë revizionit të konstatimit dhe mendimit të organit profesional të shkallës së parë konstatohet se i njëjti nuk është adekuat për gjendjen e konstatuar faktike shëndetësore dhe dokumentacionin mjekësor në bazë të të cilit i njëjti është lëshuar, komisioni nga paragrafi 5 i këtij neni parashtrohet padi penale për njohuritë për vepër të kryer penale, kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje ose iniciativë për ngritjen e procedurës disiplinore në organin kompetent."

Neni 28

Në nenin 235 pas fjalës "ligji" vihet presje dhe shtohen fjalët: "Ligji për mbikëqyrje inspektuese".

Neni 29

Në nenin 236 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrjen inspektuese inspektori e kryen nëpërmjet:

- mbikëqyrjes së rregullt inspektuese,
- mbikëqyrjes kontrolluese inspektuese dhe
- mbikëqyrjes së jashtëzakonshme inspektuese."

Në paragrafin 2 pas fjalës "Ministria" pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "më së voni deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhës, e për vitin e ardhshëm."

Neni 30

Në nenin 240 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Inspektori e ka për detyrë që të veprojë në mënyrë ligjore, në kohë dhe në pajtim me Kodeksin etik të nëpunësve shtetërorë dhe Kodeksin etik të shërbimit inspektues dhe ta ruajë fshehtësinë e të dhënave të klasifikuara."

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3.

Neni 31

Pas nenit 241 shtohen tre nene të reja 241-a dhe 241-b, si vijojnë:

"Neni 241-a

Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i autorizuar konstaton se është kryer parregullsi nga neni 254 i këtij ligji, inspektori i autorizuar ka për detyrë që të përpilojë procesverbal në të cilin do ta konstatojë parregullsinë e kryer nga punëtori profesional i cili drejtpërdrejtë i kryen punët në zbatimin dhe aplikimin e ligjeve dhe dispozitave në sferën e mbrojtjes sociale, me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë në afat prej tetë ditësh dhe me dorëzim të njëhershëm të ftesës për realizimin e edukimit të punëtorit dhe subjektit ku është konstatuar parregullsia.

Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukimin, si dhe mënyrën e realizimit të edukimit i përcakton ministri.

Edukimin e organizon dhe realizon inspektori, përkatësisht edhe nëpunës tjerë shtetërorë të Ministrisë të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, në afat jo më të gjatë se 15 ditë nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.

Edukimi mund të realizohet për më shumë parregullsi të njëjta ose të ngjashme të konstatuara për një ose më shumë punëtorë profesionalë që drejtpërdrejtë i kryejnë punët dhe subjekte.

Nëse në afatin e caktuar punëtori profesional ose subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet ne edukim do të konsiderohet se edukimi është realizuar.

Nëse punëtori profesional ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe atë e kryen, do të konsiderohet se është edukuar për parregullsinë e konstatuar.

Nëse inspektori i autorizuar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se janë mënjauar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, miraton konkluzion me të cilin e ndërpret procedurën e mbikëqyrjes inspektuese.

Nëse inspektori i autorizuar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë mënjauar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente.

Inspektori dhe nëpunësi tjetër shtetëror në Ministri, të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese mbajnë evidencë për edukimin e realizuar.

Ministri me akt e përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës nga paragrafi 9 i këtij neni.

Neni 241-b

Ministri për kontrollin e kryer nga inspektorët dhe për edukimet e realizuara përpilon raporte tremujore, që i publikon në ueb faqen e Ministrisë në pasqyrë të unifikuar tremujore."

Neni 32

Në nenin 243 paragrafi 1 alineja 2 fjalët: "detyrë zyrtare" zëvendësohen me fjalët "disiplina e punës, moskryerja e punës, moskryerja, kryerja e punës dhe detyrave të punës në mënyrë të pandërgjegjshme dhe jo në kohë".

Neni 33

Në nenin 244 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Për ankesën kundër konkluzionit nga neni 241-a paragrafi 7 të këtij ligji dhe aktvendimit të inspektorit nga neni 242 të këtij ligji, vendos komisioni i përbërë nga tre anëtarëve dhe zëvendësve të tyre të emëruar nga ministri."

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Kryetari dhe zëvendëskryetari i komisionit emërohen nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë, ndërsa dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre nga radhët e nëpunësve profesionalë shtetërorë që nuk janë përfshirë në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, nga Sektori për mbikëqyrje inspektuese në mbrojtjen sociale."

Paragrafët 2, 3 dhe 4 bëhen paragrafë 3, 4 dhe 5.

Neni 34

Në nenin 254 paragrafi 1 shumat "3 000 deri në 5 000" zëvendësohen me shumat "800 deri në 1 500".

Pas alinesë 11 shtohen dy aline të reja 12 dhe 13, si vijojnë:

" - pamundëson kryerje të papenguar të mbikëqyrjes inspektuese (neni 240 paragrafi 3) dhe

- në afatin e caktuar nuk e njofton inspektorin për masat e ndërmarra për (neni 243 paragrafi 2)."

Në nenin 2 shumat "800 deri në 1 000 " zëvendësohen me shumat "200 deri në 400".

Në paragrafin 3 shumat "700 deri në 1 000 " zëvendësohen me shumat "150 deri në 300".

Neni 35

Në paragrafin 255 paragrafi 1 shumat "3 000 deri në 5 000" zëvendësohen me shumat "1 000 deri në 2 000".

Në paragrafin 2 shumat "700 deri në 1 000" zëvendësohen me shumat "150 deri në 300".

Neni 36

Në nenin 256 shumat "3 000 deri në 5 000 " zëvendësohen me shumat "1 000 deri në 2 000".

Neni 37

Personi juridik veprimtaria e rëndësishme e regjistruar e të cilit nuk është nga sfera e mbrojtjes sociale e në kuadër të punës së tij u siguron personave të vjetër dhe personave tjerë të moshuar invalidë shërbime të vendosjes, përkujdesjes, ushqimit, ndihmës, aktiviteteve kulturore zbavitëse rekreative dhe u siguron forma jashtinstitucionale të mbrojtjes në formë të përkujdesjes shtëpiake dhe ndihmës dhe përkujdesjes ditore, ka për detyrë që në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të ngritë procedurë për transformim në institucion për mbrojtje sociale, t'i harmonizojë aktet e tij, organizimin dhe punën e tij në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Ministria me kërkesë të personit juridik kontrollon nëse janë plotësuar kushtet nga neni 89 i këtij ligji.

Qeveria me propozimin e Ministrisë miraton vendim për lejimin e transformimit në institucionin për mbrojtje sociale, pa likuidim të personit juridik nga paragrafi 1 i këtij neni.

Nëse personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e kryen harmonizimin e akteve të tij, organizimin dhe punën me dispozitat e këtij ligji, ministri miraton aktvendim për ndalim të kryerjes së punëve nga sfera e mbrojtjes sociale.

Ministri pas së drejtës së mbikëqyrjes dhe mendimit të Komisionit nga neni 92 paragrafi 2 i këtij ligji, miraton aktvendim nga paragrafi 3 i këtij neni.

Personi juridik ka të drejtë ankese kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin e Qeverisë.

Pas aktvendimit përfundimtar nga paragrafi 3 i këtij neni, aktvendimi dërgohet te organet kompetente për marrjen e masave dhe veprimeve përkatëse.

Neni 38

Në tekstin e plotë të ligjit fjalët: "shoqata e qytetarëve" në cilëndo gjini dhe numër zëvendësohen me fjalën "shoqata".

Neni 39

Aktet nënligjorë të parapara në këtë ligj, ministri do t'i miratojë në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 40

Dispozitat nga nenet 28 deri në 33 të këtij ligji do të zbatohen nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

Neni 41

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje sociale.

Neni 42

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç dispozitave të neneve 5 dhe 17 që do të zbatohen nga 1 korriku 2012 dhe dispozitës nga neni 14 i këtij ligji që do të zbatohet nga 15 shtatori 2011.

878.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1522/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија" број 130/2009, 124/10 и 18/11), членот 2-в се брише.

Член 2

Членот 57 се менува и гласи:

“(1) Градби од прва категорија се: нуклеарни електрани, термоцентрали и хидроцентрали со капацитет од и над 1 МВ, далноводи со напонско ниво од и над 35 КВ, градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет поголем од 1 MW, трансформаторни станици со напонско ниво од и над 10 КВ, нафтоводи, продуктоводи, магистрални гасоводи, гасоводни мерни станици, оптички кабли за потребите на државните органи, државни патишта, придружно услужни објекти на државни патишта утврдени со закон, железнички пруги, железнички станици на железнички пруги, аеродроми, депонии за неопасен отпад и депонии за опасен отпад, брани со акумулации, градби за базна и хемиска индустрија, градби за црна и обоена металургија, градби за производство на целулоза и хартија, градби за преработка на кожа и крзно, градби за преработка на каучук, барут и експлозивна муниција, градби за складирање на експлозивни средства, складишта за нафтни деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање од и над 1.000 тони, градби за санација на свлечишта, градби кои би можеле да ја загрозат животната средина, градби за потребите на државните органи и агенциите и фондовите основани од Република Македонија, градби за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации, технолошки индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и градбите во овие зони, градби за високо образование, опсерватории, национални установи од областа на културата, градби кои претставуваат недвижно културно наследство и споменички целини прогласени со закон или друг акт за заштита како културно наследство од особено значење или значајно културно наследство, меморијални споменици, градби наменети за терцијална здравствена заштита, телекомуникациски центри за прием на сателитски сигнали, градби за потребите на граничните премини, регионални водоснабдителни и канализациони системи со системи за пречистување, регионални депонии, жичари, градби предвидени на подрачје на две или повеќе општини, градби во кои постојат инсталации за производство на топлинска енергија, езерски и речни пристаништа, стадиони и спортски сали со капацитет над 10.000 гледачи.

(2) Градби од втора категорија се: градби наменети за основно и средно образование, градби од областа на културата, градби наменети за примарна и секундарна заштита, градби за потребите на верските заедници, технолошки индустриски развојни зони формирани од правни лица и градбите во овие зони, индустриски

градби, стопански градби, деловни градби, станбено-деловни градби, градби за индивидуално домување, ви-кенд куќи, градби за колективно домување, градби за потребите на агроберзи, трговски центри, хотели, рекреативни центри, градби за научноистражувачка дејност, катни гаражи, пазари, општински патишта, придружно услужни објекти на општински патишта утврдени со закон, електронски комуникациски мрежи и средства, термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1 МВ, ветерници, градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 1 МВ, далноводи со напонско ниво до 35 КВ, трафостаници со напонско ниво до 10 КВ, складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање до 1.000 тони, секундарна гасоводна мрежа, трамвајски пруги, градби за противпожарна заштита, градби за ветеринарна заштита, детски градинки, градби во подрачје на национални паркови, градби за сепарација на материјал за производство на бетон, бетонски бази, асфалтни бази, локални водоснабдителни и канализациони системи со системи за пречистување, градби кои се во функција на заштита и промоција на природното наследство (информативни центри), депо-нии за интерен отпад (градежен шут), објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад, меѓуградски автобуски станици, зоолошки градини, стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000 гледачи, отворени спортски игралишта, базени во ниво на теренот за јавна употреба, јавни паркови, јавни паркиралишта и ски-лифтови.“

Член 3

Локална и државна урбанистичка планска документација со кои се уредува користење на просторот во плански опфат, а кои се одобрени до 7 февруари 2011 година, се применуваат во постапката за издавање на одобрение за градење и согласно со истите може да се издаде одобрение за градење.

Одобренијата за градење издадени согласно со локална и државна урбанистичка планска документација со кои се уредува користење на просторот во плански опфат, имаат правна сила и можат да се извршуваат, доколку локалната и државната урбанистичка планска документација се одобрени до 7 февруари 2011 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Л И Г Ј

ПЕР НДРЈШИМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГИТ ПЕР НДЕРТИМ

Нени 1

Нѐ Лигјин пѐр ндѐртим ("Gazeta Zyrtare e Republikės sē Maqedonisē" numēr 130/2009, 124/10 dhe 18/11), neni 2-v shlyhet.

Нени 2

Нени 57 ndryshohet si vijon:

"(1) Ndėrtime tē kategorisē sē parē janē: elektrana nukleare, termocentrale dhe hidrocentrale me kapacitet prej 1 MV dhe mbi 1 MV, largpėrçues me nivel tensioni prej 35 KV dhe mbi 35 KV, ndėrtime pėr prodhimin e energjisē elektrike nga burime rigjeneruese me kapacitet mē tē madh se 1 MW, trafostacione me nivel tensioni prej 10 KV dhe mbi 10 KV, naftėsjellės, produktsjellės, gזszjellės magjstralē, stacione matēse pėr gזszjellės, kabllo optike pėr nevojat e organeve shtetėrore, rrugē, shtetėrore, objekte shoqėruese shėrbyese tē rrugėve shtetėrore tē pėrcaktuara me ligj, hekurudha, stacione hekurudhore tē hekurudhave, aeroporte, depo pėr hedhurina tē parrezikshme dhe depo pėr hedhurina tē rrezikshme, penda me akumulime, ndėrtime pėr industri bazike dhe kimike, ndėrtime pėr metalurgji tē zezē dhe metalurgji me ngjyra, ndėrtime pėr prodhimin e celulozės dhe letrės, ndėrtime pėr pėrpunimin e lėkurės dhe gėzofit, ndėrtime pėr pėrpunimin e kaçukut, barutit dhe municionit shpėrthyes, ndėrtime pėr magazinimin e mjeteve shpėrthyes, magazina pėr derivate tē naftės, gaz natyror dhe GNL me kapacitet magazinimi prej 1 000 tonē dhe mbi 1 000 tonē, ndėrtime pėr sanacionin e rrēshqitjeve tē tokės, ndėrtime qē mund ta rrezikojnē mjedisin jetėsor, ndėrtime pėr nevoja tē organeve shtetėrore dhe agjencive dhe fondeve tē themeluara nga Republika e Maqedonisē, ndėrtime tē pėrfaqėsive diplomatike konsullore dhe organizatave ndėrkombėtare, zona zhvillimore teknologjike industriale tē formuara nga Qeveria e Republikės sē Maqedonisē dhe ndėrtimet nē kēto zona, ndėrtime tē arsimit tē lartē, observatorē, institucione nacionale nga sfera e kulturės, ndėrtime qē paraqesin trashėgimi kulturore tē patundshme dhe tērēsi monumentale tē shpallura me ligj apo akt tjetėr pėr mbrojtje si trashėgimi kulturore me rēndēsi tē veçantē ose trashėgimi tē rēndēsishme kulturore, pėrmendore memoriale, ndėrtime tē dedikuara pėr mbrojtje terciare shēndetėsore, qendra tē telekomunikacionit pėr pranimin e sinjaleve satelitore, ndėrtime pėr nevojat e pikave kufitare, sisteme rajonale tē ujėsjellėsve dhe kanalizimit me sisteme spastrimi, deponi rajonale, teleferikē, ndėrtime tē parapara nē rajonin e dy apo mē tepėr komunave, ndėrtime nē tē cilat ekzistojnē instalime pėr prodhimin e energjisē termike, porte tē liqeneve dhe lumenjve, stadiume dhe salla tē sportit me kapacitet mbi 10 000 shikues.

(2) Ndėrtime tē kategorisē sē dytē janē: ndėrtime tē dedikuara pėr arsim fillor dhe tē mesēm, ndėrtime nga sfera e kulturės, ndėrtime tē dedikuara pėr mbrojtje primare dhe sekondare, ndėrtime pėr nevojat e bashkėsive fetare, zona zhvillimore teknologjike industriale tē formuara nga persona juridikē dhe ndėrtimet nē kēto zona, ndėrtime industriale, ndėrtime ekonomike, ndėrtime afariste, ndėrtime banesore afariste, ndėrtime pėr banim individual, shtēpiza vikendi, ndėrtime pėr banim kolektiv, ndėrtime pėr nevojat e agrobursēs, qendra tregtare, hotele, qendra rekreacioni, ndėrtime pėr vėprimtari shkencore hulumtuese, garazhe nē kate, tregje, rrugē komunale, objekte shoqėruese shėrbyese nē rrugē komunale tē

përcaktuara me ligj, rrjete dhe mjete të komunikimit elektronik, termocentrale dhe hidrocentrale me kapacitet deri në 1 MV, turbina me erë, ndërtime për prodhimin e energjisë elektrike nga burime rigjeneruese me kapacitet deri në 1 MW, largpërçues me nivel tensioni deri në 35 KV, trafostacione me nivel tensioni deri në 10 KV, magazina për derivate të naftës, gaz natyror dhe GNL me kapacitet magazinimi deri në 1 000 tonë, rrjeti sekondar gazsjellës, binarë tramvaji, ndërtime për mbrojtje nga zjarri, ndërtime për mbrojtje veterinarë, kopshte të fëmijëve, ndërtime në rajone të parqeve nacionale, ndërtime për separacionin e materialit për prodhimin e betonit, baza të betonit, baza të asfaltit, sisteme lokale të ujësjellësit, kanalizimit me sisteme spastrimi, ndërtime që janë në funksion të mbrojtjes dhe promovimit të trashëgimisë natyrore (qendra informative), deponi për hedhurina të brendshme (hedhurina ndërtimore), objekte për magazinim, trajtim dhe/ose përpunim të hedhurinave, stacione ndërrbane të autobusëve, kopshte zoologjike, stadione dhe salla të sportit me kapacitet nën 10 000 shikues, fusha të hapura sporti, basene në nivel terreni për përdorim publik, parqe publike, parkingje publike dhe teleferikë skijimi.

Neni 3

Dokumentacioni i planit urbanistik lokal dhe shtetëror me të cilët rregullohet shfrytëzimi i hapësirës në përfshirjen e planit, e që janë miratuar deri më 7 shkurt 2011, përdoren në procedurën e dhënies së lejes për ndërtim dhe në pajtim me të njëjtët, mund të lëshohet leje për ndërtim.

Lejet e lëshuara në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik lokal dhe shtetëror me të cilët rregullohet shfrytëzimi i hapësirës në përfshirjen e planit, kanë fuqi juridike dhe mund të zbatohen nëse dokumentacioni i planit urbanistik lokal dhe shtetëror janë miratuar deri më 7 shkurt 2011.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

879.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2011 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1523/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2011 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ број 156/10), во членот 4 став (1) датите „1 април до 15 април 2011 година“ се заменуваат со датите „1 октомври до 15 октомври 2011 година“.

Во ставот (2) датите „16 април до 22 април 2011 година“ се заменуваат со датите „16 октомври до 22 октомври 2011 година“.

Во ставот (3) датата „31 март 2011 година“ се заменува со датата „30 септември 2011 година“.

Член 2

Во членот 21 став (1) датите „1 до 15 март 2011 година“ се заменуваат со датите „1 до 15 септември 2011 година“.

Член 3

Во членот 22 став (1) датите „1 март до 15 март 2011 година“ се заменуваат со датите „1 септември до 15 септември 2011 година“.

Член 4

Во членот 35 став (1) датата „10 јануари 2011 година“ се заменува со датата „10 јули 2011 година“, а зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „органот надлежен за водење на регистар на државните и јавните службеници“.

Член 5

Во членот 41 став (1) датата „15 април 2011 година“ се заменува со датата „15 октомври 2011 година“.

Во ставот (3) датата „20 април 2011 година“ се заменува со датата „20 октомври 2011 година“.

Член 6

Во членот 52 став (2) датата „јуни 2012 година“ се заменува со датата „февруари 2013 година“.

Член 7

Со влегувањето во сила на овој закон избраните и именуваните реонски попишувачи како учесници во спроведувањето на пописот, избрани и именувани согласно со Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 2011 година (“Службен весник на Република Македонија“ број 156/10) престануваат со работа.

Со влегувањето во сила на овој закон поединечните акти со кои се избрани и именувани реонски попишувачи како учесници во спроведувањето на пописот, престануваат да важат.

Член 8

Реонските попишувачи за спроведување на Пописот, согласно со овој закон, ќе се избераат и именуваат по влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REGJISTRIM TË POPULLSISË, EKONOMIVE
FAMILJARE DHE BANESAVE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË 2011**

Neni 1

Në Ligjin për regjistrim të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë 2011 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 156/10) në nenin 4 paragrafi (1) datat “1 prilli deri më 15 prill 2011” zëvendësohen me datat “1 tetori deri më 15 tetor 2011”.

Në paragrafin (2) datat “16 prilli deri më 22 prill 2011” zëvendësohen me datat “16 tetori deri më 22 tetor 2011”.

Në paragrafin (3) datat “31 mars 2011” zëvendësohen me datë “30 shtator 2011”.

Neni 2

Në nenin 21 paragrafi (1) datat “1 deri më 15 mars 2011” zëvendësohen me datat “1 deri më 15 shtator 2011”.

Neni 3

Në nenin 22 paragrafi (1) datat “1 mars deri më 15 mars 2011” zëvendësohen me datat “1 shtator deri më 15 shtator 2011”.

Neni 4

Në nenin 35 paragrafi (1) data “10 janar 2011” zëvendësohen me datë “10 korrik 2011” kurse fjalët: “Agjencia për Nëpunës Shtetërorë” zëvendësohen me fjalët: “organi kompetent për udhëheqjen e regjistrit të nëpunësve shtetërorë dhe publikë”.

Neni 5

Në nenin 41 paragrafi (1) data “15 prill 2011” zëvendësohen me datë “15 tetor 2011”.

Në paragrafin (3) data “20 prill 2011” zëvendësohen me datë “20 tetor 2011”.

Neni 6

Në nenin 52 paragrafi (2) data “qershor 2012” zëvendësohen me datë “shkurt 2013”.

Neni 7

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, regjistruesit e zgjedhur dhe të emëruar rajonalë si pjesëmarrës në realizimin e regjistrimit, të zgjedhur dhe të emëruar në pajtim me Ligjin për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë 2011 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 156/10) e ndërprejnë punën.

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen aktet e veçanta me të cilat janë zgjedhur dhe emëruar regjistruesit rajonalë si pjesëmarrës në realizimin e regjistrimit.

Neni 8

Regjistruesit rajonalë për realizimin e Regjistrimit në pajtim me këtë ligj, do të zgjidhen dhe emërohen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

880.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИ-
ЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2011 година.

Бр. 07-1524/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Законот за лековите и медицинските помагала ("Службен весник на Република Македонија" број 106/2007 и 88/10), по членот 157 се додава нов член 157-а, кој гласи:

„Член 157-а

Со денот на именувањето на директорот на Агенцијата за лекови престанува да постои Бирото за лекови.

Агенцијата за лекови ги презема надлежностите, правата, обврските, имотот, вработените, архивата и документацијата од Бирото за лекови.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BARNА DHE VEGLA NDIHMËSE MJEKËSORE

Neni 1

Në Ligjin për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 106/2007 dhe 88/10) pas nenit 157 shtohet nen i ri 157-a, si vijon:

"Neni 157-a

Me ditën e emërimit të drejtorit të Agjencisë për Barna pushon së ekzistuari Byroja për Barna.

Agjencia për Barna i merr kompetencat, të drejtat, detyrimet, pronën, të punësuarit, arkivin dhe dokumentacionin nga Byroja për Barna."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

881.

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 март 2011 година, даде

А В Т Е Н Т И Ч Н О Т О Л К У В А Њ Е НА ЧЛЕНОВИТЕ 48 СТАВ 1, 51 И 52 ОД ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 98/2008 И 145/10)

Одредбата од членот 48 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008 и 145/10) гласи:

„Агенцијата може со претходна согласност на судот да донесе одлука за продажба на привремено одзементиот подвижен имот доколу процени дека со чувањето на стварта се намалува неговата вредност или трошоците за негово чување се несразмерно големи."

Одредбата од членот 48 став 1 на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008 и 145/10) треба да се толкува така што Агенцијата има надлежност да управува со привремено одзементиот подвижен имот, имотната корист и привремено одземените предмети, со цел да се заштити вредноста на имотот согласно со овој закон, а по претходна согласност на судот или надлежен орган.

Одредбата од членот 51 на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008 и 145/10) гласи:

„Агенцијата може одредени предмети како храна, облека и безалкохолни пијалаци да ги отстапи без надоместок на државни органи, здруженија на граѓани и фондации, согласно со закон за што ја известува Владата на Република Македонија.

Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува начинот на отстапување на привремено одземен имот на државни органи, здруженија на граѓани и фондации."

Одредбата од членот 51 на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008 и 145/10) треба да се толкува така што при отстапувањето на привремено одземените предмети не настанува промет, поради што Агенцијата и државните органи, здруженијата на граѓани и фондации, немаат обврска да плаќаат данок и други јавни давачки спрема државата.

Одредбата од членот 52 на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008 и 145/10) гласи:

„Агенцијата може да отстапи одзементи предмети со правосилна одлука на други државни органи, по претходна согласност на Владата на Република Македонија."

Одредбата од членот 52 на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008 и 145/10) треба да се толкува така што при отстапувањето на одзементи предмети не настанува промет, поради што Агенцијата и државните органи немаат обврска да плаќаат данок и други јавни давачки спрема државата.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 1525/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
882.****У К А З БР. 18**

Од 23 март 2011 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008 година) и член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010 и 23/2011 година)

СЕ ПОСТАВУВА**ЗА КОМАНДАНТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА
КОМАНДА ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****бригаден генерал КОТЕСКИ Ванчо ГОРАНЧО**ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал-мајор
лична ВЕС: 31140,

до сега: аѓутант на Врховниот командант на вооружените сили на Македонија во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-582
23 март 2011 година
СкопјеПретседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.**883.****У К А З БР. 19**

Од 23 март 2011 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003 58/2006 и 110/2008 година) и член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007 година)

СЕ ПОСТАВУВА**ЗА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ
НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****полковник ЃУРЧИНОВСКИ Данило ВАСКО**ФЧ: полковник, по формација: бригаден генерал,
лична ВЕС: 31139

до сега: командант на 3. резервна пешадиска бригада во Здружената оперативна команда во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-583
23 март 2011 година
СкопјеПретседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.**884.**

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА****I**

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Селиман Зејнел Мемедов, од с.Коцалија,
2. Сулејман Сезаир Јашар, од Скопје,
3. Јакуп Нехат Етеми, од Скопје,
4. Октај Фадил Фератов, до Радовиш,
5. Бранислав Методија Симеонов, од Радовиш.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Наси Спасе Костовски од Битола, во траење од 6 месеци,
2. Демир Феим Сулиман од с.Калузлија, во траење од 3 месеци,
3. Цветат Џафер Шерифов од с.Калузлија, во траење од 3 месеци,
4. Осман Кадир Шабан од с.Калузлија, во траење од 3 месеци,
5. Влатко Душан Ѓоргиев од Кочани, во траење од 6 месеци,
6. Јордан Мишко Дамјаноски од с.Вруток, во траење од 6 месеци,
7. Абдулцелал Заит Шерифи од с.Отушиште – Тетово, во траење од 4 месеци,
8. Муча Медрсел Бајрами од Гостивар во траење од 6 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Александар Крсто Крстевски од Куманово, во траење од 6 месеци,
2. Славко Борис Димитров од Кочани, во траење од 1 година,
3. Христо Ванчо Митев од Кочани, во траење од 1 година,
4. Александар Крсте Генчов од Скопје, во траење од 10 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Зоран Ѓорѓи Манчев од Неготино, во траење од 4 месеци,
2. Ариф Синан Алиев од Струмица, во траење од 6 месеци,
3. Сали Џемаил Салиоски од Кочани, во траење од 1 година,

4. Никола Ѓорѓи Брндевски од Велес, во траење од 6 месеци,
5. Иса Исмет Елезовски од Скопје, во траење од 6 месеци,
6. Марјанчо Лазо Серафимов од Пробиштип, во траење од 6 месеци,
7. Александар Наце Стојанов од Радовиш, во траење од 6 месеци,
8. Ристе Кољо Карајанов од с.Костурино, во траење од 4 месеци,
9. Шабан Нури Хамити од с.Чајлане - Скопје, во траење од 10 месеци,
10. Акем Мунир Абдуловски од с.Света Петка, во траење од 1 година,
11. Гани Бајруш Самакова од Скопје, во траење од 1 година,
12. Кендрим Авди Љоки од Тетово, во траење од 6 месеци,
13. Бобан Лазо Ѓуровски од Скопје, во траење од 6 месеци,
14. Емил Шчефанко Петејчук од Прилеп, во траење од 1 година,
15. Муса Љлокман Кадрии од с.Стримница, во траење од 1 година,
16. Роберт Мејадин Рушитовски од Куманово, во траење од 6 месеци,
17. Дејан Михај Богданов од Скопје, во траење од 3 месеци,
18. Дејан Петар Градишки од Скопје, во траење од 3 месеци,
19. Мунир Алија Муриќ од Скопје, во траење од 6 месеци,
20. Ариф Шукри Битики од Скопје, во траење од 6 месеци,
21. Дели Нашит Беџет од Тетово, во траење од 5 месеци,
22. Баки Неби Биљали од Скопје, во траење од 6 месеци,
23. Гури Рамадан Нејази од Скопје, во траење од 1 година,
24. Фадиљ Хамди Сулејмани од Скопје, во траење од 7 месеци,
25. Гордана Димитар Петров Димитровска од Битола, во траење од 6 месеци,
26. Златко Петре Апостолски од Скопје, во траење од 3 месеци,
27. Влатко Благоја Трпевски од Скопје, во траење од 6 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Нејази Амди Џемаили од с.Черкези, во траење од 6 месеци,
2. Хасиме Мегдин Еипи од с.Нистрово, во траење од 18 месеци.

VI

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-562
23 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 885.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко - индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/10).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-989/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

886.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) и член 8 став 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство на хидраулична опрема и услуги ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДОО - Илинден, со седиште во Илинден.

Член 2

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 602/3 со површина од 25.526 м² и дел од КП 25/17 со површина од 7 м², односно со вкупна површина од 25.533 м², според имотните листови за КО Бунарџик и КО Миладиновци, и Геодетскиот елаборат за посебни намени за нумерички податоци бр. 1113/1906 од 25.3.2009 година, потврден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје, сопственост на Република Македонија, и претставува градежно земјиште, според извод од Урбанистичкиот план бр. 58, локалитет/населено место Илинден, општина Илинден, издаден од Република Македонија општина Илинден под бр. 10-420/2 од

4.3.2009 година, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. Ф1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија, од Комисијата при Министерството за транспорт и врски, под бр.16-8774/3 од 1.9.2008 година.

Член 3

Периодот за кој земјиштето од член 2 од оваа одлука, се дава во долготраен закуп, изнесува 50 (педесет) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, со можност за продолжување за уште 45 (четириесетипет) години.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

Во првите пет (5) години, закупнината за градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на исплата, односно 2.553,3 евра за една (1) година, одредено како фиксен износ.

По истекот на првите пет (5) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за земјиштето наведено во член 2 на оваа одлука, ќе се одредува за секоја година посебно, со можност за зголемување на истата, засметувајќи ја официјалната инфлациска стапка во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе изнесува максимална стапка на промена.

Во моментот на склучувањето на овој договор, закупопримачот доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџетот на Република Македонија во висина од 2.553,3 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на датумот на уплата, кој износ претставува закупнина за првата (1) година, за што претходно ја известува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

По истекот на првата (1) година, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште опишано во член 1 на овој договор се плаќа за секоја година однапред најдоцна на истиот датум на кој е склучен договорот, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што претходно ја известува Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-989/3
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

887.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар (возило), со следните карактеристики:

Опис на одземен предмет	Шасија број	Волумен см3	Год. на производство	Сила во KW	Регистарски таблички	Вредност (денари)
Пиб BMW 320 d	WBAAS71090FX76414	1951	2001	100	непознати	610.000,00

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Аеродром.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Аеродром, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1131/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

888.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/31 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/10'), во член 1 во ставот 1 зборовите: “во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”, се бришат.

Во ставот 1 се додава алинеја 1, која гласи: “на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Гази Баба, на ул. „Александар Македонски“ бб, на КП 1222, за КО Гази Баба, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 39м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7804/4-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

889.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/11 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 155/10), во член 1 во ставот 1 зборовите: „објект Б4“ се заменуваат со зборовите: „објект В4”.

Во алинејата 1 зборовите: „објект Б4“ се заменуваат со зборовите: „објект В4”, а зборовите: „во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”, се бришат.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи: „на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Гостивар на ул. „Браќа Иновски“ бр.61 на КП 5311 за КО Гостивар 2, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 10м2, во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7804/5-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

890.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/5 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр.

155/10), во член 1 во ставот 1 зборовите: „објект Б4“ се заменуваат со зборовите: „објект В4“, а зборовите: „во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”, се бришат.

Во ставот 1 се додава алинеја 1 која гласи: „на недвижна ствар во Валандово на ул.„Ленинова“ на КП 2245 за КО Валандово, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 30м2, во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7804/6-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

891.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/22 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 155/10), во член во ставот 1 зборовите: „во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”, се бришат.

Во ставот 1 се додава алинеја 1, која гласи: „на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Кисела Вода 1 на ул. „Првوماјска“ бб, на КП 1086, КО Кисела Вода 1, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 51м2, во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-7804/7-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА**892.**

Врз основа на член 177, став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/10 и 23/11), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ДОЛЖНОСТИ НА ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА БОРБЕНАТА ТЕХНИКА И ВООРУЖУВАЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето.

Член 2

Специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), зависно од должноста и условите под кои се врши службата, на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружување се определуваат во три групи и тоа:

I. Група на специфични должности**Работни места (должности):**

- механичар,
- техничар,
- електроничар,
- дијагностичар,
- електромеханичар,
- електроничар,
- пиротехничар и

- други должности на кои се вршат работи и задачи на технички прегледи и поправки на целокупни сложени системи за вооружување, комуникација, муниција и борбени возила и тоа:

а. воздухопловна техника, артилериски системи, ракетни системи, радарски системи,

б. пешадиско вооружување и сите видови на муниција,

в. високи фреквенции (вф), многу високи фреквенции (вхф), радио релејни (РР), прислушна опрема и сложени електронски системи, центри и стационарни системи за врски, информатичка опрема и мрежи, оптика и оптоелектроника, инфрацрвени (ИЦ) уреди и опрема и

г. борбени возила и инжињериски машини (тенкови, оклопни транспортери, и други видови борбени возила)

II. Група на специфични должности**Работни места (должности):**

- механичар,
- електромеханичар,
- техничар,
- оператор,
- автоматичар и

- други должности на кои се вршат работи и задачи на изработка и обработка, технички преглед и поправка на поединечни делови од сложени системи за вооружување, комуникација, борбени возила, системи за ладење и безбедност на посебно обезбедени простории (стационарни центри за врски, командување) и тоа:

- а. метални и неметални материјали и делови од функционални единици,
- б. погонски системи,
- в. хидраулика и контролирани системи за напојување со гориво под висок притисок (бошпумпи и сл),
- г. трансмисија,
- д. термо и разладна техника,
- ѓ. електро техника и
- е. агрегати и извори за напојување.

III. група на специфични должности**Работни места (должности):**

- техничар,
- механичар,
- автолимар,
- ракувач,
- алатничар и

- други должности на кои се вршат технички прегледи и поправки на поединечни делови од сложени системи за вооружување, борбена техника и комуникации како и ракување и манипулација со истите и тоа:

- а. на системи за стопирање,
- б. заварување и спојување на материјали,
- в. ракување на технички материјали и делови,
- г. на горива и подмачкувачи
- д. изработка и поправка на дрвени, платнени и гумени делови од борбена техника и опрема.
- ѓ. транспорт-возач на борбена техника
- е. обнова на заштитни намази и камуфлажи.

Член 3

Организационите единици на Армијата во кои се врши ракување и одржување на борбената техника и вооружување, во зависност на нивото на ракување и одржување на борбената техника и вооружување, се определуваат како организациони единици од прв и од втор степен, и тоа:

1. Организациони единици од прв степен се:

- Воздухопловен - Воздухопловно извидувачка нападна група (ВИНГ),
- Технички ремонтен центар,
- Центарот за електронско извидување,
- Техничка работилница при Здружената Оперативна Команда (ЗОК - баталјон за врски)
- Централно складиште за муниција Еребино,
- Централно складиште Метеор и
- Стационарни центри за врски.

2. Организациони единици од втор степен се:

- Логистички баталјони.
- Техничка работилница при гардиска единица.

Член 4

Висината на износот на додатокот на плата за специфични должности од особено значење за Армијата, на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружување, зависно од должноста и условите под кои се врши службата, групата во која се определени специфичните должности и степенот во кој е определена организационата единица на Армијата изнесува:

- I Група на специфични должности:
- во организациони единици од прв степен..... 200 бодови;
 - во организациони единици од втор степен..... 150 бодови;
- II Група на специфични должности:
- во организациони единици од прв степен..... 130 бодови;
 - во организациони единици од втор степен..... 110 бодови;
- III Група на специфични должности:
- во организациони единици од прв степен..... 90 бодови;
 - во организациони единици од втор степен..... 70 бодови.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.5.2011 година.

Бр. 01-2020/1
17 март 2011 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Коњановски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

893.

Врз основа на член 178-д ставови 4 и 10 од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10 и 171/10), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.

Член 2

На физичкото лице или правното лице кое се повикува на едукација му се врачува покана која е дадена на Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Поканата од став 1 на овој член е во хартија во бела боја со А4 формат и содржи:

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; и
 - назив на поканата и број.
1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:
- име и презиме;
 - единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);
 - адреса на живеење; и
 - работно место на кое е распореден во правното лице.
2. Податоци за правното лице:
- назив и седиште;
 - време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
 - кратко означување на предметот на поканата и одредбата за која е направена неправилноста;
 - име и презиме на овластениот даночен службеник кој ја врши едукацијата;
 - име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
 - место и датум на издавање на поканата; и
 - место за печат.

Член 3

Овластениот даночен службеник води евиденција за спроведената едукација во електронска форма, која е дадена во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Евиденцијата за спроведената едукација особено содржи:

- реден број;
- број и датум на поканата за едукација;
- датум и место на едукацијата;
- предмет на постапката за едукација;
- име и презиме на лицето кое се едуцира;
- име и презиме на овластениот даночен службеник кој ја извршил едукацијата; и
- забелешка.

Член 4

Едукацијата ја организира и спроведува Управата за јавни приходи, преку овластените даночни службеници.

Едукацијата се спроведува во просториите на Управата за јавни приходи.

По исклучок на став 2 на овој член, едукацијата може да се врши во деловните простории на правните лица во кои при вршење на контролата е утврдена неправилност.

Член 5

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 2010429/1
18 март 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

Прилог бр.1

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОКАНА

за спроведување на едукација

Бр. _____ од _____ 20__ год.

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме _____

ЕМБГ _____

Адреса на живеење _____

Работно место на кое е распореден во правното лице _____

2. Податоци за правното лице

Назив и седиште _____

Управата за јавни приходи ќе спроведе едукација во _____ часот, на ден _____ година, во просториите на _____, лоцирани на ул. _____.

Предмет на поканата е _____

Име и презиме на овластениот
даночен службеник кој ја врши едукација

Име и презиме на лицето
кое се повикува на едукација

М.П.

Место и датум на издавање

Напомена: Согласно со член 178-д став 7 од Законот за даночна постапка, доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Прилог бр.2



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

[illegible]

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
894.**

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09 и 57/10), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ
ДЕЛОВИ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД, НАЈНИСКАТА
ВРЕДНОСТ НА ИСТИОТ, ВИДОТ НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ОД РЕ-
ЗЕРВНИОТ ФОНД, ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТАРОСТА
НА ОБЈЕКТОТ, БРОЈОТ НА ПОСЕБНИТЕ ДЕЛОВИ
ВО ЗГРАДАТА И ВИДОТ НА МАТЕРИЈАЛОТ ОД
КОЈ Е ИЗГРАДЕНА ЗГРАДАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на износот за посебните делови во резервниот фонд, најниската вредност на истиот, видот на трошоците за кои ќе се користат средствата од резервниот фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата.

Член 2

Висината на износот за посебните делови во резервниот фонд, се определува врз основа на:

- бројот на посебните делови во зградата;
- староста на објектот и
- видот на материјалот од кој е изградена зградата.

Член 3

При пресметка на висината на износот за посебните делови во резервниот фонд, како податок за површината за посебниот дел се зема површината внесена во имотниот лист на посебниот дел или доколку посебниот дел не е изложен се зема површината од друг валиден документ (договор за купопродажба, договор за закуп и сл.).

Член 4

(1) Староста на објектот се определува во зависност од годината кога е завршена изградбата на објектот, односно годината кога објектот добил одобрение за употреба.

(2) Објектот во зависност од неговата старост може да припаѓа во една од следните категории:

- прва старосна категорија - објекти до 5 години;
- втора старосна категорија - објекти од 5 до 15 години;
- трета старосна категорија - објекти од 15 до 30 години;
- четврта старосна категорија - објекти од 30 до 50 години и
- петта старосна категорија - објекти над 50 години.

(3) Староста на објектот се определува на почетокот на годината и истата важи цела календарска година.

(4) Во случај на реконструкција на објектот старосната категорија може да биде променета.

Член 5

(1) Во случај на целосна реконструкција на објектот, во првата година по реконструкцијата при пресметка на висината на износот за посебните делови во резервниот фонд ќе се смета дека објектот е стар пет години.

(2) Во случај на делумна реконструкција на објектот, во првата година по реконструкцијата при пресметка на висината на износот за посебните делови во резервниот фонд ќе се смета дека објектот е стар 20 години.

Член 6

Вредноста на бодот за соодветна старосна категорија е следната:

- прва старосна категорија - вредност на бод 0,50 денар/м²;
- втора старосна категорија - вредност на бод 0,50 денари/м²;
- трета старосна категорија - вредност на бод 0,75 денари/м²;
- четвртта старосна категорија - вредност на бод 0,75 денари/м² и
- петта старосна категорија - вредност на бод 1 денар/м².

Член 7

Врз основа на материјалот од кој е изграден објектот, односно видот на неговата конструкција се утврдува соодветен коефициент и тоа:

1. Челична, армирано-бетонска или комбинирана челична со армирано-бетонска конструкција - коефициент 1,2;
2. Масивна конструкција (сидана зграда) со армирано-бетонска меѓукатна конструкција или железни профили со лакови - коефициент 1,1;
3. Масивна конструкција (сидана зграда) со дрвена меѓукатна конструкција - коефициент 1;
4. Бондручна конструкција - коефициент 0,9 и
5. Дрвена или друга монтажна конструкција - коефициент 0,8.

Член 8

Најниската вредност на посебните делови во резервниот фонд се пресметува како производ од површината на посебниот дел во м², вредноста на бодот во зависност од старосната категорија на објектот изразена во денари и соодветниот коефициент за материјалот од кој е изграден објектот.

Член 9

Сопствениците на посебните делови на станбена зграда постара од 15 години можат да утврдат повисока вредност на месечна уплата во резервниот фонд.

Член 10

(1) Средства од резервниот фонд можат да се користат за трошоци на одржување, односно за реализација на главните работи на инвестиционо одржување како и за нужни работи чие одлагање би можело да предизвика несакани последици како врз објектот така и врз безбедноста и здравјето на станарите.

(2) Главни работи и нужни работи од став (1) на овој член се:

1. Оштетени конструктивни елементи на зградата;
2. Кровна конструкција и кровна покривка, заедно со нивните пропратни елементи;
3. Олуци, олучни цевки и други елементи на одвод на водата од покривот и заштита на зградата од продирање на водата;

4. Димни канали, вентилациони канали, вентилациони цевки на канализационата мрежа и нивните глави на покривот од зградата;

5. Водоводна и канализациона инсталација;

6. Електрична инсталација во објектот до струјомерното ормарче;

7. Инсталација и опрема за централно греење;

8. Лифт со припадни делови (кукичка, лифтовско окно со инсталациите и уредите);

9. Дотраени огради на покривот, скалишниот простор, заедничките тераси и другите заеднички делови на објектот;

10. Дотраени подови, плафони и сидови во заедничките делови на објектот,

11. Дотраени врати и прозорци на заедничките делови од објектот и

12. Фасада, фасадни облоги и елементи на фасадата.

13. Оштетени конструктивни елементи на зградата;

14. Кровна конструкција и кровна покривка, заедно со нивните пропратни елементи;

15. Водоводна и канализациона инсталација;

16. Електрична инсталација во објектот до струјомерното ормарче и

17. Фасада, фасадни облоги и елементи на фасадата.

(3) Уплатата во резервниот фонд се врши еднаш месечно.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-2421/1
18 март 2011 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

895.

Врз основа на член 12 став (5) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, НАЧИНОТ НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИОТ БРОЈ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар

или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори.

Член 2

(1) Производителот кој за прв пат пушта на пазар или увезува како краен корисник во Република Македонија батерии и акумулатори, поднесува барање за регистрација во Регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори (во понатамошниот текст: Регистарот). до Управата за животна средина во електронска и/или пишана форма.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член се печати на бела хартија во А4 формат.

(3) Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Производителите се регистрираат во Регистарот со денот на поднесувањето на барањето за регистрација под редниот број кој се воспоставува според редоследот на доставените барања.

(2) Во Регистарот се внесува регистарскиот број кој е комбиниран број од датум на упис во регистарот и редниот број од уписот во Регистарот.

(3) Во Регистарот се внесуваат и податоци за видовете на батерии и акумулатори кои се пуштаат или ќе се пуштат на пазарот.

(4) Во случај на промена на податоците за регистрација внесени во Регистарот се поднесува барање за промена во Регистарот.

(5) Секоја промена на податоците се запишува во Регистарот со денот на поднесеното барање за промена на податоците за регистрација.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1.5.2011 година.

Бр. 07-2873/1
18 март 2011 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

Прилог 1

До

Министерство за животна средина и просторно планирање
Управа за животна средина - Скопје

БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

1.	Назив на производителот			
2	Дејност			
3	Трговски марки (доколку ги има)			
4	Единствен број на деловниот субјект			
5.	Даночен број			
6.	Адреса на производителот:			
6.1	Поштенски број и седиште, улица и број			
6.2	Телефонски број			
6.3	Веб адреса/електронска пошта			
7	Овластено лице - Име и Презиме – ЕМБГ, адреса			
8.	Одговорно лице –Име и Презиме – ЕМБГ, адреса			
8.1	Телефон/број на факс			
8.2	Електронска пошта			
9.	Опис на батерии и акумулатори што ги пушта на пазарот:			
	Вид	Хемиски систем	Тарифен број	Батерии и акумулатори произведени и/увежени во Република Македонија*
				Вид на производителот во кои се вградени батерии и акумулатори (доколку е применливо)

9.1	Преносни батери и акумулатори	со манган диоксид, алкални			
		со манганов диоксид, друго			
		со оксид на жива			
		со оксид на сребро			
		Литиум-јон			
		Други со литиум			
		со воздух – цинк			
		суви цинк - јаглородни			
		Никел-кадмиум			
		Никел-хибридни			
		Други			
9.2	Автомобилски батерии и акумулатори	Оловни			
		Никел-кадмиум			
		Други			
9.3	Индустриски батерии и акумулатори	со оксид на сребро			
		Литиум-јон			
		Други со литиум			
		Воздушно-цинкови			
		Оловно-кисели			
		Никел-кадмиум			
		Никел-железо			
		Никелово-хибридни			
		Други			
10.	Информации за начинот на кој производителот ги исполнува или ќе ги исполни обврските што произлегуваат од Законот (самостојно или колективно постапување) со опис на системот *:				

Изјава од овластено лице:

Изјавувам дека приложените информации од ова барање за регистрација се точни.

Место и дата на поднесување

м.п

потпис

- доколку батеријата/акумулаторот се произведува во РМ внесете „П“, за увезени внесете „У“.
- доказ за хемиски состав се внесува според податоците доставен од произведувачот.

* доколку просторот на образецот не е доволен, дополнителните податоци можат да се дадат во прилог

Прилог 2

РЕГИСТАР
на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и
акумулатори

Реден број □□□

1	Назив на правното/физичкото лице	
2	Адреса и седиште	
3	Регистарски број на правното/физичкото лице	□□□□□□□□□□
4	Датум на упис во регистарот	
5 *	Видови на батерии и акумулатори*	
6 *	Колективно постапување	
7	Самостојно постапување	
8	Датум на измени на податоците во Регистарот	
9	Забелешка	

Забелешка :

- За преносливи батерии и акумулатори се внесува „М“, за автомобилски батерии и акумулатори „А“ за индустриски батерии и акумулатори „И“
- 5* и 6 *: Зависно од начинот на кој се обезбедува постапување со ОБА се обележува соодветната колона со внесување на симбол “√”.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**896.**

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), а постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-18 од 25.1.2011 година, на седницата одржана на ден 8.3.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Велимир Шиповиќ од Скопје, издадена со Решение бр. 07-720/4 од 25.4.2006 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Велимир Шиповиќ се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Велимир Шиповиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-18
8 март 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

897.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 39, член 49, член 50, член 52, член 54 и член 60 и од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011) и член 231 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), постапувајќи по барањето за организирање на отворен инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници број 03-1737/1/10 од 14.12.2010 година, на седницата одржана на ден 8.3.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје со седиште на ул. „Мито Хацивасилев Јасмин“ бр. 50 Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници.

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници донесен на ден 14.12.2010 година со одлука за прифаќање на Статут на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум-Обврзници број 1730/1/10 од 14.12.2010 година.

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници донесен на ден 14/12/2010 година со одлуката за прифаќање на Проспектот број 02-1731/1/10 од 14.12.2010 година.

4. Се одобрува Скратена форма на проспектот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници донесен на ден 14.12.2010 година

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД Скопје со седиште на кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 03-1803/1/10 склучен на ден 28.12.2010 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје.

6. Се задолжува Друштвото за управување со фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечност на ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија Проспектот или скратената форма на проспектот на Отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници од 14.12.2010 година.

7. Отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Обврзници се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентификациски број РО-ИФ1008032011КБПУОБ443532

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08-167
8 март 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

898.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, член 52, член 54 и член 60 и од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011) и член 231 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), постапувајќи по барањето за организирање на отворен инвестициски фонд КБ Публикум Паричен бр. 03-1736/1/10 од 14.12.2010 година, на седницата одржана на ден 8.3.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје со седиште на ул. „Мито Хацивасилев Јасмин“ бр. 50 Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум Паричен.

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Паричен донесен на ден 14.12.2010 година со одлука за прифаќање на Статут на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум-Паричен број 1732/1/10 од 14.12.2010 година.

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Паричен донесен на ден 14.12.2010 година со одлуката за прифаќање на Проспектот број 02-1733/1/10 од 14.12.2010 година.

4. Се одобрува Скратена форма на проспекто на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Паричен донесен на ден 14.12.2010 година.

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД Скопје со седиште на кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум Паричен согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 03-1802/1/10 склучен на ден 28.12.2010 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје.

6. Се задолжува Друштвото за управување со фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечност на ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија Проспектот или скратената форма на проспекто на Отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Паричен од 14.12.2010 година.

7. Отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Паричен се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентификациски број РОИФ110803-2011КБПУПА443532.

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08-168
8 март 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 899.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Форино - Општина Гостивар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Форино, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4518/1
21 март 2011 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

900.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за Јавното обвинителство („Сл.весник на РМ“ бр.150/07), Јавниот обвинител на Република Македонија на 15.3.2011 година, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ВИШИ ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСКИ СОВЕТНИЦИ, САМОСТОЈНИ ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСКИ СОВЕТНИЦИ, ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСКИ СОВЕТНИЦИ, СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ДРУГИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат критериумите врз основа на кои во Јавните обвинителства ќе се определува бројот на Виши јавно обвинителски советници, Самостојни јавно обвинителски советници, Јавно обвинителски советници, Стручни соработници, Јавно обвинителски приправници и други државни службеници во јавните обвинителства.

Бројот на државните службеници од став 1 на овој член се определува врз основа на големината, на стварната и месната надлежност на јавните обвинителства, утврдениот број на јавните обвинители и потребата од обезбедување ажурно, ефикасно и квалитетно извршување на стручните, административните, оперативните, финансиско материјалните, техничките, помошните и други работи од надлежност на јавните обвинителства и нивното функционирање.

Член 2

Бројот на Вишите јавно обвинителски советници, Самостојните јавно обвинителски советници и Јавно обвинителските советници се определуваат според критериумите:

- до 1 Виш јавно обвинителски советник, Самостоен јавно обвинителски советник, или Јавно обвинителски советник во Јавни обвинителства во кој бројот на јавните обвинители е утврден од 4 до 12 јавни обвинители, а во Јавното обвинителство на Република Македонија по 1 на тројца јавни обвинители;

- до 3 Виши јавно обвинителски советници, Самостојни јавно обвинителски советници, или Јавно обвинителски советници во Јавни обвинителства во кој бројот на јавните обвинители е утврден од 13 до 20 јавни обвинители;

- до 4 Виши јавно обвинителски советници, Самостојни јавно обвинителски советници, или Јавно обвинителски советници во Јавни обвинителства во кој бројот на јавните обвинители е утврден над 20 јавни обвинители.

Член 3

Бројот на Стручните соработници и Јавно обвинителските приправници се определуваат според критериумите:

- по еден Стручен соработник на двајца јавни обвинители,
- по еден јавно обвинителски приправник на четворица јавни обвинители.

Член 4

Бројот на државните службеници за вршење на административно-техничките, оперативнотехничките, материјалнофинансиските и другите технички и помошни работи во Јавните обвинителства се утврдува според критериумите:

а) во Основно јавно обвинителство во кој бројот на Јавни обвинители е утврден до 9 јавни обвинители:

- по 1,7 работник на еден јавен обвинител,
- по 1 дактилограф на двајца јавни обвинители,

б) во Основните јавни обвинителства во кои бројот на јавни обвинители е утврден над 9 јавни обвинители:

- по 1,5 работник на 1 јавен обвинител,
- по 1 дактилограф на двајца јавни обвинители.

в) во Вишите јавни обвинителства:

- по 1 работник на 1 јавен обвинител,
- по 1 дактилограф на двајца јавни обвинители.

г) во Јавното обвинителство на Република Македонија:

- по 1 работник на јавен обвинител,
- по 1 дактилограф на тројца јавни обвинители,
- најмалку 3 стручни лица од областа на технологијата.

д) во Основните јавни обвинителства и Вишите јавни обвинителства во кои е вградена информатичка технологија:

- по едно стручно лице од областа на информатичката технологија.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

А.бр.142/2011

Јавен обвинител
на Република Македонија,
Љупчо Шврговски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

901.

Врз основа на член 40 став 2 член 42 став 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/07) член 9, член 39 став 1 и став 2 и член 40 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на осумдесет и третата седница одржана на 22.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп за време од 4 (четири) година се избира:

- Томе Неделковски.

II

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица за време од 4 (четири) години се избира:

- Златко Иванов.

III

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево за време од 4 (четири) години се избира:

- Бранко Тричковски.

IV

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово за време од 4 (четири) години се избира:

- Кирил Димитровски.

V

За Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово избран е:

- Иса Сулејмани.

VI

За Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес избрана е:

- Цветанка Новакова.

VII

За Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струмица избрана е:

- Виолета Милчовска.

VIII

За Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид избран е:

- Стојанчо Арнаудоски.

IX

За Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струга избран е:

- Никола Јолески.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОИ бр.1/11
22 март 2011 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

902.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ОНЕ Телекомуникациски Услуги ДОО Скопје и ДИС Он.нет ДОО Скопје од друга страна, а поднесено од ОНЕ Телекомуникациски Услуги ДОО Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 29.12.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ОНЕ Телекомуникациски Услуги ДОО Скопје со седиште на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, Скопје и Друштво за информациски системи ОН.НЕТ ДОО Скопје со седиште на бул. Партизански одреди бр.70 ДТЦ/Алуминка 5-ти кат Скопје по основ на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-30
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

903.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Претпријатие за информирање и маркетинг ПИНК Интернационал Компани ДОО Белград и Трговско Радиодифузно друштво К-15 Телевизија ДООЕЛ Скопје од друга страна, а поднесено од ПИНК Интернационал Компани ДОО Белград, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 15.12.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Претпријатие за информирање и маркетинг ПИНК Интернационал Компани (PINK INTERNATIONAL COMPANY) ДОО Белград со седиште на Незнаног Јунака 1, Савски венац, Белград, Република Србија и Трговско Радиодифузно друштво К-15 Телевизија ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Никола Русински“ бб, Скопје по основ на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-32
15 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

904.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ФЛАМИНГО ПАРТИЦИПЕЈШН Б.В Амстердам и ГЛ&А Холдинг ГмбХ, Виена од една страна и Друштвото за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија,од друга страна, а поднесено од ФЛАМИНГО ПАРТИЦИПЕЈШН Б.В Амстердам, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 20.12.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ФЛАМИНГО ПАРТИЦИПЕЈШН Б.В (FLAMINGO PARTICIPATIONS B.V.) со седиште на Стравинскилаан (Strawinskylaan) 411, 1077XX Амстердам, Холандија и ГЛ&А Холдинг ГмбХ (GL&A Holding GmbH), со седиште на ул. „Тхеобалдгасе“ бр. 19 (Theobaldgasse 19), Виена, Австрија од една страна и Друштвото за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ ул. „Граничен премин Богородица“, ХОТЕЛ ФЛАМИНГО Гевгелија, Република Македонија од друга страна по основ на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-35
20 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

905.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Зорка Колор ДОО Шабаци и Алкалоид Премази ДООЕЛ Скопје, а поднесено од Зорка Колор ДОО Шабаци, преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од Битола, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 29.12.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Зорка Колор ДОО Шабаци со регистрирано седиште на ул. „Хајдук Вељкова“ бб, Шабаци Србија и Алкалоид Премази ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на ул. „Перо Наков“ бб Скопје, Република Македонија, по основ на стекнување на контрола од страна на Зорка Колор ДОО Шабаци врз Алкалоид Премази ДООЕЛ Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-38
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

906.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Силган Холдингс Инц, САД (Silgan Holdings Inc, USA) од една страна и Друштво за производство на лимена амбалажа и трговија Вогел и Ноот Пекинг ДОО Битола, Република Македонија од друга страна, а поднесено од Силган Холдингс Инц, САД Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 26.1.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Силган Холдингс Инц (Silgan Holdings Inc) со седиште на ул. 4 Ландмарк Скуаре, Суите 400, Стамфорд, Коннектикут 06901-2596 САД (Landmark Square, Suite 400, Stamford,

Connecticut 06901-2596, USA) и Друштво за производство на лимена амбалажа и трговија Вогел и Ноот Пекинг ДОО, со седиште на ул. „Прилепска“ 66, Битола, Република Македонија по основ на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-41
26 јануари 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

907.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ГОФИ - Група за финансирање и инвестиции СА, Швајцарија од една страна и ЕуроНетКом-Приштина ДОО и ЕуроНетКом Тирана од друга страна, а поднесено од ГОФИ - Група за финансирање и инвестиции СА, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 26.1.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ГОФИ - Група за финансирање и инвестиции СА (GOFI – Group of Finance and Investment SA) со седиште на ЦХ-6815 Мелиде, Виа Покобели 14, Швајцарија (CH-6815 Melide, Via Pocobelli 14, Switzerland) и ЕуроНетКом-Приштина ДОО (EuroNetCom – Prishtina L.L.C.), друштво со ограничена одговорност, со седиште на ул. Софали - Приштина бр. 94, Приштина, Република Косово, и ЕуроНетКом-Тирана (EuroNetCom – Tirana), друштво со ограничена одговорност, со седиште на ул. Руга Андон Зако Чајупи, палат 9 – катеш, пербалле Фармаци Даја, Тирана, Република Албанија (ul.Rruga Andon Zako Cajupi, pallat 9 – katesh, perballe Farmaci Daja, Tirana, Republika Albanija) по основ на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-42
26 јануари 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

908.

Комисијата за заштита на конкуренцијата преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, Александра Хаџи-Кочкова Вељаноска и Валентина Николова, во постапката поведена по службена должност против Јавно комунално претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ Прилеп, со седиште во Прилеп, Република Македонија на ул. „Александар Македонски“ бр.22 б, застапувано од З.Р., директор со неограничено овластување, за сторен прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/05, 70/06 и 22/07), – злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 29.10.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека Јавното комунално претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ Прилеп, со седиште во Прилеп, Република Македонија на ул. „Александар Македонски“ бр. 22 б, жиро сметка XXX, единствен даночен број XXX и депонент: „XXX“ како претпријатие кое поседува доминантна позиција на пазарот на одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги на територијата на општина Прилеп ја злоупотребило доминантната позиција на пазарот на одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги на територијата на општина Прилеп, на начин што наплатува надомест за солидарен погреб и погребална опрема со што ги ограничува пазарите на штета на потрошувачите и го условува користењето на средствата од солидарниот надомест за погреб со прифаќање од корисниците на услугата солидарен погреб на дополнителни обврски - плаќање на сметките за комунални услуги (смет), кои по својата природа не се во врска со користењето на услугата солидарен погреб, со што сторило прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренција, а во врска со член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се утврдува дека времетраењето на прекршокот од точка 1) на ова решение е од 3.3.2007 година (како ден на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата - Службен Весник на Република Македонија бр. 22/07) до 18.12.2009 година, како ден на донесување на Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 07-143/8.

3. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на правното лице Јавното комунално претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ Прилеп, со седиште во Прилеп, Република Македонија на ул. „Александар Македонски“ бр.22 б, му се изрекува глоба во износ од 552.232,00 денари, што претставува XXX % од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен во деловната 2008 година, како година што претходи на годината во која е сторен прекршокот од точка 1 на ова решение.

4. Глобата од точка 2 од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на правосилноста на ова решение на следната уплатна сметка: 84018205187 други парични казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат.

Уп.бр.09-241/5
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

909.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош поднесено од Министерството за економија на ден 3.12.2010 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 15.12.2010 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија под наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за зајакнување на капацитетите и за развој и имплементација на проекти за создавање на конкурентни производи во износ од 3.000.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативно советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07).

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија под наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на пазарот во износ од 2.500.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативно советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07).

3. Мерката содржана во Дел II точка 3 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија под наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за технолошки развој во износ од 2.500.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата како помош за процесна и организациска иновација во услугите не е дозволено затоа што интензитетот на помошта по деловен субјект-корисник на помошта не е усогласен со максимално дозволеният интензитет на помошта од член 9 став (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07).

4. Мерката содржана во Дел II точка 4 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија по наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за обуки за еколошко производство во износ од 500.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата како помош за обука не е дозволено затоа што интензитетот на помошта по деловен субјект-корисник на помошта не е усогласен со максимално дозволеният интензитет на помошта од член 28 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07).

5. Мерката содржана во Дел II точка 5 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија под наслов Надомест на дел од трошоците на деловните субјекти за вработување на млади истражувачи во износ од 1.000.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1)

од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за вработување, согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 19 и 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07), во случаите кога како корисници на оваа државна помош во смисла на член 6 став (2) од Законот за контрола на државната помош се јавуваат деловни субјекти кои не се занимаваат со производство на јаглен.

6. Мерката содржана во Дел II точка 6 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија под наслов Надомест на трошоци за комерцијализација на патентирани иновации во износ од 600.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативно советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07).

7. Мерката содржана во Дел II точка 7 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија под наслов Примарно истражување на атрактивни пазари во износ од 350.000,00 денари не претставува државна помош.

8. Мерката содржана во Дел II точка 8 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија под наслов Зајакнување на институционалните капацитети за учество во меѓународни проекти и програми, особено во ЕУ програмите во износ од 170.000,00 денари не претставува државна помош.

9. Мерката содржана во Дел II точка 9 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија по наслов Развој на метод за мерење на индикатори за челик во износ од 600.000,00 денари не претставува државна помош.

10. Мерката содржана во Дел II точка 10 од Предлог-Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија по наслов Организирање на меѓународна конференција за металургија во износ од 600.000,00 денари не претставува државна помош.

Уп. бр.10-33

15 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

910.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош поднесено од Министерството за економија на ден 9.12.2010 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 15.12.2010 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Предлог-Програмата за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија под наслов Организирање на семинари за кластеринг во износ од 350.000,00 денари не претставува државна помош.

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Предлог-Програмата за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.400.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis), во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

3. Мерката содржана во Дел II точка 3 од Предлог-Програмата за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија под наслов Надградба на капацитетите на вработените во институциите за поддршка на кластерингот во износ од 350.000,00 денари не претставува државна помош.

4. Мерката содржана во Дел II точка 4 од Предлог-Програмата за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија под наслов Организирање на тркалезна маса на тема: „Индикатори за успешен кластер“ - (дефинирање на услови и тело за акредитирање на кластерските здруженија) во износ од 900.000,00 денари не претставува државна помош.

Уп. бр. 10-34

15 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

911.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 10-37 од 17.12.2010 поднесено од Министерството за економија, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 29.12.2010 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во член 2 точка 1 од Предлог – Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Кофинансирање на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија (ЕИИЦМ) – Enterprise Europe Network во износ од 3.000.000 денари не претставува државна помош.

2. Мерката содржана во член 2 точка 2 од Предлог – Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Обсерваторија на МСП – изготвување на годишен извештај за МСП во износ од 200.000 денари не претставува државна помош.

3. Мерката содржана во член 2 точка 3 од Предлог – Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Кофинансирање на проекти на Бизнис центрите за поддршка на МСП во износ од 2.576.000 денари не претставува државна помош.

4. Мерката содржана во член 2 точка 4 од Предлог – Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Форум за МСП во износ од 100.000 денари не претставува државна помош.

5. Мерката содржана во член 2 точка 5 од Предлог – Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Кофинансирање на трошоците на бизнис инкубатори во износ од 1.150.000 денари не претставува државна помош.

6. Мерката содржана во член 2 точка 6 од Предлог – Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Кофинансирање на проекти за поддршка и промоција на занаетството во износ од 1.060.000 денари не претставува државна помош.

7. Мерката содржана во член 2 точка 7 од Предлог – Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Субвенции за приватни претпријатија за:

- надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 700.000 денари;

- финансиска поддршка за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем во износ од 200.000 денари;

- надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за поднесување на меѓународна пријава за патент, односно барање за потполно испитување на пријавата, во износ од 200.000 денари;

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативно советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка д) од

Законот за контрола на државната помош и член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/2007).

Уп. бр.10-37
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

912.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош поднесено од Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија на ден 21.12.2010 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 24.12.2010 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во член 2 точка 1 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Ваучерски систем на советување во износ од 1.800.000 денари не претставува државна помош.

2. Мерката содржана во член 2 точка 2 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Подобрување на продуктивноста во МСП со поддршка на Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) во износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош.

3. Мерката содржана во член 2 точка 3 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Инфо пулт-проект во соработка со регионалните центри во износ од 900.000 денари не претставува државна помош.

4. Мерката содржана во член 2 точка 4 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Претприемачки награди во износ од 100.000 денари не претставува државна помош.

5. Мерката содржана во член 2 точка 5 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Претприемачко образование во износ од 200.000 денари не претставува државна помош.

6. Мерката содржана во член 2 точка 6 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на натпревар за бизнис план во износ од 100.000 денари не претставува државна помош.

7. Мерката содржана во член 2 точка 7 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Европска недела на МСП во износ од 240.000 денари не претставува државна помош.

8. Мерката содржана во член 2 точка 8 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на глобална недела на претприемништвото (ГНП) во износ од 180.000 денари не претставува државна помош.

9. Мерката содржана во член 2 точка 9 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Подигање на свеста на Е-бизнис и Е-трговија во износ од 240.000 денари не претставува државна помош.

10. Мерката содржана во член 2 точка 10 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на обуки за женско претприемништво во износ од 100.000 денари не претставува државна помош.

11. Мерката содржана во член 2 точка 11 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Доживотно учење-претприемништво во износ од 240.000 денари не претставува државна помош.

12. Мерката содржана во член 2 точка 12 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на обуки за локални консултанتي во износ од 120.000 денари не претставува државна помош.

13. Мерката содржана во член 2 точка 13 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на обуки за малите и средните претпријатија во износ од 90.000 денари не претставува државна помош.

14. Мерката содржана во член 2 точка 14 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на локални семинари за иновации и претприемништво во износ од 300.000 денари не претставува државна помош.

15. Мерката содржана во член 2 точка 15 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на информативни сесии за достапноста од финансиски инструменти за МСП во износ од 100.000 денари не претставува државна помош.

16. Мерката содржана во член 2 точка 16 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Промотивни активности (саеми, деловни партнерства) во износ од 150.000 денари не претставува државна помош.

17. Мерката содржана во член 2 точка 17 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на национални/регионални форуми за МСП во износ од 150.000 денари не претставува државна помош.

18. Мерката содржана во член 2 точка 18 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на обука за наставници/професори кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис во износ од 90.000 денари не претставува државна помош.

19. Мерката содржана во член 2 точка 19 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Одржување и обука за новите софтверски Е-алатки во системот на Агенцијата во износ од 70.000 денари не претставува државна помош.

20. Мерката содржана во член 2 точка 20 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на обука за студенти за подготовка на апликации за конкурирање за работа во износ од 120.000 денари не претставува државна помош.

21. Мерката содржана во член 2 точка 21 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Организирање на саеми за кариера во износ од 90.000 денари не претставува државна помош.

22. Мерката содржана во член 2 точка 22 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Публикување брошури за МСП во износ од 200.000 денари не претставува државна помош.

23. Мерката содржана во член 2 точка 23 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Кофинансирање на донаторски проекти во износ од 120.000 денари не претставува државна помош.

24. Мерката содржана во член 2 точка 24 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Општа обука на МСП и здруженија во рамки на стопанските комори за заштита на правата од интелектуална сопственост во износ од 150.000 денари не претставува државна помош.

25. Мерката содржана во член 2 точка 25 од Предлог-Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година под наслов Специјализирана обука за создавање и користење на сертификатни марки и географски називи за мали и средни претпријатија и земјоделски здруженија во износ од 150.000 денари не претставува државна помош.

Уп. бр.10-39
24 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

